



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Sluzbeni vesnik SR
Makedonije

2

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Вторни

БЕЛГРАД

БРОЈ 75

ГОД. XLI

за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

946.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА

Се прогласува Буџетот на Федерацијата за 1986 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1985 година.

П бр. 524
28 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртешки, с. р.

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Буџетот на федерација за 1986 година ги содржи:

- 1) изворните приходи на федерацијата, во вкупен износ од од 663.730.000.000 динари;
- 2) вкупните расходи, со средствата на текуштата буџетска резерва и износот што се издвојува во постојаната буџетска резерва на федерацијата, во износ од 1.103.390.400.000 динари;
- 3) разликата помеѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи на федерацијата, во износ од 439.660.400.000 динари;
- 4) придонесите на републиките и на автономните покраини, во вкупен износ од 439.660.400.000 динари.

Член 2

Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 250.000.000 динари од изворните приходи на федерацијата предвидени за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федерацијата за 1986 година.

Член 3

Приходите по видови, форми и потформи и расходите по основни намени се утврдуваат во двата подбиланси на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1986 година, во следните износи:

ПОДБИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ВО 1986 ГОДИНА

Класификационен број		Износ		
на формата на приходите	на формата на приходите	I. ПРИХОДИ		
		на потформата на приходите	на формата на приходите	
1	2	3	4	5
Вид 03. Даноци на промет на производи и на надомести за вршење на услуги				
03-1	Данок на промет на производи			388.200.000.000
03-1-1	Дел на основниот данок на промет	388.200.000.000		
	Вкупно вид 03.			388.200.000.000

1	2	3	4	5
	Вид 06. Царина и други увозни давачки и лежарина			
06-1	Царина			156.142,800.00
06-2	Посебни увозни давачки			95.257,200.00
06-2-2	Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки	80.134,900.000		
06-2-3	Посебна давачка за царинско евидентирање	15.115,700.000		
06-2-4	Лежарина за стоки сместени во царински магазин	6,600.000		
	Вкупно вид 06.			251.400,000.00
	Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници			
08-1	Придонеси на републиките и автономните покраини			125.372,000.00
08-1-1	Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	17.371,800.000		
08-1-2	Придонес од Социјалистичка Република Македонија	7.439,578.000		
08-1-3	Придонес од Социјалистичка Република Словенија	19.736,614.000		
08-1-4	Придонес од Социјалистичка Република Србија без автономните покраини	30.192,928.000		
08-1-5	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска	32.468,263.000		
08-1-6	Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора	2.646,034.000		
08-1-7	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	14.917,505.000		
08-1-8	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово	599,278.000		
	Вкупно вид 08.			125.372,000.000
	Вкупно приходи за распоред (вид 03, 06, 08)			764.972,000.000

Класификационен број	Износ	
распоред-распоредна група на под-група	II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	распоредна подгрупа распоредна група
02-1	Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита	
02-1-1	Средства за Југословенската народна армија	764.972,000.000
	Средства за Југословенската народна армија во текуштата година	764.972,000.000
	Вкупно основна намена 02	764.972,000.000
	Вкупно распоредени приходи на Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на Југословенската народна армија	764.972,000.000

ПОДБИЛАНС
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРУГИ ФУНКЦИИ И ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, КАКО И ЗА РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА

Квалификационен број		Износ		
на формата на приходите	на формата на приходите	I. ПРИХОДИ	на формата на приходите	на формата на приходите
1	2	3	4	5
		Вид 05. Такси		
05-1		Административни такси		4.919,900.000
	05-1-1	Конзуларни такси	4.500,000.000	
	05-1-2	Царински такси	340,000.000	
	05-1-3	Други сојузни административни такси	79,900.000	
05-3		Судски такси		100.000
		Вкупно вид 05.		4.920,000.000

1	2	3	4	5
		Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, приходи на органите на управата и други приходи		
07-2		Приходи на органите на управата		12.500,000.000
	07-2-1	Приходи на сојузните органи и организации	12.500,000.000	
07-4		Други приходи		6.710,000.000
		Вкупно вид 07.		19.210,000.000
		Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници		
08-1		Придонеси од републиките и од автономните покраини		314.288,400.000
	08-1-1	Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	24.549,400.000	
	08-1-2	Придонес од Социјалистичка Република Македонија	9.808,100.000	
	08-1-3	Придонес од Социјалистичка Република Словенија	56.773,100.000	
	08-1-4	Придонес од Социјалистичка Република Србија без автономните покраини	86.851,000.000	
	08-1-5	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска	93.396,100.000	
	08-1-7	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	42.910,700.000	
		Вкупно вид 08.		314.288,400.000
		Вкупни приходи за распоред (вид 05, 07, 08)		338.418,400.000

Квалификационен број		Износ		
распоред-на група	распоред-на подгрупа	II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ		
1	2	3	4	5
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
01-1		Средства што работниците ги стекнуваат како доход на работната заедница		23.505,395.000
	01-1-1	Средства за лични доходи	23.127,535.000	
	01-1-2	Средства за заедничка потрошувачка	377,860.000	
01-2		Средства за материјални трошоци		3.580,481.000
01-3		Средства за посебни намени		44.543,124.000
	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и делегатите	1.092,024.000	
	01-3-2	Други посебни намени	23.412,250.000	
	01-3-3	Средства за општи општествени потреби	20.038,850.000	
		Вкупно основна намена 01.		71.629,000.000
		Основна намена 04. Трансферни средства на други општествено-политички заедници		
04-2		Дополнителни средства		41.917,600.000
	04-2-1	Дополнителни средства на буџетите на републиките и автономните покраини	41.917,600.000	
		Вкупно основна намена 04.		41.917,600.000
		Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности		
05-9		Пензиско-инвалидско осигурување		154.892,900.000
05-11		Боречко-инвалидска заштита		34.782,700.000
		Вкупно основна намена 05.		189.675,600.000
		Основна намена 06. Други општи општествени потреби		
06-2		Општествено-политички организации		2.716,500.000
06-11		Надомест на Службата на општественото книговодство		394,800.000
06-12		Друго		23.000,000.000
		Вкупно основна намена 06.		26.111,300.000

1	2	3	4	5
		Основна намена 07. Средства на резервите на федерацијата		
07-1		Издвојување во постојаната буџетска резерва		250,000.000
07-2		Текушта буџетска резерва		859,900.000
		Вкупно основна намена 07.		1.109,900.000
		Основна намена 08. Орочени и издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата		
08-4		Обврски по кредити		7.975,000.000
	08-4-2	Долгорочни обврски од поранешните години	7.975,000.000	
		Вкупно основна намена 08.		7.975,000.000
		Вкупно распоредени приходи на Подбилансот на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федерацијата во 1986 година		
				338.418,400.000

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ**Член 4**

Расходите во износ од 764.972,000.000 динари, што се искажани во Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на Југословенската народна армија во 1986 година, се распоредуваат:

Број на позиција	Распоредна група и подгрупа	Основна и поблиска намена	Износ	
			Позиција	Основна намена
1	2	3	4	5
		РАЗДЕЛ 1. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА		
		Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита		
1	02-1-1	Средства за Југословенската народна армија во текуштата година	764.972,000.000	
		Вкупна основна намена 02.		764.972,000.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 1.		764.972,000.000

Член 5.

Расходите во износ од 338.418,400.000 динари, што се искажани по основи намени во Подбилансот на приходите и расходите а средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федерацијата во 1986 година, се распоредуваат по носители, корисници и поблиски намени во следните износи:

Број на позиција	Распоредна група и подгрупа	Основна и поблиска намена	Износ	
			Позиција	Основна намена
1	2	3	4	5
		РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА		
		Глава 1. Претседателство		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
1	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	182,141.000	
2	01-2	Средства за материјални трошоци	2,590.000	
3	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	34,666.000	
4	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	2,430.000	

1	2	3	4	5
5	01-3-2	Патни трошоци	2,730.000	
6	01-3-2	Поштенско - телеграфски и телефонски трошоци	2,884.000	
7	01-3-2	Канцелариски материјал	5,500.000	
8	01-3-2	Трошоци за репрезентација	1,176.000	
9	01-3-2	Патувања и посети	91,636.000	
10	01-3-2	Надомест на надворешните соработници	86.000	
11	01-3-2	Претплата на службени весници, списанија и печат	1,092.000	
12	01-3-2	Трошоци за изработка на ордени и одликувања	36,000.000	
13	01-3-2	Трошоци за услуги	70.000	
14	01-3-2	Надомест за ненормирано работно време	1,170.000	
15	01-3-2	Набавка на службени и работни облека	666.000	
16	01-3-2	Дополнување на опремата и инвентарот	6,500.000	
17	01-3-2	Опременување и уредување на службени станови	420.000	
18	01-3-2	Трошоци на Сојузниот совет за заштита на уставниот поредок	168.000	
19	01-3-2	Трошоци на Советот за народна одбрана	150.000	
		Вкупно основна намена 01		372,075.000
		Вкупно Глава 1.		372,075.000

Глава 2. Служба за репрезентативни објекти на Претседателството на СФРЈ

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

20	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	87,325.000	
21	01-2	Средства за материјални трошоци	60,732.000	
22	01-3-2	Патни трошоци во земјата и во странство	134.000	
23	01-3-2	Дополнение на инвентарот	1,008.000	
24	01-3-2	Трошоци за одржување на објектите и инвентарот	70,850.000	
25	01-3-2	Лични доходи на сезонските работници	840.000	
26	01-3-2	Надомест за работа на надворешни соработници	900.000	
27	01-3-3	Трошоци за одржување и користење на репрезентативните вили на Бриони	170,000.000	
		Вкупно основна намена 01.		391,789.000
		Вкупно Глава 2.		391,789.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 27)		763,864.000

РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

28	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	779,758.000	
29	01-2	Средства за материјални трошоци	17,080.000	
30	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	614,907.000	
31	01-3-2	Средства од 4% за станбена изградба на личните доходи и на другите лични примања на функционерите	24,597.000	
32	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	44,492.000	
33	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	16,500.000	
34	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	1,999.000	
35	01-3-2	Трошоци за работа на делегатите и на собраниските тела	140,000.000	
36	01-3-2	Набавка на домашни и странски книги	460.000	
37	01-3-2	Претплата на службени листови, билтени и списанија	5,600.000	
38	01-3-2	Издавање на стенографските белешки	6,916.000	
39	01-3-2	Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, информации, билтени и други собраниски материјали	10,920.000	
40	01-3-2	Трошоци за парламентарни делегации	39,643.000	
41	01-3-2	Трошоци за репрезентација	1,937.000	
42	01-3-2	Набавка на облека и обувки	4,587.000	
43	01-3-2	Услуги извршени од други	6,300.000	
44	01-3-2	Трошоци за одржување на возниот парк	48,546.000	
45	01-3-2	Трошоци на печатницата	45,881.000	
46	01-3-2	Набавка на опрема и адаптација	17,860.000	
47	01-3-2	Партиципација за зачувување на основната музејска поставка на Музејот на I и II заседание на АВНОЈ	5,000.000	
48	01-3-2	Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија и друг потрошен материјал	138,880.000	
49	01-3-2	Трошоци за работа на посебните комисии	1,392.000	
50	01-3-2	Титов фонд за стипендирање на млади работници и на работнички деца на Југославија	1,050.000	
51	01-3-2	Уредување и меблирање на станови за службени потреби	3,520.000	

1	2	3	4	5
52	01-3-2	Трошоци за спроведување на избори и отповици Вкупно основна намена 01.	140,000.000	2.117,825.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 28 до 52)				2.117,825.000
РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈА				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
53	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	80,805.000	
54	01-2	Средства за материјални трошоци	2,535.000	
55	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и на лицата со посебен статус	59,123.000	
56	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	2,405.000	
57	01-3-2	Патни трошоци во земјата	500.000	
58	01-3-2	Патни трошоци во странство	50.000	
59	01-3-2	Претплата на информативни материјали и друго	1,430.000	
60	01-3-2	Трошоци за репрезентација	60.000	
61	01-3-2	Набавка на облека	500.000	
62	01-3-2	Набавка на опрема	500.000	
Вкупно основна намена 01.				147,908.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 53 до 62)				147,908.000
РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ				
Глава 1. Сојузен извршен совет				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
63	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	399,302.000	
64	01-2	Средства за материјални трошоци	65,283.000	
65	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	85,200.000	
66	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	4,560.000	
67	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	860.000	
68	01-3-2	Трошоци за закуп на купеа на Југословенската железница	10,000.000	
69	01-3-2	Патни трошоци во странство	153,400.000	
70	01-3-2	Набавка на опрема и резервни делови	27,255.000	
71	01-3-2	Средства за потребите на работата на Комисијата на СЕВ	12,515.000	
72	01-3-2	Трошоци за репрезентација	9,800.000	
73	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	39,650.000	
74	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот правен совет	1,510.000	
75	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот економски совет	1,350.000	
76	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување	8,890.000	
77	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓународни односи	4,010.000	
78	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за стопански развој и економска политика	6,000.000	
79	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за човековата средина и просторното уредување и станбени и комунални работи	6,365.000	
80	01-3-2	Трошоци за работа на Комисијата на СИС за односите со верските заедници	1,159.000	
81	01-3-2	Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна енергија	545.000	
82	01-3-2	Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна програма на геолошката корелација	2,000.000	
83	01-3-2	Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна хидролошка програма	5,544.000	
84	01-3-2	Стипендии	222.000	
85	01-3-2	Уредување и опремување на службени станови	15,000.000	
86	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните пловни патишта	5,872.000	
87	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за наука и технологија, образование и култура и физичка култура	2,886.000	
88	01-3-2	Средства за финансирање на научноистражувачките проекти и научните студии	169,000.000	
89	01-3-3	Средства на работа на Фондот на солидарноста со невразните земји и со земјите во развој	2,401.000	
Вкупно основна намена 01.				1.040,579.000
Вкупно Глава 1.				1.040,579.000

1	2	3	4	5
Глава 2. Служба за персонални работи				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
90	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	13,608.000	
91	01-2	Средства за материјални трошоци	840.000	
92	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите на располагање и на лицата со посебен статус	67,884.000	
Вкупно основна намена 01.				82,332.000
Вкупно Глава 2.				82,332.000
Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
93	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	34,991.000	
94	01-2	Средства за материјални трошоци	850.000	
95	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	17,160.000	
96	01-3-3	Средства што за определени потреби се пренесуваат на Југословенската народна армија	80,000.000	
Вкупно основна намена 01.				133,001.000
Вкупно Глава 3.				133,001.000
Глава 4. Меморијален центар „Јосип Броз Тито“				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
97	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	160,884.000	
98	01-2	Средства за материјални трошоци	70,000.000	
99	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,038.000	
100	01-3-2	Дополнение и набавка на инвентар	20,000.000	
101	01-3-2	Трошоци за изложбена дејност	7,100.000	
102	01-3-2	Трошоци за текушто и инвестиционо одржување	48,700.000	
103	01-3-2	Надомест за работа во деновите на државните празници и ненормирано работно време	500.000	
104	01-3-2	Надомест за работа на надворешните соработници	1,000.000	
105	01-3-2	Трошоци за работа и одржување на Титовата родна кука Кумровец	4,500.000	
106	01-3-2	Набавка на опрема за ОНО, ОСЗ и ЦЗ	9,413.000	
107	01-3-2	Трошоци за стручно образование	200.000	
108	01-3-2	Трошоци за научниот собир „Тито и неврзаните“	10,000.000	
109	01-3-2	Средства за одржување на островот Ванга	57,222.000	
110	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	11,050.000	
Вкупно основна намена 01.				401,607.000
Вкупно Глава 4.				401,607.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 63 до 110)				1.657,519.000
РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
111	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	64,466.000	
112	01-2	Средства за материјални трошоци	6,400.000	
113	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	40,514.000	
114	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1,440.000	
115	01-3-2	Трошоци на постапката	1,586.000	
116	01-3-2	Издавање на збирката „Одлуки и мислења на Уставниот суд на Југославија“	4,500.000	
117	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,000.000	
118	01-3-2	Патни трошоци во земјата	2,100.000	
119	01-3-2	Набавка и дополнење на опремата	3,000.000	
120	01-3-2	Трошоци за престој на делегации	100.000	
121	01-3-2	Трошоци за репрезентација	200.000	
Вкупно основна намена 01.				125,306.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 111 до 121)				125,306.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
122	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	67,200.000	
123	01-2	Средства за материјални трошоци	9,500.000	
124	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	36,884.000	
125	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	960.000	
126	01-3-2	Издавање на „Збирка на судски одлуки“	850.000	
127	01-3-2	Патни трошоци во земјата	350.000	
128	01-3-2	Патни трошоци во странство	455.000	
129	01-3-2	Преведување на јазиците на народите и народностите	300.000	
130	01-3-2	Трошоци за советувања, следење и проучување на општествените односи и појави	520.000	
131	01-3-2	Трошоци на судската постапка	100.000	
132	01-3-2	Набавка и дополнење на опремата	1,400.000	
133	01-3-2	Текушто одржување на зградата и инвентарот	200.000	
134	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	600.000	
135	01-3-2	Трошоци за репрезентација	160.000	
136	01-3-2	Награди и надомести на судии – поротници	300.000	
137	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	100.000	
Вкупно основна намена 01.				119,879.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 122 до 137)				119,879.000
РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
138	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	31,125.000	
139	01-2	Средства за материјални трошоци	2,340.000	
140	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	21,514.000	
141	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	720.000	
142	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,236.000	
143	01-3-2	Преведување на судски списи од странски и на странски јазици	80.000	
144	01-3-2	Трошоци за советувања, следење и проучување на општествените односи и појави	70.000	
145	01-3-2	Патни трошоци во земјата	203.000	
146	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	780.000	
147	01-3-2	Трошоци за репрезентација	56.000	
148	01-3-2	Набавка на опрема	130.000	
149	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	30.000	
Вкупно основна намена 01.				58,284.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 138 до 149)				58,284.000
РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
150	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	21,906.000	
151	01-2	Средства за материјални трошоци	1,600.000	
152	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	5,968.000	
153	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	240.000	
154	01-3-2	Трошоци на процесната и извршната постапка и застапувањето во земјата	400.000	
155	01-3-2	Трошоци за водење на парници во странство и патни трошоци	1,150.000	
156	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	200.000	
157	01-3-2	Трошоци за репрезентација	20.000	
158	01-3-2	Трошоци за состаноци	250.000	
159	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	10.000	
Вкупно основна намена 01.				31,744.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 150 до 159)				31,744.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-НА САМОУПРАВУВАЊЕТО				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
160	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	18,498.000	
161	01-2	Средства за материјални трошоци	1,770.000	
162	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	7,965.000	
163	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	480.000	
164	01-3-2	Трошоци за советувања и семинари	190.000	
165	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	10.000	
166	01-3-2	Набавка на опрема	100.000	
167	01-3-2	Трошоци за репрезентација	35.000	
168	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	30.000	
Вкупно основна намена 01.				29,078.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 160 до 168)				29,078.000
РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
169	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	33,152.000	
170	01-2	Средства за материјални трошоци	1,400.000	
171	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	240.000	
172	01-3-2	Патни трошоци во земјата	200.000	
173	01-3-2	Трошоци за работа на повремени членови на Советот	100.000	
Вкупно основна намена 01.				35,592.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 169 до 174)				35,592.000
РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
175	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1,520,575.000	
176	01-2	Средства за материјални трошоци	30,000.000	
177	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	74,938.000	
178	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	2,184.000	
179	01-3-2	Надомест за работа ноќе, во недела и во денови на државните празници	5,880.000	
180	01-3-2	Трошоци за репрезентација	2,688.000	
181	01-3-2	Трошоци за делегации	47,040.000	
182	01-3-2	Трошоци за разграничување со соседните земји и на Комисијата за кодификација на меѓународното право	7,000.000	
183	01-3-2	Трошоци за консултации и состаноци на групата неврзани земји	12,000.000	
184	01-3-2	Трошоци за учество на домашни делегации на Конференцијата за европска безбедност и соработка	12,000.000	
185	01-3-2	Експлоатација на опремата на радиоврските	120,000.000	
186	01-3-2	Трошоци за привремено сместување	9,380.000	
187	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	8,000.000	
188	01-3-2	Собирање и обработка на архивска граѓа	5,174.000	
189	01-3-2	За потребите на документацијата	150,000.000	
190	01-3-2	Дополнение и замена на опремата	156,750.000	
191	01-3-2	Стручна обука на кадрите за службата на врските	910.000	
192	01-3-3	Средства за работа на дипломатските и конзуларните претставништва во странство	15,386,950.000	
193	01-3-3	Замена на патните исправи на југословенските граѓани во странство	36,600.000	
194	01-3-3	Физичко и техничко обезбедување	17,000.000	
195	01-3-3	Изработка на публикации и документи за надворешната политика	6,814.000	
196	01-3-3	Разни помошти во согласност со принципите на меѓународната солидарност	4,200.000	
197	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	350,000.000	
198	01-3-3	Стручно образование на кадрите	11,200.000	

1	2	3	4	5
199	01-3-3	Учество на СФРЈ во финансирање на мировните сили на ООН на Блискиот Исток	55,300.000	
200	01-3-3	Средства за научноистражувачка работа	180,000.000	
		Вкупно основна намена 01.		18.482,583.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 175 до 200)		18.482,583.000

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Глава 1. Секретаријат

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

201	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.294,200.000	
202	01-2	Средства за материјални трошоци	450,000.000	
203	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,800.000	
204	01-3-2	За определени потреби	900,000.000	
205	01-3-2	Набавка на облека и обувки	107,800.000	
206	01-3-2	Школување на кадрите	22,400.000	
207	01-3-2	Трошоци за одржување на објектите за посебни намени	78,540.000	
208	01-3-2	Селидбени трошоци и испратнина	11,900.000	
209	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	17,000.000	
210	01-3-2	Надомест за повремени, привремени и други работи	9,000.000	
211	01-3-2	Надомест за нокна работа	21,616.000	
212	01-3-2	Обврски според член 52 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	39,200.000	
213	01-3-3	Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бегалци	8,400.000	
214	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	30,000.000	
215	01-3-3	Опрема на бригадата на милицијата	100,000.000	
		Вкупно основна намена 01.		5.092,856.000
		Вкупно Глава 1.		5.092,856.000

Глава 2. Институт за безбедност

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

216	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	484,809.000	
217	01-2	Средства за материјални трошоци	180,000.000	
218	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	7,280.000	
219	01-3-2	За определени потреби	298,600.000	
220	01-3-2	Школување на кадри	9,500.000	
221	01-3-2	Здравствена превентива, осигурување на работниците и еднократна помош според член 51 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	3,000.000	
222	01-3-2	Трошоци за одржување на зградите	20,000.000	
223	01-3-2	Селидбени трошоци и испратнина	3,000.000	
224	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1,000.000	
225	01-3-2	Надомест за повремени, привремени и други работи	1,000.000	
226	01-3-2	Трошоци на Центарот за образование на работниците	6,860.000	
227	01-3-2	Обврски според член 52 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	1,500.000	
228	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	6,000.000	
229	01-3-3	Средства за трошоците на Институтот за безбедност во врска со давање услуги на службите за безбедност во земјата и на трети лица во земјата и во странство	100,000.000	
		Вкупно основна намена 01.		1.122,549.000
		Вкупно Глава 2.		1.122,549.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 201 до 229)		6.215,405.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ				
Глава 1. Секретаријат				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
230	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	286,472.000	
231	01-1-2	Средства за заедничка потрошувачка на сојузните органи и организации	377,860.000	
232	01-2	Средства за материјални трошоци	23,912.000	
233	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,303.000	
234	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1,200.000	
235	01-3-2	Средства за топол оброк	772,000.000	
236	01-3-2	Патни трошоци во странство	10,000.000	
237	01-3-2	Слободна зона кај Сежана	11,400.000	
238	01-3-2	Курсни разлики	375,541.000	
239	01-3-2	Членарини на меѓународните организации	3,573,590.000	
240	01-3-2	Соработка со меѓународните финансиски организации	600.000	
241	01-3-2	За определени потреби	7,334.000	
242	01-3-2	Средства за усогласување на личните доходи во органите на федерацијата	7,789,982.000	
243	01-3-3	Надомест за национализиран имот во земјата	14,500.000	
244	01-3-3	Надомест и провизија на Службата на општественото книговодство	17,300.000	
245	01-3-3	Трошци на закуп на Амбасадата на Етиопија	1,080.000	
246	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	91.000	
Вкупно основна намена 01.				13.265,165.000
Основна намена 01. Трансферни средства на други општествено-политички заедници				
247	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна Гора	1,968,100.000	
248	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово	39,949,500.000	
Вкупно основна намена 04.				41.917,600.000
Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности				
249	05-9	Дополнителни наменски средства на Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на СР Црна Гора за покрите на дефицитот во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување	1,733,800.000	
250	05-9	Средства за бенефицирани пензии на воените лица во смисла на одредбите на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	13,408,000.000	
251	05-9	Средства за валоризација на воените пензии	11,873,000.000	
252	05-9	Дополнителни наменски средства за покрите на дефицитот во Фондот на пензиското осигурување на воените лица	46,452,000.000	
253	05-9	Ненамирани обврски од поранешните години	757,400.000	
Вкупно основна намена 05.				74.224,200.000
Основна намена 06. Други општи општествени потреби				
254	06-11	Надомест за покрите на трошоците на Службата на општественото книговодство за работите на евиденција, работите на контрола и информативно-аналитичките работи	394,800.000	
255	06-12	Средства за материјални резерви	15,000,000.000	
256	06-14	Нестопански инвестиции	8,000,000.000	
Вкупно основна намена 06.				23.394,800.000
Основна намена 07. Средства за резерви на федерацијата				
257	07-1	Издвојување во постојаната резерва на федерацијата	250,000.000	
258	07-2	Текушата буџетска резерва	859,900.000	
Вкупно основна намена 07.				1.109,900.000

1	2	3	4	5
Основна намена 08. Орочени, издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата				
259	08-4-2	Обврски по странските заеми и за национализираниот странски имот	210,600.000	
260	08-4-2	Преземени обврски на САП Косово за отплата на странскиот заем за хидроенергетскиот систем „Ибар-Лепенац“	1.400,000.000	
261	08-4-2	Средства за покритие на курсните разлики од поранешните години	1.654,600.000	
262	08-4-2	Средства за отплата на меѓународните средства за сообраќајници за територијата на СР Црна Гора	1.190,000.000	
263	08-4-2	Придонес на Меѓународното здружение за развој (IDA)	119,000.000	
264	08-4-2	Членски влог за Интерамериканската банка	550,500.000	
265	08-4-2	Членски влог на СФРЈ во Африканската банка за развој	349,300.000	
266	08-4-2	Посебно зголемување на улогата на СФРЈ во капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој	665,000.000	
267	08-4-2	Општо зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој	1.365,000.000	
268	08-4-2	IV општо пополнување на средствата на Африканскиот фонд за развој	231,000.000	
269	08-4-2	Членски влог на СФРЈ во Заедничкиот фонд за примарни производи	240,000.000	
Вкупно основна намена 08.				7.975,000.00
Вкупно Глава 1.				161.886,665.00

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат**Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата**

270	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	294,000.000	
271	01-2	Средства за материјални трошоци	14,364.000	
272	01-3-2	Надомест за работа на хонорани соработници во девизните инспекторати на републиките	42.000	
273	01-3-2	Патни трошоци на девизните инспектори во земјата	7,274.000	
274	01-3-2	Закупи и одржување на деловните простории	7,315.000	
275	01-3-2	Патни трошоци во странство	2,800.000	
276	01-3-2	Набавка на опрема	840.000	
277	01-3-2	Трошоци за репрезентација	12.000	
278	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	50.000	
Вкупно основна намена 01.				326,697.00
Вкупно Глава 2.				326.697.00
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 230 до 278)				162.213,362.00

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА**Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата**

279	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	225,998.000	
280	01-2	Средства за материјални трошоци	14,250.000	
281	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,527.000	
282	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	784.000	
283	01-3-2	Изработка на билтени и други материјали и обрасци за спроведување на надворешнотрговскиот и девизниот режим	235.000	
284	01-3-2	Трошоци на странски и домашни делегации	9,000.000	
285	01-3-2	Надомест за преведување од странски јазици на разни стручни материјали и странски публикации	168.000	
286	01-3-2	Набавка на облека и обувки	126.000	
287	01-3-2	Дополнение и замена на опремата	1,127.000	
288	01-3-2	Трошоци на програмите за усовршување на работниците	280.000	
289	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	284.000	
Вкупно основна намена 01.				-254,779.00
ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 279 до 289)				254,779.00

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ				
Глава 1. Секретаријат				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
290	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	134,000.000	
291	01-2	Средства за материјални трошоци	9,000.000	
292	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,695.000	
293	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	840.000	
294	01-3-2	Патни трошоци во странство	700.000	
295	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	700.000	
296	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1,600.000	
297	01-3-2	Трошоци за обработка на податоци	90.000	
298	01-3-2	Средства за финансирање на трошоците во врска со анализата и прогнозата на стопанските движења	14,000.000	
299	01-3-2	Набавка на опрема	2,500.000	
300	01-3-3	работи во врска со народната одбрана	110.000	
Вкупно основна намена 01.				166,235.000
Вкупно глава 1.				166,235.000
Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
301	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	156,436.000	
302	01-2	Средства за материјални трошоци	5,600.000	
303	01-3-2	Надомест за продолжена работа и за работа во денови на државните празници	420.000	
304	01-3-2	Патни трошоци во странство	50.000	
305	01-3-2	Надомест на овластени организации и стручни лица за вршење контрола на квалитетот на производите што се увезуваат	1,350.000	
306	01-3-2	Трошоци за контрола на квалитетот	1,700.000	
307	01-3-2	Закупи	3,500.000	
308	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	20.000	
309	01-3-2	Надомест за вештачење и експертизи	1,000.000	
310	01-3-2	Набавка на опрема	530.000	
311	01-3-2	Набавка на стручни публикации	450.000	
312	01-3-2	Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата	12,000.000	
313	01-3-2	Трошоци за репрезентација	12.000	
314	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	480.000	
315	01-3-2	Набавка на службена облека и обувки	1,300.000	
Свега основна намена 01.				184,848.000
Вкупно глава 2.				184,848.000
Глава 3. Сојузна дирекција за стоковни резерви				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
316	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	187,975.000	
317	01-2	Средства за материјални трошоци	20,500.000	
318	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1,000.000	
319	01-3-2	Патни трошоци во земјата и странство	5,366.000	
320	01-3-2	Трошоци за репрезентација	60.000	
321	01-3-2	Трошоци за одржување на инвентарот и за набавка на опрема	1,600.000	
322	01-3-2	Студии, анализи и списанија	1,000.000	
323	01-3-2	Стипендии	192.000	
324	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	150.000	
Вкупно основна намена 01.				217,843.000
Вкупно глава 3.				217,843.000

1	2	3	4	5
Глава 4. Сојузен завод за цени				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
325	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	53,641.000	
326	01-2	Средства за материјални трошоци	3,500.000	
327	01-3-2	Трошоци за печатење на публикации	160.000	
328	01-3-2	Набавка на опрема	1,000.000	
329	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на Советот	4,160.000	
330	01-3-2	Трошоци за стручна соработка со органите на заедниците за цени на републиките и покраините	200.000	
331	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	240.000	
332	01-3-2	Трошоци за изработка на материјали во врска со разработката на претстојните подзаконски прописи	170.000	
333	01-3-2	Преведување на јазиците на народите и народностите	90.000	
334	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	100.000	
Вкупно основна намена 01.				63,261.000
Вкупно глава 4.				63,261.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 290 до 334)				632,187.000

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

Глава 1. Секретаријат

Основна намена 01. Средства за рад органа управе

335	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	80,196.000	
336	01-2	Средства за материјални трошоци	2,900.000	
337	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,678.000	
338	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	240.000	
339	01-3-2	Трошоци за екстрадиција	3,500.000	
340	01-3-2	Патни трошоци во странство	700.000	
341	01-3-2	Преведување од странски јазици на замолници и документи	40.000	
342	01-3-2	Трошоци за вештачење и процесни трошоци	107.000	
343	01-3-2	Трошоци во врска со изработката на прописи	1,500.000	
344	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за имотни односи	120.000	
345	01-3-2	За определени потреби	142,768.000	
346	01-3-3	Учество во финансирањето на меѓународните состаноци и други потфати	187.000	
347	01-3-3	Работи во врска со народната добрана	41.000	
Вкупно основна намена 01.				234,977.000
Вкупно Глава 1.				234,977.000

Глава 2. Завод за унапредување на сојузната управа

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

348	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	22,128.000	
349	01-2	Средства за материјални трошоци	600.000	
350	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	240.000	
351	01-3-2	Патни трошоци во странство	70.000	
352	01-3-2	Набавка на стручна литература	20.000	
353	01-3-2	Трошоци за стручна образование на работниците на сојузните органи и сојузните организации	400.000	
354	01-3-2	Трошоци за издавање на билтен на Заводот	400.000	
355	01-3-2	Трошоци за изработка на елаборати и студии	26.000	
Вкупно основна намена 01.				23,884.000
Вкупно глава 2.				23,884.000

1	2	3	4	5
Глава 3. Завод за информатика на сојузните органи				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
356	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	75,721.000	
357	01-2	Средства за материјални трошоци	6,750.000	
358	01-3-2	Патни трошоци во странство	300.000	
359	01-3-2	Набавка на стручна литература	3,000.000	
360	01-3-2	Материјални трошоци во врска со издавање и чување на документационен и информационен материјал	310.000	
361	01-3-2	Трошоци за работа на електронскиот сметач	4,000.000	
362	01-3-2	Трошоци за изработка на проекти на информациониот систем	320.000	
363	01-3-2	Набавка на опрема	3,460.000	
364	01-3-2	Специјализации – стручно усовршување во странство	2,000.000	
Вкупно основна намена 01.				95,861.000
Вкупно Глава 3.				95,861.000
Глава 4. Финансирање на програмите за работа на самостојните институции и организации				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
365	01-3-2	Средства за извршување на програмата за работа на Институтот за споредбено право	12,000.000	
366	01-3-2	Надомест на здравствените установи за давање услуги на работниците во сојузните органи	3,000.000	
367	01-3-2	Средства за извршување на програмата за работа на Музејот на револуцијата на народите и народностите на Југославија	55,000.000	
368	01-3-2	Средства за Наградата АВНОЈ	7,980.000	
369	01-3-2	Фонд за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“	8,000.000	
370	01-3-2	Средства за работа на Комисијата по предметите со ликот на Јосип Броз Тито	350.000	
371	01-3-2	Наградата „Едвард Кардељ“	2,700.000	
Вкупно основна намена 01.				89,030.000
Вкупно Глава 4.				89,030.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 335 до 371)				443,752.000
РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
372	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	166,681.000	
373	01-2	Средства за материјални трошоци	8,670.000	
374	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,548.000	
375	01-3-2	Претплата за печат, списанија и публикации	2,660.000	
376	01-3-2	Трошоци за престој на странски гости и публицисти	8,260.000	
377	01-3-2	Посети на странски новинари во придружба	2,514.000	
378	01-3-2	Школување на новинари од неврзаните земји	9,400.000	
379	01-3-2	Издавање на билтени и трошоци за одржување на конференции за печат и издавачка дејност врзана за работата на Сојузниот извршен совет	6,202.000	
380	01-3-2	Извршување на програмата на меѓународните врски на Сојузот на новинарите на Југославија	2,680.000	
381	01-3-2	Трошоци за работа на Советот на општествениот систем за информирање на СФРЈ	1,400.000	
382	01-3-2	Трошоци за соработка на мултилатерален план во областа на информирањето меѓу неврзаните земји	350.000	
383	01-3-2	Дополнение и замена на опремата	110.000	
384	01-3-3	Издавачка дејност, актуелни пишувани информации, откуп на изданија за Југославија на странски јазици, информативно-документарни филмови, фотоинформации, изложби, посебни акции, оперативен фонд при Секретаријатот и трошоци за транспорт на информативно-пропаганден материјал	63,820.000	

1	2	3	4	5
385	01-3-3	Откуп на периодични публикации наменети за странство	155,120.000	
386	01-3-3	Радио програма за странство	396,200.000	
387	01-3-3	Радиоемисии, репортажи и ТВ студии за странство	2,808.000	
388	01-3-3	Новинско-агенциски услуги	1,008,770.000	
389	01-3-3	Трошоци за изработка на „Филмски новости“	70,000.000	
390	01-3-3	Информативно-пропагандна и културно-забавна дејност наменета за нашите работници и иселеници во странство	33,600.000	
391	01-3-3	Информисање на странската јавност преку радиото и телевизијата	23,040.000	
392	01-3-3	Меѓународен прес-центар во Београд	42,140.000	
393	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	18,700.000.	
394	01-3-3	Општонародната одбрана и општествената самозаштита во системот на јавното информирање	30,940.000	
		Вкупно основна намена 01.		2.056,613.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 372 до 394)		2.056,613.000

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

395	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	161,400.000	
396	01-2	Средства за материјални трошоци	9,000.000	
397	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,272.000	
398	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во земјата	1,750.000	
399	01-3-2	Патни трошоци во странство	5,200.000	
400	01-3-2	Надомест за работа на членовите на комисиите и на соработниците	250.000	
401	01-3-2	Трошоци за одржување на седниците на Комитетот	600.000	
402	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	2,200.000	
403	01-3-2	Трошоци на реализација на Програмата за работа на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија	700.000	
404	01-3-2	Изработка на студии и анализи	400.000	
405	01-3-2	Дополнение на опремата	520.000	
406	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	500.000	
		Вкупно основна намена 01.		184,792.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 395 до 406)		184,792.000

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

407	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	403,628.000	
408	01-2	Средства за материјални трошоци	8,000.000	
409	01-2	Средства за материјални трошоци на граничните станици	30,800.000	
410	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,490.000	
411	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во водостопанството	1,500.000	
412	01-3-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита на растенијата	300.000	
413	01-3-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита за добитокот	120.000	
414	01-3-2	Надомест за работа на членовите на посебни комисии	700.000	
415	01-3-2	Примена на мерките во граничниот појас во областа на ветеринарството и заштитата на растенијата	4,300.000	
416	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во земјоделството и шумарството	4,300.000	
417	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот	950.000	
418	01-3-2	За одржување на семинари, курсеви и за подготвување на прописи од областа на ветеринарството и заштитата на растенијата	3,300.000	
419	01-3-2	Надомест на надворешни соработници во областа на заштитата на растенија на граничните премини	500.000	
420	01-3-2	За следење на движењето на карантински болести и штетниците во областа на заштитата на растенијата	1,600.000	
421	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во областа на ветеринарството на граничните премини	400.000	
422	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во областа на заштитата на растенијата на граничните премини	600.000	

1	2	3	4	5
423	01-3-2	Признавање на новосоздадени сорти и одобрување на воведување во производство на семе на посадочен материјал	5,500.000	
424	01-3-2	Надомест на надворешни соработници за вршење на ветеринарска контрола на границата	750.000	
425	01-3-2	За проверка и примена на нови технологии и техники во земјоделството и шумарството во согласност со политиката на економскиот развој во 1986 година	4,500.000	
426	01-3-2	Обработување и печатење на упатства за спроведување на прописите и мерките од надлежноста на федерацијата	2,300.000	
427	01-3-2	Одржување на саеми, изложби, советувања, симпозиуми и конгреси заради унапредување на земјоделството	2,200.000	
428	01-3-2	Следење на утврдувањето и спроведувањето на соработката со земјите со кои постојат меѓудржавни комитети, а посебно со земјите во развој	1,200.000	
429	01-3-2	Набавка и дополние на опремата	1,000.000	
430	01-3-2	Трошоци за утврдување на однесувањето на активните супстанции на пестицидите	700.000	
431	01-3-2	Трошоци за работа на комисиите на работните тела на Комитетот	900.000	
432	01-3-2	Дијагностика на вирусните заболувања	600.000	
433	01-3-2	Доработка на интегралните мерки за заштита на растенијата и воведување на непестицидни мерки за сузбивање на растителни болести и штетници	1,500.000	
434	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	900.000	
435	01-3-2	Учество во изработката на иницијативната програма за утврдување на причинителите и за преземање мерки за санација на масовното сушење на поважни видови дрвја	900.000	
436	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во деновите на државните празници во областа на ветеринарството на граничните премини	850.000	
437	01-3-2	Трошоци за работа на Советот на Сојузниот комитет за земјоделство за аграрна политика	2,300.000	
438	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во деновите на државните празници во областа на заштитата на растенијата на граничните премини	850.000	
439	01-3-2	Трошоци на инспекцијата на Комитетот при прегледот на извозните кланици	700.000	
440	01-3-2	Трошоци за одржување и користење на авиони за гасење на шумските пожари	779,000.000	
441	01-3-2	Учество во изработката на прирачникот „Пестицидите во стопанството и шумарството на Југославија“	400.000	
442	01-3-2	Трошоци за одржување на деловните простории на граничните станици	1,000.000	
443	01-3-2	Трошоци за печатење на билтен за состојбата и движењето на заразните болести на животните	700.000	
444	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Организацијата на Обединетите нации за исхрана и земјоделство (ФАО)	3,506.000	
445	01-3-2	Работи во врска со народната одбрана	1,300.000	
		Вкупно основна намена 01		1.277.044.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 407 до 445)		1.277.044.000

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Глава 1. Комитет

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

446	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	145,601.000	
447	01-2	Средства за материјални трошоци	14,225.000	
448	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,418.000	
449	01-3-2	Изработка на технички прописи	1,300.000	
450	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	1,200.000	
451	01-3-2	Патни трошоци во странство	9,880.000	
452	01-3-2	Надомест за работа на членовите на комисиите и на надворешните соработници	400.000	
453	01-3-2	Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот	3,000.000	
454	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	2,300.000	
455	01-3-2	Трошоци за учество на стручњаци на Југорегистар врз работи од интерес за федерацијата	7,640.000	
456	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1,000.000	
457	01-3-2	Средства за определени потреби	500.000	
458	01-3-2	Трошоци за седници на Комитетот	988.000	

1	2	3	4	5
459	01-3-2	Надомест за пензиско и здравствено осигурување на југословенските граѓани привремено вработени во Секретаријатот на Дунавската комисија	975.000	
460	01-3-2	Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-Тирана и обратно	26,416.000	
461	01-3-2	Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-Малта и обратно	29,025.000	
462	01-3-2	Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-Кипар и обратно	29,430.000	
463	01-3-2	Надомест за работа на аеродромите за потребите на безбедноста на воздушниот сообраќај	39,022.000	
464	01-3-2	За безбедност на пловидбата во поморскиот сообраќај	240,000.000	
465	01-3-2	За безбедност на пловидбата во речниот сообраќај	400,000.000	
466	01-3-2	Работи во врска со народната одбрана	500.000	
467	01-3-2	Средства за работа на Геоманетскиот институт врз работи од интерес за федерацијата	90,000.000	
468	01-3-2	Средства за покритие на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај	400,000.000	
		Вкупно основна намена 01.		1.445,820.000
		Вкупно Глава 1.		1.445,820.000

ГЛАВА 2. Сојузна управа за контрола на летањето

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

469	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	2.004.110.000	
470	01-2	Средства за материјални трошоци	17,500.000	
471	01-3-2	Трошоци на погонот	789,000.000	
472	01-3-2	Закупи	6,649.000	
473	01-3-2	Трошоци за користење на авиони	170,365.000	
474	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во денови на државни празници и за продолжена работа	80,851.000	
475	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	100.000	
476	01-3-2	Трошоци за користење на возилата	35,000.000	
477	01-3-2	Трошоци за осигурање	30,000.000	
478	01-3-2	Патни трошоци во земјата	60,000.000	
479	01-3-2	Трошоци на печатницата	7,000.000	
480	01-3-2	Набавка на облека и обувки	31,850.000	
481	01-3-2	Трошоци за банкарска провизија	23,400.000	
482	01-3-2	Патни трошоци во странство	8,000.000	
483	01-3-2	Набавка на средства за заштита при работата	7,000.000	
484	01-3-2	Дополнување на инвентарот	6,000.000	
485	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	147,000.000	
486	01-3-2	Чување и обезбедување на имотот	18,510.000	
487	01-3-2	Лекарски прегледи на контролорите, летачите – техничари и на возачите	10,000.000	
488	01-3-2	Набавка на учила и учебници за обука	1,000.000	
489	01-3-2	Трошоци за репрезентација	160.000	
490	01-3-2	Трошоци што се плаќаат според воените прописи	8,000.000	
491	01-3-2	Школување на кадри	20,000.000	
492	01-3-2	Трошоци за реамбулација на воздухопловните карти	9,000.000	
493	01-3-3	Трошоци во врска со народната одбрана	360.000	
		Вкупно основна намена 01.		3.490,855.000
		Вкупно Глава 2		3.490,855.000

Глава 3. Сојузна управа за радиоврски

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

494	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	118,684.000	
495	01-2	Средства за материјални трошоци	2,800.000	
496	01-3-2	Надомести за нокна работа	50.000	
497	01-3-2	Одржување на контролно-мерните центри	2,000.000	
498	01-3-2	Осигурување на имотот	5,500.000	
499	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	700.000	
500	01-3-2	Трошоци на возниот парк	4,000.000	
501	01-3-2	Патни трошоци во земјата	2,500.000	
502	01-3-2	Патни трошоци во странство	3,467.000	

1	2	3	4	5
503	01-3-2	Трошоци за учество на XVI пленарно Собрание на CCIR	700.000	
504	01-3-2	Набавка на облека и обувки	120.000	
505	01-3-2	Изработка на стручно-технички прописи, упатства и елаборати	50.000	
506	01-3-2	Информативно-документациона обработка на податоци	2,000.000	
507	01-3-2	Трошоци на текуштото и инвестиционото одржување на 1/6 од деловниот простор во КМЦ Риека	800.000	
508	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	2,500.000	
509	01-3-2	Адаптација на простории за сместување на сметковната опрема	1,200.000	
510	01-3-2	Обаврски спрема Меѓународната Унија за телекомуникации и други плаќања	3,000.000	
511	01-3-2	Средства за материјални трошоци на контролно-мерните центри	2,000.000	
512	01-3-2	Трошоци за одвоен живот од семејството	1,500.000	
513	01-3-2	Работи во врска со народната одбрана	150.000	
		Вкупно основна намена 01.		153,721.000
		Вкупно Глава	3.	153,721.000

Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

514	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	81,536.000	
515	01-2	Средства за материјални трошоци	7,063.000	
516	01-3-2	Средства за користење на авиони и автомобили	8,000.000	
517	01-3-2	Набавка на облека и обувки	1,170.000	
518	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	10.000	
519	01-3-2	Патни трошоци во странство	3,700.000	
520	01-3-2	Надомест за работа на надворешните соработници	50.000	
521	01-3-2	Патни трошоци во земјата	5,460.000	
522	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	1,000.000	
523	01-3-2	Трошоци за преведување	15.000	
524	01-3-2	Трошоци за организирање на советувања	30.000	
525	01-3-2	Трошоци за стручно образование	50.000	
526	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во денови на државни празници	50.000	
527	01-3-2	Трошоци за репрезентација	15.000	
528	01-3-2	Надомест за превоз на работници на работа и од работа	1,538.000	
529	01-3-2	Работи во врска со народната одбрана	22.000	
		Вкупно основна намена 01.		109,709.000
		Вкупно Глава 4		109,709.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 446 до 529)		5.200,105.000

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Глава 1. Комитет

Основна намена 01. Средства за работата на органите на управата

530	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	239,400.000	
531	01-2	Средства за материјални трошоци	7,560.000	
532	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,548.000	
533	01-3-2	Патни трошоци во странство	8,512.000	
534	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1,694.000	
535	01-3-2	Патни трошоци на странски стручњаци и на домашни што ги придружуваат и трошоци во врска со состаноците и преговорите со странските делегации, дипломатски и други претставници	1,176.000	
536	01-3-2	Надомест за работа на членовите на постојаните стручни комисии	1,764.000	
537	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот и неговите тела за подготовка на здравството за општонародна одбрана	780.000	
538	01-3-2	Трошоци за издавање на извештаи на инспекцијата на трудот и на санитарната инспекција	150.000	
539	01-3-2	Определени работи од областа на фармацевтската служба и медицинското снабдување од интерес за федерацијата што ќе се договараат со соодветните стручни институции	805.000	

1	2	3	4	5
540	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	2,000.000	
541	01-3-2	Надомест на работниците со неполно работно време и на надворешните соработници	2,700.000	
542	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во врска со вршењето на санитарен надзор на границата	420.000	
543	01-3-2	Закуп и одржување на деловни простории за граничен санитарен надзор	4,816.000	
544	01-3-2	Набавка на службена облека за граничните санитарни инспектори	336.000	
545	01-3-2	Трошоци за заштита на земјата од внесување на заразни болести	6,000.000	
546	01-3-2	Трошоци за анализа на лекови	924.000	
547	01-3-2	Трошоци во врска со вршењето на санитарен надзор на границата	6,100.000	
548	01-3-2	Трошоци за лекување на странци во Југославија	840.000	
549	01-3-2	Заштита од јонизирачки зрачења	360.000	
550	01-3-2	Материјално обезбедување и сместување на бегалци	15,478.000	
551	01-3-2	Определени работи од областа на здравствената заштита од непосреден интерес за остварување на функцијата на федерацијата, што ќе се договорот од Сојузниот завод за здравствена заштита	38,000.000	
552	01-3-2	Трошоци за контрола на загаденоста на меѓународните и меѓуреабилитационите води	7,200.000	
553	01-3-2	Трошоци за работа на меѓуресорската работна група за координација на работата на сојузните органи врз реализација на одлуката на Светската конференција на Меѓународната година на жените на ООН	2,016.000	
554	01-3-2	Обврски на Југославија како членка на Светската здравствена организација	126.000	
555	01-3-2	Трошоци за изработка на Југословенска фармакопеја	2,200.000	
556	01-3-2	Трошоци за подготвување на прописи за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба	672.000	
557	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Меѓународната организација на Обединетите нации за помош на децата (УНИЦЕФ)	3,479.000	
558	01-3-3	Финансирање на активностите спрема југословенските работници на работа во странство	14,000.000	
559	01-3-3	Средства за првомајски награди	6,848.000	
560	01-3-3	Трошоци за изработка на номенклатура на занимањата	2,360.000	
561	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	336.000	
562	01-3-3	Придонес на Фондот ОН за популациони активности	555.000	
563	01-3-3	Трошоци за подготвување на прописи за помошни лековити средства и други придружни прописи на Законот за пуштање на лекови во промет	300.000	
564	01-3-3	Средства за остварување на програмата на активноста и за работата на Југословенскиот одбор за декадата на инвалидите на ОН 1983-1992 година	3,000.000	
		Вкупно основна намена 01.		385,455.000
Вкупно Глава 1.				385,455.000

Глава 2. Сојузно биро за работи на вработувањето

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

565	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	70,700.000
566	01-2	Средства за материјални трошоци	6,313.000
567	01-3-2	Материјални трошоци на постојаните југословенско-страни комисии	2,100.000
568	01-3-2	Надомест за одвоен живот на социјалните работници во странство и трошоци за упатување на тие работници во странство	5,800.000
569	01-3-2	Трошоци за печатење и издавање на билтени и извештаи	907.000
570	01-3-2	Службена патувања во земјата	1,579.000
571	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	700.000
572	01-3-2	Патни трошоци во странство	3,234.000
573	01-3-2	Набавка на стручна литература	110.000
574	01-3-2	Образование и воспитување на децата на југословенските граѓани на привремена работа во странство	2,500.000

1	2	3	4	5
575	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана Вкупно осановна намена 01.	89.000	94,032.000
		Вкупно Глава 2.		94.032.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 530 до 575)		479,487.000
		РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
576	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	27.696.000	
577	01-2	Средства за материјални трошоци	1,287.000	
578	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,764.000	
579	01-3-2	Патни трошоци во странство	2,114.000	
580	01-3-2	Патни трошоци во земјата	357.000	
581	01-3-2	Трошоци за одржување на седниците на Комитетот	500.000	
582	01-3-3	Уредување на гробовите и гробиштата на југословенските борци	35,721.000	
		Вкупно основна намена 01.		70,439.000
		Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности		
583	05-9	Средства за бенефицирани пензии во смисла на одредбите од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	80.668,700.000	
584	05-11	Средства за инвалидски примања на воените инвалиди	28.717,500.000	
585	05-11	Средства за здравствена заштита на воените инвалиди	2,688.200.000	
586	05-11	Средства за бањско и климатско лекување	1.947,400.000	
587	05-11	Средства за боречки додаток	36,100.000	
588	05-11	Надомести на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на други одликувани лица	1.150,200.000	
589	05-11	Инвалидски примања во странство	240,300.000	
590	05-11	Средства за изработка на Методологијата за континуирано следење на здравствената состојба на борците и воените инвалиди	3,000.000	
		Вкупно основна намена 05.		115.451,400.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 576 до 590)		115.521,839.000
		РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
591	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	71,089.000	
592	01-2	Средства за материјални трошоци	3,185.000	
593	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1,900.000	
594	01-3-2	Патни трошоци во земјата на членовите на Комитетот и на неговите тела	1,040.000	
595	01-3-2	Трошоци за репрезентација	40.000	
596	01-3-2	Комисија за правни прашања на СЕВ-а	3,000.000	
		Вкупно основна намена 01.		80,254.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 591 до 596)		80,254.000
		РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
597	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	6.440,000.000	
598	01-2	Средства за материјални трошоци	1.221,000.000	
599	01-3-2	Надомест на штета во царинска постапка	850.000	
600	01-3-2	Патни трошоци во странство	3,300.000	
601	01-3-2	Закупи	42,630.000	
602	01-3-2	Набавка на службена облека и обувка	146,000.000	
603	01-3-2	Осигурување на имот	29,665.000	
604	01-3-2	Посебни мерки на контрола	13,000.000	
605	01-3-2	Награди за откривање на царински прекршоци	5,318.000	

1	2	3	4	5
606	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството на функционерите	1,115.000	
607	01-3-2	Работи во врска со народната одбрана	5,000.000	
		Вкупно основна намена 01.		7.907,878.000
		ВКУПНА РАЗДЕЛ 24 (позиции 597 до 607)		7.907,878.000
		РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
608	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	187,856.000	
609	01-2	Средства за материјални трошоци	14,000.000	
610	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	5,238.000	
611	01-3-2	Патни трошоци во странство	3,000.000	
612	01-3-2	Надомест на надворешни соработници и трошоци за анкети	450.000	
613	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1,000.000	
614	01-3-2	Стручни консултации и советувања	800.000	
615	01-3-2	Издавање на билтенот „Стопанските движења во светот и нивното влијание врз стопанството на Југославија“	5,900.000	
616	01-3-2	Методолошки истражувања	5,400.000	
617	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	900.000	
618	01-3-2	Работи во врска со народната одбрана	160.000	
		Вкупно основна намена 01.		224,704.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 608 до 618)		224,704.000
		РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
619	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	492,800.000	
620	01-2	Средства за материјални трошоци	46,475.000	
621	01-3-2	Противпожарна и хигиенско-техничка заштита	330.000	
622	01-3-2	Патни трошоци во странство	3,388.000	
623	01-3-2	Трошоци за статистички истражувања	3,360.000	
624	01-3-2	Трошоци на Центарот за автоматска обработка на податоци	81,200.000	
625	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	79,800.000	
626	01-3-2	Одржување на зградите и инвентарот	2,000.000	
627	01-3-2	Закупи	18,800.000	
628	01-3-2	Закуп - лизинг на машини за автоматска обработка на податоци	1,203,000.000	
629	01-3-2	Трошоци за стручно издигнување на кадрите	3,700.000	
630	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	280.000	
631	01-3-2	Партиципација на трошоците за OECD	2,000.000	
632	01-3-2	Трошоци за подготовка на Пописот на населението во 1991 година	2,000.000	
633	01-3-2	Работи во врска со народната одбрана	600.000	
		Вкупно основна намена 01.		1.939,733.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 619 до 633)		1.939,733.000
		РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
634	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	129,505.000	
635	01-2	Средства за материјални трошоци	16,250.000	
636	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	270.000	
637	01-3-2	Дополнување и замена на опремата	640.000	
638	01-3-2	Придонес на Претставништвото на ООН во Југославија	30,000.000	
639	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Организацијата на Обединетите нации за просвета, наука и култура(UNESCO)	13,720.000	
640	01-3-3	Трошоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Југославија	223,000.000	
641	01-3-3	Трошоци за подготовката за заминување на стручњаци, за партиципации во платите на југословенските стручњаци и помош во организирањето на Центарот за обука на кадри во земјите во развој	74,000.000	

1	2	3	4	5
642	01-3-3	Изработка на студии, експертизи, техничка документација, публикации, меѓународни семинари, посебни курсеви за земјите во развој и изработка на филмови,	12,500.000	
643	01-3-3	Културно-просветна саработка со земјите во развој	20,650.000	
644	01-3-3	Меѓународен семинар „Универзитетот денес“ – учество на претставници од земјите во развој	350.000	
645	01-3-3	Меѓународни преговори и заседанија на мешовитите комисији, патни трошоци во земјата и во странство	25,900.000	
646	01-3-3	Преведување и умножување на елаборати, извештаи, анализи и дрги материјали	930.000	
647	01-3-3	Надомест за здравствени услуги дадени на персоналот на Претставништвото на ООН во Југославија	75.000	
648	01-3-3	Надомест за вршење на определени работи од надлежноста на федерацијата од страна на Југословенскиот библиографски институт	3,000.000	
649	01-3-3	Информативна дејност	2,800.000	
650	01-3-3	Центар за насочување и организација на меѓусебната соработка на неврзаните земји на подрачјето на науката и технологијата	13,600.000	
651	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	80.000	
		Вкупно основна намена 01.		567,270.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 634 до 651)		567,270.000

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

652	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	447,048.000	
653	01-2	Средства за материјални трошоци	41,000.000	
654	01-3-2	Надомест за работа во недела, ноќе и во денови на државни празници	25,610.000	
655	01-3-2	Надомест на Радио-Белград за емитирање на водостојот на Дунав	3,600.000	
656	01-3-2	Трошоци за телекомуникационите врски	35,100.000	
657	01-3-2	Патни трошоци во странство	2,500.000	
658	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	480.000	
659	01-3-2	Дополнување на опремата	2,000.000	
660	01-3-2	Печатење на Годишник на атласот на климата и на други стручни публикации	6,000.000	
661	01-3-2	Финансирање на меѓународната програма по посебни одлуки на СИС („FIERZA“, „ALPEX“, „HOMS“, „EMEP“, „MED-POL“ и „VITUKI“)	20,000.000	
662	01-3-2	Одржување на зградите и инвентарот	14,000.000	
663	01-3-2	Патни трошоци во земјата	2,500.000	
664	01-3-2	Набавка на облека и обувки	9,761.000	
665	01-3-2	Одржување на моторни возила и гориво	3,696.000	
666	01-3-2	Закупи за деловни простории	15,000.000	
667	01-3-2	Трошоци за стручно насочување и специјализација	200.000	
668	01-3-2	Трошоци на координационата група за реализација на оперативните задачи и обврски кои на домашен и меѓународен план произлегуваат како обврска од Конвенцијата за прекуграничното загадување на воздухот на големи делечини	200.000	
669	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	320.000	
		Вкупно основна намена 01.		629,015.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 652 до 669)		629,015.000

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

670	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	212,769.000	
671	01-2	Средства за материјални трошоци	13,296.000	
672	01-3-2	Трошоци за изработка и дистрибуција на југословенските стандарди и техничките прописи	17,182.000	
673	01-3-2	Преведување на југословенските стандарди на јазиците на народите и народностите на Југославија	22,000.000	
674	01-3-2	Трошоци на Комисијата за хомологација на моторни возила	4,500.000	
675	01-3-2	Службени патувања во странство	8,200.000	
676	01-3-2	Службени патувања во земјата	5,070.000	
677	01-3-2	Трошоци за димензионална координација во градењето	700.000	
678	01-3-2	Трошоци за спроведување на системот на атестирање	6,500.000	

1	2	3	4	5
679	01-3-2	Трошоци за финансирање на проектите на информациониот систем	8,000.000	
680	01-3-2	Меѓународна соработка со ООН, СЕВ и ЗВР	9,497.000	
681	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	10,000.000	
682	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	4,435.000	
683	01-3-3	Работа во врска со народната одбрана	200.000	
Вкупно основна намена 01.				322,349.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 670 до 683)				322,349.000
РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
684	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	146,882.000	
685	01-2	Средства за материјални трошоци	11,000.000	
686	01-3-2	Трошоци за печатење на патентни списи и документација	27,418.000	
687	01-3-2	Патни трошоци во странство	493.000	
688	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	7,000.000	
689	01-3-2	Печатење на патентен гласник	10,000.000	
690	01-3-2	Изработка на обрасци и материјали за фотокопирање	1,900.000	
691	01-3-2	Прием и испраќање на патентна документација	700.000	
692	01-3-2	Трошоци за издавачката дејност	2,000.000	
693	01-3-2	Трошоци за информациониот систем	8,000.000	
694	01-3-2	Трошоци на работата на Советот	130.000	
695	01-3-2	Одржување и сервисирање на опремата	800.000	
696	01-3-2	Закупи	6,113.000	
697	01-3-2	Набавка на стручна литература	3,000.000	
698	01-3-2	Преврдување на меѓународна патентна документација	117.000	
699	01-3-2	Трошоци на Сојузниот координационен одбор за творештво	330.000	
700	01-3-2	Стручно усовршување и специјализација	500.000	
701	01-3-2	Трошоци на информации услуги на Југословенскиот центар за техничка и научна документација	1,495.000	
702	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	30.000	
Вкупно основна намена 01.				227,908.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 684 до 702)				227,908.000
РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ				
Основна намена 01. Средства за работата на органите на управата				
703	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	460,415.000	
704	01-2	Средства за материјални трошоци	34,190.000	
705	01-3-2	Закупи	2,377.000	
706	01-3-2	Набавка на жигови и ситен инвентар	10,000.000	
707	01-3-2	Трошоци за унапредување на службата	800.000	
708	01-3-2	Патни трошоци во земјата	50,000.000	
709	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,200.000	
710	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	350.000	
711	01-3-2	Трошоци за издавање на публикации	2,000.000	
712	01-3-2	Трошоци за текушто одржување на згради	36,000.000	
713	01-3-2	Трошоци на телекомуникационите врски	1,000.000	
714	01-3-2	Изработка на стручно технички прописи, подзаконски акти и упатства во областа на метрологијата	800.000	
715	01-3-2	Трошоци за работа на Советот и на работните тела за координација на работата и остварувањето на соработка во областа на метрологијата	900.000	
716	01-3-2	Трошоци за текушто одржување и сервисирање на лабораториската опрема и инвентарот	11,000.000	
717	01-3-2	Трошоци за систематски прегледи и осигурување на работниците што работат под посебни услови	1,120.000	
718	01-3-2	Трошоци за одржување на товарни возила	10,000.000	
719	01-3-2	Трошоци за репрезентација	30.000	
720	01-3-2	Набавка на заштитна облека и обувки	1,950.000	
721	01-3-2	Набавка на стручни публикации и литература	1,000.000	
722	01-3-2	Механографска обработка на податоци	1,000.000	
723	01-3-2	Трошоци за преведување на јазиците на народите и народностите на Југославија, на странски јазици и од странски јазици	500.000	

1	2	3	4	5
724	01-3-2	Трошоци за печатење на обрасци врзани за остварување на приходи	10,000.000	
725	01-3-2	Трошоци за информативната дејност	260.000	
726	01-3-2	Набавка на резервни делови и технички материјал	7,000.000	
727	01-3-2	Дополнение и замена на опремата	3,000.000	
728	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	240.000	
729	01-3-2	Средства за работа на Југословенскиот центар за техничка и научна документација	1,000.000	
730	01-3-2	Трошоци за изработка на стручен елаборат и студии од областа на метрологијата	7,000.000	
731	01-3-2	Работи во врска со народната одбрана	400.000	
Вкупно основна намена 01.				655,532.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 703 до 731)				655,532.000
РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
732	01-1-1	Средствата за лични доходи на работниците	21,234.000	
733	01-2	Средства за материјални трошоци	1,000.000	
734	01-3-2	Трошоци на постојаната делегација за соработка со СЕВ за геологија	1,500.000	
735	01-3-2	Изработка и печатење на комплексна геолошка карта на Југославија	25,000.000	
736	01-3-2	Трошоци на Комисијата за комплексна геолошка карта на Југославија	700.000	
737	01-3-2	Набавка за опрема	200.000	
738	01-3-2	Трошоци за составување на биланс на минералните сировини и подземните води на СФРЈ и изработка на анализа на сировинската база на СФРЈ	3,250.000	
739	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1,944.000	
740	01-3-2	Средства за работи на координирањето на билатералната соработка во областа на геолошките истражувања на нашата земја со земјите членки на СЕВ	800.000	
741	01-3-2	Водене и одржување на Фондот на стручната документација за резултатите од геолошките истражувања	300.000	
742	01-3-2	Средства за остварување на соработка со невладини меѓународни геолошки организации	430.000	
Вкупно основна намена 01.				56,358.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 732 до 742)				56,358.000
РАЗДЕЛ 33. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
743	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	87,951.000	
744	01-2	Средства за материјални трошоци	12,962.000	
745	01-3-2	Трошоци за репрезентација	150.000	
746	01-3-2	Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај на војна	560.000	
747	01-3-2	Трошоци за одржување на инвентарот	800.000	
748	01-3-2	Дополнение и замена на опремата	5,596.000	
749	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,211.000	
750	01-3-2	Трошоци за издавачката дејност	3,058.000	
Вкупно основна намена 01.				112,288.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 743 до 750)				112,288.000
РАЗДЕЛ 34. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
751	01-1-1	Средства за лични доходи	480,073.000	
752	01-2	Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата	217,059.000	
753	01-3-2	Трошоци за експлоатација и одржување на специјалниот воз	80,874.000	
754	01-3-2	Трошоци за ловство и одржување на ловните објекти што ги користи федерацијата	64,000.000	

1	2	3	4	5
755	01-3-2	Трошоци за одржување и унапредување на ловно-шумското стопанство „Копривница“, Бугојно	6,000.000	
756	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	900.000	
757	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	1,368.000	
		Вкупно основна намена 01.		850,274.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 751 до 757)		850,274.000
		РАЗДЕЛ 35. АВИО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ		
		Основна намена 01. Средства за работна на органите на управата		
758	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	60,075.000	
759	01-2	Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата	450,000.000	
760	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	100.000	
		Вкупно основна намена 01.		510,175.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 758 до 760)		510,175.000
		РАЗДЕЛ 36. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
761	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	168,841.000	
762	01-2	Средства за материјални трошоци	17,000.000	
763	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	168.000	
764	01-3-2	Набавка на опрема	10,640.000	
		Вкупно основна намена 01.		196,649.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 761 до 764)		196,649.000
		РАЗДЕЛ 37. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
765	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	258,672.000	
766	01-2	Средства за материјални трошоци	43,000.000	
767	01-3-2	Трошоци за франкирање на пошта	14,000.000	
768	01-3-2	Резервни делови за печатарски машини и репродукционен материјал	225,200.000	
769	01-3-2	Набавка на опрема	39,218.000	
		Вкупно основна намена 01.		380,090.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 765 до 769)		380,090.000
		РАЗДЕЛ 38. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
770	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	741,027.000	
771	01-2	Средства за материјални трошоци	32,480.000	
772	01-3-2	Трошоци за греење, електрична енергија, вода и други услуги	829,300.000	
773	01-3-2	Режиски трошоци во врска со одржувањето на зградите и опремата	124,600.000	
774	01-3-2	Набавка на опрема и реконструкции	126,000.000	
775	01-3-2	Осигурување на зградите и опремата	34,300.000	
776	01-3-2	Телефонски трошоци на заедничките центри	8,000.000	
777	01-3-2	Противпожарна и техничка заштита на објектите	126,000.000	
778	01-3-2	Работна облека, обувки и опрема за заштита при работата	11,800.000	
779	01-3-2	Придонес за користење на градежно земјиште	190,000.000	
780	01-3-2	Транспортни услуги	4,080.000	
781	01-3-2	Трошоци за специјални телефонски врски	17,000.000	
782	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	600.000	
		Вкупно основна намена 01.		2,245,187.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 770 до 782)		2,245,187.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 39. АУТО-СЕРВИС НА САЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
783	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	253,230.000	
784	01-2	Средства за материјални трошоци	2,690.000	
785	01-3-2	Надомест за работа во денови на државни празници	2,100.000	
786	01-3-2	Набавка на резервни делови и трошоци за други намени	150,276.000	
787	01-3-2	Набавка на опрема и патнички возила	35,000.000	
788	01-3-2	Набавка на алати и уреди	462.000	
789	01-3-3	Набавка на транспортни средства за потребите на народната одбрана	15,820.000	
Вкупно основна намена 01.				459,578.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 783 до 789)				459,578.000

РАЗДЕО 40. СЛУЖБА ЗА РАБОТИ НА ПРЕВЕДУВАЊЕТО**Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата**

790	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	257,320.000	
791	01-2	Средства за материјални трошоци	16,380.000	
792	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	5,718.000	
793	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	900.000	
794	01-3-2	Патни трошоци во странство	843.000	
795	01-3-2	Стручно усовршување и специјализација на преведувачите за странски јазици	1,000.000	
796	01-3-2	Набавка и дополнително опремата	4,250.000	
797	01-3-2	Средства за „устројување“ на банката на термини	1,200.000	
798	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	100.000	
Вкупно основна намена 01				287,711.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 790 до 798)				287,711.000

РАЗДЕЛ 41. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**Основна намена 06. Други општи општествени потреби****Општествено-политички организации****Дотација на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија**

799	06-2	Меѓународна дејност	10,000.000	
800	06-2	Финансирање на програмата за научна документација од меѓународното работничко движење	8,324.000	
801	06-2	Програма за финансирање на издавачките дејности за странство	14,519.000	
802	06-2	Финансирање на работата на Политичката школа „Јосип Броз Тито“ во Кумровец	22,427.000	
803	06-2	Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито	3,500.000	

Дотација на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија

804	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузната конференција	462,213.000	
805	06-2	Дотација на весникот „Борба“	498,000.000	
806	06-2	За списанието „Југословенски преглед“ – српскохрватско издание	12,680.000	
807	06-2	За списанието „Меѓународна политика“ – српскохрватско издание	10,140.000	
808	06-2	За списанието „Жената денес“	3,240.000	
809	06-2	Финансирање на програмата за работа на Советот на СК на ССРНЈ за заштита и унапредување на човековата средина	12,000.000	
810	06-2	Конференција за развој на месните заедници на Југославија	9,750.000	

1	2	3	4	5
		Дотација на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија		
811	06-2	Финансирање на програмата за работа на Конференцијата	308,300.000	
812	06-2	Прослава на Денот на младоста	63,565.000	
813	06-2	Финансирање на меѓународните активности на колективните членови на ССМЈ	4,368.000	
814	06-2	За весникот „Младост“	63,840.000	
815	06-2	За списанието „Идеи“	8,640.000	
816	06-2	За младинскиот фестивал на трудот	4,032.000	
817	06-2	Други активности	39,200.000	
818	06-2	XII конгрес на ССМЈ	100,480.000	
819	06-2	II фестивал на младината на Медитеранот	30,390.000	
820	06-2	Меѓународен семинар на младината и студентите „Кумровец 86“	16,000.000	
		Дотација на Сојузот на здруженијата на борците од Народно-ослободителната војна на Југославија		
821	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	124,134.000	
822	06-2	За весникот „4. Јули“	57,600.000	
823	06-2	X Конгрес на СЗБНОВ	39,810.000	
		Дотација на Црвениот крст на Југославија		
824	06-2	Финансирање на програмата за работа на Претседателството	67,500.000	
825	06-2	Служба за потраги	3,419.000	
826	06-2	Членарина на Лигата, МКЦК	12,331.000	
827	06-2	Работи во врска со народната одбрана	2,688.000	
828	06-2	Центар за обука на кадри на Црвениот крст и Црвениот полумесец од земјите во развој и неврзаните земји	6,300.000	
829	06-2	Меѓународни хуманитарни помошти во случај на елементарни и други масовни несреќи	1,950.000	
		Дотација на Југословенската лига за мир, независност и рамноправност на народите		
830	06-2	Финансирање на програмата за работа на Лигата	9,125.000	
		Дотација на Сојузот на здруженијата за Обединетите нации на Југославија		
831	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	1,820.000	
		Дотација на Сојузот на резервните воени старешини на Југославија		
832	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	42,390.000	
		Сојуз за физичка култура на Југославија		
833	06-2	Трошоци на меѓународните активности на подрачјето на физичката култура на Југославија	460,000.000	
834	06-2	Вонредни програми на спортски манифестации, што се извршуваат само во 1986 година	140,000.000	
835	06-2	Средства за СПЕНС	15,000.000	
		Народна техника – Сојуз на организациите за техничка култура на Југославија		
836	06-2	За меѓународни активности во областа на техничката култура на Југославија	23,425.000	
		Противпожарен сојуз на Југославија		
837	06-2	За противпожарна заштита	3,400.000	
		Вкупно основна намена 06.		2.716,500.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 799 до 837)		2.716,500.000

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 6.

Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

947.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА

Се прогласуваат Измени на Буџетот на федерацијата за 1985 година, што ги усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1985 година.

П бр. 523
28 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

ИЗМЕНИ НА БУЏЕТОТ
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Во Буџетот на федерацијата за 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84 и 53/85) во член 1 точка 2 износот: „690.254.500.000“ се заменува со износот: „697.482.300.000“ во точка 3 износот: „253.633.600.000“ се заменува со износот: „260.861.400.000“, а во точка 4 износот: „243.633.600.000“ се заменува со износот: „250.861.400.000“.

Член 2

Во член 3 во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1985 година, во одделот I. Приходи, се вршат следните измени:

1) Во видот 08. Приходи од други општествено-политички заедници, во формата на приходите 08-1 Придонеси на републиките и на автономните покраини износот: „243.633.600.000“ се заменува со износот: „250.861.400.000“, во потформата на приходите 08-1-1 Придонес на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина износот: „33.708.292.000“ се заменува со износот: „34.709.791.000“, во потформата на приходите 08-1-2 Придонес на Социјалистичка Република Македонија износот: „14.353.577.000“ се заменува со износот: „14.782.475.000“, во потформата на Приходите 08-1-3 Придонес на Социјалистичка Република Словенија износот: „36.947.095.000“ се заменува со износот: „38.084.927.000“, во потформата на приходите 08-1-4 Придонес на Социјалистичка Република Србија без автономните покраини износот: „60.317.418.000“ се заменува со износот: „62.058.065.000“ во потформата на приходите 08-1-5 Придонес на Социјалистичка Република Хрватска износот: „63.029.154.000“ се заменува со износот: „64.900.976.000“, во потформата на приходите 08-1-6 Придонес на Социјалистичка Република Црна Гора износот: „5.144.594.000“ се заменува со износот: „5.297.141.000“ во потформата на приходите 08-1-7 Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина износот: „28.938.302.000“ се заменува со износот: „29.798.308.000“ во потформата на приходите 08-1-8 Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Косово износот: „1.195.168.000“ се заменува со износот: „1.229.717.000“ а во ставката Вкупно вид 08 износот: „243.633.600.000“ се заменува со износот: „250.861.400.000“;

2) во ставката Вкупни приходи за распоред (видовите од 01 до 09) износот: „690.254.500.000“ се заменува со износот: „697.482.300.000“.

Во одделот II. Распоред на приходите, се вршат следните измени:

1) во Основна намена 04. Трансферни средства на други општествено-политички заедници, во распоредната група 04-2 Дополнителни средства износот: „52.734.200.000“ се заменува со износот: „59.962.000.000“ во распоредната подгрупа 04-2-1 Дополнителни средства на буџетите на републиките и на автономните покраини износот: „52.734.200.000“ се заменува со износот: „59.962.000.000“, а во ставката Вкупно основна намена 04 износот: „52.734.200.000“ се заменува со износот: „59.962.000.000“;

2) во ставката Вкупно распоредени и нераспоредени приходи износот: „690.254.500.000“ се заменува со износот: „697.482.300.000“.

Член 3

Во член 4 износот: „690.254.500.000“ се заменува со износот: „697.482.300.000“.

1) Во Разделот 14. Сојузен секретаријат за финансии. Глава 1. Секретаријат, Основна намена 04. Трансферни средства на други општествено-политички заедници, во позицијата 247 Дополнителни средства на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, износот: „14.311.000.000“ се заменува со износот: „15.802.400.000“, во позицијата 248 Дополнителни средства на Социјалистичка Република Македонија износот: „6.522.900.000“ се заменува со износот: „7.202.560.000“, во позицијата 249 Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна Гора износот: „5.382.100.250“ се заменува со износот: „5.943.040.000“, во позицијата 250 Дополнителни средства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово износот: „25.468.200.000“ се заменува со износот: „29.964.000.000“, а во ставката Вкупно основна намена 04 износот: „52.734.200.000“ се заменува со износот: „59.962.000.000“, во ставката Вкупно Глава 1 износот: „108.914.888.000“ се заменува со износот: „116.142.688.000“, а во ставката Вкупно раздел 14 (позиции 231 до 281) износот: „109.092.151.000“ се заменува со износот: „116.319.951.000“.

Член 4

Овие измени влегуваат во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

948.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА

Се прогласува Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1986 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1985 година.

П бр. 525
28 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Илијаз Куртеши, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Средствата за извршување на обврските утврдени во Буџетот на федерацијата за 1986 година (во натамошниот текст: Буџетот) ќе се обезбедат од царина и дуги увозни давачки, од сојузни такси, од дел од основниот данок на промет на производи од приходите што со својата дејност ги остваруваат органите и организациите на федерацијата, од придонесот на републиките и на автономните покраини и од други приходи што се остваруваат врз основа на сојузните закони.

Член 2

Средствата од царина и други увозни давачки, од дел од основниот данок на промет на производи, приходите што со својата дејност ги остваруваат единиците и установите на Југословенската народна армија и од придонесите на републиките и автономните покраини за финансирање на Југословенската народна армија се уплатуваат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство и служат за финансирање на Југословенската народна армија.

Придонесот на републиките и автономните покраини за финансирање на Југословенската народна армија се уплатува на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство, на начинот и во роковите што ќе ги пропише функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

Член 3

Придонесот на републиките и автономните покраини за финансирање на други функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федерацијата, републиките и автономните покраини го уплатуваат секој месец во височина на една дванаесеттина од годишниот износ, во роковите утврдени за распоредување на приходите на Буџетот.

Ако одделна република, односно автономна покраина не го уплати до крајот на месецот придонесот од став 1 на овој член во височината определена во тој став, Службата на општественото книговодство по налог на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, во рок од пет дена од денот кога го примила налогот, разликата помеѓу една дванаесеттина од годишниот износ на придонесот и на уплатениот износ на придонесот во претходниот месец ќе ја пренесе од остварените приходи на републиката, односно на автономната покраина во корист на соодветната потформа на приходите на Буџетот – придонеси на републиките и автономните покраини за Буџетот.

Член 4

Органите и организациите на федерацијата што со својата дејност остваруваат приходи доставуваат до Сојузниот секретаријат за финансии извештај за остварените приходи.

Се овластува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите да донесе прописи за роковите и начинот на доставување на извештаите од став 1 на овој член.

Член 5

Ако приходите што со својата дејност ги остваруваат органите и организациите на федерацијата, како и другите приходи што му припаѓаат на Буџетот бидат погрешно наплатени или наплатени во износ поголем од пропишаниот, погрешно наплатениот или повеќе наплатениот износ ќе се врати првенствено врз товар на формата на приходите на која се уплатени, а ако такви приходи нема – врз товар на другите форми приходи.

Решение за враќање на приходите од став 1 на овој член донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите или работникот што тој ќе го определи, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, решение за враќање на приходите што органите, односно организациите на федерацијата ги остваруваат според посебни прописи донесува функционерот кој раководи со тој орган, односно организација на федерацијата или работникот што тој ќе го определи.

Член 6

Органите и организациите на федерацијата можат да преземаат обврски врз товар на Буџетот само врз основа на сојузен закон и во границите на средствата дозначени од Буџетот.

Член 7

Средствата на Буџетот се распоредуваат на носителите и корисниците на средствата тримесечно, и тоа во: I тримесечје 18%, II тримесечје 22%, III тримесечје 27% и IV тримесечје 33% до обезбедените средства во 1986 година.

Ако врз закон заснованите права на носителите и на корисниците на средствата на Буџетот не можат да се намират, се овластува Сојузниот извршен совет да ги зголеми средствата од став 1 на овој член за односните потреби во границите на вкупно одобрените средства на тие носители, односно корисници за 1986 година.

Член 8

Во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Буџетот во „Службен лист на СФРЈ“, корисниците на средствата ќе ги усогласат своите предлози на претсметките на средствата и на финансиските планови со височината на средствата предвидени за определени намени во Буџетот и ќе ги достават до Сојузниот секретаријат за финансии.

Член 9

Средствата на Буџетот распоредени за работа на органите и организациите на федерацијата ќе се користат:

1) за лични доходи на работниците и за заедничка потрошувачка врз основа на финансискиот план на работната заедница;

2) за материјални трошоци, посебни намени и опрема врз основа на претсметката на средствата што ја донесува функционерот кој раководи со органот, односно организацијата на федерацијата, ако задачите за кои средствата се одобрени непосредно ги извршува органот или организацијата на федерацијата, односно врз основа на програмата за користење на средствата за посебни намени што ќе ја утврди функционерот кој раководи со органот, односно организацијата на федерацијата ако органот или организацијата на федерацијата не ги извршува непосредно задачите за кои средствата се одобрени.

Средствата од став 1 точка 2 на овој член, утврдени со програмата за користење на средствата за посебни намени, се користат врз основа на решение што го донесува функционерот кој раководи со органот односно организацијата на федерацијата, односно врз основа на договорот што тој функционер ќе го склучи со непосредниот корисник на средствата.

Член 10

Измена на намената и на височината на средствата утврдени во Буџетот, по носители и корисници, освен средствата за Југословенската народна армија и средствата за нестопански инвестиции, врши Сојузниот извршен совет, а измена на намената и на височината на средствата за работа на Собранието на СФРЈ, односно на Претседателството на СФРЈ – Административната комисија на Собранието на СФРЈ, односно телото што ќе го овласти Претседателството на СФРЈ.

Средствата утврдени во Буџетот за задачите и работите во органите и организациите на федерацијата за кои е предвидено дека ќе вршат прием на работници, односно избор или именување на функционери, односно назначување на раководни работници ќе се користат од денот на приемот на работа, односно на изборот или именувањето, односно на назначувањето, врз основа на решение на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

Средствата утврдени во Буџетот за усогласување на личните доходи на работниците, раководните работници и на функционерите можат да се користат врз основа на акт на Административната комисија на Собранието на СФРЈ - за функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за раководните работници што ги назначува надлежното тело на Собранието на СФРЈ; врз основа на акт на Претседателството на СФРЈ - за неговите членови, за членовите на Советот на федерацијата и за раководните работници што тоа ги назначува; врз основа на акт на Сојузниот извршен совет - за работниците во органите и организациите на федерацијата и за раководните работници што тој ги назначува.

Средствата предвидени во Буџетот за заедничка потрошувачка се пренесуваат на жиро-сметките на органите и организациите на федерацијата.

Член 11

Измена на намената и на височината на средствата утврдени во рамките на одделни раздели, односно глави на Буџетот врши функционерот кој раководи со органот, односно организацијата на федерацијата, во согласност со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

Член 12

Средствата утврдени во Буџетот за финансирање на научноистражувачки проекти и научни студии ќе се користат врз основа на програма што, по претходно прибавено мислење од Одборот за Буџет на федерацијата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, ја донесува Сојузниот извршен совет.

Член 13

Средствата предвидени за нестопански инвестиции ќе се користат врз основа на сојузните закони и на одлуката за распоредот на средствата за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот, што ќе ги донесе Собранието на СФРЈ.

Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 1985 година за нестопански инвестиции и за замена и дополнување на опремата, што се ангажирани а не се потрошени до крајот на 1985 година, можат во 1986 година да се користат за тие намени.

Член 14

Средствата предвидени во Буџетот за курсните разлики Сојузниот извршен совет ќе ги распореди тримесечно врз основа на барањата на корисниците на средства.

Член 15

Средствата на Буџетот што им се распоредени на носителите и на корисниците на средствата, а не се потрошени во годината за која е донесен Буџетот, се враќаат во Буџетот најдоцна до 20 јануари 1987 година, на распоредната група, односно подгрупа на расходите од која се распоредени.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, средствата на Буџетот што им се распоредени на носителите и на корисниците на средства од член 21 став 2 на овој закон, а не се потрошени во годината за која е донесен Буџетот, се враќаат во Буџетот најдоцна до 31 јануари 1987 година, на распоредната група, односно подгрупа на расходите од која се распоредени.

Член 16

Од средствата утврдени во Буџетот за исплата на пензии на борците од Народноослободителната војна и на членовите на нивните семејства што се стекнуваат под поповолни услови ќе се намираат обврските на федерацијата од поранешните години на самоуправниот интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување на републиките и автономните покраини по решението што го донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, по прегледите на пресметките на обврските на федерацијата што ќе ги изврши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат

за финансии, а преостанатиот износ на средствата ќе го распореди, врз основа на предлог од Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди, Сојузниот извршен совет врз самоуправниот интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување на републиките и автономните покраини, како аконтација за 1986 година.

Член 17

Средствата утврдени во Буџетот за покрите на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај ќе се употребат за исплатување на надоместите на организациите на здружен труд што се занимаваат со превоз на патници, за извршените бесплатни и повластени превози на лицата на кои тие права им се признати со сојузните прописи, на начинот што ќе го пропише функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

Член 18

Во текот на извршувањето на Буџетот не ќе се пресметува камата на износот на ненамирените обврски на федерацијата.

Член 19

Со одобрувањето на завршната сметка на Буџетот не престанува дисциплинската, материјалната и кривичната одговорност на функционерот кој раководи со органот, односно организацијата на федерацијата или на овластениот работник за незаконито и несовесно користење и располагање со средствата на Буџетот.

Со одобрувањето на завршната сметка на обврзникот за уплата на приходот не престанува одговорноста на одговорното лице ако не го пресмета, односно ако неточно го пресмета приходот на Буџетот, или ако не го уплати приходот на Буџетот.

Член 20

Сојузниот секретаријат за финансии е должен на надлежните тела на Собранието на СФРЈ, на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини да им достави, до крајот на месецот, извештај за извршувањето на Буџетот за претходниот месец.

Заради остварување на функциите на Собранието на СФРЈ во областа на извршувањето на Буџетот, Сојузниот извршен совет тримесечно го известува Собранието на СФРЈ за извршувањето на Буџетот.

Член 21

Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декември 1986 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, до 31 јануари 1987 година можат да се извршуваат расходите за финансирање на Југославенската народна армија и на дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, дополнителните средства за стопански недоволно развиените републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово и средствата за инвалидско-боречка заштита.

Приходите на Буџетот од царини и други увозни давачки за стоките увезни до 31 декември 1986 година, дел од приходите од основниот данок на промет на производи, на прометот остварен до 31 декември 1986 година, и приходите од придонесите на републиките и автономните покраини, што ќе се наплатат до 31 јануари 1987 година, се уплатуваат во Буџетот за 1986 година. Тие приходи можат да им се распоредуваат на носителите и корисниците на средствата најмногу до износите што се утврдени во Буџетот.

Член 22

Средствата обезбедени во Буџетот на федерацијата по стапка најмалку од 4% за плаќање на придонесите за станбена изградба од надоместот на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ кои надомест на лич-

ните доходи остваруваат во постојан месечен износ и на личните доходи на функционерите и раководните работници што ги избира или именува односно назначува Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет, ќе се издвојат на посебна сметка кај Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет.

Надлежните тела за станбени прашања на Собранието на СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ, како и на Сојузниот извршен совет ќе ги пропишат условите и начинот за користење на средствата од став 1 на овој член.

Член 23

Приходите што ќе ги остварат органите и организациите на федерацијата по основа на вратените депозити на инвестициите и по основа на вратените средства здружени за изградба на енергетски објекти, се уплатуваат во Буџетот.

Средствата што ќе се остварат со наплата на амортизацијата на опремата во становите за службени потреби на органите и организациите на федерацијата и средствата остварени со рефундација во врска со користењето на становите за службени потреби на органите и организациите на федерацијата, давателите на тие станови на користење да можат да ги користат во текот на годината за истите намени.

Член 24

Заради обезбедување на законито и правилно извршување на Буџетот, Сојузниот секретаријат за финансии врши непосредна контрола на наплатувањето на приходите и потрошокот на средствата за одделни намени, како и на финансиското и материјалното работење на корисниците на средствата на Буџетот.

Непосредната контрола од став 1 на овој член ја врши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии.

Под непосредна контрола на наплатувањата на приходите и потрошокот на средствата за одделни намени, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат:

- 1) контрола на пресметувањето и уплатувањето на приходите на федерацијата;
- 2) контрола на пресметувањето, исплатувањето и наменското користење на средствата на Буџетот, освен на средствата за финансирање на Југословенската народна армија.

Ако во постапката на непосредна контрола од став 1 на овој член се утврдат незаконитости, односно неправилности, ќе се донесе решение со кое ќе му се наложи:

- 1) на обврзникот на уплатата на изворните приходи на федерацијата – во оставениот рок да ги уплати во Буџетот неуплатените приходи на федерацијата;
- 2) на корисникот на средствата – да ги врати во Буџетот ненаменски потрошените, односно незаконито исплатените средства на Буџетот и да преземе други мерки за отстранување на утврдените незаконитости, односно неправилности во поглед на извршувањето на Буџетот. Решението го донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансии или лицето што тој ќе го овласти и тоа е конечно во управната постапка.

Решението со кое е определена мерка уплата на неуплатениот приход на федерацијата и враќање на средства во Буџетот го извршува службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката, односно друга сметка на должникот.

Во случајот од став 4 на овој член, буџетскиот инспектор е должен на надлежниот орган да му поднесе пријава заради преземање мерки поради повреда на прописите.

Член 25

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

949.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1986 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1985 година.

П бр. 538

28 декември 1985 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1986 година се утврдува во износ од 1,103.390,400.000 динари.

Член 2

Средствата за делумно покрите на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1986 година ќе се обезбедат од изворните приходи на федерацијата, во износ од 663,730,000.000 динари.

Член 3

Разликата меѓу износот на вкупниот обем на расходите од член 1 на овој закон и износот на изворните приходи на федерацијата од член 2 на овој закон, во износ од 439.660,400.000 динари, ќе се обезбеди од придонесите на републиките и автономните покраини.

Член 4

Обврските на федерацијата по основа на отплатата на кредитите користени за финансирање на федерацијата во 1979 година врз основа на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1979 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/78), во 1980 година врз основа на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1980 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/79), во 1981 година врз основа на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1981 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/80), како и обврските на федерацијата по девизното задолжување на федерацијата од 1983 година ќе се исплатат во 1990 година во износите што требаше да се исплатат во 1986 година.

Член 5

Обврските на федерацијата за исплата на купоните што втасуваат за наплата во 1986 година по обврзниците на федерацијата, издадени врз основа на Законот за пресметување и намирување на курсните разлики во работе-

њето на банките по девизните влогови на граѓаните во 1973 и 1974 година („Службен лист на СФРЈ”, бр 50/75 и 62/77), Законот за покрите на курсните разлики по девизните сметки и девизните штедни влогови на граѓаните за периодот од 1 јануари 1975 до 30 септември 1978 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/79), Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1973 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/72), Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1980 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/79 и 71/80), како и купоните на обврзниците на федерацијата што втасаа за наплата во 1982 година, а се одложени со Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1982 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/81 и 64/82) ќе се исплатат во 1990 година во износите што требаше да се исплатат во 1986 година.

Член 6

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

950.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1985 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1985 година.

П бр. 544

28 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/84 и 53/85) во член 1 износот: „690.254.500.000” се заменува со износот: „697.482.300.000”.

Член 2

Во член 3 износот: „243.633.600.000” се замснува со износот: „250.861.400.000”.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”,

951.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за измена и дополнение на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 година.

П бр. 526
27 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/82 и 77/82) член 106 се менува и гласи:

„Член 106

Валоризација на личните доходи од поранешните години, во смисла на член 25 од овој закон, ќе се врши почнувајќи од 1 јануари 1990 година.

До рокот од став 1 на овој член валоризација на личните доходи ќе се врши според просекот на личните доходи во последната година на работата, со тоа што за утврдување на пензиската основа почнувајќи од 1 јануари 1987 година ќе се зема во пресметка 25%, од 1 јануари 1988 година 50%, а од 1 јануари 1989 година 75% од порастот на просечните лични доходи во последната година на работата.

До 31 декември 1986 година валоризација на личните доходи од поранешните години според кои, во смисла на член 24 од овој закон, се утврдува пензијата, ќе се врши според просекот на личните доходи во годината што ѝ претходи на последната година на работата.”

Член 2

По член 106 се додава нов член 106а, кој гласи:

„Член 106а

На корисниците на пензија кои правото на пензија го оствариле од 31 декември 1987 година, повторно ќе им се утврди пензиската основа со примена на одредбите на член 106 од овој закон, доколку е тоа за нив поповолно.”

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

952.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 година.

П бр. 527
27 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ

Член 1

Во Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81 и 41/83) во член 8 став 1 точка 3, на крајот, се брише точката и се додаваат зборовите: „и Народноослободителното движење на Грција од 15 мај 1945 до 8 јули 1949 година.”

Член 2

Во член 11 став 1 по зборот: „задолжителната” се додаваат зборовите: „или доброволната”.

Член 3

Во член 12 став 1 по зборот: „задолжителната” се додаваат зборовите: „или доброволната”.

Член 4

Во член 18 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: „Како доброволна воена служба се смета вршењето на воена обука на жени според одредбите на сојузниот закон со кој се уредува воената обврска.”

Члан 5

Во член 20 став 1 точка 1 зборовите: „или хранениците” се бришат.

Во точка 2 зборовите: „маштеата, посвоителот и хранителот” се заменуваат со зборовите: „маштеата и посвоителот”.

Во став 3 зборот: „храненикот” се брише, зборовите: „посвоителот или хранителот” се заменуваат со зборовите: „или посвоителот”, а зборовите: „маштеата, посвоителот или хранителот” се заменуваат со зборовите: „маштеата или посвоителот”.

Член 6

Во член 21 став 1 точка 1 зборовите: „и хранениците” се бришат.

Во точка 2 зборовите: „маштеата, посвоителот или хранителот” се заменуваат со зборовите: „маштеата или посвоителот”.

Член 7

Во член 23 став 1 точка 4 по зборот: „заштита” се додаваат зборовите: „и парични надомести во врска со остварувањето на здравствената заштита”.

Член 8

Во член 26 став 1 зборовите: „задолжителната воена служба” се заменуваат со зборовите: „воената служба во вооружените сили”.

Член 9

Во член 27 зборовите: „повреда, озледа или болест здобиена под околностите од чл. 11 до 13” се заменуваат со зборовите: „повреда или озледа здобиена под околностите од чл. 11 и 13, односно умрено од болест здобиена под околностите од член 12”.

Член 10

Член 29 се менува и гласи:

„Член 29

Во случај на смрт на воен инвалид, членовите на домаќинството со кои воениот инвалид ја живеел последната година на животот, односно лицето кое за воениот инвалид се грижело во текот на последната година на неговиот живот, имаат право на парична помош.

Лицето што ќе ги превезе посмртните останки на воениот инвалид што ќе умре надвор од своето живеалиште – на патот за здравствената организација на здружен труд, во таа организација или при враќањето од таа организација, има право на надомест на трошоците за превоз на посмртните останки на воениот инвалид.”

Член 11

Во член 33 став 1 точка 1 се менува и гласи:

„1) вдовица – кога ќе наполни 45 години возраст или вдовец – кога ќе наполни 60 години возраст, како и пред наполнетите 45 години односно 60 години возраст ако се неспособни за стопанисување.”

Во точка 2 зборовите: „посвоеници, пасиноци и храненици” се заменуваат со зборовите: „посвоеници и пасиноци”, а точката на крајот од оваа точка се заменува со точка и запирка.

По точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) лицето од точка 2 на овој став – за време на вонредно школување на прва година на виша школа, односно на факултет или друга висока школа, под услов на прва година студии да е запишано во годината во која завршило средно училиште и да е невработено.”

Член 12

Во член 34 став 1 зборовите: „од член 36 став 2” се заменуваат со зборовите: „од член 36 ст. 2 и 3”.

Во став 2 зборовите: „маштеата, посвоителот или хранителот” се заменуваат со зборовите: „маштеата или посвоителот”.

Член 13

Во член 35 став 1 по зборовите: „паднат борец и” се додава зборот: „умрен”.

Член 14

Во член 36 став 2 се менува и гласи:

„Семејната инвалиднина за еден корисник на семејна инвалиднина изнесува 6,51% месечно од основата од став 1 на овој член.”

По став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„Семејната инвалиднина за еден корисник на семејна инвалиднина кој тоа право го остварил како член на семејството на паднат борец изнесува 13,02% месечно од основата од став 1 на овој член.

Ако право на семејна инвалиднина остваруваат повеќе членови на семејството, за секој соуживател износот на семејната инвалиднина од став 2, односно од став 3 на овој член се зголемува за 50%."

Член 15

Во член 38 став 1 зборовите: „од чл. 5, 6, 8 и 9“ се заменуваат со зборовите: „од чл. 5, 6 и 8“, а зборовите: „став 2“ се заменуваат со зборовите: „став 3“.

Во став 2 зборовите: „став 2“ се заменуваат со зборовите: „став 3“.

Член 16

Во член 39 став 1 по зборовите: „без обата родители, имаат“ се додава запирка и зборовите: „покрај право на семејна инвалиднина, и“.

Во став 2 бројот: „17,36“ се заменува со бројот: „34,72“.

Член 17

Во член 45 став 1 зборовите: „за социјално осигурување“ се бришат.

Член 18

Член 49 се менува и гласи:

„Член 49

Месечниот износ на личната, семејната и на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток се усогласуваат со порастот на просечниот месечен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, најмалку двапати во текот на годината. Начинот и роковите за усогласување на тие примања во текот на годината ги утврдува сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди.

Конечно усогласување на месечните парични износи од став 1 на овој член се врши на почетокот од наредната година, спрема порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во претходната година.

Разликата помеѓу месечните парични износи од став 1 на овој член исплатени во претходната година и износите на тие примања утврдени според став 2 од овој член се исплатува за целата претходна година.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди ги утврдува месечните парични износи на личната, семејната и на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член врз основа на официјалните податоци на сојузната организација надлежна за работи на статистиката."

Член 19

Во член 50 став 1 по зборовите: „во валутата и“ се додава зборот: „најмалку“.

Став 2 се менува и гласи:

„Паричните примања во странска валута од став 1 на овој член Сојузниот извршен совет може да ги зголеми земјите во кои живеат тие лица, како и односот на порастот на паричните примања на корисниците на истите основни права со живеалиште во Социјалистичка Федеративна Република Југославија според порастот на трошоците на животот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Член 20

Член 51 се менува и гласи:

„Член 51

Воен инвалид кој не ги исполнува условите за остварување на правото на здравствена заштита според прописите во областа на здравството, има според овој закон право на здравствена заштита и на паричен надомест во

врска со остварувањето на правото на здравствена заштита, во обемот пропишан за работниците осигуреници на самоуправната интересна заедница на здравството на чие подрачје има живеалиште, ако со овој закон не е поинаку пропишано."

Член 21

Член 52 се менува и гласи:

„Член 52

Корисник на семејна инвалиднина, дете на воен инвалид од I до VII група што ги исполнува условите од член 33 став 1 точ. 2 и 3 на овој закон, брачен другар на воен инвалид од III и IV група на кој му е признато правото на додаток за неа и помош од страна на друго лице, што не ги исполнуваат условите за остварување на правото на здравствена заштита според прописите во областа на здравството, имаат според овој закон право на здравствена заштита и на паричен надомест во врска со остварувањето на правото на здравствена заштита во обемот пропишан за работниците осигуреници на самоуправната интересна заедница на здравството на чие подрачје имаат живеалиште."

Член 22

Член 54 се менува и гласи:

„Член 54

На воениот инвалид и на лицето од член 52 на овој закон, кои според прописите во областа на здравството имаат право на здравствено осигурување, им се обезбедуваат формите на здравствена заштита и парични надомести во врска со остварувањето на правото на здравствена заштита што се пропишани за работниците осигуреници на самоуправната интересна заедница на здравството на чие подрачје имаат живеалиште, кои не се опфатени со прописите врз основа на кои имаат право на таа заштита."

Член 23

Член 55 се менува и гласи:

„Член 55

Ако со прописите со кои се уредува остварувањето на надомест на личниот доход за време на привремената спреченост за работа е пропишан помал надомест на личниот доход од основата за надомест, воениот инвалид има право на надомест на личниот доход за време на привремената спреченост за работа во височина на 100% од основата за надомест, ако:

1) поради болест или повреда привремено е неспособен за работа, односно ако заради лекување и медицински испитувања е сместен во стационарна здравствена или друга специјализирана организација на здружен труд;

2) е спречен да работи поради определено лекување или медицински испитувања што не можат да се вршат надвор од неговото работно време;

3) е упатен на бањско и климатско лекување;

4) е изолиран како бацилоносител или поради појава на заразна болест во неговата околина."

Член 24

Член 56 се менува и гласи:

„Член 56

Исплатувачот на надоместот на личниот доход за време на привремената спреченост за работа ќе му исплати на воениот инвалид, во случаите на привремена спреченост за работа од член 55 на овој закон, надомест на личниот доход во височина на 100% од основата за надомест, а разликата помеѓу тој износ и надоместот на личниот доход утврдена во согласност со прописите со кои се регулира надоместот на личниот доход ќе се надомести од надлежниот орган кој за правата по овој закон решава во прв степен."

Член 25

Во член 61 зборовите: „односно во други здравствени организации на здружен труд во кои лекувањето се врши претежно со природен фактор“ се заменуваат со зборовите: „други здравствени организации на здружен труд во кои лекувањето се врши претежно со природен фактор, како и во организации на здружен труд основани за лекување, одмор и рекреација на борците и воените инвалиди во кои во лекувањето се применува природен фактор“.

Член 26

Во член 69 став 1 зборовите: „признато поради“ се заменуваат со зборовите: „признато трајно поради“, а зборовите: „признато врз“ се заменуваат со зборовите: „признато трајно врз“.

Став 2 се менува и гласи:

„Воениот инвалид од став 1 на овој член кој ќе купи патничко моторно возило чијашто зафатнина е поголема од 1.000 cm³ има право на паричен надомест во износ на цената на возилото што ќе го купи, со тоа што тој надомест не може да биде поголем од износот на цената на возилото од став 1 на овој член.“

Во став 3 зборовите: „според одредбата на став 1 од овој член“ се бришат.

Член 27

Во член 70 став 1 се менува и гласи:

„Во случај на смрт на воен инвалид, лицата од член 29 став 1 на овој закон имаат право на еднократна помош во височина на двомесечниот износ на личната инвалиднина на умрениот воен инвалид.“

Став 4 се брише.

Член 28

Во член 73 став 2 зборовите: „како и начинот на водење евиденција за извршените исплати и доставување на извештаи за потрошените средства според овој закон“ се заменуваат со зборовите: „начинот на водење евиденција за извршените исплати и доставување на извештаи за потрошените средства според овој закон, како и прекршоци-те за повреда на тие прописи“.

Член 29

Член 76 се менува и гласи:

„Член 76

Воениот инвалид – странец може да користи право на лична инвалиднина, додаток за неа и помош од страна на друго лице, ортопедски додаток и постојан инвалидски додаток под услов, по основа на оштетувањето на организмот по кое му е признато тоа својство, да не остварува парични примања од странска држава.

Странецот што ги исполнува условите пропишани со овој закон за признавање на правото на семејна инвалиднина, зголемена семејна инвалиднина и постојан инвалидски додаток може да ги користи тие права под услов по истата основа да не остварува парични примања од странска држава.“

Член 30

Во член 77 ст. 1 и 2 зборовите: „постојан инвалидски додаток од“ се заменуваат со зборовите: „постојан инвалидски додаток од првиот ден на наредниот месец по“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Како ден на исполнувањето на условите за остварување на правата по основа на болест здобиена под околностите од член 12 на овој закон се смета денот на отпуштањето од вооружените сили“.

По досегашниот став 3, кој станува став 4, се додаваат нови ст. 5 и 6, кои гласат:

„Воениот инвалид користи здравствена заштита според овој закон и за време од три месеци од денот на престанувањето на својството на воен инвалид. Воениот инвалид на кој воениот инвалидитет му е утврден привремено

но користи здравствена заштита според овој закон и за време од три месеци по истекот на последниот ден на периодот за кој воениот инвалидитет е утврден привремено.“

Членот на семејството на воениот инвалид кој остварил право на здравствена заштита според овој закон користи здравствена заштита и за време од три месеци од денот на престанувањето на својството на воен инвалид, односно од денот на смртта на воениот инвалид.“

Член 31

Во член 83 став 1 зборовите: „чл. 78, 79, 81 и 82“ се заменуваат со зборовите: „чл. 78, 81 и 82“.

Член 32

По член 86 се додава нов член 86а, кој гласи:

„Член 86а

Личната, семејната и зголемената семејна инвалиднина, додатокот за неа и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток и постојаниот инвалидски додаток се исплатуваат во месечни износи, и тоа однапред.“

Член 33

Во член 88 став 1 се менува и гласи:

„Правото на семејна инвалиднина и другите права според овој закон му престануваат на брачниот другар со стапувањето во брак, освен ако тие права ги стекнал по основа на неспособност за стопанисување – на вдовица пред наполнети 45 години возраст односно на вдовец пред наполнети 60 години возраст.“

По став 2 се додава став 3, кој гласи:

„На корисникот на семејна инвалиднина кој правото на семејна инвалиднина го стекнал по основа на неспособност за стопанисување му престанува правото на семејна инвалиднина и другите права според овој закон со денот на засновањето работен однос, освен ако ги исполнува условите во поглед на годините на возраста за остварување на правото на семејна инвалиднина во смисла на член 33 став 1 точка 1 од овој закон.“

Член 34

Во член 90 став 2, на крајот, се додаваат зборовите: „утврден во смисла на член 36 ст. 1 и 2 од овој закон ако во поглед на приходот ги исполнува условите за остварувањето на правото на месечно парично примање според републичкиот, односно покраинскиот пропис со кој се уредуваат правата на воените инвалиди и на членовите на нивните семејства.“

Член 35

Во член 95 зборовите: „прогласено за исчезнато“ се заменуваат со зборот: „исчезнато“.

Член 36

Во член 96 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: „Барање за признавање на правото на семејна инвалиднина по основа на лицето што умрело од болест здобиена под околностите од член 12 ст. 1 до 3 на овој закон може да се поднесе во рок од пет години од денот на смртта на тоа лице, а најдоцна во рок од пет години од денот кога е отпуштено од вооружените сили.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 37

Во член 103 став 1 се менува и гласи:

„Решението со кое се утврдува воениот инвалидитет, правото на лична, семејна и на зголемена семејна инвалиднина, додатокот за неа и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток, постојаниот инвалидски додаток, правото на патничко моторно возило и правото на здравствена заштита и на парична надомест во врска со остварувањето на правото на здравствена заштита донесено по прв степен, подлежи на ревизија.“

Во став 4, на крајот, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „освен решението со кое е признато правото на здравствена заштита и на парична надомест во врска со остварувањето на правото на здравствена заштита”.

Член 38

Во член 104 став 1 се менува и гласи:

„Во вршењето ревизија надлежниот орган може да даде согласност на решението, може да го поништи или укине и самиот поинаку да го реши предметот или да му го врати предметот на првостепениот орган на повторна постапка.”

Член 39

Во член 105 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако лекарската комисија од член 100 на овој закон упати на медицинско испитување лице на кое се однесува решението што е во постапка на ревизија, рокот од став 1 на овој член почнува да тече од денот кога таа лекарска комисија го доставила наодот и мислењето до органот што ја врши ревизијата.”

Член 40

По член 106 се додава нов член 106а, кој гласи:

„Член 106а

Надлежниот орган, по службена должност, води постапка за донесување ново решение за правата на воен инвалид на кој процентот на воениот инвалидитет му е утврден привремено, односно правата на корисник на семејна инвалиднина на кој правото на семејна инвалиднина му е утврдено привремено по основа на привремената неспособност за стопанисување.

Решението од став 1 на овој член има правно дејство од првиот ден на наредниот месец по истекот на важноста на решението со кое процентот на воениот инвалидитет, односно на неспособноста за стопанисување се утврдени привремено.

Ако воениот инвалид, односно корисникот на семејна инвалиднина од став 1 на овој член не пристапи на преглед, или на друг начин оневозможи лекарската комисија од член 99 на овој закон да даде наод и мислење, ќе се смета дека се откажал од барањето за остварување на правата според овој закон и постапката ќе се запре.

Ако лицето од став 1 на овој член поднесе повторно барање за утврдување на процентот на воениот инвалидитет, односно на неспособноста за стопанисување и, по таа основа за остварување на правата според овој закон, новото решение има правно дејство од првиот ден на наредниот месец од денот на поднесувањето на тоа барање.”

Член 41

Во член 107 став 5 по зборовите: „лекарска комисија” се додаваат зборовите: „од три члена лекари специјалисти”.

По став 7 се додава нов став 8, кој гласи:

„Воениот инвалид чиешто барање за утврдување на нов процент на воениот инвалидитет е одбиено може повторно да поднесе барање за утврдување на нов процент на воениот инвалидитет по истекот на две години од денот на донесувањето на решението со кое барањето е одбиено, а пред истекот на тој рок – во случај на оштетувања на организмот утврдени во согласност со став 2 на овој член.”

Член 42

По член 107 се додава нов член 107а, кој гласи

„Член 107а

Одредбите на член 107 од овој закон се применуваат во постапка по барање за утврдување на процентот на воениот инвалидитет што ќе го поднесе лице на кое му престанало својството на воен инвалид поради неисполнување на условите пропишани со законот за стекнување на

тоа својство во поглед на процентот на воениот инвалидитет или што ќе го поднесе лице од член 12 ст. 1 и 2 на овој закон на кое не му е признато својството на воен инвалид поради неисполнување на условите пропишани со закон за стекнување на тоа својство во поглед на процентот на воениот инвалидитет под услов тоа барање да е поднесено во рок од пет години од денот на отпуштањето од вооружените сили.”

Член 43

Во член 108 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Ако предлогот за обнова на постапката е поднесен во рок од пет години од денот на доставувањето на решението на странката, во постапката за обнова се применуваат прописите што важеле во време на донесувањето на решението, а ако предлогот е поднесен по истекот на тој рок, во постапката за обнова се применуваат прописите што важат во време на поднесувањето на предлогот за обнова на постапката.

Правата утврдени со решението донесено во постапката обновена по предлогот на странката припаѓаат од првиот ден на наредниот месец од денот на поднесувањето на предлогот за обнова на постапката.”

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Фактите врз основа на кои се донесува решение во обновата на постапката покрената по службена должност се утврдуваат со сите доказни средства поднесени за утврдување на стостојбата.”

Член 44

Во член 109 втората реченица се брише.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Наодот и мислењето на лекарската комисија од член 100 на овој закон можат да послужат како причина за обнова на постапката, ако не се употребени во постапката за ревизија поради тоа што се дадени по истекот на рокот за ревизија на решението, пропишан во член 105 на овој закон.”

Член 45

Во член 112 став 3 по зборот: „извршува” се додаваат зборовите: „и исплатата ја одобрува”.

Член 46

Во член 119 став 2 по зборовите: „став 1 на овој член се” се додаваат две точки и зборовите: „трошоците за печатење на обрасците врз основа на кои се користи правото на бесплатно и повластено возење според овој закон и на образецот на налогот за исплата на месечните парични примања според овој закон”.

Во став 3 по зборовите: „од овој член се и” се додаваат зборовите: „трошоците за медицински испитувања извршени по упат на лекарските комисии од чл. 99 и 100 на овој закон, како и”.

Член 47

Во член 127 по зборот: „закон” се бришат записката и зборовите: „односно исправите врз основа на кои тие примања се исплатуваат”.

Член 48

По член 128 се додаваат називот на новата глава XIа и новиот член 128а, кои гласат:

„Глава XIа

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 128а

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина:

1) ако изврши решение кое подлежи на ревизија пред истекот на рокот за ревизија, односно на кое органот над-

лежен за вршење ревизија не дал согласност, освен ако со овој закон не е предвидено поинаку (член 103 ст. 1 и 4);
 2) ако во рок од осум дена од денот на истекот на рокот за жалба не му го достави решението на органот надлежен за вршење ревизија на решението (член 103 став 5);
 3) ако во постапката за ревизија на решението не прибави мислење од лекарската комисија од член 100 на овој закон (член 104 став 4)."

Член 49

Лицето на кое до денот на влегувањето во сила на овој закон со правосилно решение му е признато својството на воен инвалид врз основа на оштетување на организмот што го здобило како учесник во Народноослободителното движење на Грција од 15 мај 1945 до 8 јули 1949 година има од 1 јануари 1986 година својство на воен инвалид од војните според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81 и 41/83).

Лицето на кое до денот на влегувањето во сила на овој закон со правосилно решение му е признато правото на семејна инвалиднина како на член на семејството на лице што загинало, умрело или исчезнало како учесник во Народноослободителното движење на Грција од 15 мај 1945 до 8 јули 1949 година, односно како член на семејството на воен инвалид од I до VII група од став 1 на овој член, од 1 јануари 1986 година, корисник е на семејна инвалиднина според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81 и 41/83).

Лицата од ст. 1 и 2 на овој член ги задржуваат правата што им се признати до денот на влегувањето во сила на овој закон, ако тие права се пропишани со Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81 и 41/83), и ги користат во обем и под условите пропишани со тој закон.

Надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина ќе донесе, по службена должност, решенија во смисла на одредбите на ст. 1, 2 и 3 од овој член во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон."

Член 50

Корисниците на семејна инвалиднина на кои тоа својство им е признато до денот на влегувањето во сила на овој закон како на храненици, односно хранители, го задржуваат својството на корисник на семејна инвалиднина и го користат тоа право во обемот и под условите што се пропишани со Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81 и 41/83).

Член 51

Решенијата со кои е признато правото на здравствена заштита според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81 и 41/83), донесени до денот на влегувањето во сила на овој закон, надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина ќе ги достави до органот надлежен за вршење ревизија во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина кој до денот на влегувањето во сила на овој закон не донел решение за правото на здравствена заштита на лицата што тоа право го имаат според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81 и 41/83) ќе го донесе тоа решение во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. Органот надлежен за вршење ревизија ќе изврши ревизија на решенијата од ст. 1 и 2 на овој член во рок од шест месеци од денот на приемот на решението.

Член 52

Одредбите на чл. 14, 15 и 16 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1986 година.

Член 53

Одредбите на член 18 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1987 година.

Член 54

Месечните парични износи на личната, семејната и на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додоток ќе се зголемат од 1 јануари 1986 година за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1985 година.

Месечните парични износи на личната, семејната и на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додоток, утврдени според одредбата на став 1 од овој член, во текот на 1986 година ќе се зголемат за 70% од процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во таа година во однос на 1985 година во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во роковите што ќе ги определи сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди и така утврдени ќе се исплатуваат со важност од 1 јануари 1986 година.

Месечните парични износи на личната, семејната и на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додоток, утврдени според одредбата на став 1 од овој член, ќе се зголемат од 1 јануари 1987 година за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1986 година.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди ги утврдува месечните износи на паричните примања според одредбите на ст. 1, 2 и 3 од овој член врз основа на официјалните податоци на сојузната организација надлежна за работи на статистиката.

Член 55

На воените инвалиди и на корисниците на семејна инвалиднина со живеелиште во странство месечните парични примања според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81 и 41/83) им се исплатуваат во странска валута најмалку во износите што се исплатувани на денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 56

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци.

Член 57

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

953.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941”

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за основните права на носителите на „Партизан-

ска споменица 1941", што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 година.

П бр. 528
27 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“

Член 1

Во Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81 и 25/85) во член 9 став 3 зборовите: „од претходното полугодие“ се бришат.

Во став 4 зборовите: „во почетокот на секое полугодие,“ се бришат.

Член 2

Во член 13 зборовите: „од претходното полугодие“ се бришат.

Член 3

Во член 24 став 2 зборовите: „Височината на основата од став 1 на овој член“ се заменуваат со зборовите: „Височината на основата за определување на додатокот кон пензијата од чл. 10 и 11 на овој закон“.

Став 3 се менува и гласи:

„Основата за определување на постојаното месечно парично примање се усогласува со порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, најмалку двапати во текот на годината. Начинот и роковите за усогласување на таа основа во текот на годината ги утврдува сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди.“

По став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои гласат:

„Основата за определување на постојаното месечно парично примање конечно се усогласува во почетокот на наредната година, спрема порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во претходната година.“

Разликата помеѓу износот на постојаното месечно парично примање исплатено во претходната година и износот на тоа примање определен врз основа на конечното усогласување на основата за определување на постојаното месечно парично примање според одредбата на став 4 од овој член се исплатува за целата претходна година.“

Во став 4, кој станува став 6, зборовите: „според одредбите на ст. 2 и 3“ се заменуваат со зборовите: „според одредбите на ст. 2, 3 и 4.“

Член 4

Основата за определување на постојаното месечно парично примање ќе се зголеми од 1 јануари 1986 година за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1985 година.

Основата за определување на постојаното месечно парично примање утврдена според одредбата на став 1 од овој член, во текот на 1986 година ќе се зголеми за 70% од процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во 1986 година во однос на 1985 година во Соција-

листичка Федеративна Република Југославија во роковите што ќе ги определи сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди и така утврдена ќе се применува со важност од 1 јануари 1986 година.

Основата за определување на постојаното месечно парично примање утврдена според одредбата на став 1 од овој член ќе се зголеми од 1 јануари 1987 година за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1986 година.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди ја утврдува височината на основата за определување на постојаното месечно парично примање според одредбите на ст. 1, 2 и 3 од овој член врз основа на официјалните податоци на сојузната организација надлежна за работи на статистиката.

Член 5

Одредбите на член 3 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1987 година.

Член 6

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

954.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 година.

П бр. 529
27 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ

Член 1

Во Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81 и 25/85) во член 10а став 3 зборовите: „од претходното полугодие“ се бришат.

Во став 4 по зборовите: „го утврдува“ запираката и зборовите: „во почетокот на секое полугодие,“ се бришат.

Член 2

Во член 10д зборовите: „од претходното полугодие“ се бришат.

Член 3

„Член 11 се менува и гласи:

„Член 11

Народниот херој, односно членот на семејството на загинает или умрен народен херој има право на годишно парично примање во височина на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија од претходната година, зголемен за 25%.

Правото од став 1 на овој член децата на загинает или умрен народен херој го имаат ако тоа право не го остварува брачниот другар, а родителите – ако тоа право не го остваруваат брачниот другар или децата.

Височината на годишното парично примање од став 1 на овој член ја утврдува, за секоја календарска година, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди врз основа на официјалните податоци на сојузната организација надлежна за работи на статистиката.”

Член 4

„Член 12 се менува и гласи:

„Член 12

Ако народниот херој или членот на семејството на загинает или умрен народен херој е странски државјанин со живеалиште во странство, годишното парично примање од член 11 став 1 на овој закон се исплатува во странска валута.

Во случај на промена на паритетот на динарот во однос на странската валута, исплата на годишното парично примање според одредбата на став 1 од овој член се врши во износите на валутата што се исплатувани според овој закон до промената на паритетот на динарот.”

Член 5

Во член 18 став 2 зборовите: „и височината на постојаното месечно парично примање” се бришат, а зборовите: „се зголемуваат” се заменуваат со зборовите: „се зголемува”.

Став 3 се менува и гласи:

„Височината на постојаното месечно парично примање се усогласува со порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, најмалку двапати во текот на годината. Начинот и роковите за усогласување на тоа примање во текот на годината ги утврдува сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди.”

По став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои гласат:

„Височината на постојаното месечно парично примање конечно се усогласува во почетокот на наредната година, според порастот на просечниот месечен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во претходната година.

Разликата помеѓу износот на постојаното месечно парично примање исплатен во претходната година и износот на тоа примање определен врз основа на конечно усогласената височина на постојаното месечно парично примање според одредбата на став 4 од овој член се исплатува за целата претходна година.”

Во досегашниот став 4, кој станува став 6, зборовите: „според одредбите на ст. 2 и 3” се заменуваат со зборовите: „според одредбите на ст. 2, 3 и 4.”

Член 6

Височината на постојаното месечно парично примање ќе се зголеми од 1 јануари 1986 година за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1985 година.

Височината на постојаното месечно парично примање е утврдена според одредбата на став 1 од овој член, во текот на 1986 година ќе се зголеми за 70% од процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во 1986 година во однос на 1985 година во Социјалистичка Федеративна

на Република Југославија, во роковите што ќе ги определи сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди, и така утврдена ќе се исплатува со важност од 1 јануари 1986 година.

Височината на постојаното месечно парично примање е утврдена според одредбата на став 1 од овој член ќе се зголеми од 1 јануари 1987 година за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1986 година.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди ја утврдува височината на постојаното месечно парично примање според одредбите на ст. 1, 2 и 3 од овој член врз основа на официјалните податоци на сојузната организација надлежна за работи на статистиката.

Член 7

Одредбите на член 5 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1987 година.

Член 8

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

955.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 година.

П бр. 530

27 декември 1985 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеш, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81 и 25/85) во член 10 став 3 зборовите: „од претходното полугодие” се бришат.

Во став 4 по зборовите: „го утврдува“ записката и зборовите: „во почетокот на секое полугодие,“ се бришат.

Член 2

Во член 14 зборовите: „од претходното полугодие“ се бришат.

Член 3

Во член 25 став 2 зборовите: „Височината на основата од став 1 на овој член“ се заменуваат со зборовите: „Височината на основата за определување на додатокот кон пензијата од чл. 11 и 12 на овој закон“.

Став 3 се менува и гласи:

„Основата за определување на постојаното месечно парично примање се усогласува со порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, најмалку двапати во текот на годината. Начинот и роковите за усогласување на таа основа во текот на годината ги утврдува сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди.“

По став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои гласат:

„Основата за определување на постојаното месечно парично примање конечно се усогласува во почетокот на наредната година спрема порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во претходната година.“

Разликата меѓу износот на постојаното месечно парично примање исплатено во претходната година и износот на тоа примање определен врз основа на конечно усогласената основа за определување на постојаното месечно парично примање според одредбата на став 4 од овој член се исплатува за целата претходна година.“

Во досегашниот став 4, кој станува став 6, зборовите: „во смисла на одредбите на ст. 2 и 3“ се заменуваат со зборовите: „според одредбите на ст. 2, 3 и 4“.

Член 4

Основата за определување на постојаното месечно парично примање ќе се зголеми од 1 јануари 1986 година за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1985 година.

Основата за определување на постојаното месечно парично примање утврдена според одредбата на став 1 од овој член, во текот на 1986 година ќе се зголемува за 70% од процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во 1986 година во однос на 1985 година во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во роковите што ќе ги определи сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди и така утврдена ќе се применува со важност од 1 јануари 1986 година.

Основата за определување на постојаното месечно парично примање утврдена според одредбата на став 1 од овој член ќе се зголеми од 1 јануари 1987 година за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1986 година.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди ја утврдува височината на основата за определување на постојаното месечно парично примање според одредбите на ст. 1, 2 и 3 од овој член врз основа на официјалните податоци на сојузната организација надлежна за работи на статистиката.

Член 5

Одредбите на член 3 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1987 година.

Член 6

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

956.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН КАРАГОРГЕВА СВЕЗДА СО МЕЧЕВИ, СО ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧЕВИ И СО ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИК

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилик, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 година.

П бр. 531

27 декември 1985 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН КАРАГОРГЕВА СВЕЗДА СО МЕЧЕВИ, СО ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧЕВИ И СО ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИК

Член 1

Во Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилик („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 22/73, 33/76 и 68/81) во член 1а став 2 зборовите: „во височина од 1.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „во височина на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија од претходната година, зголемен за 25%“.

Член 2

Во член 2 став 1 зборовите: „во височина од 1.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „во височина на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија од претходната година, зголемен за 25%“.

Член 3

Во член 11 став 3 се брише.
Досегашниот став 4 станува став 3.

Член 4

По член 11а се додаваат два нови члена 11б и 11в, кои гласат:

„Член 11б

Височината на годишното парично примање и височината на паричниот надомест на трошоците за закоп на лице одликувано со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви ја утврдува, за секоја календарска година, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за пра-

шања на борците и воените инвалиди, врз основа на официјалните податоци на сојузната организација надлежна за работи на статистиката.

Член 11в

Обврските на федерацијата за остварување и користење на правото на здравствена заштита, за бањско и климатско лекување и за трошоците што произлегуваат од извршувањето на обврските на федерацијата за остварување на правата според овој закон, се утврдуваат во обемот и на начинот што се пропишани со сојузниот закон со кој се уредуваат основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци.

Одредбите на сојузниот закон со кои се уредуваат основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци што се однесуваат на вршењето надзор над спроведувањето одредбите на овој закон, како и одредбите за надоместот на штета, се применуваат и врз вршењето надзор над спроведувањето на овој закон, односно за побарувањето по основа на надомест на штета според овој закон."

Член 5

Во член 13 по став 1 се додава став 2, кој гласи:
„Правата според овој закон не можат да ги остваруваат ни членовите на семејството на лицата од став 1 на овој член ни членовите на семејството на одликувани лица кои, во смисла на став 1 од овој член, се осудени со правосилна судска пресуда“.

Член 6

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

957.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за боречкиот додаток, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 година.

П бр. 532
27 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК

Член 1

Во Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81 и 68/81) во член 1 став 2 точка 1 и став 3 по зборовите: „кои во Народноослободителната борба стапиле“ се додаваат записка и зборовите: „односно почнале со активна и организирана работа за Народноослободителната борба“.

Член 2

Член 3а се менува и гласи:

„Член 3а

Основата за определување на боречкиот додаток се усогласува со порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, најмалку двапати во текот на годината. Начинот и роковите за усогласување на основата за определување на боречкиот додаток во текот на годината ги утврдува сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди.

Основата за определување на боречкиот додаток конечно се усогласува во почетокот на наредната година според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во претходната година.

Разликата помеѓу износот на боречкиот додаток исплатен во претходната година и износот на боречкиот додаток определен врз основа на конечно усогласената основа за определување на боречкиот додаток според одредбата на став 2 од овој член се исплатува за целата претходна година.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди ја утврдува височината на основата за определување на боречкиот додаток според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член врз основа на официјалните податоци на сојузната организација надлежна за работи на статистиката."

Член 3

Основата за определување на боречкиот додаток ќе се зголеми од 1 јануари 1986 година за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1985 година.

Основата за определување на боречкиот додаток, утврдена според одредбата на став 1 од овој член, во текот на 1986 година ќе се зголеми за 70% од процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во доход во 1986 година во однос на 1985 година во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во роковите што ќе ги определи сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди и така утврдена ќе се применува со важност од 1 јануари 1986 година.

Основата за определување на боречкиот додаток утврдена според одредбата на став 1 од овој член ќе се зголеми од 1 јануари 1987 година за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1986 година.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди ја утврдува височината на основата за определување на боречкиот додаток според одредбите на ст. 1, 2 и 3 од овој член врз основа на официјалните податоци на сојузната организација надлежна за работи на статистиката.

Член 4

Одредбите на член 2 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1987 година.

Член 5

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

958.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕТО СО ПРЕДМЕТИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ШТО СЕ ВРЗАНИ ЗА ЖИВОТОТ И РАБОТАТА НА ЈОСИП БРОЗ ТИТО

Се прогласува Законот за управувањето со предмети во општествена сопственост што се врзани за животот

и работата на Јосип Броз Тито, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 година.

го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 година

П бр. 533
27 декември 1985 година
Белград

П бр. 534
27 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

ЗАКОН

ЗА УПРАВУВАЊЕТО СО ПРЕДМЕТИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ШТО СЕ ВРЗАНИ ЗА ЖИВОТОТ И РАБОТАТА НА ЈОСИП БРОЗ ТИТО

Член 1

Со повелбите, плакетите, дипломите, штафетните палки и други предмети што како знаци на признание и почест му се доделени на Јосип Броз Тито, со архивската граѓа што се однесува на животот и работата на Јосип Броз Тито, со предметите што Јосип Броз Тито ги добил на подарок во земјата и во странство, со трофеите на Јосип Броз Тито, со збирките на уметнички и други предмети и вредности и со други предмети што Јосип Броз Тито ги користел во вршењето на државните и други општествени функции или што на друг начин се врзани за животот и работата на Јосип Броз Тито, како со предмети во општествена сопственост, управуваат органите, односно организациите определени со сојузен закон.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на предметите што по смртта на Јосип Броз Тито, како личен имот на Јосип Броз Тито, ги издвои посебна комисија што Претседателството на СФРЈ ја определи во рамките на своите права и должности утврдени со Уставот на СФРЈ.

Член 2

Органите, односно организациите определени со сојузен закон се грижат за чувањето, одржувањето и заштитата на предметите од член 1 став 1 на овој закон и со нив управуваат во согласност со сојузниот закон, сходно со природата и намената на тие предмети.

Член 3

Органите, односно организациите определени со сојузен закон управуваат и со одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на странските држави што му се доделени на Јосип Броз Тито, се грижат за нивното чување, одржување и заштита, во согласност со овој закон.

На членовите на семејството - брачниот другар и на децата на Јосип Броз Тито ќе им се предадат минијатури-те на одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од став 1 на овој член.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

959.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА ЗА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за амортизација на општествените средства, што

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА

Член 1

Во Законот за амортизација на општествените средства („Службен лист СФРЈ“, бр. 70/84 и 7/85) во член 43 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Со републички односно покраински пропис можат да се утврдат критериумите и мерилата за користење на дел од средствата на амортизацијата на станбените згради и на становите во општествена сопственост за големи поправки на станбените згради“.

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6.

Член 2

Во член 46 став 4 се заменува со два нови става, кои гласат:

„Со републички односно покраински закон може за пресметување на амортизацијата на становите и станбените згради до крајот на 1989 година да се определи стапка до еден процентен поен пониска од стапката пропишана во Номенклатурата на средствата за амортизација.“

Стапките за пресметување на амортизацијата на становите и на станбените згради пропишани во Номенклатурата на средствата за амортизација, односно стапките на амортизацијата утврдени според став 4 на овој член можат да се намалат, и тоа: за 1985 година до 85%, за 1986 година до 70%, за 1987 година до 55%, за 1988 година до 40% и за 1989 година до 20%.“

Досегашниот став 5 станува став 6.

Член 3

Во член 47 став 2 се менува и гласи:

„За износот на курсните разлики од став 1 на овој член со состојба на 1 јануари 1985 година корисникот на општествени средства ќе ја зголеми набавната вредност на основното средство, односно на средството за заедничка потрошувачка кое е прибавено со користење на странски кредити и заеми, со тоа што пресметката на амортизацијата на зголемената вредност да се примени и по конечната пресметка за 1985 година.“

Член 4

Во Номенклатурата на средствата за амортизација, која е составен дел од Законот за амортизација на општествените средства, во амортизационата група 20 во точ. 1 и 2 по алинеја 1 се додава нова алинеја 2 која гласи: „- од бетон и тули — — — — — 1,7“.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

960.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1986 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за утврдување на приходите на федерацијата што во 1986 година се користат за унапредување на надворешнотрговските односи со странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1985 година.

П бр. 539
28 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с.р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1986 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Член 1

За враќање на царината и другите увозни давачки во корист на организациите на здружен труд што извезуваат и за општа стопанска пропаганда и општа туристичко-информативна дејност спрема странство во 1986 година се отстапуваат 45% од остварените приходи од царини и други увозни давачки, како и во целост приходот остварен од посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи.

Член 2

Приходите од царина и други увозни давачки од член 1 на овој закон ќе се издвојуваат при секоја уплата на тие приходи и ќе се пренесуваат 41,79% на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија кај Службата на општественото книговодство на Југославија. На истата сметка, при уплатата ќе се пренесуваат во целост наплатените приходи остварени од посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи.

Приходите од царина и други увозни давачки од член 1 на овој закон ќе се издвојуваат при секоја уплата на тие приходи и ќе се пренесуваат 3,21% на посебна сметка на Стопанската комора на Југославија кај Службата на општественото книговодство на Југославија. Стопанската комора на Југославија пренесените средства на посебна сметка, наредниот ден, а најдоцна во рок од пет дена од денот на приемот на средствата, ќе ги пренесе на посебни потсметки, и тоа 61,40% на потсметката за општа стопанска пропаганда и 38,60% на потсметката за општа туристичко-информативна дејност спрема странство.

Член 3

Средствата од член 2 став 1 на овој закон се користат сразмерно со остварениот извоз предвиден во Платниот биланс на Југославија за 1986 година.

Средствата од член 2 став 2 на овој закон се користат во согласност со извршувањето на програмите за општа стопанска пропаганда и општа туристичко-информативна дејност спрема странство.

Член 4

Со средствата од член 2 став 1 на овој закон ќе се исплатуваат обврските настанати по основа на поврат на царината и другите увозни давачки по налозите за плаќање до 31 декември 1986 година, примени во Службата на општественото книговодство на Југославија до 10 јануари 1987 година. На износот на ненамирените обврски по примените барања во Службата на општественото книговодство на Југославија нема да се пресметува камата.

Член 5

Службата на општественото книговодство на Југославија и Народната банка на Југославија вршат контрола на користењето на средствата за унапредување на надворешнотрговските односи со странство, водат евиденција и поднесуваат извештаи за користењето на тие средства. Начинот на водење евиденција и на поднесување извештаи за користењето на средствата за унапредување на надворешнотрговските односи со странство го утврдува Сојузниот извршен совет.

Член 6

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија и Стопанската комора на Југославија за средствата од посебните сметки од член 2 на овој закон водат книговодства и донесуваат завршни сметки за 1986 година.

Собранието на СФРЈ ги потврдува завршните сметки од став 1 на овој член.

Член 7

Приходите од царина, други увозни давачки и од посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи за стоките увезени до 31 декември 1986 година, што ќе се наплатат од 1 до 31 јануари 1987 година, се уплатуваат во корист на посебните сметки од член 2 на овој закон за 1986 година.

Трошоците на платниот промет и другите трошоци настанати во врска со работењето со средствата за унапредување на надворешнотрговските односи со странство се покриваат од тие средства.

Член 8

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

961.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА XIV СВЕТСКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЛЕТНИ ИГРИ ВО 1987 ГОДИНА ВО ЗАГРЕБ

Се прогласува Законот за ослободување од плаќање царина и други увозни давачки на увозот на опрема и репродукциони материјали за потребите на одржувањето на XIV светски универзитетски летни игри во 1987 година во

Загреб, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1985 година.

П бр. 541
28 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеш, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА XIV СВЕТСКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЛЕТНИ ИГРИ ВО 1987 ГОДИНА ВО ЗАГРЕБ

Член 1

Увозот на опрема и репродукциони материјали за потребите на одржувањето на XIV светски универзитетски летни игри во 1987 година во Загреб, се ослободува од плаќање царина и други увозни давачки.

Член 2

Ослободувањето од плаќање царина и други увозни давачки се однесува на опрема и репродукциони материјали што не се произведуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или се произведуваат во недоволни количества, до количествата што се утврдени во Спецификацијата на опремата и репродукционите материјали од увоз за одржување на XIV светски универзитетски летни игри во 1987 година во Загреб (во натамошниот текст: Спецификацијата), што претставува составен дел од овој закон, до вкупна вредност од 14,860,000.000 динари.

Член 3

Вредноста на опремата и на репродукционите материјали во Спецификацијата е искажана спорд курсот на динарот на 30 октомври 1985 година.

Член 4

Сојузниот извршен совет може, на предлог од Сојузниот секретаријат за финансии, по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, да ја менува и дополнува Спецификацијата во поглед на видот на стоките, и тоа во рамките на вредноста утврдена во член 2 на овој закон.

Член 5

За потребите на одржувањето на XIV светски универзитетски летни игри во 1987 година во Загреб, царинарницата ќе одобри привремен увоз на спортска опрема и други стоки што ги увезува Организациониот комитет на XIV светски универзитетски летни игри.

Привремениот увоз на спортска опрема и на други стоки од став 1 на овој член царинарницата може да го одобри на определено време, но не подолго од девет месеци. Во оправдан случај царинарницата може тој рок да го продолжи, но не подолго од две години.

Член 6

На привремено увезените стоки од член 5 на овој закон не се плаќа царина и други увозни давачки.

Член 7

Се ослободува од плаќање царина и други увозни давачки Организациониот комитет на XIV светски универзитетски летни игри на стоките што ќе ги прими бесплатно од странство како подарок или во рекламни цели.

Одредбите на став 1 од овој член се применуваат и врз стоките што, заради обезбедување на материјални услови за подготвување на југословенската репрезентација за настап на XIV светски универзитетски летни игри, југословенскиот, републичките и покраинските сојузи на спортските организации, носителите на овие подготовки, ќе ги примат бесплатно од странство како подарок или во рекламни цели.

Член 8

За време на одржувањето на XIV светски универзитетски летни игри во 1987 година во Загреб можат за продажба на стоки без плаќање царина и други увозни давачки на странски физички лица, да се отворат слободни царински продавници во Загреб, на стадионот „Динамо“, во Домот на спортовите, во Централниот прес центар, во студентските населби „Сава“ и „Цветна населба“ и во Хотелот „Интерконтинентал“.

Член 9

Слободни царински продавници можат да отворат организациите на здружен труд регистрирани за вршење на надворешнотрговска дејност кои склучиле договор за отворање на слободни царински продавници со Организациониот комитет на XIV светски универзитетски летни игри.

Член 10

Врз увозот на спортски реквизити, техничка опрема и други предмети потребни на учесниците на XIV светски универзитетски летни игри за време на одржувањето на тие игри, се применува царинската постапка за увоз на личен багаж.

Ако предметите од став 1 на овој член се даваат на превоз, пријавувањето на тие стоки на царинарницата се врши со поднесување на список во два примерока, во кој се назначува видот, вредноста и количеството на стоките што се пријавуваат.

Член 11

Ослободени се од плаќање царина и други увозни давачки членките на југословенската радио-телевизија на увоз на специфична опрема што служи за потребите на ТВ центри во рамките на Договорот за меѓусебните права и обврски склучен меѓу Организациониот комитет на XIV светски универзитетски летни игри и членките на Југословенската радио-телевизија.

Член 12

Увозот на опрема и репродукциони материјали според одредбите на овој закон може да се врши до 31 јули 1987 година.

Член 13

Увозот на стоки според одредбите на овој закон се врши преку царинарницата Загреб.

Продажбата на стоки во слободните царински продавници ја контролира царинарницата Загреб.

Член 14

Одредбите на овој закон за ослободувањето од плаќање царина и други увозни давачки, за производите од тар. броеви 84.53/3, 84.53/5 и 84.53/4 и 90.28/3д наведени во Спецификацијата, се применуваат на увозот почнувајќи од 15 ноември 1985 година.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

НА ОПРЕМАТА И РЕПРОДУКЦИОНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ОД УВОЗ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА XIV СВЕТСКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЛЕТНИ ИГРИ ВО 1987 ГОДИНА ВО ЗАГРЕБ

Ред. број	Тарифен број на Царинската тарифа	Форма	Наименување	Количина
1	2	3	4	5
1	39.07/86	ЛБ	Жици за тенис Ех.	
2	39.07/8д	ЛБ	Резервни жици за ракети Производи од материјали од тар. бр. 39.01 до 39.06: Друго Ех. – Поликарбонатни плочи за застаклување („Lexan”) – Полимерни материјали за заштита и санација – Покривни плочи врз база на поликарбонат за покрив на западната трибина – Пластични цевки и стеглаки – Хартија за печатење (освен новинска хартија) и за пишување: Друга Ех. – Специјална хартија за пропусници	200 парч. 6.000 m ² 400 m ² 2.500 m ² 100 парч.
3	48.01/26	ЛБ	Плочки за базен Рефлекторско стакло (за фарови и сл.) Ех.	200.000 парч. 400.000 парч.
4	69.07/1а	ЛБ	Плочки за подови, синтерувани: Ех.	
5	69.08/26	ЛБ	Противлизгави керамички плочи Плочки за сидови, други: Ех.	
6	70.14/2	ЛБ	Плочки за базен Рефлекторско стакло (за фарови и сл.) Ех.	
7	77.01/2д	ЛБ	Стакло за рефлектори Магнезиум во прав	2.500 парч. 500 kg
8	83.07/4	ЛБ	Ламби и светлечки тела (лустери и сл.) од прости метали и нивни делови (исклучувајќи прекинувачи, држачи на електрични ламби, за електрични ламби за возила, ламби на батерии или магнетски и други производи од глава 85 на оваа тарифа, освен производите од тар. број 85.22): Друго Ех.	
9	84.14/6	ЛБ	Репортерска ТВ расвета Печки за топење на метал и легури на метал Ех.	4 комплети
10	84.14/6	ЛБ	Печки за топење и сепарација на секундарни сировини врз база на лесни и обоени метали Други машини, уреди и опрема, и нивни делови, друго Ех. – Изменувачи на топлина – Сушилици за машини за печатење – Топлотни пумпи (дигалки на топлина)	1 комплет 4 комплети 1 парче 2 комплекта 1 парче
11	84.18/16	ЛБ	Центрифуги, други	
12	84.18/26	ЛБ	Уреди и апарати за филтрирање или пречистување: за филтрирање на отпадни или загадени води Ех. Филтери за базени	
13	84.21/5	ЛБ	Механички апарати и уреди (на рачен погон или други) за исфрлање, дисперизија или распрскување на течности или прав; апарати за гасење пожар (наполнети или ненаполнети); пиштоли за прскање и слични апарати; машини и апарати за исфрлање на пара или песок и слични машини за исфрлање на млаз, друго Ех.	4 комплети
14	84.25/1	ЛБ	Апарати за печатење на боја „Кела” Тревокосачки Ех.	2 парчиња
15	84.34/16	ЛБ	Стрижачи на трева за стадиони Машини, уреди и прибор за леење или слагање на букви и машини за подготвување или изработка на клишиња, плочи или валјаци за печатење, друго Ех.	3 парчиња
16	84.40/6в	ЛБ	Машини за слагање на букви Машини за бојосување на затегнати ткаенини (жигери)	10 парчиња 2 парчиња
17	84.40/6е-2	ЛБ	Машини за свиткување, намотување, сечење на ткаенини, други, друго Ех.	

1	2	3	4	5
18	84.41/16-1	ЛБ	Машини за сечење на ткаенини Индустриски машини за шиене и глави за тие машини, за составување делови на трикотажа со помош на котелци со ве- рижење до финост 16/2, 57 cm Ех.	2 парчиња
19	84.41/16-2	ЛБ	Машини за шиене Индустриски машини за шиене и глави за тие машини, за шиене на ткаенини Ех.	5 парчиња
20	84.42/26	ЛБ	Машини за шиене на ткаенини Машини (освен машини за шиене) за подготвување, штавење или обработка на сурови или штавени кожи (вклучувајќи и машини за обулки), за обработка, друго Ех.	29 парчиња
21	84.53/2	ЛБ	Машини за каширање „KWO” Комплетни дигитални машини за обработка на податоци, кои во исто кукиште содржат централна единица за обработка и барем една влезна и една излезна единица Ех.	1 парче
22	84.53/3	ЛБ	Процесор 1024 KW DCD string Комплетни дигитални централни единици за обработка на податоци; дигитални процесори кои се состојат од аритметички, логички и управувачки елементи Ех.	1 комплет
23	84.53/4	ЛБ	– Процесор 2 x 16 MB комплет со напојна и придружна единица	1 комплет
			– Процесор 16 MB комплетен со напојна единица и придружни единици	1 комплет
			– Процесор 11/44 DB	1 парче
24	84.53/5	ЛБ	Посебно увезени дигитални централни (главни) мемориски единици Ех.	2 парчиња
			– Мемории MS 11-по	1 комплет
			– Проширување на централна единица	3 парчиња
25	84.53/6	ЛБ	– Посебно увезени централни мемориски единици	
			Периферни единици, вклучувајќи и управувачки и адаптерски единици (врзани директно или индиректно за централната единица) Ех.	
			– Уплатни машини L-3000	420 парчиња
			– СОМ уреди	1 парче
			– Периферни единици вклучувајќи адаптерски и контролни единици	147 парчиња
			– Самостоечка единица на диск RL 211 AK	2 парчиња
			– Единица на дискети X-211 DB	2 парчиња
			– Комуникациски модели DZ-11-e	2 парчиња
			– Интелигентен терминал PC 280	1 парче
			– Терминал VT 101 AB, DRS 20-16, DRS 120	7 парчиња
			– Периферни единици вклучувајќи и адаптерски и управувачки	87 парчиња
			Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за транскрибирање (препишување) на податоци на носителите на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени во другите тарифни броеви од оваа глава, односно оваа тарифа, друго Ех.	
26	84.55/1	ЛБ	– Електронски системи за ретистрација на податоци	30 комплети
			– Електронски систем за судење во гимнастиката	6 комплети
			– Преносни системи за судење на скокови во вода	1 комплет
			– Електронски системи за судење на технички дисциплини на атлетика	5 комплети
			– Електронски системи за контрола на движењето	1 комплет
			– Процесни сметачи за телекомуникации	1 парче
			– Информативни системи за аеродроми	1 парче
			Делови и прибор за машини за пишување од тар. број 84.51 Ех.	
			– Ламели за машини за пишување	270 парчиња
			Делови и прибор за машини од тар. број 84.52 и 84.53: Друго Ех.	
27	84.55/26	ЛБ	– Синцири за печатачи	4 парчиња
			– Касети за единици на магнетни ленти	200 парчиња
			Машини и механички уреди за производство и преработка на гума или на вештачки пластични маси, други Ех.	

1	2	3	4	5
29	84.59/8љ	ЛБ	Машини за пластифицирање	30 парчиња
			Машини и механички уреди со посебни функции кои не се распоредуваат во ниеден тарифен број од оваа глава, други Ех.	
			– Машини за чистење на камен, таписон и паркет	6 парчиња
30	84.60/4	ЛБ	– Машини за цепање и сепарација на секундарни сировини	1 комплет
			Калапници за леарници на метали; калапи што се користат за металите (освен калапи за инготи), метални карбиди, стакло, минерални материјали (на пр. керамички маси, бетон или цемент), гума или вештачки пластични материјали: Друго Ех.	1 парче
31	85.01/26	КВ	Калапи за шприцање на пластични отпресоци	
32	85.13/1а–5	КВ	Електромотори за погон на жалюзини	40 парчиња
			Апарати, телефонски централи, други Ех.	
			Концентратори, со резервни делови, прибор и инсталацион материјал	1 комплет
33	85.13/16–2	КВ	Автоматски телефонски апарати и регистрирачки телефонски апарати	1 комплет
34	85.13/16–4	КВ	Телефонски апарати, други	4 комплекта
35	85.13/1г	КВ	Телепринтери и слични апарати. Ех.	
			– Телефото-апарати	10 парчиња
			– Принтери	1 комплет
			– Факсимил уреди	2 парчиња
36	85.14/1а	КВ	Звучници и звучни кутии Ех.	2 парчиња
			– Слушалки и звучници	200 парч.
			– Наглавни слушалки, со микрофон	100 парчиња
			– Звучници-студиски	90 парчиња
			– Звучници – (обични)	23 парчиња
			– Звучници ормани	8 парчиња
			– Аудиомонитори	8 парчиња
			– Звучни инки	1 парче
			– Стерео слушалки	40 парчиња
37	85.14/1д	ЛБ	Микрофони и нивни постаменти, звучници, аудиофреквентни електрични појачувачи: апарати, вклучувајќи и постаменти за микрофони, друго Ех.	
			– Комплет на студија за озвучување со опрема за далечинска контрола и селективно избирање на канали	1 комплет
38	85.14/г	КВ	Појачувачи ниско фреквентни	84 парчиња
39	85.15/1	КВ	Предаватели и примопредаватели Ех.	
			– Дигитални радио-релејни уреди, 140 M bit/s, со припаѓачки резервни делови	19 станици
			– Станица за УКБ уреди	3 парчиња
			– Радио-телеграфски примопредаватели со припаѓачка опрема	3 комплекта
			– Радио-телеграфски примопредаватели конструирани за моторни возила, со прибор	100 комоплети
			– Дигитални радио-релејни уреди 34/M bit/s со припаѓачки резервни делови и инсталационен материјал	4 станици
			– Управувачки делови на системи за врски	1 комплет
			– Релејни врски 2,3 GHz, 13 GH	16 комплекти
			– Релејни врски	3 комплекти
			– Радио-телефонски примопредаватели за надворешка монтажа со припаѓачки прибор	19 станици
			– Примопредаватели со антена 4 Ghz, 6 GHz	1 комплет
			– Примопредаватели, со антена 11 GHz	1 комплет
			– Предаватели UHF – TV	1 комплет
			– Командни терминали	1 парче
			– Радио-телефонски репетитори	5 парчиња
40	85.15/2	КВ	Телевизиски приемници во боја, вклучувајќи и приемници, со вградени уреди за снимање и репродукција на звук Ех.	
			– Големи ТВ екрани за Прес центар	9 парчиња
			– ТВ – монитори	51 комплет
41	85.15/3	КВ	Црно-бели телевизиски приемници вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звукот Ех.	
			– Монитори „Pamel“	4 комплекта
			– Монитори – приклучни полиња за маса	1 комплет
42	85.15/5	КВ	Портабл, радио-приемници, вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук Ех.	

1	2	3	4	5
43	85.15/6	КВ	– Пипсери (предаватели-сигнализатори) – Транзисторски приемници – Fm/Am „Walkman” Други радио-приемници, вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук Ех.	600 парчиња 10 парчиња 10 парчиња
44	85.15/7	ЛБ	Универзални приемници Радио-телефонски или радио-телеграфски применици Ех.	10 парчиња
45	85.15/8	ЛБ	Радио-телефони, со прибор Телевизиски камери Ех.	16 комплети
			– Уреди со електронска камера за отчитување на текстови, со прибор	3 комплета
			– ТВ камери, со прибор	12 комплети
			– Стативи за ТВ камери	5 парчиња
			– ЕНГ камери, со прибор	9 комплети
			– ТВ – студио со три камери, со друга опрема и уреди	2 комплета
			– Репортажни ЕНГ единици	1 парче
46	85.17/163	ЛБ	Други електрични апарати за звучна сигнализација на постоење на гас	1 парче
47	85.22/26		Електрични уреди и апарати со посебни функции, што не се распоредуваат во кој било друг тарифен број на оваа глава; друго, друго Ех.	
			– Карактер-генератори за втискување на ТВ букви	20 парчиња
			– Видео-микс-пултови, со видео трикови	2 парчиња
			– Генератори за знаци, со систем на потхранување	3 комплета
			– Преносни или стабилни тонски миксети, со прибор	6 комплети
			– Генератори на импулси за букви и графикони	2 комплета
			– Уреди за видео-ефекти	1 комплет
			– Хармонизери	1 парче
			– Afhel-aural exiter	1 парче
			– Дигитал-реварбератор	1 комплет
			– Уред за дотерување бојата на тонот	1 комплет
			– Уреди за автоматско снимање	1 парче
			– ЕНО – уреди	4 парчиња
			– Преносни миксети	2 парчиња
			– Лимитери	10 парчиња
			– Уреди за репортажа	5 комплети
			– Видео машалки	1 комплет
			– Тонски мешалки	1 комплет
			– Синхрогенератори	1 комплет
			– Миксети-теренски	1 комплет
			– Уреди за тонски ефекти	10 парчиња
			– Генератори за букви	1 комплет
			– Аудио-миксери, со прибор	1 комплет
			– Видео-миксери	1 комплет
			– Портабал ВТР	1 комплет
			– Фарма-синхронизатори, со прибор	1 парче
			– Портабл скартер генератори со, прибор	1 парче
			– Тон-генератори со мерач	1 парче
			– Коректори на тонот	2 парчиња
			– Стерео-компандери	2 парчиња
			– Електронски ЕНО	1 парче
			– Идентификациски генератори	1 парче
			– Термоод-системи	1 сет
			– Time басо-коректори	1 сет
			– Генератори за сигнали	1 парче
			– 6-канални балансни единици	2 парчиња
			– Миксети	1 парче
			– ТВ-централи со 2 × 28 × 128 излези и влезови со пропаѓачки уреди на слика, тон и комуникација	1 сет
			– Карактер-генератори	1 сет
			– Професионални режиски пултови, со прибор	1 комплет
			– Тонски режиски маси	3 парчиња
			– Професионални режиски маси, со прибор	17 комплет
			– Генератори за сигнали	2 парч.
			– Тонски пултови дигитални	1 парче
			– Тонски ефекти	1 комплет
			– Режиски видео-миксери	1 комплет
48	89.01/2a	ЛБ	Чамци за веслање, кајакарење и кануистика, изработени од специјално дрво или пластична меа Ех.	
			– Кајак	30 парчиња

1	2	3	4	5
49	89.01/26	ЛБ	- Кану - Чамци со припаѓачки весла (самец, двојак, четворец, осмерец) - Јахти и други пловила за разонода или спорт, друго	6 парчиња 40 комплекти
50	90.02	ЛБ	- Ех. - Студиски чамци - Катамаран - Леки, призми, огледала и други оптички елементи од кои и да е материјал, монтирани, што се делови или прибор на инструменти или апарати, освен такви оптички необработени елементи од стакло - Ех. - Зоом-објективи за ТВ камери со прибор - Зоом-објективи за филмска камера - Објективи за филмска камера	6 комплекти 3 комплекти 5 комплекти 10 комплекти
51	90.07/16	ЛБ	- Фотографски апарати, други - Ех. - Фотоапарати, „Полароид“ - Фотоапарати, автоматски со флеш - „Робот“ - автоматски фотоапарати	19 парчиња 10 парчиња 1 парче
52	90.08/2	ЛБ	- Кинематографски камери, проектори, уреди за снимање и репродукција на звук, комбинирани или некомбинирани, за филм со широчина 16 mm и повеќе, исклучувајќи ги камерите за дупли филм со широчина од 8 mm - Ех. - Кинопроектори, со прибор - Филмски камери, со прибор	2 парчиња 3 комплекта
53	90.08/36	ЛБ	- Делови и прибор за производство од точка 2 на овој тарифен број - Ех. - Магнетни ленти, касети, дискети и нивни прибор за чистење - Сет картички за контрола на движењето - Клуч картички за контрола на движењето - Дискети RL 02 - Снимени дискети - Кинематографски камери со Зоом-објектив и прибор - Кинопроектори од 16 mm - Кинопроектори од 35 mm - Филмски проектори	300 парчиња 100 парчиња 1500 парчиња 20 парчиња 320 парчиња 2 комплекта 2 комплекта 2 комплекта 5 парчиња
54	90.09	ЛБ	- Проектори на слики (освен кинематографски проектори; апарати за зголемување или намалување на фотографии (освен кинематографски); - Ех. - Дијапроектори и епидаскопи - Проектори - 16 mm - Комплекти за снимање и анализа на движењето	10 парчиња 2 парч. 20 парчиња
55	90.10/3a	ЛБ	- Уреди за кинематографски и телевизиски лаборатории и студија - Ех. - Монтажни, пултови	4 комплекта
56	90.10/36	ЛБ	- Апарати и опрема што се користат во фотографски или кинематографски лаборатории, кои не се распоредуваат во ниеден друг тарифен број на оваа глава; апарати за фотокопирање (со или без оптички контактен систем) и апарати за копирање со топлотна постапка, екрани за проектори, друго, друго - Ех. - Опрема за фотолaborатории - Уреди за обработка на микрофилмови	3 комплет 3 комплекти
57.	90.13/1	ЛБ	Рефлектори	2.696 комплекти
58	90.13/3	ЛБ	- Оптички апарати и инструменти (но не вклучувајќи апарати за осветлување, освен рефлектори) што не спаѓаат во кој и да е друг тарифен број на оваа глава; ласери, свен ласерски диоди, друго - Ех. - НМІ расвета	12 комплекти
59	90.14/2	ЛБ	- Инструменти и апарати за геодетско премерување (вклучувајќи и фотограметриски премерувања), хидрографски, навигациони, метеоролошки, хидролошки и геофизички инструменти; компаси и телеметри, други - Ех. - Анеометри (мерачи на брзина на ветерот) - Мерачи за мерење на ветерот - Теодолити за далечинско мерење - Автоматски хидрометеоролошки станици	4 парчиња 73 парчиња 10 парчиња 1 комплет
60	90.17/1f	ЛБ	- Медицински апарати и прибор, други, електрични - Ех.	

1	2	3	4	5
			- Електрични мерачи на пулс - Минисан апарати за електротерапија - Кардиметарски барт. бројачи на пулс, со вграден сигнализатор - Дефибрилатори портабл, со синхронизирано ЕКГ снимање - Interval and repeat cycle timer: 58010 - Артериоскоп оперативен - Виталограф - спирографи - Електрокардиографи - Computer-tomografi (CT)	30 парчиња 2 комплета 2 комплета 3 комплета 3 комплета 2 комплета 3 комплета 1 комплет 2 парче
61	90.17/3	ЛБ	Медицински, забарски, хируршки и ветеринарски инструменти и апарати (вклучувајќи и електромедицински апарати за испитување на видот), друго Ех. - Modulate doktor - oksigen - Леардал силикон-балони за реанимација - Ферно-носила - Дефибрилатор DMS 600/3b - Прибор за нервно-мускулен реакциометар - Тренажен апарат QUA - driceps trainer	2 комплета 20 комплети 20 комплети 6 комплети 2 комплета 1 комплет
62	90.20/1в	ЛБ	Рендген апарати, апарати врз база на радиоактивни изотопи и други апарати врз база на нуклеарно зрачење, друго Ех.	
63	90.22/2	ЛБ	Рендген апарати за контрола на стоки на аеродром Машини и апарати за испитување на текстил Ех.	20 парчиња
64	90.24/2в	ЛБ	Мерачи на затегнувањето на лента Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматско контролирање на проток, длабочина, притисок или други променливи вредности на течности или гасови, или за автоматско контролирање на температурата (на пр., манометри, термостати, покажувачи на нивоа, мерачи на протоци, мерачи на топлина, автоматски регулатори за печки) кои не се производи од тар. број 90.14, Друго, друго Ех.	1 парче
65	90.25	ЛБ	Регулатори на температурата за клима уреди Инструменти и апарати, за физички и хемиски анализи (на пр. полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за анализа на гасови); инструменти и апарати за мерење и контрола на вискозитет, порозност, ширење, површински напон и сл. (на пр. вискозиметри, порозиметри, дилатометри); инструменти и апарати за мерење и контрола на количество на топлина, светлина или звук (на пр. фотометри, вклучувајќи и експозиметри, калориметри); микротони Ех. - Светломери и спотмери - Инструменти за мерење на светлина на полетно-слетна патека - Светломери	3 парчиња 1 парче 1 парче 30 комплети
66	90.28/лб	ЛБ	Електронски автоматски регулатори, други Ех. - Автоматски електронски регулатори на климатизација - Апарати за автоматска контрола на температурата ПСС - Автоматски регулации на базен - Блок-термостати	1 комплет 2 парчиња 4 парчиња 2 парчиња
67	90.28/3д	ЛБ	Други електронски инструменти и апарати, други Ех. - Инструменти за одржување на УКБ уреди - Преносни мерни сетови - Мерачи на нивоа, со прибор - Осциласкопи, со прибор - Програмски аудио-сет системи - Преносни мерни сетови, со пишувач - Гасни хроматографи - Атомски апсорбер спектрофотометри - Спектрофотометри УП за анализа на јегленород и минерални масла - Ликвид-хроматографи - Гасни спектрофотометри - Backman Oxygen analyser со прибор - Високопритисочни хроматографи на течност, со делови, прибор и материјал - Бројачи за РИА, со прибор и потрошен материјал	5 парчиња 2 парчиња 2 парчиња 2 парчиња 1 комплет 1 комплет 5 комплети 1 парче 1 парче 5 парче 1 парче 2 комплета 1 парче 1 парче
68	90.28/3е	ЛБ	Други електрични и електронски инструменти за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола за телекомуникациски системи на пренос, со припаѓачкиот прибор	3 комплети

1	2	3	4	5
69	90.28/3e	КВ	Електрични и електронски инструменти за одржување на УКБ уреди	5 парчиња
70	91.05	ЛБ	Апарати за регистрирање на времето; апарати со механизам за часовници (вклучувајќи и секундарен механизам) или со синхронен мотор, за мерење, регистрирање или покажување на времето на друг начин Ех. - Апарати со сатен механизам - Уреди за мерење на времето за атлетика, веслање и пливање	200 парчиња 3 комплети
71	92.01/1	ЛБ	Клавири и пијанина Ех. - Концертни клавири - Клавири	2 парчиња 1 парче
72	92.07	ЛБ	Електромагнетски, електростатички, електронски и слични музички инструменти (на пр. оргули, клавири, хармоники) Ех. - Полифони synthesizer - Електромагнетски музички инструменти	2 комплети 2 парчиња
73	92.11/2	ЛБ	Други електрични грамофони и апарати, за репродукција на звукот Ех. - Грамофони - Грамофони за професионална употреба - Грамофони за професионална употреба со универзална касета - Грамофони CD - Студиски грамофони - Дигитални грамофони - Аналогни грамофони - Студиски грамофони, со прибор - Грамофони, студиски за професионална употреба	6 парчиња 8 парчиња 20 комплети 1 парче 6 парчиња 2 парчиња 2 парчиња 7 парчиња 6 парчиња
74	92.11/3	ЛБ	Телевизиски апарати за снимање или репродукција на слика и звук Ех. - Видео-камера и рикордери - ЕНГ монтажи - Магнетоскопи - Систем на камери и магнетоскопи за електронско новинарство на ЕНГ со монтажа и прибор - Студиски магнетоскопи со лента со ширина 1, со прибор - Касетни студиски магнетоскопи со лента широка 3/4, со прибор - Касетни студиски магнетоскопи со лента широка 1/2, со прибор - ТВ магнетоскопи, студиски - ТВ магнетоскопи, колор - Временски конектори на сигнал ТБЦ - Колор стабилизатори - УМАТИК магнетоскопи - УМАТИК студиски магнетоскопи - ТВ магнетоскопи - Преносни магнетоскопи, со прибор - Единици за монтажа на ЕНГ - Студиски магнетоскопи, со прибор - Теле-кино уреди од 16 mm и 35 mm - ЕНГ магнетоскопи	39 комплети 2 парчиња 12 парчиња 14 комплети 5 комплети 4 комплети 2 комплети 4 парчиња 8 парчиња 1 парче 2 парчиња 8 комплети 4 комплети 3 парчиња 4 комплети 4 комплети 3 комплети 2 парчиња 6 парчиња
75	92.11/46	ЛБ	Магнетофони Ех. - Магнетофони со перфоленти - Колутни магнетофони - Репортерска тонска техника - Тонска обработка на снимка - Професионални студиски стерео-магнетофони, со прибор - Професионални преносливи магнетофони, стерео со прибор - Повеќеканални професионални магнетофони - Касетни магнетофони, професионални, за вградување - Преносливи касетофони - Репортерски касетофони, со прибор - Студиски касетофони - Магнетофони, стерео - Магнетофони со бесконечна лента - Репортерски касетни магнетофони - Репортерски магнетофони, професионални - Касетофони - Диктафони	5 комплети 4 парчиња 4 комплети 1 комплет 64 комплети 10 комплети 3 комплети 10 комплети 20 комплети 37 комплети 10 парчиња 12 парчиња 2 парчиња 10 парчиња 4 парчиња 32 парчиња 20 парчиња

1	2	3	4	5
			– Репортерски магнетофони, полупрофесионални – Репортерски магнетофони, касетни – Студиски магнетофони, професионални – Студиски магнетофони, полупрофесионални – Студиски магнетофони, касетни – Магнетофони, со 8 канали – Магнетофони, со 16 канали – Дуприкатори на касети – Репортерски магнетофони, со прибор – Студиски магнетофони, со прибор – Касетни магнетофони – Pro walkmen – Професионални студиски магнетофони, со прибор – Професионални преносливи магнетофони, стерео, со прибор – Репортерски магнетофони, со прибор – Касетни магнетофони, професионални, за вградување, со прибор – Дигитални магнетофони, со далечинска команда – Магнетофони	25 парчиња 50 парчиња 4 парчиња 14 парчиња 6 парчиња 1 парче 1 парче 1 парче 57 комплети 57 комплети 4 парчиња 20 парчиња 12 комплети 5 комплети 10 комплети 6 комплети 1 комплети 1 парче
76	92.12/1	ЛБ	Ленти за магнетно снимање	50 парчиња
77	92.12/2a	ЛБ	Грамофонски плочи, снимени ленти и други подлоги со снимен научен и стручен текст	
			Ех.	
			– Снимени дискети	320 парчиња
			– Mapper 10 Softwar	1 комплет
78	92.12/26	ЛБ	Грамофонски плочи, снимени ленти и други подлоги со снимен звук и слично, друго	
			Ех.	
			Грамофонски плочи и други регистратори на звук	800 парчиња
79	92.13/1	ЛБ	Игли за грамофони	40 парчиња
80	92.13/2	ЛБ	Други прибор и делови на апарати од тар. број 92.11, друго	
			Ех.	
			Видео-касети	900 парчиња
81	97.04/5g	ЛБ	Производи за друштвени игри; трпезни и панафурски друштвени игри за возрасни или деца (вклучувајќи и маси за билијар, маси за куглање и реквизити за пинг-понг), друго, автомати за игри (со пуштање на пари)	
			Ех.	
			Автомати за друштвени игри (со пуштање на пари)	15 комплети
82.	97.06/10	ЛБ	Справи, апарати, прибор и реквизити за гимнастика, атлетика или за други спортови, како и за игри на отворен простор (освен предметите што се распоредуваат во тар. број 97.04), друго	
			Ех.	
			– Отскокнувачки штици	20 парчиња
			– Променливи броеви	60 парчиња
			– Штици за скокање во вода	8 парчиња
			– Основа за дотерување на еластичитет	8 парчиња
			– Тамполин	1 парче
			– Појас за асистенција на трамполина	1 парче
			– Променливи броеви за судење	50 парчиња
			– Апарати за затегнување на жица на рекета	4 парчиња
			– Резервни весла	43 комплети
			– Резервни делови за чамци	40 комплети
			– Мрежи за одбојка	25 парчиња
			– Кугли 7,25 kg	70 парчиња
			– Кугли 4,00 kg	70 парчиња
			– Дискови 2 kg	65 парчиња
			– Дискови 1 kg	65 парчиња
			– Копја 0,8 kg	80 парчиња
			– Копја 0,6 kg	80 парчиња
			– Кладива 7,25 kg	80 парчиња
			– Резервни жици за кладива	60 парчиња
			– Резервни дршки за кладива	30 парчиња
			– Стапови за скокање со стап	40 парчиња
			– Доскокувалиште за скок со стап	6 парчиња
			– Доскокувалиште за скок во висина	8 парчиња
			– Мерач за висина	6 парчиња
			– Мерачи за стап	4 парчиња
			– Мерачи на целта за потребите на тренинг	4 парчиња
			– Справи за мерење и контрола на справите	4 парчиња
			– Чепови и ленти за стапови	80 парчиња
			– Атлетска патека пластична	5 парчиња
			– Челични метри за мерење на далечина	16 парчиња
			– Нуркачка опрема	4 парчиња
			– Пруги долги 50 m	20 парчиња

1	2	3	4	5
		- Пруги долги 25 m		50 парчиња
		- Граничници за ватерполо игралишта		3 парчиња
		- Пловечки голови		6 парчиња
		- Пишталки		20 парчиња
		- Капи		50 парчиња
		- Количка за пруги		20 парчиња
		- Бројач на препливана делница		10 парчиња
		- Мини гут (клупи)		10 парчиња
		- Мини гут (снага)		4 парчиња
		- Справи за пливање „авиони“		100 парчиња
		- Padelis справи за пливање		100 парчиња
		- Писти за мечување		30 парчиња
		- Прибор за транспорт и монтирање на писта за мечување		30 комплети
		- Прибор за контрола на опрема за мечување		88 комплети
		- Треномат		8 комплети
		- Мини гут		12 комплети
		- Минитонометар		2 комплети
		- Kinesthesiometar NO 16014		2 комплети
		- Спортска товарница за галакси спорт		1 комплет

962.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ НАСТАНАТИ КАЈ БАНКИТЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА ПО ОСНОВА НА ПРОМЕНАТА НА КУРСОТ НА ДИНАРОТ И ПО ОСНОВА НА ТЕКУШТОТО ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за покрите на курсните разлики настанати кај банките до 31 декември 1984 година, по основа на промената на курсот на динарот и по основа на текуштото девизно работење на банките, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1985 година.

П бр. 542
28 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ НАСТАНАТИ КАЈ БАНКИТЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА ПО ОСНОВА НА ПРОМЕНАТА НА КУРСОТ НА ДИНАРОТ И ПО ОСНОВА НА ТЕКУШТОТО ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ

Член 1

Во Законот за покрите на курсните разлики настанати кај банките до 31 декември 1984 година по основа на промената на курсот на динарот и по основа на текуштото девизно работење на банките („Службен лист на

СФРЈ”, бр. 71/84) во називот на Законот по зборовите: „до 31 декември 1984 година” се додаваат зборовите: „и до 31 декември 1985 година”.

Член 2

Во член 1 по зборовите: „до 31 декември 1984 година” се додаваат зборовите: „и до 31 декември 1985 година”.

Член 3

Во член 2 став 1, на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „со тоа што со една петнаесттина, почнувајќи од завршната сметка за 1985 година, се опфаќаат и курсните разлики настанати по основа на промената на курсот на динарот и по основа на текуштото девизно работење на банките во 1985 година”.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

963.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗНИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Се прогласува Законот за измени на Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзниот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што го усвои Собранието на СФРЈ, на

седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1985 година.

П бр. 545
28 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеш, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Член 1

Во Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/82, 77/82, 11/84 и 68/84) во член 1 став 1 зборовите: „до крајот на 1985 година” се заменуваат со зборовите: „до крајот на 1990 година”.

Во став 2 зборовите: „1986 година” се заменуваат со зборовите: „1991 година”.

Член 2

Во член 2 став 4 зборовите: „1985 година” се заменуваат со зборовите: „1990 година”.

Во став 7 зборовите: „1986 година” се заменуваат со зборовите: „1991 година”.

Член 3

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

964.

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ШТО ВТАСУВААТ НА 1 ЈАНУАРИ 1986 ГОДИНА

Се прогласува Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-

ски недоволно развиените републики и автономни покраини што втасуваат на 1 јануари 1986 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1985 година.

П бр. 546
28 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеш, с.р.

ЗАКОН

ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ШТО ВТАСУВААТ НА 1 ЈАНУАРИ 1986 ГОДИНА

Член 1

На организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово им се одлага враќањето на ануитетите по кредитите од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фондот на федерацијата) што втасуваат на 1 јануари 1986 година.

Организациите на здружен труд од став 1 на овој член ќе ги вратат ануитетите од тој став на 1 јануари 1991 година.

Ако организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово не ги вратат ануитетите во рокот од став 2 на овој член, Службата на општественото книговодство на Југославија, по налог на сојузниот секретар за финансии, на предлог од Фондот на федерацијата, ќе ги пренесе во корист на тој фонд соодветните средства од буџетот на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Член 2

Републиките и автономните покраини преземаат обврска на Фондот на федерацијата да му дадат бескаматен заем во височина на одложените ануитети од член 1 на овој закон, сразмерно со нивното учество во тие ануитети. Износот на бескаматниот заем од став 1 на овој член го утврдува Собранието на Фондот на федерацијата.

Републиките и автономните покраини ќе ги обезбедат средствата за заемот од став 1 на овој член и ќе му ги дозначат на Фондот на федерацијата во три еднакви месечни рати, со тоа што првата рата втасува на 15 јануари 1986 година, втората рата - на 15 февруари 1986 година и третата рата на 15 март 1986 година.

Ако републиката, односно автономната покраина не му обезбеди бескаматен заем на Фондот на федерацијата до денот на втасаноста на купонот се одложува исплатата на купонот под реден број 2 од обврзниците на Фондот на федерацијата по заемот за 1982 година и на купонот под реден број 4 од обврзниците по заемот за 1979 година, на имателите на обврзници од територијата на таа република, односно автономна покраина, се додека републиката, односно автономната покраина не му обезбеди бескаматен заем на Фондот на федерацијата во согласност со одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, а најдолго до рокот на одлагањето на ануитетите до крајот на 1990 година.

Ако републиката, односно автономната, покраина не му обезбеди бескаматен заем на Фондот на федерацијата во височината утврдена соодветно со одредбата на став 2 од овој член и во роковите од став 3 на овој член или не ја одложи исплатата на купонот од став 4 на овој член, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, на предлог од Фондот на федерацијата, во корист на тој фонд ќе го пренесе соодветниот износ од средствата на буџетот на републиката, односно на автономната покраина.

Фондот на федерацијата ќе им ги врати средствата на бескаматниот заем на републиките и на автономните покраини на 15 јануари 1991 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

965.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополнителните средства на републиките и автономните покраини во периодот од 1986 до 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1985 година.

П бр. 509
27 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеш, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

На републиката и на автономната покраина која не може со свои средства да ги финансира општествените и други служби во републиката односно во автономната покраина и се обезбедуваат дополнителни средства во буџетот на федерацијата.

Член 2

Право на дополнителни средства, во периодот од 1986 до 1990 година, имаат републиките и автономните покраини за кои со сојузен закон е утврдено дека се сметаат како стопански недоволно развиени во периодот од 1986 до 1990 година.

Член 3

Дополнителните средства од член 1 на овој закон се утврдуваат во годишен износ од 0,53% од проценетиот општествен производ на вкупното стопанство на Југославија во периодот од 1986 до 1990 година, за секоја година.

Член 4

Годишниот износ на дополнителните средства од член 3 на овој закон се утврдува во буџетот на федерацијата.

Член 5

Од вкупниот износ на дополнителните средства од член 3 на овој закон претходно се издвојува износ што ѝ одговара на стапката од 0,0910% од општествениот производ на вкупното стопанство из Југославија за Социјалистичка Автономна Покраина Косово на име посебни дополнителни средства за развој на материјалната основа на општествените служби во таа автономна покраина и износ што ѝ одговара на стапката од 0,0202% од општествениот производ на вкупното стопанство на Југославија за Социјалистичка Република Црна Гора на име посебни дополнителни средства поради малиот број жители и малата густина на населеноста во таа република.

По издвојувањето на посебните дополнителни средства од став 1 на овој член, учеството на одделни стопански недоволно развиени републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово се утврдува во следните проценти:

1) Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	36,356%
2) Социјалистичка Република Македонија	16,572%
3) Социјалистичка Република Црна Гора	9,097%
4) Социјалистичка Автономна Покраина Косово	37,975%

Односите во распределбата на дополнителните средства од член 3 на овој закон, заедно со претходното издвојување за Социјалистичка Република Црна Гора и Социјалистичка Автономна Покраина Косово, се следните:

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	28,728%
Социјалистичка Република Македонија	13,095%
Социјалистичка Република Црна Гора	11,000%
Социјалистичка Автономна Покраина Косово	47,177%

Вкупно	100,000%
--------	----------

Член 6

На републиката и на автономната покраина им се намалуваат дополнителните средства за износот на помалото оптоварување на нејзиниот општествен производ со даноци и придонеси за финансирање на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности, освен средствата за инвестиции и интервенции во стопанството и изворните приходи на самоуправните интересовни заедници за пензиско и инвалидско осигурување, од просечното оптоварување на општествениот производ на Југославија во претходната година во однос на годината во која се подготвува донесувањето на буџетот на федерацијата за наредната година, ако тие средства со дополнителните средства изнесуваат над 80% од просекот на тие средства по жител во Југославија, освен на Социјалистичка Република Црна Гора кои можат да бидат поголеми од просекот поради малиот број жители и малата густина на населеноста.

За спроведувањето на став 1 од овој член, по потреба, сојузниот секретар за финансии ќе донесе упатство.

Член 7

Заради побрз развој на материјалната основа на општествените и други служби во Социјалистичка Автономна Покраина Косово, на таа автономна покраина во периодот од 1986 до 1990 године ќе ѝ се отстапат 80% од нејзиниот придонес за буџетот на федерацијата.

Средствата по основа на отстапениот предонес од став 1 на овој член за буџетот на федерацијата ќе ги обезбедат републиките и Социјалистичка Автономна Покраина Војводина.

Член 8

Стопански недоволно развиените републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово дополнителните

средства од член 5 на овој закон ќе ги користат за покривање на средствата што недостигаат за финансирање на основните потреби на општествените и други служби заради остварување на нивните функции утврдени со уставите.

Службата на општественото книговодство во стопански недоволно развиените републики и во Социјалистичка Автономна Покраина Косово е должна да го следи наменското користење на дополнителните средства по овој закон и за тоа да го известува Собранието на СФРЈ во рокот за донесување на буџетот на федерацијата за наредната година, а конечно до усвојувањето на завршната сметка на буџетот на федерацијата за претходната година.

Член 9

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година

966.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1985 година.

П. бр. 510
27 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеш, с.р.

ЗАКОН

ЗА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фондот на федерацијата) во периодот од 1986 до 1990 година се формираат по стапки од 1,56% од општествениот производ на општественото стопанство на Југославија, и тоа:

1) 60% – со здружување на труд и средства на организациите на здружен труд врз доходни основи и врз основа на заеднички интереси, а за Социјалистичка Автономна Покраина Косово 50%.

2) 40% – од задолжителниот заем што го уплатуваат организациите на здружен труд што вршат стопанска дејност (во натамошниот текст: организации на здружен труд), а за Социјалистичка Автономна Покраина Косово 50%.

Процентот од став 1 точка 1 на овој член може да се зголеми со договор на одделни републики односно автономни покраини, со тоа што процентот на задолжителниот заем од став 1 точка 2 на овој закон да се намали за истиот износ.

Член 2

Средствата што во смисла на член 1 став 1 од овој закон се формираат на територијата на СР Србија, а што според утврденото учество се распоредуваат за побрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, ќе се реализираат во основата непосредно по пат на самоуправно здружување на труд и средства на организациите на здружен труд од територијата на СР Србија надвор од териториите на социјалистичките автономни покраини и територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина со организациите на здружен труд на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, под услови и на начин утврден со договорот што го склучуваат Собранието на СР Србија, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, во согласност со плановите за развој, а посебно со општествениот план за развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

На средствата формирани во смисла на став 1 од овој член, што не ќе бидат реализирани под услови и на начин утврден со договорот од тој став, се применуваат одредбите на член 7 и другите соодветни одредби од овој закон.

Член 3

Заради поттикнување на здружувањето на руд и средства по основа на средствата на Фондот на федерацијата и пошироко, ќе се донесат посебни мерки на ниво на федерацијата, републиките, автономните покраини, општините и самоуправните организации и заедници.

Член 4

Годишниот износ на средствата на Фондот на Федерацијата од член 1 на овој закон се утврдува со примена на стапката од тој член на општествениот производ на општественото стопанство на Југославија остварен во годината за која се пресметуваат тие средства, по принципот на чисти дејности.

Општествениот производ од став 1 на овој член се утврдува според официјалните податоци на Сојузниот завод за статистика.

Член 5

Годишниот износ на средствата на Фондот на федерацијата од член 4 на овој закон за секоја република и автономна покраина го утврдува Собранието на Фондот на федерацијата, врз основа на официјалните податоци на Сојузниот завод за статистика за остварениот општествен производ на општественото стопанство на секоја република и автономна покраина, искажани по принципот на чисти дејности.

Член 6

Изворите и начинот на обезбедување средства на Фондот на федерацијата според одредбите на овој закон ги утврдуваат републиките и автономните покраини со свои прописи.

Член 7.

Средствата на Фондот на федерацијата од член 1 став 1 точка 2 на овој закон ги уплатуваат организациите на здружен труд, во еднакви месечни аконтации, до 25-ти во месецот за текуштиот месец.

Средствата на Фондот на федерацијата од став 1 на овој член се уплатуваат на сметката на Фондот на федерацијата кај Службата на општественото книговодство.

Годишниот износ на средствата на Фондот на федерацијата од член 4 на овој закон се утврдува со завршната сметка на организациите на здружен труд и се уплатува до 15 март текуштата година за претходната година.

Член 8

Средствата од член 1 став 1 точка 1 на овој закон ги уплатуваат организациите на здружен труд согласно со одредбите за склучените самоуправни спогодби за здружување на труд и средства, а се сметаат како здружени во моментот на вложувањето во заедничките развојни програми.

Организациите на здружен труд што не склучиле самоуправни спогодба за здружување на труд и средства до крајот на јуни односно до крајот на декември текушата година, се должни средствата од член 1 став 1 точка 1 на овој закон да ги уплатат на посебната сметка на Фондот на федерацијата кај Службата на општественото книговодство до 15-ти во наредниот месец.

Евиденција за средствата од ст. 1 и 2 на овој член води службата на општественото книговодство во републиката односно во автономната покраина и за тоа го известува Фондот на федерацијата до крајот на наредниот месец за изминатото тримесечје.

Организациите на здружен труд што ја склучиле самоуправната спогодба од став 1 на овој член се должни за тоа да ја известат Стопанската комора на Југославија, кај која се води евиденцијата за склучените самоуправни спогодби од тој став.

Ако средствата од ст. 1 и 2 на овој член не се уплатат по утврдената динамика во самоуправните спогодби од став 1 на овој член и по динамиката на уплатата на нездружените средства утврдена во став 2 на овој член, во рок од 15 дена од денот на втасаноста, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, ќе пренесе на сметката на Фондот на федерацијата соодветен износ на средства, врз основа на податоците на Фондот на федерацијата, од средствата на буџетот на соодветната република односно автономна покраина.

Фондот на федерацијата средствата од ст. 1 и 2 на овој член ќе ги пренесе на жиро-сметката на овластената банка преку која се пласираат средствата на Фондот на федерацијата, водејќи сметка за односите во распределбата на средствата утврдени во член 19 на овој закон.

Банката е должна на организацијата на здружен труд што склучила самоуправни спогодба за здружување на труд и средства по основа на средствата на Фондот на федерацијата да ѝ ги обезбеди овие средства во согласност со таа спогодба. Во случај банката да не ги извршува своите обврски, Службата на општественото книговодство, по налог од републичкиот односно покраинскиот секретар за финансии, ќе ги симне од сметката на банката тие средства и ќе им ги уплати на организациите на здружен труд што склучиле самоуправни спогодба.

Ако организацијата на здружен труд не ја склучи самоуправната спогодба за здружување на труд и средства од член 1 став 1 точка 1 на овој закон до 31 декември наредната година, нездружените средства се сметаат како задолжителен заем.

Отплатувањето на заемот од став 8 на овој член започнува со истекот на три години од денот на уплатата на средствата.

Каматата пресметана од денот на уплатата до денот на почетокот на отплатувањето на задолжителниот заем се додава на износот на уплатениот заем и заедно со него сочинува основа за утврдување на годишните анuitети.

Член 9

Ако организацијата на здружен труд трајно врши стопанска дејност на територии на две или повеќе републики односно автономни покраини, должна е обврската за делот од таа дејност што ја врши на територијата на одделна република односно автономна покраина да ја изврши по стапките што ќе ги утврдат републиките односно автономните покраини на чии територии го врши тој дел од дејноста.

Износот на име на обврската што организациите на здружен труд ќе ја извршат, во смисла на став 1 од овој член, се засметува во обврската на републиката односно на автономната покраина на чија територија таа организација на здружен труд извршила соодветен дел од стопанската дејност.

Организацијата на здружен труд е должна да состави посебен преглед на основицата за пресметување на износот за секоја република односно автономна покраина на чија територија трајно врши стопанска дејност. Ако организацијата на здружен труд на територијата на една република односно на една автономна покраина врши повеќе стопански дејности за кои се пропишани различни стапки за уплатување, должна е за секоја од тие дејности да состави посебен преглед на основицата за пресметување.

Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, ќе пропише што се смета, во смисла на овој член, како трајно вршење на стопанска дејност, земајќи ги предвид специфичностите на одделни дејности.

Член 10

Средствата на Фондот на федерацијата од член 1 на овој закон ќе се насочуваат за изградба на стопански објекти во стопански недоволно развиените републики и во Социјалистичка Автономна Покраина Косово што обезбедуваат остварување на заедничките интереси и цели во развојот утврдени во општествениот план на Југославија, во општествените планови на републиките и општествените планови на автономните покраини, во согласност со утврдените критериуми во Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

Член 11

Височината на годишната и на месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата од член 1 на овој закон ја утврдува Собранието на Фондот на федерацијата за секоја република односно автономна покраина посебно, со примена на стапката од член 1 на овој закон на планираниот општествен производ на општественото стопанство на републиката односно на автономната покраина, по принципот на чисти дејности, во годината за која се утврдува аконтацијата.

Собранието на Фондот на федерацијата е должно аконтацијата на средствата на Фондот на федерацијата за текушата година да ја утврди до 15 јануари текушата година, врз основа на податоците на републичките и покраинските заводи за општествено планирање.

Ако со месечните аконтации на средствата на Фондот на федерацијата на територијата на републиката односно на автономната покраина не се оствари износот утврден според член 1 став 2 точка 2 на овој закон, средствата во височина на настанатата разлика ги обезбедуваат републиките односно автономните покраини.

Разликата помеѓу износот на месечните аконтации на средствата на Фондот на федерацијата утврдени со одлуката на Собранието на Фондот на федерацијата, согласно со член 1 став 1 точка 2 од овој закон и износот што го уплатиле организациите на здружен труд, републиките односно автономните покраини ќе му ја уплатат на Фондот на федерацијата во рок од 30 дена од денот на утврдената разлика на аконтацијата за односниот период.

Ако републиката односно автономната покраина не ја изврши обврската од став 4 на овој член во рокот на втасаноста, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, ќе пренесе во корист на Фондот на федерацијата соодветен износ на средства, врз основа на податоците на Фондот на федерацијата, од средствата на буџетот на соодветната република односно автономна покраина.

Ако организациите на здружен труд уплатат во Фондот на федерацијата средства во износ поголем од износот од член 1 став 1 точка 2 на овој закон, за износот на повеќе уплатените средства ќе се намали обврската на републиката односно на автономната покраина во наредната година.

Ако вишокот на средствата на Фондот на федерацијата е остварен од средствата на буџетот на републиката односно на автономната покраина, по барање на републиката односно на автономната покраина износот ќе ѝ се врати на таа република односно на таа автономна покраина.

Член 12

Врз основа на обврската на републиката односно на автономната покраина од член 5 на овој закон, Фондот на

федерацијата ќе изврши конечна пресметка на обврските на републиките и на автономните покраини, и тоа:

1) ако износот на годишната обврска според член 5 е поголем од износот на аконтацијата според член 11 од овој закон и средствата здружени според член 1 став 1 точка 1 на овој закон, републиките и автономните покраини се должни во рок од 30 дена да ја уплатат разликата во корист на средствата на Фондот на федерацијата;

2) ако износите според член 11 од овој закон и средствата здружени според член 1 став 1 точка 1 од овој закон го надминуваат износот на годишната обврска според член 5 од овој закон, за настанатата разлика ќе се намали обврската на таа република односно автономна покраина при утврдувањето на аконтацијата за текуштата година.

Ако републиката односно автономната покраина не ја изврши обврската од став 1 точка 1 на овој член во рокот на втасаноста, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, ќе пренесе во корист на Фондот на федерацијата соодветен износ на средства, врз основа на податоците на Фондот на федерацијата, од средствата на буџетот на соодветната република односно автономна покраина.

Член 13

За уплатениот годишен износ на средствата на Фондот на федерацијата што се формираат од задолжителниот заем, на уплатувачите им се издаваат обврзници што гласат на донесител.

Задолжителниот заем се враќа во 12 еднакви годишни рати, со камата по стапка од 10% годишно.

Отплатувањето на задолжителниот заем почнува со истекот на три години од денот на истекот на годината за која е уплатен.

Каматата пресметана од денот на уплатата до денот на почетокот на отплатувањето на задолжителниот заем се додава на износот на уплатениот заем и, заедно со него, сочинува основица за утврдување на годишните анuitети.

Член 14

За отплатувањето на задолжителниот заем на начинот предвиден во член 13 од овој закон гарантира федерацијата.

Ако Фондот на федерацијата не ја изврши обврската од член 13 на овој закон, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, во корист на доносителите на обврзниците на заемот долгуваниот износ на средства ќе го пренесе од средствата на Фондот на федерацијата.

Член 15

Средствата остварени со уплата на задолжителниот заем од член 1 став 1 точка 2 на овој закон Фондот на федерацијата е должен да ги пласира на териториите на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, со рок за враќање од 12 години и со камата по просечна стапка од 10% годишно.

Средствата од став 1 на овој член Фондот на федерацијата е должен да ги пласира на териториите на стопански недоволно развиените републики, со камата по стапка од 11% годишно, а на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово - со камата по стапка од 9% годишно.

Отплатувањето на кредитот од став 1 на овој член почнува со истекот на три години од денот на истекот на годината во која кредитот е даден.

Каматата пресметана од денот на добивањето на кредитот до денот на почетокот на отплатувањето на кредитот се додава на износот на дадениот кредит и, заедно со него, сочинува основица за утврдување на анuitетите.

Републиката односно автономната покраина на чија територија се пласирани средствата на задолжителниот заем му гарантира на Фондот на федерацијата дека средствата на кредитот ќе се вратат во согласност со договорените услови.

Ако средствата на кредитот од овој член не се вратат во согласност со договорените услови, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, ќе пренесе во корист на Фондот на феде-

рацијата соодветен износ на средства, врз основа на податоците на Фондот на федерацијата, од средствата на буџетот на стопански недоволно развиените републики односно Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Член 16

Работите на наплата на средствата на Фондот на федерацијата што се формираат од задолжителниот заем, како и водењето евиденција за уплатите на средства според склучените самоуправни спогодби за здружување на труд и средства на Фондот на федерацијата и уплатите на средствата наменети за здружување, ги врши Службата на општественото книговодство.

Работите на издавање обврзници и отплатување на задолжителниот заем ги врши Народната банка на Југославија.

Износот на трошоците за вршење на работите од ст. 1 и 2 на овој член се утврдува со договор помеѓу Фондот на федерацијата и Службата на општественото книговодство односно Народната банка на Југославија.

Член 17

Поблиски прописи за издавањето и амортизацијата на обврзниците на задолжителниот заем и за начинот на евидентирањето на средствата на Фондот на федерацијата од член 1 на овој закон донесува сојузниот секретар за финансии.

Член 18

Средствата потребни за премостување на разликите што се појавуваат поради различните услови за запишување заеми и за пласман на средствата на Фондот на федерацијата, во годините во кои тие разлики се негативни, ќе ги обезбедат републиките и автономните покраини.

Во годините во кои разликите од став 1 на овој член се позитивни, Фондот на федерацијата тие разлики ќе им ги врати на републиките и на автономните покраини сразмерно со нивното обезбедување средства за премостувањето на тие разлики.

Височината на средствата од ст. 1 и 2 на овој член ќе ја утврди Собранието на Фондот на федерацијата за секоја година.

Член 19

Средствата на Фондот на федерацијата од член 1 став 1 на овој закон им се распределуваат на одделни стопански недоволно развиени републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово во следните проценти:

СР Босна и Херцеговина	25,2
СР Црна Гора	8,9
СР Македонија	17,8
САП Косово	48,1

Вкупно	100,0
--------	-------

Член 20

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

967.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, што го усвои Собрание-

то на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1985 година.

П бр. 521
27 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеш, с. р.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1985 година, донесе

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година се утврдуваат заедничките интереси и цели на општествено-економскиот развој, структурните промени во стопанството и заедничката развојна политика, насоките и рамките за донесување мерки на заедничката економска политика и други мерки и посебните обврски и задачи во остварувањето на заедничките планови на организациите на здружен труд и програмите за развој на производството и извозот, што треба да се остварат во овој период, во условите на развивање на пазарното стопанство и на дејствување на економските законитости.

Со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година понатаму се разработуваат и се конкретизираат основните определби, стратегијата и основите на политиката на развојот утврдена во Долгорочната програма за економска стабилизација и Долгорочниот општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 2000 година.

Прв дел

ЗАЕДНИЧКА РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА

I. УСЛОВИ, ОГРАНИЧУВАЊЕ И ПРЕТПОСТАВКИ

1. Решавањето на проблемите на кризната економска ситуација и совладувањето на причините за инфлацијата, со кои се соочува Југославија последниве години бара општествено-економскиот развој во периодот од 1986 до 1990 година да се заснова, првенствено, врз максимално активирање и ефикасно користење на изградените капацитети и другите расположиви потенцијали за забрзување на стопанскиот растеж, врз зголемена активност и сестрано поттикнување на творештвото на работните луѓе, врз пораст на продуктивноста и ефикасноста на стопанисувањето, врз структурни промени, врз дополнување и пренасочување на постојните и развивање на нови производства, во согласност со современиот техничко-технолошки напредок во светот, врз единствена политика за економска стабилизација и натамошен социјалистички самоуправен развој. Југословенската социјалистичка самоуправна заедница во овој период ќе се соочува со отежнати услови за развој, посебно поради неопходноста за совладување на натрупаните развојни проблеми на кризната состојба, продлабочувањето на светската економска криза и зголемената политичка затегнатост и судири во меѓународните односи. При заострена меѓународна политичка конфронтација, со многубројни жаришта на воени и ладновоеени кризи во меѓународните односи, се поотворено се пројавуваат многубројните противречности на кризната состојба во економските односи во светот: под притисок на владеечките монополи продолжува и се продлабочува прерас-

пределбата на капиталот и општественото богатство на сметка на помалку развиените земји, се продлабочува технолошкиот јаз, расте задолженоста и се зголемува финансиската зависност на земјите во развој. Во целост, очекуваните надворешни услови за развој и понатаму ќе бидат неповолни.

И покрај определени позитивни резултати во досегашното остварување на Долгорочната програма за економска стабилизација, Југославија влегува во периодот од 1986 до 1990 година со уште несовладана стопанска стагнација, висока инфлација и пазарни растројства, со изразена стопанско-структурна неусогласеност и растројства во процесот на општествената репродукција, со производствена, организационо-кадровска и друга неоспособеност на стопанството за зголемен извоз, посебно на конвертибилното подрачје, забавен научно-технолошки прогрес, зголемени напори за нормализација на надворешната ликвидност, започната финансиска консолидација на организациите на здружен труд, банките и општествените фондови, заострени проблеми на невработеноста и опаѓање на животниот стандард. Бавно и отежнато се остварува Долгорочната програма за економска стабилизација, што бара зголемени напори на сите субјекти на стопанисувањето за остварување на овој план.

2. Вкупниот општествено-економски развој на земјата во периодот од 1986 до 1990 година ќе биде оптоварен со крупни ограничувања, а пред сè: со високи обврски за сервисирање на надворешните долгови и обезбедување на надворешната ликвидност на земјата, оскудност на расположивата домашна акумулација и на додатни странски средства во однос на потребите на планираниот развој, високи внатрешни долгови, загуби и други непокриени побарувања, диспаритети на цените на основните енергенти, на сообраќајните, станбените и комуналните услуги и со дебаланси во репродукцијата, технолошко заостанување и релативна застареност на основните фондови на стопанството, висока невработеност, посебно во стопански недоволно развиените подрачја на земјата, проблеми на регионалниот развој, растечки социјални проблеми, ниско ниво на самоуправната интеграција во стопанството, посебно од становиште на единството на целината на југословенското стопанско подрачје.

3. Исклучително тешката економска ситуација, на почетокот на среднорочниот плански период од 1986 до 1990 година бара и максимална сосредоточеност на напорите на целото општество врз оние заеднички цели и правци на развојната и економската политика на Југославија со кои се обезбедува вистински пресврт од постојната стагнантна развојна ситуација во структурна, технолошка, извозна, квантитативна и динамичка преобразба на стопанството како основа на долгорочно стабилниот и динамичен развој на земјата. Во постојните материјални рамки е неопходно да се обезбеди примена на економските критериуми за приоритетна ориентација кон релативно тесна селекција на заедничките развојни програми на организациите на здружен труд од суштествено значење за вкупниот општествено-економски развој на Југославија, за чија реализација со овој план и со општествените планови на републиките и општествените планови на автономните покраини се утврдуваат формите и обемот на поддршката со мерките на економската и развојната политика во периодот од 1986 до 1990 година, во пошироката самоуправна интеграција на организациите на здружен труд. Во суштествените критериуми за исправноста на заедничките програми за развој мора да биде вклучено и целосното уважување на економските и пазарните законитости, забрзувањето на технолошкиот прогрес и нивната отвореност спрема условите на светската конкурентност. Врз заедничка основа на максимална селективност и усогласеност на планските цели и правци и со соодветно насочување на расположивите општествени ресурси кон нивна реализација во сите средини, во прв ред, со самоуправно насочување на општествената акумулација со здружување на труд и средства, можно е да се остварат динамичните, структурните и квалитативните промени во општествената репродукција предвидени со овој план.

4. Суштествен услов за успешно остварување на целите и задачите утврдени со овој план е остварувањето на стопанско-системски промени на линијата на Долгорочната програма за економска стабилизација. Нужна е ната-

мошна доградба и доследно остварување на социјалистичкиот самоуправен општествено-економски и политички систем и, во тие рамки, изградба на целосен и ефикасен стопанско-системски инструментариум, како и јакнење на единствените институционални и други услови за стриктно почитување на законитостите и развивање на одговорноста во поглед на работната, финансиската и друга дисциплина во стопанството и општеството, посебно на оние норми со кои во практиката се обезбедува ефикасно функционирање на единствениот југословенски пазар како објективен услов за реално вреднување на факторите и резултатите на производството. Врз таква основа ќе се зајакне мотивационата сила на стопанскиот систем, и на социјалистичкото самоуправување во целост, што ќе придонесе за решителна афирмација на трудот и творештвото, пораст на ефикасноста на стопанисувањето и стабилизирање на економскиот растек и развој.

II. ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ И ЦЕЛИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ

Врз основа на Уставот на СФРЈ и согласно со програмските определби на СКЈ, а тргнувајќи од основните развојни определби на Долгорочната програма за економска стабилизација и од заедничките интереси и цели утврдени со Долгорочниот општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 2000 година, како и од неопходноста за што поуспешно и поефикасно совладување и отстранување на постојните крупни ограничувања и проблеми на општествено-економскиот развој, пред сè во функција на подигање на нивото на самоуправната општествена интеграција односно продуктивната способност на вкупното југословенско стопанство и општество во целост, се утврдуваат следните основни цели на општествено-економскиот развој на Југославија во периодот од 1986 до 1990 година:

1. Натамашен развој на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи, пред сè по пат на овладување на рабнотниците во здружениот труд со целината на односите на општествената репродукција и со развојот на современите производни сили.

Заради остварување на оваа цел и на Долгорочната програма за економска стабилизација ќе се преземат целосни мерки за решително остварување на антиинфлационата политика, а посебно на мерките за побрзо спроведување на финансиската консолидација на стопанството, банките и на сите корисници на општествени средства, што е и претпоставка за доследна афирмација на пазарно-планското стопанисување и јакнење на материјалната положба на здружениот труд. Мора суштествено да се намали инфлацијата, пред сè: со создавање услови за ефикасно функционирање на единствениот југословенски пазар, со обезбедување дејствувањето на економската принуда и пазарните санкции и со доследно уважување на економските законитости (примена на пазарните критериуми за реално вреднување на факторите и резултатите на производството), со спроведување на политиката на нормализација на надворешнофинансиските односи и екстерната ликвидност, со порационална работа, поголема продуктивност на трудот, поголемо производство, поголем извоз, намалување на трошоците, со штедење и отстранување на изворите на дефицитарното финансирање на репродукцијата, со кои ќе се отстрануваат причините за инфлацијата.

Заради надминување на застојот во развојот на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи ќе се создаваат услови за одлучување на работниците за стекнување и распоредување на доходот, личните доходи и средствата за проширена репродукција, што ќе ја зголеми економската мотивираност и одговорноста на работниците за зголемување на доходот и проширувањето на материјалната основа на трудот. Врз таа основа ќе се зголеми учеството на здружениот труд во остварениот доход. Истовремено, неопходно е значително да се зголеми одговорноста на раководните органи и на стручните служби за водењето на работите и примената на економските критериуми на производството и вложувањата. Заради поуспешно остварување на овие задачи ќе се развие единствен информативен систем во земјата, кој ќе придонесе за поуспешно информирање на работните луѓи и граѓаните за сите прашања за поефикасно самоуправно одлучување и управување и за поуспешно одлучување во деле-

гатскиот систем. Ќе се заостри и одговорноста за доследното остварување на самоуправните спогодби, договори и други прописи во работата и работењето на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници и општествено-политички заедници. Врз таа основа ќе се создаваат услови работниците да бидат и економски мотивирани за целосно овладување со развојот на современите производни сили, а посебно со посложените форми на самоуправна организација и интеграција на стопанството, како и за структурните промени во југословенското стопанство утврдени со овој план, за јакнење на извозната ориентација на стопанството како услов и претпоставка за подигање на квалитетот и забрзување на динамиката на вкупниот развој, забрзување на научно-технолошкиот прогрес и постојано зголемување на доходот, на личниот и општествениот стандард со зголемување на обемот на производството и продуктивноста на трудот.

2. Осетно подобрување на ефикасноста на стопанството на Југославија како основа за забрзување на стопанскиот растек и на порастот на животниот стандард на работните луѓе и граѓаните.

Согласно со Долгорочната програма за економска стабилизација, врз основа на јакнењето на улогата на пазарот и иницијативата на здружениот труд, ќе се создаваат услови за зголемување на ефикасноста на стопанисувањето, забрзување на стопанскиот растек и намалување на инфлацијата, пред сè: со зголемување на продуктивноста на трудот и конкурентната способност на стопанството, јакнење на пазарното однесување на организациите на здружен труд и отстранување на причините и последиците од авторитарниот развој во земјата и спрема светскиот пазар, при отстранување на најизразитите структурни диспропорции; со максимално користење на изградените капацитети и забрзано активирање на расположивите работни, развојни и природни потенцијали и резерви; со забрзување на научно-технолошкиот прогрес, согласно со стратегијата на технолошкиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; со остварување на развојната ориентација на производството, посебно на заедничките планови на организациите на здружен труд и заедничките програми за развој на производството и извозот од значење за усогласен стопански развој на земјата и јакнење на единството на југословенскиот пазар. Зголемувањето на ефикасноста на стопанисувањето и забрзувањето на стопанскиот растек ќе се засноваат врз јакнење на здружувањето на труд и средства како основа за забрзано зголемување на самоуправната економска интеграција на единственото југословенско подрачје.

3. Подобрување на положбата на стопанството на Југославија во меѓународните економски односи првенствено со негово оспособување за зголемување на извозот на стоки и услуги и за поефикасно и поурамнотежено вклучување во меѓународната поделба на трудот.

Остварувањето на оваа цел ќе се обезбеди со решителна ориентација кон зголемување и квалитативно структурно унапредување на производството и услугите за извоз, со развивање на современите економски форми на соработка со странство, посебно производствената кооперација, заденичките вложувања и заедничките настани на трети пазари, како и со билансно урамнотежување на вкупната економска размена со странство. Неопходно е да се обезбеди таков растек на извозот на стоки и услуги над растежот на општествениот производ и над растежот на увозот, кој ќе придонесе за стабилно зголемување на уделот на стопанството на Југославија во светскиот извоз, посебно на пазарот со конвертибилен начин на плаќање, а особено со земјите со кои постои дебаланс во размената и во вкупните трансакции. Со таквата ориентација, при соодветно рефинансирање на надворешните долгови, ќе се создаваат услови да се намали степенот на релативната задолженост на земјата и обврските што произлегуваат од тоа да се сведат на 25% од девизните приходи на земјата во 1990 година. Тоа ќе овозможи создавање на услови за поповолен стопански развој и за натамошно приспособување на стопанството кон барањата на светскиот пазар. Во развивањето на поурамнотежени стопански односи со сите подрачја на светот ќе се преземаат мерки и активности за надминување на економските тешкотии во соработката со земјите во развој и за интензивирање на развидните форми на економска соработка, внесувајќи во таа со-

работка што повеќе елементи на новиот меѓународен економски поредок.

4. Поуспешно решавање на продуктивното вработување и на проблемите на невработеноста, посебно на младите школувани кадри.

Порастот на продуктивното вработување, како суштествен фактор на развојот, ќе се остварува со зголемување на ефикасноста на стопанисувањето и на индивидуалната и општествената продуктивност на трудот, како и со соодветна развојна и економска политика на сите нивоа; со подобро користење на производствените капацитети и со организирање работа во повеќе смени; со активирање и развивање на потенцијалите на земјоделството, туризмот, малото стопанство, услужните и други дејности, со создавање услови од страна на општествено-политичките заедници и банките за ослободување на иницијативата за работно самоактивирање и јакнење на иницијативата, одговорноста и самоорганизираноста на граѓаните за решавање на проблемите за вработување на младите школувани кадри; со приспособување на системот на образованието кон потребите на стопанството; со јакнење на одговорноста на работниците за развојот на проширената репродукција и, врз таа основа, со создавање услови за пораст на продуктивната вработеност. Со овие и со други мерки и активности ќе се создаваат услови да се вработат до 1990 година повеќето школувани млади кадри и значително да се намали невработеноста.

5. Остварување на поусогласен регионален развој

Со целосно користење на расположивите ресурси и можности на секое подрачје и со создавање услови за забрзување на процесот на здружување на труд и средства, циркулација, самоуправни концентрација на средствата и специјализација и поделба на трудот на организациите на здружен труд на единственото југословенско подрачје, ќе се овозможат постепени структурни промени во југословенското стопанство, превладување на автархијата во земјата и спрема светот, намалување на разликите во нивото на продуктивноста на трудот, конкурентноста и ефикасноста на стопанисувањето. Организациите на здружен труд ќе создаваат и реализираат соодветни заеднички програми за развој на производството и извозот во технолошки интензивното производство, како и во другите дејности што имаат определени погодности и предности во остварувањето на услови за порамномерен регионален развој на целата земја.

Во рамките на заедничката политика на општествено-економскиот развој на земјата, со мерките на економската и развојната политика ќе се создаваат услови за запирање на релативното заостанување во стопанскиот развој на територијата на СР Србија надвор од териториите на социјалистичките автономни покраини.

6. Побрз развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово заради намалување на разликите во степенот на нивната развиеност во однос на просекот на земјата.

Во рамките на заедничката политика на општествено-економскиот развој на земјата ќе се создаваат услови за побрз развој на производните сили на секоја стопански недоволно развиена република и посебно за најбрз развој на САП Косово, заради намалување на разликите во нивото на развиеноста и во условите за живот и работа на работните луѓе во однос на просечното ниво на развиеноста во цела Југославија.

Остварување на политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово ќе се врши со потпирање врз сопствените сили, со здружување на труд и средства, поттикнување на развојот на производните сили на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово со средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, со дополнителни средства од буџетот на федерацијата и со други договорно утврдени мерки, во согласност со заедничките интереси и реалните можности на стопанството на целата земја.

7. Унапредување и заштита на животната и работната средина.

Поефикасно планирање и остварување на мерките за зачувување и заштита на животната и работната средина мора да се обезбедува со подобро вреднување на преднос-

тите на одделни подрачја заради поусогласен економски и социјален развој и уредување на просторот, со порационално користење на природните и со труд создадени вредности, со санирање на настанатите штетни последици од загадувањето на земјиштето, водата, воздухот и храната, со воведување соодветни критериуми и стандарди за технолошките процеси (погони и постројки), производите и материите во прометот (стоки и услуги), како и со вклучување на трошоците за заштита и зачувување на животната и работната средина во новите вложувања и во трошоците на производството.

8. Натомашно осовременување, јакнење и поопштествување на системот на општонародната одбрана и општествената самозаштита

Остварувањето на оваа цел ќе се обезбеди со натамошно јакнење и оспособување на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, посебно на Југословенската народна армија, за остварување на нивните функции и заради, со натамошно поопштествување на работите на одбраната и безбедноста односно со натамошно оспособување на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките заедници за одбрана и заштита на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

III. ПРОЕКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛНИ РАМКИ НА РАЗВОЈОТ

1. Во периодот од 1986 до 1990 година потребно е да се обезбедат следните материјални рамки и односи во општествената репродукција:

1.1. Вкупното население на Југославија

Во 1990 година во Југославија ќе има околу 23,7 милиони лица, работоспособно население околу 15,4 милиони, а вкупно активно население околу 11 милиони лица. Просечната стапка на активност на населението на Југославија ќе се зголеми од 44% во 1985 година на околу 46% во 1990 година. Промените во економската структура на населението ќе се движат кон побавно намалување на учеството на земјоделското во вкупното население, а посебно учеството на активно земјоделско население во активното население. Ќе се создаваат потребни услови за насочување на развојот на населението, посебно со спроведување на популационата политика во сите средини.

Со планирање на семејството и создавање на другите потребни услови ќе се отстранува нерамнотежата во репродукцијата на населението и ќе се обезбеди усогласен природен прираст.

1.2. Подигање на ефикасноста на стопанисувањето

Неопходно е да се запре опаѓањето на ефикасноста на стопанисувањето и да се остварува зголемена улога на квалитативните фактори на растежот и развојот, така што да се оствари просечна годишна стапка на растеж на продуктивноста на трудот од најмалку 2%, со позитивен придонес за забрзан технолошки прогрес, како и зголемување на стапката на акумулативната способност на стопанството од 5,0% во 1985 година на околу 9,0% во 1990 година, а на репродуктивната способност од 11% на околу 15%. При тоа е нужно суштествено да се подобри ефикасноста на инвестициите во однос на периодот од 1981 до 1985 година, така што истовремениот граничен капитален коефициент во периодот од 1985 до 1990 година да изнесува за вкупното стопанство 3,866, а за општествениот сектор на стопанството 3,965. Со јакнење на процесот на здружување на труд и средства и на самоуправниот економска интеграција во областа на производството и извозот ќе се отстранат бариерите за слободна циркулација на средствата и најголем дел од акумулативната стапка ќе се вложи во модернизација на постоејните и изградба на определен број нови капацитети врз основа на заедничките вложувања што организациите на здружен труд ќе ги внесат во своите и во заедничките планови и програми за развој на производството и извозот, со нагласена интензификација на технолошкиот прогрес, имајќи го предвид критериумот зголемување на обемот на општествените средства.

1.3. Пораст на производството и на општествениот производ

Реалниот општествен производ на вкупното стопанство треба да расте по стапка од околу 4% просечно го-

дишно, и тоа општествениот сектор околу 4%, а индивидуалниот сектор на стопанството околу 4,5%.

- Во индустриското производство треба да се оствари просечен годишен пораст од околу 4,5%. Ќе се изградат нови енергетски капацитети во електростопанството од 3.500 MW. Се предвидува зголемување на производството на електрична енергија од 76 млрд. kWh во 1985 година на околу 98 млрд. kWh во 1990 година, јаглен од 69 милиони на 92 мил. тони, суропа нафта од 4,1 на 4,5 мил. тони и природен гас од 2,5 млрд. Nm³ на 4,5 млрд. Nm³. Во производството на хемиски производи и производството на нафта и гас треба да се оствари пораст од над 7% просечно годишно, во производството на јаглен и во машинската индустрија околу 6%, во производството на челик и обоени метали околу 5,5%, во производството на железна руда и руди на неметали и во производството на сообраќајни средства и бродоградбата околу 5%. Врз тие зголемени материјални основи на енергетиката и сировините, при повиоко технолошко ниво, значително ќе се зголеми обемот на индустриското производство наменето за извоз и за домашниот пазар.

- Во земјоделското производство треба да се оствари просечен годишен растеж од околу 5%, и тоа во општествениот сектор околу 6,8%, а во индивидуалниот сектор околу 4,2%. Се предвидува зголемување на производството во 1990 година на: пченица на над 6 милиони тони, од што откуп најмалку 4 милиони тони, пченка околу 15 милиони тони, маслодајни култури за околу 320.000 тони, масло за јадење, шеќерна репка за околу 8,5 милиони тони, за околу 1.050.000 тони шеќер, месо околу 1,6 милиони тони (говедско 445 илјади тони, свињско 640 илјади тони, овчо 75 илјади тони и живинско 350 илјади тони) и млеко околу 5,600 милиони литри. Производството на жита ќе се зголеми на околу 950 kg по жител. Осетно ќе се зголеми производството на добиточна храна. Значително ќе се зголеми производството на овошје, грозје, зеленчук и други земјоделски производи за домашниот пазар и за извоз.

1.4. Јакнење на извозната ориентација и на положбата на стопанството во меѓународната поделба на трудот.

Во остварувањето на активната извозна политика и на политиката на јакнење на економската размена и нормализација на финансиските односи со странските партнери, потребно е да се остварат значително поголеми резултати од оние што се остварени во претходниот период.

- Извозот на стоки и услуги ќе се зголемува по просечна реална годишна стапка од околу 6%, а со пораст на цените од околу 5% - по номинална стапка од околу 11%.

- Увозот на стоки и услуги ќе се зголемува по просечна реална годишна стапка од околу 5%, а со пораст на цените од околу 5% - по номинална стапка од околу 10%.

- При пораст на странскиот туристички промет од 7% годишно и растеж на регистрираниот девизен прилив од околу 10,5% просечно годишно, ќе се достигне ниво од 2,1 млрд. долари девизен прилив односно вкупна туристичка девизна потрошувачка од 3,2 млрд. долари во 1990 година.

- Во овој период е нужно да се оствари покриеност на стоковниот увоз со стоковен извоз од околу 90%, а заедно со услугите оваа покриеност треба да се оствари со околу 107%.

- Посебно е нужно да се оствари текушт конвертибилен девизен приход од околу 21 млрд. долари во 1990 година спрема 13 млрд. долари во 1985 година, вклучувајќи го нето-приходот од дознаки, што е повеќе за 8 млрд. долари. Во текот на сите години на планскиот период ќе се оствари суфицит во текуштиот платен биланс од околу 1,2 млрд. долари просечно годишно.

- Со зголемување на извозот и на девизниот прилив, како и со нормализација на екстерната ликвидност врз основа на повеќегодишната програма за рефинансирање на дел од обврските до 1990 година, стапката на релативната задолженост на конвертибилното подрачје треба да се намали од околу 48% во 1985 година на околу 25% од девизниот прилив во 1990 година.

- Со планираниот суфицит во текуштиот платен биланс и со подобрување на салдото на кредитно-финансискиот биланс ќе се создадат можности за зголемување на девизните резерви на земјата, со што ќе се обезбеди уредност на текуштите девизни плаќања.

1.5. Материјални рамки на развојот.

Во наредниот период ќе се создадат услови да се обезбедат следните пропорции на развојот:

(1) Во структурата на употребата на општествениот производ вкупно расположивите средства ќе учествуваат во 1990 година со 97%, и тоа: личната потрошувачка со речиси 50%, општата и заедничката потрошувачка (материјалните трошоци) со околу 9%, а вкупните инвестиции со околу 38%, во кои стопанските инвестиции во основни средства 20%, нестопанските инвестиции околу 6% и инвестициите во обртни средства околу 12% (опфатени средства за консолидација околу 10%, резерви и зголемување на залихите). Притоа се смета со суфицит во платниот биланс односно со одлив на средства во странство од околу 3%.

Врз основа на порастот на продуктивноста на трудот и промените на односите во распределбата на доходот ќе се зголеми улогата на личните доходи како мотивационен фактор за работниците и, врз таа основа, ќе се зголеми уделот на личните доходи во вкупната распределба на доходот. Согласно со тоа, ќе се зголеми уделот на чистиот личен доход на вработените во производствените дејности, а со тоа и во вкупната лична потрошувачка, а ќе се намали уделот на другите средства за лична потрошувачка (освен пензиите).

(2) Предвидениот растеж на општествениот производ треба да се оствари со еднаков придонес на растежот на вработеноста и растежот на продуктивноста на трудот по стапка од околу 2% просечно годишно. Реалните лични доходи по вработен ќе се зголемат во рамките на предвидениот растеж на продуктивноста на трудот односно по стапка од околу 2% просечно годишно. Во рамките на предвидениот растеж на расположивите средства за финална потрошувачка, вкупната лична потрошувачка треба да расте по стапка од 3,9%, вкупниот животен стандард по стапка од 3,8%, а општествениот стандард по стапка од 3,2% просечно годишно.

Со ориентација на побавен растеж на животниот и посебно на општествениот стандард во однос на вкупниот стопански развој, ќе се создаваат услови потрошувачката на населението да расте во рамките на вкупно расположивите материјални средства на земјата.

(3) Во формирањето на средствата за репродукција суштествено ќе се зголеми учеството на изворите од општествениот сектор на стопанството од околу 45% во периодот од 1981 до 1985 година на околу 57% во периодот од 1986 до 1990 година. Во тие рамки најмногу ќе се зголеми учеството на средствата за проширување на материјалната основа на трудот - од 16,5% во периодот од 1981 до 1985 година на околу 23% во периодот од 1986 до 1990 година, а потоа на средствата за амортизација - од 19,5% на 26%. Ќе се зголеми и уделот на средствата на индивидуалниот сектор на стопанството од 3,8% на 6,3%, како и на средствата на населението - од околу 26% на околу 28%.

2. Подобрување на животните услови. Со суштествените промени во материјалните услови и со зголемување на ефикасноста на стопанисувањето ќе се создадат услови за запирање на опаѓањето на квалитетот на животниот стандард и за негово подобрување, првенствено со намалување на невработеноста (од околу 15% на околу 12%), зголемување на куповната моќ на домаќинствата, подобрување на структурата на личната потрошувачка, подобрување на станбените услови односно извесно зголемување на општествениот и на вкупниот животен стандард и со преземање мерки за заштита и унапредување на работната и животната средина. Ќе се зголеми материјалната и социјалната сигурност на сите работни луѓе и граѓани.

- Вкупните вложувања во станбена изградба ќе растат по просечна годишна стапка од 3,2%. Со ваквото вложување ќе се изградат околу 650 илјади станови, од што околу 200 илјади во општествениот и 450 илјади во индивидуалниот сектор. Со тоа вкупниот станбен фонд во 1990 година би се зголемил за околу 10%. Просечната големина на станот би изнесувала околу 62 m², односно на едно лице 19 m², а просечниот број на лица на еден стан би се свел на 3,4.

3. Заради остварување на стратегијата и политиката на забрзан технолошки развој, за развој на научноистражувачката работа ќе се издвојуваат околу 2% од општествениот производ на вкупното стопанство, а за заштита и унапредување на работната и животната средина

1% од сите трошоци на репродукцијата и на инвестиционите вложувања.

4. Со остварување на заедничките интереси, цели и задачи на развојот во областа на производството, распределбата, размената и потрошувачката односно со спроведување на квалитативни промени заради зголемување на ефикасноста на стопанисувањето и усогласеност на процесот на вкупната општествена репродукција, вклучувајќи ги и мерките и активностите за финансиска консолидација, антиинфлационите мерки и активности на заедничката економска политика, ќе се создадат услови годишниот растеж на инфлацијата (дефлатор) постојано да се намалува и да се сведе на околу 10% во 1990 година.

IV. ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ОРИЕНТАЦИЈА И СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ

1. Заедничката развојна политика во периодот до 1990 година ќе се заснова врз поголемо активирање на изградените капацитети и подобро и порационално користење на расположивите потенцијали, реално вреднување и подобра комбинација на факторите на производството, поголемо влијание на науката и технолошкиот прогрес врз растежот на производството и ефикасноста на стопанисувањето, уважување на критериумите на светскиот пазар, јакнење на извозот и на положбата на југословенското стопанство во меѓународната поделба на трудот и врз создавањето услови за поголемо продуктивно вработување и растеж на животниот стандард.

Основните правци на заедничката стратегија на развојот на Југославија ќе бидат:

- зголемување на производството и услугите за извоз заради поупешна економска размена и вклучување на стопанството врз поквалитетни основи во меѓународната поделба на трудот;

- јакнење на улогата на науката и забрзување на технолошкиот прогрес заради зголемување на нивниот придонес кон вкупниот материјален и општествен развој;

- рационално производство и потрошувачка на енергија и на определени сировини заради обезбедување материјални услови за растеж на производството и извозот, усогласување на односите меѓу базната и преработувачката индустрија и репродукцијата во целост и задоволување на потребите на населението;

- развој на примарното земјоделско производство заради задоволување на потреби во земјата, обезбедување нужни резерви и зголемување на извозот;

- развој на туризмот, малото стопанство и другите дејности што со релативно ниски вложувања даваат високи ефекти во порастот на доходот и вработеноста;

- модернизација и развој на железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај и интегралниот транспорт, посебно на магистралните и транзитните правци и модернизација и развој на меѓународните и магистралните сообраќајници и на преносните системи за врски заради зголемување на ефикасноста на функционирањето на сообраќајниот и комуникациониот систем во земјата и поголема вклученост во меѓународната поделба на трудот;

- натамошно јакнење на системот на општонационална одбрана и општествена самозаштита заради зголемување на одбранбената способност и безбедноста.

2. Основните критериуми за остварување на структурните промени во југословенското стопанство произлегуваат од потребата за поефикасно остварување на долгорочните цели и задачи на самоуправниот општествено-економски развој на Југославија и ќе бидат во функција на зголемување на ефикасноста на стопанисувањето, а особено унапредување на самоуправната организационаност на производството и на сите општествени дејности, со јакнење на самоуправната економска интеграција врз база на здружување на труд и средства и создавање на стопанско-системски услови за материјална и финансиска консолидација и зголемување на ефикасноста на трудот и работеното.

Во остварувањето на структурните промени, како и во инвестиционата политика, согласно со утврдените правци на развојот, а тргнувајќи и од определбите на Општествениот договор за давање мислења за општествената оправданост на намеруваните инвестиции, ќе се применуваат особено следните основни развојни критериуми:

- обезбедување на продуктивност, економичност и рентабилност според меѓународните економски мерила;
- обезбедување на извозна ориентираност и зголемување на девизната ефикасност;

- примена на технолошките достигања, посебно врз основа на домашната наука и технологија;

- намалување на вонпроизводствените трошоци и на трошоците за енергија и сировини по единица производ при намалување на увозната зависност по овој основ;

- здружување на средства со домашни и со странски партнери (кооперација);

- зголемување на продуктивното вработување;

- помагање на порамномерниот регионален развој и побрзиот развој на производните сили во стопански недоволно развиените републики и во САП Косово;

- обезбедување и рационално користење на просторот и заштита на животната и работната средина.

Републиките и автономите покраини ќе обезбедат реализација на овие критериуми низ содржината на своите општествени планови.

3. Ограничените можности за финансирање на инвестициите од реалната домашна акумулација, како и од странски кредитни извори во периодот од 1986 до 1990 година упатуваат на неопходноста од заедничка ориентација на самоуправните организации и заедници во плановите, врз самоуправна основа, селективно да ги утврдат заедничките програми за развој производство и извоз од посебна важност за вкупниот стопански развој на земјата од становиште на ефикасното отстранување на најкрупните внатрешни и надворешни ограничувања на стопанскиот растеж на Југославија во долгорочниот период.

4. Заедничката стратегија на развојот определена со овој план ќе се оствари со примена на утврдените критериуми на сите планови и заеднички програми за развој на производството и извозот, вклучувајќи ги и заедничките планови и програми за развој што, во условите на дејствување на пазарните законитости, ќе ги донесуваат заинтересираните организации на здружен труд, преземајќи одговорност за нивно остварување. Општествено-политичките заедници ќе создаваат стопанско-системски и други неопходни услови за стопанисување и ќе го поттикнуваат остварувањето на тие планови и програми. Со активностите на здружениот труд и на нивните заедници, на стопанските комори и општествено-политичките заедници треба да се создадат услови за економски рационални проекти и заеднички програми за развој што ќе придонесуваат за забрзување на развојот на организациите на здружен труд како ефикасни стоконни производители.

Во остварувањето на производствената ориентација во овој период тежиштето ќе биде врз реализацијата на заедничките планови и заедничките програми за развој врз основа на здружувањето на труд и средства на целото југословенско подрачје, значајни за складен стопански развој на земјата и непречено одвивање на процесот на општествената репродукција.

Со мерките на развојната и економската политика ќе се поттикнуваат и другите планови и заедничките програми за развој што ги исполнуваат критериумите и условите утврдени со овој план.

Заради реализација на производствената ориентација ќе се разработи и конкретизира нов систем на проширена репродукција во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација.

Во овие активности, заедно со зголемената одговорност на органите на самоуправање, посебна улога и одговорност имаат раководните кадри на чие стручно и друго оспособување треба да му се посвети посебно внимание.

5. Развојот на наменското производство треба да биде во функција на долгорочните потреби на развојот и опремувањето на вооружените сили на СФРЈ и другите потреби на општонационалната одбрана. Во развојот на наменското производство, како дејност од посебно значење, тежиштето е врз изградбата, модернизацијата, реконструкцијата, одржувањето и користењето на капацитетите за развој на наменското производство во функција на долгорочните потреби на развојот и опремувањето на вооружените сили и другите потреби на народната одбрана. Затоа треба да се обезбедат услови за стабилен развој на организациите на здружен труд што се занимаваат со ова

производсто. Нови капацитети во ова производство ќе се градат првенствено водејќи сметка за потребите на народната одбрана и ефикасното користење на расположивите капацитети и средства. При тоа под напред наведените критериуми ќе има предност изградбата на капацитети во СР и САП во кои ова производство доволно не се развива-ше.

Со мерки на развојната и текуштата економска политика ќе се создаваат услови за одржување на репродуктивната и акумулативната способност на капацитетите за наменско производство. Организациите на здружен труд што се занимаваат со наменско производство ќе ги преземаат сите потребни мерки во целост да се остваруваат плановите за развој на ова производство, при едновременно оптимално користење на расположивите потенцијали и рационално користење на деловните средства.

6. Согласно со критериумите на инвестирањето и на развојната политика утврдени со овој план, и во согласност со законот странските средства за финансирање на инвестициите ќе се насочуваат првенствено: за реализација на заедничките програми за развој, што се извозно ориентирани и девизно активни, особено на подрачјето со конвертибилен начин на плаќање; за развој на производството на основни сировини и други производи што придонесуваат за зголемување на доходот и за економски рационална супституција на увозот, а се поврзани, пред сè, со производството што претежно се пласира на странскиот пазар; за соодветни објекти на енергетиката; во објекти на инфраструктурата, и во програми за уредување и освојување на обработливи површини а пред сè за модернизација на магистралниот правец на железницата Јесенице (Сежана - Гевгелија) Димитровград и за изградба на Автопатот на братството и единството, кои овозможуваат успешно вклучување на Југославија во меѓународните економски текови; во програми во стопански недоволно развиените републики и во САП Косово и во заедничките програми што придонесуваат за надминување на релативното заостанување во стопанскиот развој на територијата на СР Србија надвор од територијата на САП.

Средствата на Меѓународната банка за обнова и развој, во договорениот обем, ќе се користат и за модернизација и изградба на објекти на инфраструктурата и како една од формите на поддршка за побрз развој на стопански недоволно развиените република и на САП Косово.

Ќе се обезбеди од кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој определени средства, под исти услови за користење на кредитите, да се насочат за развој на стопанството на територијата на СР Србија надвор од териториите на САП.

V. ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. Поефикасно и поуспешно вклучување во меѓународните стопански текови и размена, пред сè треба да овозможи модернизацијата и реструктурирањето на стопанството и динамичниот растеж на извозот на стоки и услуги, посебно на конвертибилното подрачје, како една од клучните стратешки цели на Долгорочната програма за економска стабилизација и на овој среднорочен план.

Економските односи со странство ќе се развиваат со одлучна извозна ориентација и со промена на положбата на стопанството во меѓународната поделба на трудот, а посебно со забрзување на технолошкиот прогрес и со применување на критериумите на светскиот пазар, со натамошно развивање на современите форми на деловно и производствено поврзување врз основите на долгорочна кооперација, производствено-техничка соработка, проектно-комерцијална готовност и долгорочни купопродажни договори за заедничко производство во земјата и во странство, со заеднички вложувања со странски партнери во освојувањето на нови технологии на производството, со интензивирање на трансферот на технологија и со други видови на унапредување и зголемување на економската размена и соработката.

Со стопанско-системски решенија и со мерки на развојната и економска политика ќе се создадат услови организациите на здружен труд што поуспешно да остваруваат производство на стоки и услуги што можат да ги пласираат на светскиот пазар врз основа на реализацијата на определени компаративни предности и со обезбедување потребен увоз кој, пред сè, ќе биде во функција на произ-

водството наменето за извоз и на задоволувањето на растечката туристичка побарувачка и производите што се од посебно значење за снабдување на населението.

Економската соработка на нашето стопанство ќе се одвива со сите региони на светот. Притоа, тежиштето треба да биде, пред сè на производите од повисоки фази на преработката, засновани во што поголема мера врз домашна сировинска основа, научни и стручни потенцијали и други ресурси.

1.1. Посебно ќе се поттикнува економската соработка со земјите во развој низ покомплексни форми на долгорочна соработка и кооперација заради позначително зголемување на размената и соработката со овие подрачја. Во рамките на оваа соработка, врз база на побрза интеграција во извозно ориентираните производствени и услужни дејности, треба повеќе да се користат слободните индустриски и градежни капацитети во нашата земја за заедничко производство и продажба на светскиот пазар и поефикасно пласирање на сопствените научни и технолошки دستигања.

Во економската соработка со земјите во развој постојано ќе се следат развојните приоритети на овие земји и ќе се воспоставуваат повисоки форми на соработка врз потрајна основа. Во заедничкиот настап на нашите организации на здружен труд со стопанските организации од земјите во развој предност ќе ѝ се даде на изградбата на комплексни објекти и на заедничката соработка врз база на поголемо користење на производните фактори и ресурси во тие земји. Врз таа основа ќе се обезбеди и зголемување и измена на структурата на увозот со поголема застапеност на производите од повисоки фази на обработката, врз база на заедничко производство во тие земји. Притоа, ќе се поддржува и поттикнува и финансиската и банкарската соработка во сите фази на реализација на заедничките проекти и пошироката економска соработка. Во рамките на соработката со земјите во развој, посебно со неврзаните земји, тежиштето ќе биде врз изнаоѓањето на трајни решенија за консолидација на странските долгови кои високо ги оптоваруваат стопанствата на тие земји и нашето стопанство, тргнувајќи од тоа дека економската криза и големите растројства осетно ги погодија нашите односи со тие земји, поради што тие не се одвиваат во согласност со нашите стратешки и политички определби. Напорите треба да бидат насочени кон измени на системот регулирање на кредитните и монетарните текови во рамките на акцијата за воспоставување нов економски поредок во светот.

Во рамките на увозот од тие земји треба, покрај традиционалните производи, да се интензивира и увозот на индустриски стоки, што ќе даде повеќе можности и за извоз на тоа подрачје. Притоа, ориентацијата треба да биде и кон деловна и регионална дисперзија на нешто поголем број земји од тоа подрачје, со изградба на економски реални програми за таква соработка.

1.2. Ќе се продолжи натамошната успешна економска соработка со социјалистичките земји. Во рамките на економската соработка и размената со тие земји, понатаму ќе се јакне производствената кооперација и специјализацијата, заедничките вложувања, финансиската и научно-технолошката соработка, трансферот на технологија и соработката во областа на енергијата, сировините и храната. Врз долгорочна основа, економската соработка и размената со тие земји ќе се унапредуваат и усогласуваат во рамките на петгодишната спогодба и годишните протоколи за размена на стоки и услуги и на соодветни платни спогодби.

1.3. Во рамките на економската соработка и размената со развиените земји на Запад се неопходни организирани и координирани напори за воспоставување порамноправни и поурамнотежени економски односи во смисла на обезбедување поголемо учество на југословенскиот извоз во вкупната меѓусебна трговска размена, користејќи ги и можностите што ги дава општата шема на преференцијалите како инструмент за продлабочување на соработката. Посебно ќе се создаваат услови за побрз растеж на девизните приходи по основ на туристичките, сообраќајните и други услуги во рамките на соработката со тие земји.

Странската акумулација ќе се користи позначително врз основа на заедничките вложувања со странски партнери во земјата и во странство, при преземање заедничка одговорност и ризик, и со трансфер и освојување на технич-

ко-технолошките достигнуања, со потпирање врз домашните потенцијали на научно-технолошкиот развој. Притоа напорите треба да се насочуваат кон што поголемо вградување на домашното знаење и сопствената технологија во производството, а заедничките вложувања треба да се засноваат врз заеднички интереси и да овозможуваат додатни средства за наш забрзан развој.

1.4. Побрзо ќе се унапредува сестраната и долгорочна соработка со соседните земји и притоа ќе се поддржува развивањето на современите форми на таа соработка што се од заеднички интерес, малограничната соработка и развојот на царинските зони.

1.5. Во сите години на планскиот период е нужно да се остварува суфицит на текуштиот платен биланс на земјата. Со остварување динамичен растеж на извозот на стоки и услуги, со пораст на другите девизни приходи во текуштите трансакции, со одржување на увозот на стоки и услуги и на другите расходи на ниво кое динамички ќе се усогласува со вкупните девизни приходи а кое ќе обезбедува потребна снабденост на стопанството за постојано зголемување на производството, особено на производството за извоз, ќе се остварува суфицит на текуштиот платен биланс и така потрајно ќе се осигура екстерна ликвидност во плаќањето со странство, вклучувајќи го и намирувањето на втасаните обврски по основ на надворешниот долг.

Со натамошно одржување на суфицитот, како трајна ориентација во текуштите трансакции со странство врз база на зголемиот девизен прилив, ќе се овозможат поголеми издвојувања за зголемување и одржување на нивото на девизните резерви кое ќе обезбедува стабилни платнобилансни односи, а со тоа и задоволителна надворешна ликвидност на земјата спрема меѓународно прифатените критериуми.

2. Ориентацијата кон зголемување на обемот и потрајно подобрување на стоковната структура на извозот ќе се остварува со зголемување на учеството на производите врз база на поширока поделба на трудот на југословенскиот пазар кои овозможуваат поголеми девизни ефекти, посебно на оние во кои е вграден повисок степен на домашен труд, знаење, техника и технологија, земајќи ги предвид пред сè следните критериуми: (1) производи со кои со извоз се постигнува доход најмалку еднаков на доходот што се остварува на домашниот пазар; (2) технолошки интензивни производи; (3) производи од висок квалитет и асортиман кој ќе ги задоволува сè посложените и потешки услови за пласман на странскиот пазар; (4) работно интензивни производи; (5) производи на финалната потрошувачка; (6) производи со поголема застапеност на домашна сировинска основа; (7) нужно комплементарни производи; (8) производи чија размена е обусловена од посебни форми на тргување (бартер, компензациони работи и сл.); (9) производи што бараат посебна заштита, мерки и одбранбени механизми за успешно соочување и надминување на последиците од протекционистички и други бариери на странскиот пазар; (10) стоки од заедничките програми за производство на домашни и странски производствени организации врз основите на долгорочна производствена кооперација, заеднички вложување во земјата и во странство во рамките на заедничките настапи на трети пазари и други современи форми на производствено-деловно поврзување.

2.1. Во структурата на вкупниот извоз значително учество треба да остварат: индустријата за преработка на метали, машиноградбата, производството на сообраќајни средства, производството на хемиски производи, производството на готови текстилни производи; производството на кожни обувки и галантерија, индустријата за преработка на дрво, посебно производството на мебел, земјоделско-прехранбениот сектор, туризмот и сообраќајот, како и инвестиционите работи во странство.

Извозот на домашни сировини ќе се сведува на помала мера, а ќе се стимулира нивното конкурентно пласирање на странскиот пазар во повисоки фази на преработката. Ќе се создаваат услови за посуштествено намалување на извозот на режана граѓа и ќе се обезбеди значително зголемување на извозот на финални производи од дрво. Извозот на предива и ткаенини сè повеќе ќе се реализира со извоз на готови текстилни производи, извозот на преработки од каучук со извоз на сообраќајни средства, машиноградба и др., а извозот на хемиски производи со пораст на извозот на хемиски преработки и сл.

3. Ќе се создаваат услови за значително побрзо развивање на дејностите на туризмот, сообраќајот, инвестиционите работи и други услужни дејности и нестоковното работење со странство за да се приближи девизниот приход до приhodот што по тие основи го остваруваат земјите со слични услови.

3.1. На подрачјето на туризмот поцелосно и поинтензивно ќе се искористат постојните и новоизградените потенцијали во текот на годината со подобри и поквалитетни услуги и со поголема вонпансионска потрошувачка, приспособени кон барањата на меѓународната туристичка побарувачка што ќе овозможи приходите од странскиот туризам до 1990 година значително да се зголемат. За таа цел тежиштето ќе биде врз поорганизиран и поуспешен настап на туристичкиот пазар, подобра и поефикасна пропаганда, маркетинг и поцелосна и поразновидна снабденост на туристичкото подрачје.

3.1.1. Политиката за развој на туризмот ќе биде, пред сè, во функција на остварувањето што поголем девизен прилив односно странска туристичка потрошувачка, со тежиште на комплексните развојни програми насочувани кон: интензификација на постојната туристичка понуда, науткиот туризам, транзитниот туризам, зимско-планинскиот и бањско-рекреативниот туризам, заеднички вложувања со странски партнери, развој на индивидуалниот сектор во туризмот, развој на понудата на општествениот сектор во стандардни одморишно-престојувалишни и други специфични форми на престојувалишниот туризам итн.

3.1.2. Со мерките на развојната и економската политика ќе се поддржува договарањето и остварувањето на заедничките програми за развој во туризмот насочени кон предвиденото суштествено зголемување на девизниот прилив.

3.1.3. Со мерките на развојната и текуштата политика ќе се создаваат услови за: јакнење на акумулативната и репродуктивната способност на туристичкото стопанство; јакнење на процесот на здружување труд и средства на туристичкото стопанство со други дејности заради остварување на заедничките развојни програми, посебно во странскиот туризам; поорганизиран настап на туристичкиот пазар; јакнење на конкурентноста на туристичкото стопанство на меѓународниот туристички пазар; поефикасно насочување на девизите од туризмот во општествените текови со елиминирање на приватниот клиринг, како и поголемо користење на странскиот туризам како додатен пазар за пласман на производи и услуги. Во согласност со тоа, ќе се извршат измени и дополненија на соодветните прописи.

Заради реализација на заедничките програми за развој во туризмот и зголемување на девизните приходи, со кредитната политика ќе се поттикнуваат вложувањата во туризмот. Ќе се поттикнува и поголемото ангажирање на средства од населението во развојните програми во туризмот, како и изградбата на капацитети врз основа на заеднички вложувања и други форми на кооперација на домашното туристичко стопанство со странство.

4. Со подобра соработка и поефикасно договарање во земјата и создавање други услови ќе се обезбеди и во зголемената меѓународна конкуренција да се прошири обемот и подобри структурата на инвестиционите работи во странство, особено во поглед на изградбата на комплетни инвестициони објекти техничко-технолошки и финансиски заокружени и поголем извоз на домашно знаење, опрема, делови и градежен материјал. Притоа, со кредитната политика потрајно и подолгорочно ќе се обезбедуваат потребни средства за кредитирање на прединвестиционите и инвестиционите работи во странство, сразмерно со учеството на тие работи во остварувањето на вкупниот девизен прилив.

4.1. Ќе се подобрат постојните и ќе се изнаоѓаат нови форми за настапување, како и за заеднички организирано изведување на инвестиционите работи во странство, и поголемо вклучување на градежната оператива од сите подрачја на земјата врз база на заеднички настап и соработка.

4.2. Ќе се изнаоѓа можност за поефикасна наплата на инвестиционите работи во странство, вклучувајќи го и увозот на дефицитарни сировини и репродукционен материјал од тие земји.

5. Ќе се поттикнува и извозот на производи од агро-индустрискиот комплекс за трајно да се отстрани дебалансот и да се оствари позитивно салдо во размената на тие производи во планскиот период.

6. Со мерките на развојната и економската политика ќе се поттикнува модернизацијата и побрзиот развој на капацитетите за давање сообраќајни услуги во меѓународниот превоз (железнички, поморски, речен, воздушен, друмски и ПТТ сообраќај), со што треба значително да се придонесе за зголемување на превозот на стоки во извозот и за зголемување на девизните приходи. Притоа ќе се создаваат услови за побрз развој и унапредување на транзитниот сообраќај.

7. Ќе се поттикнува поголемиот девизен прилив по основ на дознаки од работниците на привремена работа во странство и од нивната продажба за динарски средства со обезбедување поповолни услови за вложување во малото стопанство, земјоделството, купувањето на станови на пазарот и друго производство и во услужните дејности.

8. Увозот на стоки и услуги мора да биде во функција на извозната ориентација на стопанството, а посебно на конвертибилното подрачје и на неговиот технолошки развој, заснован врз општите развојни и економски цели и критериуми и усогласен со платнобилансните можности.

8.1. Со рационално користење на увозот ќе се остваруваат неопходни заштеди, а со побрзо реконструирање и приспособување на стопанството кон сè поострите барања на светскиот пазар ќе се оствари и економски оправдана и рационална супституција на увозот.

8.2. Увозот на потребниот репродукционен материјал за производство наменето за извоз, посебно на конвертибилното подрачје, ќе се обезбедува во рамките на неопходните потребни на стопанството, со ориентација кон поттикнување на развојот на производствената кооперација и заедничките вложувања со странски партнери во земјата и во странство. Увозот на репродукционен материјал ќе биде во функција на производството со кое ќе се обезбедува рационална и економски целесобразна снабденост на домашниот пазар, при економски оправдана супституција, како и покриеност на растечкото туристичко побарување.

8.3. Увозот за енергетски сировини, сурова нафта, јаглен за коксирање и други енергенти, што не се произведуваат или недоволно се произведуваат во земјата а се од заеднички интерес за обезбедување снабденост на југословенскиот пазар, ќе се утврдува со енергетскиот биланс на земјата, во рамките на фактичките потреби и платнобилансните можности, со спроведување на мерките за штедње, рационализација и супституција.

8.4. Увозот на опрема ќе биде во функција на технолошкиот развој на земјата и изградбата на сопствена наука и технологија, со овладување со новите достигнувања во светот и со нивна примена заради оспособување на стопанството да произведува според критериумите на светскиот пазар и да ја јакне својата конкурентна способност, првенствено во функција на поголем извоз, посебно на конвертибилното подрачје. За таа цел првенство ќе се поддржува увозот на најсовремена опрема за заедничките програми за развој на производството, посебно на производството наменето за извоз на стоки и услуги со кои се зголемува девизниот прилив, вклучувајќи го и увозот на опрема за неопходна модернизација и реконструкција и отстранување на тесните грла во производството а што не се произведува во земјата, посебно опрема за крупните енергетски, сировински и други објекти, во склоп на реализацијата на заедничките програми за развој од значење за усогласен општествено-економски развој на земјата и за објектите што ќе се реализираат по основ на здружување на труд и средства.

8.5. Со измени и дополненија на соодветните акти ќе се ослободат односно ќе се намалат царините и вонцаринските давачки на увозот на опрема за неразвиените општини на СР Србија надвор од територијата на САП на начинот како што е тоа регулирано за стопански недоволно развиените републики и за САП Косово. Со измени и дополненија на соодветните акти ќе се ослободи од плаќањето царина и други увозни давачки увозот на опрема што не се произведува во земјата за организациите на здржен труд во општините погодени од земјотресот на Копаник.

8.6. Увозот на стоки за широка потрошувачка, првенствено на индустриски, ќе се врши во рамките на платнобилансните можности на земјата, а заради подобро и целосно снабдување на домашниот пазар, посебно за задоволување на туристичката побарувачка, како и заради позитивно влијание врз квалитетот, асортиманот и цените во производството на тие стоки во земјата.

9. Развојот на надворешнотрговската мрежа треба да биде во функција на постојаниот растез на извозот, посебно на конвертибилното подрачје, како трајна определба. Тоа бара поорганизирана надворешнотрговска мрежа во спрега со производството и нејзино оспособување да организира сервиси, застапништва и консигнациони складови и да ги следи тенденциите и движењата на светскиот пазар. За таа цел акцентот ќе биде и врз поголемото оспособување на кадрите што се занимаваат со надворешнотрговски работи.

10. Во економските односи со странство, покрај зголемувањето на стоковната размена со сите земји во кои за тоа постојат услови и обострани економски интереси, врз долгорочна и стабилна основа ќе се развиваат современите, повисоки форми на економска соработка, посебно во рамките на заедничките вложувања врз потрајни основи на долгорочната производствена кооперација, специјализација, заеднички научноистражувачки потфати и други современи форми на производство, проектирање и финансирање на објектите од заеднички интерес и настап на трети пазари. Притоа, во неопходна мера ќе се користат и специфичните форми на економска размена со странство во рамките на објективните потреби и интереси на земјата и во согласност со законската регулатива, а тежиштето ќе биде врз поврзувањето на одделни форми на оваа соработка, во кои стоковната размена сè повеќе би била во функција на повисоките фази на индустриска кооперација и специјализација и на другите видови на поврзување и вклучување во меѓународните стопански текови и размена, врз долгорочни и стабилни основи.

11. Трансферот на странска технологија, особено во рамките на вложувањата на странски лица во домашни организации на здружен труд ќе се врши во согласност со основите на стратегијата на технолошкиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во функција на побрзото и поуспешното вклучување на југословенското стопанство во меѓународната поделба на трудот преку зголемување на извозот на стоки и услуги.

12. Со оглед на намалените можности за користење на странските средства и неопходноста од намалување на степенот на задолженоста на земјата, задолжувањето во странство ќе биде усогласено со можностите на извоз и отплата на долговите од страна на субјектите на здружувањето и со платнобилансните можности на земјата во целост. Притоа, користењето на странски кредити мора да се движи до нивоата по структура на намената што се утврдени во рамките на проекцијата на платниот биланс на Југославија во периодот од 1986 до 1990 година.

Во иднина во странство можат да се задолжуваат само оние стопански субјекти кои можат да обезбедат отплата на долговите со зголемување на сопствениот извоз и девизниот прилив, или заедно со други организации на здружен труд меѓусебно здружени и поврзани, а за кои овластената банка гарантира отплатување на обврските по странските кредити и кои ги исполнуваат и другите пропишани услови.

Странските средства сè повеќе треба да се користат во рамките на програмите за заедничко вложување на организациите на здружен труд со странски партнери, со преземање на ризиците на заедничките одговорности од текуштите вложувања.

12.1. Консолидацијата на надворешниот долг на Југославија, како и на низа земји во развој, ќе бара изнаоѓање на трајни решенија врз долгорочна основа во рамките на пошироката акција за воспоставување поадекватен систем за регулирање на финансиските текови во светот и нов меѓународен економски поредок.

13. Во планирањето на економските односи со странство тежиштето на активностите мора да се насочи кон заедничка подготовка и реализација на програмите и плановите за извоз и увоз врз основа на поврзување и здружување на труд и средства на единствениот југословенски пазар. Ќе се преземат одлучни мерки за отстранување на

досегашните слабости и подобрување на организацијата на настапот на југословенското стопанство на меѓународниот пазар.

VI. НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА

1. Со заедничката развојна политика ќе се поддржува спроведувањето на стратегијата на технолошкиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во рамките на тоа, посебно, техничката и технолошката модернизација и остварувањето на заедничките програми за развој, пред сè на оние сегменти на технолошката програма во кои Југославија треба да изврши проби во врвот на светските технолошки достигнувања односно на оние што се од клучно значење за неопходните структурни промени и за динамизација на вкупниот стопански растеж на земјата, пред сè на следните програми: (1) освојување на современа електроника (микропроцесори, роботика, автоматизација, користење на сметачи, телекомуникација), вклучувајќи го и воведувањето на современи информациски системи; (2) следење и остварување на технологијата на нуклеарниот горивен циклус и на производството на дел од нуклеарната опрема; (3) развој и примена на генетичкото инженерство и на други биотехнологии; (4) освојување на нови извори на енергија на производството на нов материјал, и нови производи, посебно за извоз; (5) истражувања заради освојување на технологија за повеќекратно облагородување на јагленот за остварување повисоки фази на неговата преработка. Заради поттикнување на овие клучни техничко-технолошки процеси врз интеграционата основа, како и за образование на кадри и научно-информациона подлога за тие цели, ќе се обезбедат поттикнувачки средства.

2. Со мерките на економската и развојната политика ќе се поттикнува најшироката научно-техничка соработка со странство и ќе се осигура неопходен увоз на странско знаење, технологија и лиценци, вклучувајќи го и изостапувањето на рестриктивните развојни клаузули и ограничувањата во користењето на домашни материјали и во нивно пазарно пласирање. Странска технологија ќе се увезува во согласност со стратегијата на технолошкиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со рационализацијата на технолошката производствена основа.

Во рамките на производствената кооперација и заедничките вложувања со странски партнери ќе се оствари соодветен трансфер на современата технологија и натамошно ширење на сопственото знаење, со што ќе се придонесува за поуспешна извозна ориентација на земјата и создавање материјални и други услови за развој на научноистражувачката и развојната работа за побрз сопствен технолошки развој и поуспешен трансфер и користење на странска технологија. Врз таа основа е нужно да се покачи степенот на употреба на расположливите стопански и други развојни ресурси.

3. Тежиштето во развојот на науката и технологијата ќе биде врз забрзаното јакнење на истражувачките капацитети и создавањето економски услови за нивно ангажирање во заедничките програми за развој и во проектите на стопанството и на другите општествени дејности.

4. Со мерките на економската и развојната политика, посебно со политиката за распределба и вреднување на научната и истражувачката работа, на иновациската и другите видови креативна работа, со политиката на инвестирање, како и со кредитната, даночната и царинската политика, ќе се создаваат институционални, кадровски, материјални и други услови за забрзан развој на соодветните научни, образовни и истражувачко-развојни дејности како клучни фактори за остварување на стратегијата и политиката на научно-технолошкиот прогрес. Ќе се создаваат материјални и други услови уделот на вкупните средства за наука во општествениот производ до 1990 година да порасне на околу 2%, а вложувањата во научна и истражувачко-развојна работа што придонесува за технолошки развој да растат по значително поголема просечна годишна стапка од стапката на растеж на општествениот производ. Ќе се создаваат услови кадровската основа на научноистражувачката дејност да се зголеми во стапка од околу 4% просечно годишно и до 1990 година да се зголеми бројот на истражувачите во истражувачко-развојни-

те единици и центри во состав на стопанските и други организации на здружен труд.

5. Со мерките на заедничката развојна и економска политика ќе се поттикнуваат активностите за јакнење на материјалната и кадровската основа на научноистражувачката работа во областа на истражувањето и развојот на вооружувањето и воената опрема при максимално користење и поврзување на научниот потенцијал на земјата во целост.

6. Со оглед на потребата од побрз технолошки развој како и на неопходноста од изградба на масовна техничка култура, ќе се стимулираат иновациските работи и сите видови творештво, пронаоѓаштво, новаторство, рационализаторство и иницијативите и други креативни работи што придонесуваат за пораст на производните сили на општеството и за поуспешно управување, посебно во сложените потфати во производството, науката, технологијата, организацијата и др.

Неопходно е опредметените знаења од различни видови (технолошки проекти и програми за производство, внатрешни и надворешни лиценци и патенти, иновации, разни права на индустриска сопственост) да се третираат како и сите други видови општествена сопственост во процесите на здружување на труд, знаење и средства, сè до соодветните системи за нивна амортизација.

7. Неопходно е повеќе материјално и морално да се вреднуваат работните резултати, знаењето и способноста заради мотивирање на работниците за повисока продуктивност, иницијативност, рационализација, иновација и други видови на иновативна активност. Во сите организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници треба да се утврдат критериуми и мерила за вреднување на творештвото, пред сè од становиште на придонесот на секоја иновација, пронаоѓаштво и техничко унапредување за растеж на вкупниот доход на целиот колектив.

8. Ќе се изработи методологија за идентификација и дефинирање на техничко-технолошките информации за домашните и странските производствени технологии и техники и за оние од кооперација, како и на информациите за производите и ќе се забрза изградбата на единствен систем на научно-технолошки информации, а ќе се пропише и обврска за размена на информации помеѓу организациите на здружен труд во земјата. Ќе се осигура достапност и размена на техничко-технолошките информации (банка на податоци) помеѓу организациите на здружен труд и други корисници.

9. Во рамките на политиката и стратегијата на научниот и технолошкиот развој посебно ќе се поттикнува развојот на природните и технолошките науки, со поддржување на соодветните програми за истражување и со јакнење на научноистражувачките и високообразовните организации. Притоа, предност ќе им се дава на програмите кои придонесуваат за согледување на условите и откривање на можностите за решавање на општествените и други развојни проблеми од значење за вкупниот материјален, културен, самоуправен и општествен развој во целост.

10. Развој на општествениот систем на информирање, како услов за технолошки развој, модернизација и реструктурирање на стопанството, ќе се обезбеди со реализација на неговите единствени основи и со негово натамошно приспособување кон потребите на сите субјекти на системот. За таа цел ќе се модернизира техничката основа на системот, ќе се воведуваат современи форми и технолошки решенија заради навремено и поцелосно обезбедување и размена на статистички, плански, научно-технолошки, финансиски и други податоци и информации, со што ќе се обезбедат услови за зголемување на ефикасноста на одлучувањето и квалитетот на одлуките на органите на управување, работоводните органи, делегатските собранија на самоуправни организации и заедници и следење на реализацијата на одлуките.

11. На ниво на федерацијата ќе се формира соодветен орган кој во рамките на правата и должностите на федерацијата ќе ги поттикнува и координира научно-техничките активности во земјата, ќе обезбеди подобра организираност на науката и со тоа ќе придонесе за ефикасност на научно-технолошкиот развој и соодветна меѓународна соработка.

VII. ЕНЕРГЕТИКА И ОСНОВНИ СУРОВИНИ

1. Развојот на енергетиката ќе се заснова врз економски оправдан развој и рационално користење на домашните енергетски извори, врз развој и економски и рационално користење на неконвенционалните извори на енергија, врз неопходен увоз, зголемување на ефикасноста во производството, транспортот и трансформацијата и врз рационална потрошувачка и штедење на сите видови енергија.

Ќе се преземат мерки и активности за зголемување на ефикасноста на работата на електраните, намалување на загубите во преносот и дистрибуцијата на електрична енергија, намалување на загубите во преработката на нафта, зголемување на коефициентот на искористување на енергетските сировини и намалување на потрошувачката на енергија по единица на општествен производ, за односот на стапката на растеж на потрошувачката на примарна енергија и стапката на растеж на општествениот производ да се приближи до нивото што се остварува во индустриски развиените земји. Врз тие основи коефициентот на еластичност на потрошувачката на енергија по единица на општествен производ треба до 1990 година да се намали на приближно околу 1,0 во однос на близу 1,6 колку што е остварено во изминатиот десетгодишен период.

2. Тежиштето во развојот на енергетиката ќе биде на битно зголемување на производството и облагородување на јагленот, на интензивна изградба на хидроелектрани и термоелектрани со голема единична моќ на економски повољните лежишта на јаглен и на истражување и приведување кон експлоатација на откриените наоѓалишта на нафта и гас, како и на изградба на нуклеарни електрани. Предност ќе ѝ се даде на изградбата на електроенергетски објекти врз база на користење на лигнит во косовскиот басен и во други поголеми јаглени басени и на изградбата на хидроелектрани на сливовите (Дрина, Сава, Драва, Мура), како и на помалите водотеци со повеќенаменско користење на водата. Изградбата на нуклеарни електрани ќе се оствари како интегрален дел на вкупниот развој на енергетиката, со примена на Општествениот договор за единствената постапка за избор на единствен нуклеарен горивен циклус и тип на нуклеарни електрани.

3. Со заеднички план за развој на електростопанството и со заеднички програми за развој во областа на енергетиката кои, во согласност со Законот за основите на системот на општественото планирање и за Општествениот план на Југославија, врз самоуправна основа ги донесуваат заинтересираните организации на здружен труд, ќе се утврди потребниот обем на изградбата на соодветни капацитети и неопходните механизми на самоуправна концентрација на потребните инвестициони средства за овие намени, условите, меѓусебните права и обврски за нивна реализација и користење.

Во рамките на заедничката енергетска политика ќе се создадат услови за воспоставување единствен енергетски систем на земјата во кој, врз самоуправни основи: заеднички ќе се планира производството и потрошувачката на енергија; ќе се формираат единствени критериуми за развој и изградба на енергетски капацитети што можат да дадат сигурни ефекти и ќе се придонесе за намалување на увозната зависност и ќе се разработат заеднички елементи за формирање на цените, врз основа на определбите од Долгорочната програма за економска стабилизација. Овие критериуми ќе ги вклучуваат и трошоците за заштита и ревитализација на животната средина, како и за решавање на инфраструктурните и други проблеми што настапуваат со изградбата на енергетски објекти.

4. За предвидениот развој на индустријата и задоволување на потребите на населението и на другите потрошувачи, ќе се изградат нови енергетски капацитети во електростопанството од околу 3.500 MW, со кои, при поголемо користење на постојните капацитети, ќе се остварува вкупно производство од околу 98 млрд. kWh електрична енергија. Термоелектраните на течни горива ќе се користат во согласност со потребите што произлегуваат од електроенергетскиот биланс за соодветна година. Ќе се обезбеди производство од околу 92 милиони тони јаглен, околу 4,5 милиони тони сурова нафта и околу 4,5 млрд. m³ природен гас.

Со заедничкиот план за развој на електростопанството за периодот од 1986 до 1990 година ќе се утврдат и об-

јектите за континуитет што ќе се градат во тој период, а ќе се завршат по 1990 година.

5. Интензивно и систематски ќе се истражуваат енергетски извори, конвенционални, нови и обновливи, на сите потенцијални наоѓалишта во земјата. Истражувањето на енергетски извори во странство ќе се врши првенствено во земјите во развој.

6. Ќе се интензивира истражувањето во освојувањето на нови технологии за добивање и подобро користење на енергијата, како и во производството на енергетска опрема. Домашната машиноградба директно ќе се вклучува во програмите за поголемо производство на енергетска опрема, што ќе придонесе за побрзо оспособување на оваа гранка на стопанството за поуспешен настап на странскиот пазар.

7. Со развојната политика, како и со политиката на цените вклучувајќи и отстранување на диспаратите на цените со поефикасно спроведување на програмите за штедење, ќе се придонесува за рационално трошење на енергијата, пред сè во индустријата и за намалување на таа потрошувачка по единица производ.

Во 1986, 1987 а најдоцна во текот на 1988 година со рамномерни промени ќе се отстранат диспаратите на цените на електричната енергија, јагленот и земниот гас, врз основа на заедничките елементи за формирање на цените на овие производи утврдени со овој план. Врз основа на разработените заеднички елементи за формирањето на цените на овие производи, во првата половина на 1986 година ќе се согледаат можностите да се отстранат овие диспаритети и порано.

8. Заради реализација на техничкиот и економскиот оптимален обем на изградбата на енергетски капацитети, се предвидува учество на инвестициите во енергетиката во вкупните стопански инвестиции од приближно 15% односно близу 35% од вкупните инвестиции во индустријата.

9. Основни извори на средства за развој на енергетиката ќе бидат: сопствени средства на организациите на здружен труд од областа на енергетиката; здружени средства на потрошувачите на енергија; средства што се обезбедуваат по пат на надомести врз цената на производителите на енергија, од самопридонеси, јавни заеми и со насочување на штедењето на граѓаните; средства од делот на доходот на енергетиката што се резултат од исклучително повољни природни услови или посебни погодности на пазарот или од други посебни погодности во остварувањето на доход и од домашни и странски финансиски и комерцијални кредити.

10. Ќе се создадат услови и во овој период да се осигура дел од средствата за модернизација на постојните и за отворање на нови рудници на јаглен и експлоатациони полиња на нафта и гас, како што тоа е обезбедено во периодот од 1981 до 1985 година, со тоа што ќе се елиминира безбедноста на издвојувањата за овие намени.

11. Ќе се создадат услови за зголемување на производството на основни сировини и примарни производи во металургијата, неметалите, хемиската, текстилната и кожната индустрија и шумарството, заради постабилно снабдување на преработувачките, пред сè на извозно ориентирани капацитети под конкурентни услови, како и ублажување на нескладот во досегашниот развој на базниот и преработувачкиот дел.

Развој на производството на определени основни сировини и примарни производи ќе се обезбеди со интензивно истражување и со активирање на лежиштата на минерални сировини, со рационално и ефикасно инвестирање во реконструкцијата, модернизацијата и изградбата на потребни капацитети, со постигање економски и технолошки оптимум во производството, со рационално користење и намалување на специфичната потрошувачка на енергија и сировини по единица производ и со зголемено користење на секундарните сировини. Развој на определени основни сировини ќе се остварува првенствено врз база на заеднички програми за развој на производството и извозот.

12. Со подобро користење на постојните капацитети и со изградба на нови рудници на метали и неметали со капацитети за облагородување и збогатување на рудите, топилиците во металургијата и капацитетите на неметални сировини и базната хемија и со проширување на површините под индустриски растенија со подигање на засади и со сеча, ќе се зголеми производството на: железна

руда, сурово железо и челик, алуминиум, бакар, олово, цинк, хром и феро-легури, соли (натриум хлорид), суровини за огноотпорен материјал, азбестно влакно, каолин и пиропилит, суровини за вештачки ѓубриња (азотни и фосфорни), суровини за средства за заштита на растенијата, суровини за вештачки материи, суровини за хемиски влакна, фармацевтски суровини, суровини за производство на гума, технички гасови и калциум карбид, текстилни природни влакна (памук, природна свила, кадела, лен, волна), сурови кожи, дрвни суровини за целулозно влакно, дрвни плочи и огрев.

VIII. ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. Во земјоделството, со мерките на развојната и економската политика, ќе се создадат услови за поцелосно и порационално користење на земјиштето и на другите производствени потенцијали и остварување на обем и структура на производството што ќе ги задоволат потребите на потрошувачката во земјата и ќе овозможат соодветни резерви и динамичен растеж на извозот за земјоделски и прехранбени производи. Зголемувањето на извозот е битна задача во развојот на агроиндустрискиот комплекс и претпоставка за негово оспособување за поекономично и повквалитетно производство.

2. Со мерките на заедничката развојна и економска политика ќе се подобрат условите за стопанисување, со кои ќе се обезбеди економска мотивираност на производителите на земјоделски и прехранбени производи, туризмот, трговијата, индустријата на репродуктивен материјал и опрема за здружување средства и труд заради зголемување на вложувањата во развојот на општествено организираното земјоделско производство и за извоз на земјоделски и прехранбени производи.

3. Организациите на здружен труд во земјоделството и агроиндустријата, здружените земјоделци, прометните и туристичките организации, банките и други заинтересирани субјекти, со самоуправно здружување на труд и средства во долгорочни односи, ќе донесуваат и ќе реализираат заеднички програми за развој на земјоделски и прехранбени производи. Со заеднички програми за развој на производството и извозот, ќе се привлекуваат додатни инвестициони средства неопходни за растеж на производството и на извозот на храна.

4. Ќе се поттикнува побрзиот развој на земјоделското производство на: жито, кабеста добиточна храна, месо, млеко, маслодајни култури (сончоглед, соја, маслодајна рапка), шеќерна репка, тутун, како и на производството на зеленчук, овошје, грозје, риба и други земјоделски производи во обем што ги обезбедува потребите на домашниот пазар и зголемен извоз.

5. Организациите на здружен труд во земјоделството ќе обезбедат пораст на производството со порационално користење на расположивите капацитети и фондови, со ширење на обработливите површини и со зголемување на бројот на добиток и на другите капацитети, со натамошно интензивирање на производството со поголема примена на биотехнолошки и други достигнувања на науката и техниката, со зголемување на економичноста на работењето, со растеж на продуктивноста на трудот и со натамошно унапредување на производствената соработка со индивидуалните земјоделски стопанства во рамките на нивните задружни организации и на основните организации на кооперанти.

6. Ќе се поттикнува развојот на општествено-економските односи на село и ќе се осигураат подобри услови за развој на земјоделското задругарство и на други видови здружување, за поцелосно и порационално користење на производствените потенцијали на индивидуалните стопанства, за зголемување на нивното вкупно, а посебно стоковно производство и за посигурен пласман на земјоделските производи. Со ширење на општествено организираното пазарно насочено производство и со развој на општествено-економските односи што ќе се засноваат врз заедничко планирање и обезбедување репродуктивен материјал и средства за текушто производство и вложување, како и со зголемување на бројот на задруги, основни организации на кооперанти и други видови на здружување на земјоделците ќе се поттикнува унапредувањето на вкупното земјоделско производство.

7. Ќе се создаваат услови и ќе се преземаат ефикасни мерки за зачувување и порационално користење на земјоделското земјиште, ќе се врши крупнење и уредување на имотите со здружување, арондација, комасација, хидромелиорација и со други мерки во согласност со специфичностите на одделни подрачја. Со проширување на општествено организираното производство ќе се зголемува интензитетот на обработката и користењето на земјиштето, ќе се врши рекултивација на земјишните површини на подрачјето деградирано со површинска експлоатација на минерални и енергетски суровини. Со мерките на даночната политика и со други активности, републиките и автономните покраини ќе обезбедат услови и ќе донесат прописи за поттикнување на поцелосно обработување на земјиштето. Со договорот на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини за основите на заедничката земјишна политика ќе се осигураат услови и мерки за поефикасна заштита и поинтензивно искористување на земјиштето, ширење на површините во општествено производство, зголемување на земјишниот максимум и др.

8. Ќе се преземат мерки и активности за значително поголемо користење на водата како значаен фактор за постигање на стабилни и високи приноси во земјоделството. Републиките и автономните покраини, заинтересираните организации и заедници, ќе донесат Општествен договор за развојот, изградбата и за поефикасното користење на системот за одводнување и наводнување и за обезбедување на финансиски услови за таа намена. Во рамките на системот Дунав-Тиса-Дунав и на другите системи, ќе се реализира заедничка програма за производство и извоз на храна, што во поголемиот дел ќе се заснова врз извозна ориентација, односно обезбедување на дополнителни финансиски средства од странство, што ќе се враќаат врз основа на зголеменото производство на храна за извоз.

9. Ќе се поттикнува зголемувањето на употребата на вештачки ѓубрива на околу 165 kg активна материја по еден хектар обработлива површина и на други средства за поголем пораст на приносот во растителното и сточарското производство. Ќе се обезбеди наполна примена на квалитетно сортно семе, одгледување на расен приплоден подмладок, селекција во сточарството и користење на научни методи во зголемувањето на производството на сточна храна и рационалната исхрана на добитокот. Ќе се осигураат регреси за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе. До крајот на јануари 1986 година ќе се донесе закон со кој ќе се основа фонд и ќе се обезбедат постојани и стабилни извори на средства за регреси на вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе. Општествено-политичките заедници можат да обезбедат субвенционирање и на други намени за унапредување на развојот на стоковното земјоделско производство.

10. Ќе се преземат посебни мерки на економската политика и ќе се донесат системски решенија заради создавање на услови за функционирање на единствениот југословенски пазар на земјоделски и прехранбени производи. За усогласување на понудата и побарувачката, обезбедување на сигурност во исхраната на населението, стабилност и континуитет на извозот и урамнотеженост на цените на земјоделските и прехранбените производи, ќе се обезбедат неопходните пазарни механизми како што се: системот на резерви, утврдувањето на биланси, кредитирањето, цените и др. Во општествено-политичките заедници, под условите утврдени со закон ќе се формираат единствени стоковни резерви на основни земјоделски и прехранбени производи, и тоа: пченица, пченка, шеќер, масло за јадење и протеинска добиточна храна на ниво најмалку од 10% и на месо најмалку од 5% од годишната комерцијална потрошувачка. За кредитирање на резервите ќе се обезбедат најповолни камати.

11. Ќе се зголеми извозот на земјоделски и прехранбени производи, што ќе придонесе за развојот на агроиндустрискиот комплекс и за подобрување на неговата структура. Физичкиот обем на извозот на земјоделски и прехранбени производи од 1986 до 1990 година би требало да се зголеми најмалку по стапка од околу 5% просечно годишно. Заради подинамично зголемување на извозот на стоки и услуги од областа на агроиндустрискиот комплекс, потребно е, покрај мерките за зголемување на производството и за подобрување на квалитетот, да се обезбе-

дат поттикнувања за извоз на земјоделски и прехранбени производи, со кои ќе се намалат негативните последици на аграрниот протекционизам и на дугите видови прекумерна заштита на светскиот, а посебно на конвертибилниот пазар. Со соодветни мерки ќе се спречува увозот на аграрни производи над билансно договорените количини, а во согласност со стоковниот режим на надворешнотрговската размена. При тоа царинските и други мерки за заштита на домашното производство треба да бидат најмалку на ниво на заштитните цени. Извозот на аграрни производи мора да биде организиран, при што е неопходно да се изградат соодветни механизми што се од значење за размената на земјоделски производи. Општествено-политичките заедници, во рамките на своите права и должности, ќе ги утврдат поттикнувачките мерки за долгорочно договарање на производство на храна однапред и за нејзината испорака за потребите на домашниот пазар, неопходните резерви и извозот.

12. Согласно со Законот за системот на општествена контрола на цените, цените на земјоделските производи ќе се формираат спрема условите на пазарот, како што се формираат цените во другите стопански дејности, со тоа што ќе се воведат специфични облици на организација на пазарот на земјоделски производи. За да се обезбеди долготраен економски интерес на производителите за зголемување на производството, секоја година до 15 септември, на ниво на федерацијата, за наредната година ќе се пропишуваат заштитните цени за следните земјоделски производи: пченицата и ржта, пченката, оризовата арпа, шеќерната репка, сончогледот, сојата, маслената репка, памукот, суровиот тутун, гоените јуниња, месестите свињи, овците (јагнињата), бројлерите, млекото и волната.

13. Инвестициите во земјоделското производство на општествениот сектор и во општествено организираното производство на индивидуалните земјоделски стопанства од 1986 до 1990 година треба да учествуваат во вкупните стопански инвестиции на општествениот сектор најмалку 9% (спрема 6% во периодот од 1981 до 1985 година). За реализација на предвидените инвестиции во земјоделството, поради недоволна сопствена акумулација, потребно е да се осигураат додатни средства што ќе се обезбедуваат со здружување на труд и средства врз база на заеднички програми за развој на производството и извозот, односно заедничко планирање и доходовно поврзување на земјоделските производители и на другите субјекти заинтересирани за развој на земјоделското производство. Со кредитната политика ќе се поттикнува самоуправното здружување на трудот и средствата заради вложувања во развој на земјоделското производство, при што условите на кредитирањето ќе се приспособуваат кон специфичностите на земјоделството, а при определувањето на височината на каматните стапки на земјоделството ќе му се обезбедува најмалку ист третман како и на другите приоритетни дејности.

14. Ќе се преземаат посебни мерки заради активирање на производствените потенцијали на ридско-планинските подрачја и за нивно вклучување во општествено организираното производство заради зголемување на вкупното и стоковното производство и на доходот на производителите. Републиките и автономните покраини ќе донесат договор за развој на агроиндустриското производство во ридско-планинското подрачје, со кој ќе се предвидат посебни поттикнувачки мерки на економската и развојната политика за побрз развој на агроиндустриското производство на тоа подрачје. Со договорот ќе се разработат следните прашања: изборот на производствената ориентација (сточарство-говедарство, овчарство и коњарство, житарици, овошје, зеленчук, лековити растенија, пчеларство, шумски плодови и др.), развој и усогласување на преработувачките капацитети, изградба на инфраструктура и објекти на општествениот стандард, развој на задрugarството, обезбедување на стручни служби и кадри и други можности за вработување и активирање на населението. Ќе се создаваат услови за побрз развој на земјоделството, туризмот и на другите дејности во ридско-планинските подрачја заради посестрано активирање на производствените потенцијали на овие подрачја за поголемо производство, вработување, извоз и задоволување на потребите на потрошувачите, посебно на одделни категории како што се: детските установи, болниците, туристичкото стопанство и др.

15. Ќе се организира побрзо и поцелосно пренесување на современите научни и техночко-технолошките достигнувања и информации во земјоделското производство. За таа цел ќе се организира соодветна стручна служба за унапредување на производството на стопанствата на земјоделците. Ќе се организира континуирано стручно оспособување на земјоделските производители заради примена на резултатите од техничко-технолошкиот прогрес во оваа област.

IX. СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1. Со заедничка развојна политика во сообраќајот и врските ќе се обезбеди отстранување на структурните несогласености, пред сè со побрз развој на железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај, поефикасно вклучување во меѓународниот сообраќаен систем, зголемување на девизниот прилив, посебно од транзитот, унапредување на технологијата и организацијата на работата и рационално користење на општествените средства и енергијата. Со тоа ќе се создадат услови за поголема ефикасност и рационалност на сообраќајниот систем, намалување на транспортните трошоци, поквалитетно намирување на потребите на стопанството и општеството, побрз развој на туризмот и поголема конкурентност на нашите стоки во меѓународната стоковна размена, зголемување на безбедноста на сообраќајот и на вкупната општествена рентабилност на превозот. Ваквиот развој на сообраќајниот систем ќе бобезбеди негово функционирање и во вонредни и одбранбени прилики.

Услов за реализација на утврдените задачи на развојната политика е самоуправната трансформација, посебно во железничкиот и ПТТ сообраќај, унапредување на организираноста и самоуправната поврзаност во самите и помеѓу одделни гранки во рамките на сообраќајниот систем, како и со корисниците на нивните услуги заради побрзо приспособување на услугите кон потребите на корисниците.

2. Приоритет во развојот и модернизацијата на сообраќајниот систем имаат железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај. Меѓународниот воздушен сообраќај ќе се развива во согласност со потребите на туризмот и остварувањето на девизниот прилив. Во изградбата и реконструкцијата на сообраќајната инфраструктура приоритет ќе имаат определени магистрални сообраќајници вклучени во европскиот систем, магистралниот систем на врски и капацитетите на интегралниот транспорт.

3. Една од главните задачи во развојот на сообраќајот е модернизацијата и побрзиот развој на железницата и нејзиното оспособување за позначително зголемување на превозот на стоки и патници и за учество во вкупниот сувоземен транспорт. Приоритетни задачи во развојот на железницата се оспособување на магистралните пруги што претставуваат дел од еворопската мрежа за зголемени брзини и осен притисок, отстранување на тесните грла, пред сè на магистралната пруга Јесенице/Сежана - Гевгелија/Димитровград и нејзино оспособување за брзини над 120 km/h и Лапово-Кралево-Косово Поле-Скопје за брзини над 100 km/h и осен притисок од 22,5 t, изградба на заедничка гранична станица ЈЖ-МAB кај Суботица и на други објекти утврдени со заедничкиот план на организациите на здружен труд здружени во Заедницата на Југословенските железници.

Ќе се води заедничка политика за набавка на шински возила и на друга опрема и ќе се создадат услови за поефикасно одржување на влечните и возните средства и за намалување на нивната имобилизација. Ќе се воведат единствен информационален систем за управување и рационално користење на превозните капацитети. Ќе се преземат мерки за финансиска санација и консолидација на организациите на здружен труд во железничкиот сообраќај и со тоа, при активност на овие организации, ќе се создадат услови за ефикасна и единствена технологија на работата и остварување на заедничкиот план за развој на овој систем.

4. Задачи во развојот на поморскиот сообраќај се изградбата и обновата на флотата со бродови со современа технологија заради зголемување на ефикасноста на превозот, подобрување квалитетот на услугите и за конкурентност во превозот на стоки од нашата надворешнотрговска размена, зголемување на девизниот прилив по основ на извоз на услуги и намалување на користењето на услуги на странските превозувачи. Заради намирување на потре-

бите од бродски капацитети првенствено од домашно производство ќе се врши кредитирање на набавката на бродови на домашниот пазар под услови што нема да бидат понеповолни од условите за продажба на бродови на странски корисници. Ќе се овозможи набавка на бродови од увоз со користење на хипотекарни и други кредити. Ќе се обезбеди подобро и поквалитетно поврзување на островите со копното. Ќе се зголеми безбедноста на пловидбата на поморските пловни патишта.

5. Во развојот на речниот сообраќај акцент ќе се стави на набавката и реконструкцијата на капацитетите за превоз на товари во внатрешниот и меѓународниот сообраќај во согласност со потребите на нашата надоврешнотрговска размена, транзитот и комбинираниот превоз. Ќе се овозможи набавка на речни бродови во домашните бродоградилници под истите услови на кредитирање како во поморскиот сообраќај. Заради порационално користење на капацитетите на речната флота ќе се зголеми степенот на опременоста на пристаништата и ќе се подобри нивната организација на работата. Ќе се обезбеди редовно одржување и регулација на внатрешните пловни патишта, заради зголемување на пловноста и безбедноста на пловидбата.

6. Со подобрување на врските на луѓето и пристапноста со магистралните сообраќајници во заднината и со развој на слободните царински зони ќе се создадат услови за зголемување на транзитот и производството за извоз, при вложувања со странски партнери. Со подобра организација и синхронизација на работата во луѓето и пристапноста ќе се подобри квалитетот на услугите и нивната конкурентност.

7. Во воздушниот сообраќај акцент ќе се стави врз зголемувањето и модернизацијата на флотата за меѓународен сообраќај, заради развој на туризмот и зголемување на девизниот прилив. Побрзиот развој на воздушниот сообраќај треба да ја следи подобрата поврзаност на југословенските авиопревозници заради порационално, поредовно и поквалитетно давање укажување на услуги.

Во развојот на воздушниот сообраќај приоритет ќе му се дава на зголемувањето на капацитетите и на модернизацијата на опремата заради зголемување на безбедноста на воздушната пловидба.

Набавката на авиони од увоз може да се врши и преку хипотекарни и други кредити.

8. Во развојот на магистралната мрежа на патишта приоритет ќе има изградбата на автопатот „Братство-единство“, вклучувајќи го и тунелот „Караванки“. Ќе се донесе заедничка програма за изградба на автопатот „Братство-единство“ со динамика на работите и со начин на обезбедување на средствата од домашни извори и странски кредити. Со развојната политика ќе се поттикнува и отстранувањето на тесните грла на магистралните патишта заради поцелосно ефектуирање на досега вложените средства за одржување на патиштата, како и за изградба на патишта во согласност со Осимските спогодби. Покрај тоа, ќе се изврши подготовка и ќе се донесе заедничка програма со динамика на работите врз реконструкцијата и модернизацијата на Јадранската магистрала.

Јавниот друмски сообраќај ќе се развива за потребите на превозот во меѓународниот сообраќај, за превози на кратки растојанија и за подолги растојанија на подрачјата каде што не постои железница, со побавен развој на сообраќајот за сопствени потреби.

9. Во развојот и модернизацијата на ПТТ сообраќајот, приоритет ќе има завршувањето на изградбата на преносниот кабелски систем „Централ“, изградбата на магистрални и меѓународни преносни системи, изградбата на единствена јавна југословенска мрежа за пренос на податоци, изградбата на мобилна радиотелефонска мрежа на, врски во ридско-планинските, пограничните и туристичките подрачја и поврзување и заедничка изградба на преносни системи на другите иматели со ПТТ системот на врски. Во развојот и модернизацијата на преносните системи ќе се обезбеди примена на современи техничко-технолошки решенија, типизација и стандардизација на опремата и синхронизирање на изградбата на ПТТ капацитетите.

10. Во развојот на интегралниот транспорт акцентот ќе се стави врз изградбата и опремувањето на стокотно-транспортните центри, посебно на магистралните сооб-

раќајни правци и на поголемите сообраќајни центри, побрзо воведување на контејнерски превози и единствени стандарди, за да се обезбеди техничко-технолошкото единство во функционирањето на сообраќајниот систем.

11. Остварувањето на задачите во развојот на сообраќајот и врските, ќе се поттикнува со уедначување на условите за стекнување на доход и со зголемување на акумулативната и репродуктивната способност со постепено отстранување на нескладот во релативните односи на цените, со мерки на монетарно-кредитната политика, со намалување на царините и другите увозни давачки на увозот на опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата и со други мерки, за да се обезбеди складен развој и ефикасно функционирање на сообраќајот и врските, посебно на големите системи. Првенствено ќе се поттикнува набавката на капацитети и опрема од домашно производство.

12. Републиките и автономните покраини и другите општествено-политички заедници, како и корисниците на услуги, односно самоуправните интересни заедници ќе преземат обврска во финансирањето на изградбата и модернизацијата на објектите на инфраструктурата во железничкиот сообраќај.

Републиките и автономните покраини и заинтересираните самоуправни организации и заедници ќе учествуваат во заедничкото финансирање на работите во инфраструктурните објекти што ќе бидат договорени со заеднички план на организациите на здружен труд во Заедницата на југословенските железници на пругата Јесенице/Сежана-Гевгелија/Димитровград и нејзиното оспособување за поголеми брзини и осен притисок, како и за изградба на заедничка гранична станица ЈЖ-МАН кај Суботица.

Критериумите за учество во финансирањето, начинот на финансирањето и поблиските обврски и права на републиките и автономните покраини и на другите субјекти ќе се утврдат со посебен договор.

Со закон на републиката односно на автономната покраина, во согласност со уставот, ќе се утврди задолжително здружување на средствата, доколку за потребите на развојот на железницата, што организациите на здружен труд ќе ги утврдат со заеднички план, не се обезбедат потребните средства со самоуправно здружување.

13. За финансирање на изградбата и модернизацијата на магистралната пруга Јесенице/Сежана-Гевгелија/Димитровград и на автопатот „Братство-единство“ ќе се користат и средства од странските финансиски кредити, посебно на Меѓународната банка за обнова и развој и на Европската инвестициона банка.

14. Изградбата на меѓународни и магистрални преносни системи на врски ќе се финансира од здружените средства на ПТТ организации во рамките на Заедницата на ЈПТТ сообраќај, што ќе се утврдат со посебни самоуправни спогодби.

15. Средства што републиките и автономните покраини ќе ги насочуваат за одржување на патиштата ќе се обезбедат од надоместот за патишта во малопродажната цена на дериватите на нафтата и од диференцираниот надомест при регистрацијата на возилата.

X. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

1. Основни заеднички интереси и цели на развојот на општонародната одбрана и безбедноста на земјата се:

- натамошно јакнење и оспособување на вооружените сили, посебно на Југословенската народна армија како заеднички вооружени сили на работничката класа и на сите народи и народности на Југославија;

- оспособување на самоуправните организации и заедници од стопанството и од општествените дејности за побрзо преминување од мирновременски услови на работа и функционирање во услови на војна, подготвување на мерки, обезбедување на услови и оспособување на организациите во општествено-политичките заедници за успешно функционирање на општественото уредување во војна;

- јакнење на општествениот и економскиот развој кој обезбедува посилна одбранбена способност на земјата;

- поголем степен на поопштествување на работите на општонародната одбрана и општествената самозаштита,

низ натамошен развој на социјалистичките самоуправни општествени односи;

- натамошно негување на слободарските традиции, придобивките на револуцијата и на југословенскиот патриотизам на работничката класа, младината и на сите граѓани и на сите народи и народности на Југославија.

2. Ќе продолжи натамошното усовршување на организацијата и кадровската и техничката модернизација и ќе се зголеми борбената, а посебно огнената можност на воените и на мирновременските единици на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. За таа цел треба да се обезбеди:

- со развојот и модернизацијата на Југословенската народна армија и натаму да се осовременуваат видовите и родовите и борбените системи за противвоздушна, противовоклопна и противдесантна борба;

- да се продолжи техничката модернизација на Југословенската народна армија;

- да се интензивира работата врз развојот, освојувањето и побрзото остварување на наменското производство, засновано првенствено врз истражувачко-развојните и производствените капацитети во земјата, како и врз усовршувањето на технологијата на материјалите за потребите на тоа производство, со што, покрај другото, би се обезбедила уште поголема независност на нашата земја во наменското производство и значително би се придонело за намалување на техничко-технолошката зависност на југословенското стопанство од странство.

3. Територијалната одбрана и натаму ќе се развива врз единствени основи и критериуми, како моќен и масовен дел на единствените вооружени сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и најширок општо-народен облик на организирање и подготвување на општеството за вооружена борба и за други облици на отпор спрема агресорот.

За таа цел:

- првенствено ќе се јакне борбената способност на маневарските единици на територијалната одбрана и во согласност со вкупното јакнење на вооружените сили на земјата ќе се опремува со поадекватно вооружување;

- натаму квалитативно ќе се јакнат просторните единици на територијалната одбрана во согласност со потребите и можностите на организациите на здружен труд, на месните заедници и на општините;

- ќе се продолжи опремувањето на единиците на територијалната одбрана со современи борбени средства, особено со вооружување и муниција за противовоклопна борба, противвоздушна одбрана, диверзантски и противдиверзантски дејства и со средства за огнена поддршка, првенствено од домашно производство.

4. Посебно ќе се преземаат мерки за доградба на системот на заднинското обезбедување на вооружените сили, со акцент врз развојот на нејзината територијална компонента (формирање на заднински бази), со што ќе се создаваат услови за функционирање на единствениот систем на заднинското обезбедување со посебно оспособување за работа на привремено земена територија.

5. Со плановите и програмите за развој и модернизација на капацитетите за наменско производство ќе се обезбеди од домашно производство до 1990 година 80% (по вредност) од средствата за вооружување и воена опрема за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Со посебни мерки на економската политика ќе се создаваат поповолни услови за работење на организациите на здружен труд од наменското производство.

6. Тежиштето во развојот на цивилната заштита ќе биде врз поинтензивното опремување со современи материјално-технички средства на единиците и штабовите и врз нивното оспособување за ефикасна заштита на луѓето и материјалните блага.

Во таа смисла е неопходно да се интензивира вградувањето на мерки за заштита и спасување во просторните и урбанистичките планови, изградбата на засолништа – по правило како двоенаменски објекти, обезбедување на минимум средства за лична и колективна заштита и оспособување за заштита и спасување на луѓе, растенија, животни и други материјални блага од воени разурнувања, од дејство на радиолошко-хемиско-биолошки средства и од елементарни непогоди, како што се: пожари, поплави, земјотреси и др.

7. Системот на набљудување и известување на општествено-политичките заедници и натаму ќе се изградува, опремува и оспособува да може навремено и ефикасно да ги открива сите видови опасности, заради правовремено известување и тревожење.

Во развојот на службата за набљудување и известување посебно внимание ќе му се обрне на техничкото опремување на службата, на обуката на стручните кадри и на меѓусебното поврзување на центрите за известување од општината до федерацијата.

8. Во системот на врски и криптозаштита за потребите на раководењето ќе се продолжи со материјално-техничкото опремување со современи средства, со кадровско оспособување и меѓусебно поврзување на овој систем со функционалните системи на врски.

9. Развојот на стопанството и на општествените дејности ќе се усогласува со потребите на општонародната одбрана и општествената самозаштита. Во таа смисла акцентот на активностите ќе биде особено врз:

- подготвка на производствените и на другите капацитети за работа во воени услови;

- обезбедувањето на потребниот број извршители на работните задачи и работи во услови на војна и нивното стручно оспособување;

- постепено создавање на потребниот обем и структура на резерви од енергетски горива, сировини, репродуктивен материјал, делови и алат, посебно на оние што не се произведуваат или недоволно се произведуваат во земјата, за успешно функционирање во услови на војна;

- диференцираните и селективните мерки на општествено-политичките заедници, со кои ќе се поттикнува изградбата и одржувањето на производствените и услужните капацитети во ридско-планинските и приграничните подрачја, приморскиот појас и на островите;

- посебните мерки и средства за стимулирање на изградбата на мали енергетски капацитети, како и на капацитети во малото стопанство;

- создавањето на постојани стокосни резерви на општествено-политичките заедници и на организациите на здружен труд до потребното ниво;

- развојот на научноистражувачката работа заради поединствено на техничко-технолошките процеси на производство и освојување на производството на нови производи, со максимална ориентација врз користењето на домашните извори и знаење и врз намалувањето на степенот на зависноста од странство.

10. Во буџетот на федерацијата ќе се обезбедат секоја година средства спрема Среднорочниот план за развојот, изградбата и опремувањето на Југословенската народна армија со издвојување на 5,20% средства од остварениот национален доход на Југославија по текуштите цени.

Заради обезбедување на поголема сигурност во поглед на изворите на средствата и стабилноста во реализацијата на плановите и програмите за развој на Југословенската народна армија треба да се забрза донесувањето на прописи за новиот начин на финансирање.

11. Во републиките и автономните покраини ќе се издвојува најмалку 0,40% од националниот доход за финансирање на развојот на општонародната одбрана. Од тие средства нема да се финансира изградбата, опремувањето и одржувањето на засолништа, како и финансирањето на стокосните резерви и на потребниот складишен простор.

12. Со соодвети мерки ќе се поддржуваат активностите на општествените организации што придонесуваат за организирањето и оспособувањето на работните луѓе и граѓаните за вооружена борба и други облици на отпор, извршување на здравствени, социјални и други хуманитарни задачи значајни за општонародната одбрана и општествената самозаштита.

13. Јакнењето на системот на општествената самозаштита ќе се заснова врз патриотската свест и уставната обврска на сите граѓани да го штитат уставниот поредок и да придонесат за ефикасното функционирање на системот на безбедност, што претставува усогласена и координирана дејност на сите општествени фактори. Со такви активности на граѓаните, основните организации на здружен труд, општествено-политичките заедници и на нивните органи, како на основни фактори во организирањето и спроведувањето на мерките и акциите на општествената самозаштита ќе зајакнува општествената моќ на самозаштитата и нејзината уставна улога.

14. Натаму ќе се продолжи со кадровското оспособување и материјално-техничко осовременување на специјализираните органи и служби за заштита на општеството, посебно на органите за внатрешни работи.

15. Во организациите на здружен труд, во другите самоуправни организации и заедници, во општините и другите општествено-политички заедници ќе се продолжи со јакнењето на општествената самозаштита во кадровското оспособување и материјално-техничкото опремување, за да не се заостанува во некои елементи на системот на општествената самозаштита зад реалните потреби на безбедноста на општеството.

16. Одбранено-заштитната компонента ќе се вградува во плановите и заедничките програми за развој на организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, во општествените планови на општествено-политичките заедници и во просторните и урбанистичките планови за изградба на населби заради создавање на материјална основа на општеството и за јакнење на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

XI. МАЛОТО СТОПАНСТВО

1. Малото стопанство побрзо ќе се развива, зашто овозможува со минимални вложувања да се забрза вкупниот стопански развој и да се зголеми вработеноста. Заради тоа, посебно ќе се поттикнуваат вложувањата на средства од граѓаните. Организациите на здружен труд, посебно големите системи, со плановите за развој побрзо ќе го развиваат и вклучуваат малото стопанство во програмите за производство заради неговата рационализација. Со целокупната економска политика, посебно во општините, автономните покраини и републиките ќе се создаваат услови за побрз развој на малото стопанство, особено со отстранување на административните и на другите пречки за основање и работа на организациите од малото стопанство и за остварување на правото на работа, како и со поттикнувачка и поефикасна даночна политика.

2. Основните тежишта во развојот на малото стопанство ќе бидат врз: развојот на помалите производствени капацитети заради специјализација на производството и кооперација и поцелосно и порационално користење на постојните и на нови капацитети и домашни сировини; развој на капацитетите за производство на специјални производи во мали серии по порачка, за производство на резервни делови и разни делови во областа на електрониката и другата индустрија што се увезуваат за потребите на репродукцијата, како и за производство на разни производи за широка потрошувачка; развој на помали преработувачки капацитети за користење на сите видови отпадоци; развој и модернизација на капацитетите за укажување сервисни услуги за одржување и ремонт на опрема и апарати за домаќинството, автомобили, земјоделска механизација и на други технички средства на стопанството и населението.

3. Развојот на малото стопанство ќе се заснова врз поширокото воспоставување и значително побрзиот развој на разни облици општествено организирање, задруги, кооперација на индивидуалниот и општествениот сектор, договорни организации на здружен труд, основни организации на кооперанти и на други облици на здружување на труд и средства во согласност со потребите на организациите на здружен труд и на општествениот и економскиот развој.

4. Заради создавање на услови за значително побрз развој на малото стопанство во републиките и автономните покраини треба и понатаму да се преземаат мерки и активности за усогласување и доградба на прописите за вршење на дејности со личен труд со средства во сопственост на граѓаните, прописите за даночната политика, програмите за насочено образование и други мерки предвидени со Општествениот договор за основите на заедничкото дејствување во спроведувањето на политиката за развој на малото стопанство во СФРЈ и со соодветни договори во републиките и автономните покраини. Посебно е значајно банките со својата кредитна политика и адекватна организација за присобирање и пласман на средствата за малото стопанство, како и штедните задруги, повеќе да се ангажираат за обезбедување на средства за забрзување на развојот на малото стопанство.

5. Општините ќе обезбедуваат поповолни услови за побрз и порамномерен развој на капацитетите на малото стопанство, пред сè, со преземање на мерки и активности во областа на даночната, земјишната, урбанистичко-комуналната и друга политика, со обезбедување на деловен простор, со поедноставување на процедурата за добивање на дозвола за работа и со насочување на средствата за побрз развој за стопански недоволно развиените подрачја, заедниците за вработување, банките и др., во склопот на реализацијата на конкретните општински програми за развој на малото стопанство и на програмите за вработување.

6. Заради создавање на поттикнувачки услови за развој на малото стопанство, органите на федерацијата, во рамките на своите права и надлежности, ќе вршат измени и дополненија на постојните и ќе донесуваат нови прописи во областа на царинската, девизната, надворешно-трговската и кредитната политика и ќе преземаат активности за усогласување на рамките на даночниот систем.

XII. СТАНБЕНО-КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ

Заради динамизирање на вкупната стопанска активност и заради поцелосно задоволување на станбените потреби на работните луѓе и граѓаните, како важен фактор на животниот стандард и социјалната сигурност, ќе се поттикнува побрзиот развој на станбената и комуналната изградба.

1. Во согласност со Општествениот договор за утврдување на заедничките елементи на станбената и комуналната политика, изградбата на станови и реализацијата на други задачи во оваа област ќе се заснова врз програмите за комплексна станбена изградба и реконструкција на станбените населби и комуналните објекти.

2. Во рамките на стопанскиот систем и на развојната политика ќе се создаваат услови работните луѓе и граѓаните да ги решаваат своите станбени потреби, а општествено-политичките заедници и банките со свои мерки да ги создаваат нужните поттикнувачки услови за поефикасна станбена изградба и унапредување на станбените и комуналните услуги.

3. Во финансирањето на станбената изградба се позначајна улога ќе имаат средствата на населението. Општествените средства од дохода и натаму ќе се користат за солидарна станбена изградба, а од чистиот доход се повеќе за поттикнување на поголемо ангажирање на средства и работа од граѓаните.

4. Со мерките на економската политика ќе се поттикнува изградбата на станови за пазорот. Ќе се создаваат услови за порационално користење на станбениот фонд и ќе се овозможи продажба на становите во општествена сопственост на нивните корисници, при реален пазарен надомест, со тоа што средствата од продажбата на тие станови да се насочат кон нова станбена изградба.

5. Ќе се препрспита работењето на самоуправните интересни заедници за домување и ќе се преземаат мерки за рационализација на нивната работа.

6. Републиките, автономните покраини и општините со мерките на економската политика ќе создаваат услови за порационално користење на објектите на комуналната инфраструктура. Височината на станарината и на цените на комуналните услуги постепено ќе се зголемува најмалку до нивото што обезбедува средства за амортизација и одржување на станбените и комуналните објекти, при субвенционирање на трошоците за домување на домаќинствата со понизок доход.

XIII. ВРАБОТЕНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ

1. Поуспешното решавање на продуктивното вработување, како битен фактор на општествено-економскиот развој на земјата во целост, ќе се остварува со соодветна развојна и економска политика насочена кон поголемо и порационално користење на производствените и кадровските потенцијали, расположивите природни ресурси и други услови за развој, како и со солидарност на вработените во однос на невработените. Врз таа основа, организациите на здружен труд, други организации и заедници и општествено-политичките заедници во сите социјалистич-

ки републики и социјалистички автономни покраини ќе донесат програми за вработување. Ќе се преземаат соодветни мерки за зголемено вработување во подрачјата на земјата со изразена невработеност, особено по пат на поттикнување на здружувањето на труд и средства со организациите на здружен труд од развиените подрачја.

Одговорноста на вработените во однос на невработените ќе се афирмира, пред сè, како обврска на вработените со одговорна работа, со подобро стопанисување и со воведување на повеќе смени да создаваат услови за зголемено вработување, како и низ директни форми на издвојување на средства по пат на заеми и самопридонеси за отворање на нови работни места, за преквалификација и др. при претходна стручна подготовка на соодветни проекти со кои ќе се обезбеди продуктивно вработување.

2. Со мерките и активностите на политиката, на вработување на сите нивоа и во сите средини, во периодот од 1986 до 1990 година треба работно да се ангажира што поголем број од вкупно 2,6 милиони граѓани на Југославија што во тој период ќе бараат вработување. Според согледаните можности за вработување по основ на замена на природниот одлив и прирастот на работната ангажираност во функција на планираниот стопански и општествен развој, во овој период ќе може да се обезбеди вработување за околу 1,750 илјади жители. Уделот на школуваните кадри во општествениот сектор ќе се зголеми од 71% во 1985 година на околу 76% во 1990 година. За тоа ќе придонесе и преземањето на мерки заради вработување на околу 400 илјади приправници на сите нивоа на стручност.

3. Основните тежишта на активната политика на продуктивното вработување, која треба да се остварува во сите републики и автономни покраини, ќе бидат врз: (1) оптималното користење на материјалните ресурси на трудот, што подразбира нивно структурно усогласување и продолжување на погонското време за користење на постројките, опремата и на другите средства на трудот; (2) зголемувањето на продуктивноста на живиот труд и, по тој основ, скратувањето на работното време на работниците со просечната 42-часовна седмична работа на 40-часовна работна седмица до 1990 година, постепено и селективно, со обезбедување на продолжување на времето на користењето на средствата на трудот и зголемување на обемот на производството по работник при поголем или ист доход, акумулација и личен доход по работник; (3) зголемувањето на обемот и диверзификацијата на производството, со збогатување на асортиманот и квалитетот во сите стопански дејности; (4) развивањето на комплексна работно интензивни дејности врз основа на воведување нови современи технологии; (5) побрзиот развој на помалите индустриски погони со висококвалитетно специјализирано производство со средства во општествена и индивидуална сопственост; (6) засиленото стимулирање на самовработувањето и вработувањето врз основа на ангажирање средства во лична сопственост на граѓаните, пред сè во малото стопанство и во услужните дејности; (7) јакнењето на општиот степен на индустријализација на земјата и на општествениот сектор, со истовремен забрзан развој на производствените, услужните и другите дејности, ангажирање на средства во индивидуална сопственост на граѓаните; (8) поинтензивното вработување на млади школувани кадри во агроиндустрискиот комплекс; (9) создавањето услови за поголема територијална подвижност на работно способното население на целиот југословенски простор.

4. Согласно со политиката на продуктивно вработување, ќе се води политика за подобро наградување на производствениот и творечкиот труд и ќе се создадат услови за ефикасна преквалификација за продуктивни занимања што се дефицитарни. Можности за вработување постојат во проширувањето на стопанската активност во сите гранки и дејности, во поинтензивниот развој на земјоделското производство и во побрзото основање на производствени и услужни капацитети во малото стопанство, посебно во областа на личниот труд со средства во сопственост на граѓаните. Во овој период треба да се оствари суштински пресврт во работната ангажираност на населението со усогласување на структурата на директно производствениот и непродоводствениот труд, така што значително, во апсолутна и релативна смисла, да се поттикнува производствениот и креативниот труд, да се отстранат непотребното администрирање и да се укинат работните места што

не придонесуваат кон општиот растеж на општествената продуктивност на трудот.

Во областа на земјоделството неопходно е организирано и постојано ангажирање за поефикасен развој на сите форми на поврзување и здружување на индивидуалниот и општествениот сектор, за подобрување на условите за живот и работа и за создавање услови за задржување на младите стручни кадри во земјоделството и на село.

5. Заради зголемување на вработеноста, приредството и доходот, зачувување на здравјето и зголемување на работните способности на работниците, ќе се воведат повеќесменска работа, а ќе се скратува работното време на работниците, првенствено на оние што работат под отежнати услови во производствените дејности. За таа цел, во сите средини ќе се создаваат потребни услови и ќе се воспоставува усогласен систем на мерки и активности, вклучувајќи ги и соодветните измени во работното законодавство на републиките и автономните покраини.

6. Заради зголемување на продуктивноста на трудот, економијата на средствата и другите квалитативни фактори на стопанисувањето, ќе се поддржува, пред сè, развојот и примената на техничкиот прогрес, активирањето на оние фактори на развојот кои не бараат или минимално бараат нови вложувања, како што се подобро користење на производствените капацитети, работното време и знаењето на работниците, воведување на повеќе смени, продолжување на погонското време, посковремена организација на работата и стимулација за повисока продуктивност на трудот. Исто така, треба да се покренат оние потенцијали чие активирање го комплетира и забрзува развојот на вкупното стопанство, а не бара значително учество на увозната компонента.

7. Со поголема и порационална употреба на создадените материјални и кадровски потенцијали, природни ресурси и други погодности, при нивното постојано зголемување, ќе се создаваат услови општествениот производ на општественото стопанство да расте во периодот од 1986 до 1990 година по просечна стапка од околу 4%, продуктивноста на трудот од околу 2% и вработеноста исто така од околу 2%, а се смета и со пораст на ефикасноста на употребата на основните средства за околу 0,5% просечно годишно.

8. За побрзиот растеж на продуктивноста на трудот ќе се преземаат првенствено мерки од економска природа и ќе се развиваат економски стимуланти за поддржување на оние заеднички програми на организациите на здружен труд со кои се обезбедува зголемено приредство, извоз и доход, првенствено со здружување на труд и средства, со зголемување на степенот на користењето на капацитетите, со намалување на трошоците по единица производ и со поголем девизен ефект во извозот.

Критериумите за порастот на продуктивноста на трудот и за ефикасноста на употребата на средствата ќе претставуваат клучна основа за утврдување на инвестиционата и производствената политика, посебно на заедничките развојни програми, како и на политиката за распределба на личните доходи.

9. Во функција на порастот на продуктивноста на трудот во сите средини треба да бидат и активностите и мерките за оживување и на следните определби:

9.1. Општите услови за стопанисување мораат да бидат максимално засновани врз економските законитости и пазарните критериуми, со што би се отстраниле деформациите во односите на цените и во системот на стекнување и распределба на доходот. Стопанството мора да биде изложено на постојани влијанија на светскиот пазар и на светските критериуми за стопанисување.

9.2. Со распределба на доходот треба да се обезбеди зголемено учество на стопанството во доходот, заштита на интегритетот на општествените средства и нивното проширено репродуцирање. Во организациите на здружен труд ќе се обезбеди остварување на законита меѓузависност на бруто личните доходи по работник и на акумулацијата според ангажираните средства, со што ќе се објективизира распределбата на чистот доход на лични доходи и акумулација по основ на живиот и минатиот труд.

9.3. Неопходно е селективно и дефинирано да се стимулираат основните организации на здружен труд за воведување на повеќесменска работа и зголемување на степенот на користењето на расположливите ресурси со

примена на даночни, кредитни и други олесненија, зависно од бројот на смените.

9.4. Личните доходи мораат да бидат во функција на придонесот на работниците кон растежот на доходот - со текуштиот труд, со рационалната употреба на средствата и предметите на трудот и со придонесот кон управувачката функција.

9.9. Ќе се развива поширока поделба на трудот и поврзување на организациите на здружен труд во повисоки форми на самоуправни организираност со здружување на труд и средства врз база на заеднички интерес и меѓузависност, со што ќе се отстрануваат фазните несклади во техничките капацитети и ќе се создаваат услови за повисок степен на нивното користење, што ќе обуслови пораст на производството и на доходот.

9.6. Инвестициите мораат да бидат во директна функција на остварувањето на целите и задачите на политиката на развојот, а изборот на инвестициите ќе се врши со примена на општествено-економските критериуми за рационалност на вложувањата, при поголема ефикасност и побрзо активирање на инвестициите.

9.7. За порастот на продуктивноста на трудот и економичноста на работењето ќе се придонесе и со промени во структурата на вкупниот фонд на трудот, со намалување на управната и режиска работа и со усогласување на структурата на фондот на трудот со потребите на стопанството и општеството. За таа цел треба повеќе да се вреднува производствениот труд.

9.8. Постојано ќе се усовршува организацијата на работата и работењето во организациите на здружен труд од стопанството и општествените дејности со воведување нови системи и методи на работа со кои се остварува поголемо и поквалитетно производство и се унапредува хуманизацијата на работата.

9.9. Заради унапредување на условите на работата како предуслов за постигнување на висока продуктивност, неопходно е во сите работни средини да се обезбеди оптимална заштита при работата и да се скратува работното време на работниците кои работат под посебно отежнати и по здравјето на работниците штетни услови.

XIV. РАЗВОЈ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. Развојот на општествените дејности, како интегрален дел општествената репродукција, ќе се остварува во рамките на материјалните можности. Потенцијалните извори на понатамошниот развој на општествените дејности се наоѓаат, пред сè, во квалитативните промени и во нивната рационална организација. Притоа, одговорноста на републиките и автономните покраини треба да дојде до полн израз во поглед на договарањето, усогласувањето и доследното остварување на она што е заедничко за целата земја. Заради подобрување на поефикасното и порационалното користење на кадрите, ефикасноста, рационалноста и квалитетот на услугите во задоволување на растечките потреби на здружениот труд и населението, ќе се преиспитаат програмите на работа и функционирање на организацијата и мрежата на организациите на здружен труд, на самоуправните интересни заедници од општествените дејности и на другите вонстопански организации и, врз тие основи, ќе се извршат квалитативни промени во организацијата на тие институции.

2. Со мерките на заедничката економска политика и со договарањето меѓу републиките и автономните покраини, ќе се создаваат услови за реализација на долгорочните приоритети на развојот, заради осигурување единствено функционирање во рамките на одделните општествени дејности, посебно при увозот на опрема за потребите на здравството, науката и образованието, како и поповолни услови за издавање, пласман, извоз и увоз на книги, особено на дела од посебен општествен интерес.

3. Во рамките на правата и должностите на републиките и автономните покраини, со договарање и усогласување на развојот, ќе се создаваат услови за подобрување на материјалната положба на општествените дејности, пред сè, со развивање на слободна размена на трудот и со јакнење на непосредните односи на слободната размена на трудот.

4. Во областа на образованието, согласно со Општествениот договор за заедничките основи на системот на воспитување и образование, ќе се обезбеди подоследно ос-

тварување на преобразбата на целокупниот систем на воспитување и образование во согласност со потребите на развојот на стопанството и општеството, при што првентивно ќе се создаваат услови за стекнување на такви знајмања кои овозможуваат побрзо вработување и работно ангажирање. Во вишото и високото образование ќе продолжи започнатата рационализација на мрежата и капацитетите, со зголемување на ефикасноста и завршувањето на школувањето во рок. Ќе се приспособат студентите покрај работа во согласност со потребите на организациите на здружен труд, развојот и пренасочувањето на производството. Ќе се создаваат услови за рамноправно третирање на образованието покрај работа и од работа со редовното образование. Во системот на перманентното образование, ќе јакне постдипломското усовршување и специјализација. Ќе се зголемува бројот на студентите во областа на природните и техничките науки. Ќе се преземаат мерки за модернизација на системот и процесот на образованието со воведување нова технологија и зголемување на ефикасноста, економичноста и рационалноста.

5. Во областа на културата, со понатамошна хуманизација на општествените односи низ социјалистичкото самоупраување треба да се обезбедува оптимален и непречен развој и проникнување на сите национални култури во СФРЈ.

Заради остварување на целите и задачите на политиката во областа на културата, неопходно е да се создаваат такви општествени услови кои ќе го поттикнуваат творештвото и развојот на културата.

Со мерките на економската политика и со други мерки ќе се обезбедат неопходни услови за реализација на клучните задачи во областа на културата.

6. Во областа на здравствената заштита приоритет ќе има: намалувањето на смртноста на доенчињата на ниво под 20 на 1.000 живородени деца; искоренувањето или сведувањето на најмало ниво на зачестеноста на заразните и паразитарните болести; запирањето на растежот на зачестеноста на болестите на срцето и крвните садови, малигнии и други масовни незаразни заболувања; намалувањето на работната неспособност и инвалидноста.

Ќе се остварува преориентација кон примарната здравствена заштита и нејзината целосна достапност на работните луѓе и граѓаните. Ќе се подобрува квалитетот и ефикасноста на лекувањето со осовременување на условите за работа во постојните капацитети на стационарните и други специјализирани работни организации.

7. Особено внимание ќе ѝ се посветува на организираната и општествена грижа за заштита на децата, посебно на грижата за децата без родителско старателство, за децата спречени во физичкиот и психичкиот развој и помошта на семејствата со повеќе деца. Во областа на социјалната заштита на возрасните, тежиштето треба да биде врз унапредувањето на животните услови на остарените лица, јакнењето на превенцијата во отстранувањето на причините на инвалидитетот и унапредувањето на рехабилитацијата на инвалидите и хендикепираните лица.

8. Во развојот на физичката култура особено внимание ќе им се посвети на физичкото воспитување и образование на младината и на спортската рекреација на возрасните. Нејзиниот развој неопходно е да се усогласи со општиот општествен развој, со потребата од јакнење на здравјето, како и на работната и одбранбената способност на населението.

9. Ќе се создаваат услови за унапредување на техничката култура како значаен фактор за зголемување на ефикасноста на користењето на средствата на трудот и продуктивноста, за подготовка за општонародна одбрана и за покултурен живот во семејството и во поширокиот општествен амбиент. Основната насока на развојот во таа област ќе биде техничкото образование на децата и младината. На развојот на техничката култура во работните организации и на техничкото образование на работниците ќе им биде посветено поголемо внимание, како и на масовната техничка култура на граѓаните во градските и индустриските центри. Истовремено, поинтензивно ќе се развива техничката култура во земјодејството и на село.

XV. ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ

1. Посебно внимание ќе му се посвети на развојот на системот за јавно информирање.

2. Ќе се обезбедат услови за понатамошен поинтензивен развој на системот за јавно информирање со воведување посовремена техника во „Борба“ Радио-Југославија, Танјуг и др. и со понатамошен развој и примена на современи форми и техничко-технолошки решенија (изградба на јавна мрежа за пренос на податоци, систем на телекси, видеотекст, факсимил - текст и други системи и програми), заради побрзо, поефикасно и порационално информирање на сите субјекти во нашиот општествено-политички систем и размена на информации со светот, а особено со неврзаните земји и со земјите во развој, во согласност со определбите од Долгорочната програма за економска стабилизација.

2.1. Заради подобрување на достапноста на печатот на работните луѓе и граѓаните, ќе се создават поповолни материјални услови за работа и положба на информативно-политичките јавни гласила и новински организации, вклучувајќи го и обезбедувањето на услови за стабилно снабдување со ротохартгија од постојните капацитети.

2.2. Ќе се унапредуваат програмите, видовите и формите за информирање на јавноста преку радиото и телевизијата. Основниот правец на развојот ќе биде во здружувањето и во заедничкото вршење и распределба на одделните функции, и тоа: со остварување единствени основи на програмската политика и на заедничките програми, не само за емитување туку и за производство на програми; со остварување на заеднички програмски потфати; со обединување на увозот на странска програма; со заеднички настап спрема странство и со остварување на заедничката развојна политика. Во тој период ќе се подготви и изработи проект за воведување на сателитска радиодифузија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

3. Во рамките на општествениот систем за информирање ќе се унапредува и развива информациониот систем на федерацијата како негов интегрален дел, со реализација на усогласени програми за развој на службите на општествениот систем за информирање и програми за развој на информациониот систем на федерацијата. Ќе се изврши усогласување на институционалните основи на службите на општествениот систем за информирање со барањата и во роковите утврдени со Законот за основите на општествениот систем на информирање и за информациониот систем на федерацијата и ќе се приспособи информациониот систем на федерацијата кон потребите на одделните субјекти на системите (Собранието на СФРЈ, СИС, општествено-политичките органи и организации на ниво на федерацијата и др.) и негово поцелосно поврзување со информациониите системи на републиките и авономните покраини. Ќе се врши понатамошно поопштествување на информациониот систем на федерацијата со развој на постојните и со воведување нови форми на општественото управување и контрола.

XVI. ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА И РАБОТНАТА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО УРЕДУВАЊЕ

1. Со мерките на развојната и економската политика и со прописите ќе се обезбеди рационално користење на природните ресурси, посебно на енергетските и минералните сировини, а загадувањето на водите, земјиштето, воздухот и храната постепено ќе се сведува во еколошки прифатливи рамки. За таа цел ќе се обезбедат издвојувања на определени средства.

2. Во овој период, тежиштето на активностите и мерките во областа на заштитата и унапредувањето на животната и работната средина треба да биде врз воспоставување и стриктно почитување на законитоста и одговорноста за зачувување и подобрување на квалитетот на животната и работната средина спрема единствените критериуми и норми за целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Потребно е да се заострат и издначат мерките и прописите за заштита, како и контролата на нивното спроведување. Заради заштита на целината на просторот на Југославија, неопходно е со измени во сојузното законодавство да се зајакне надлежноста на соодветните органи и да се обезбеди ефикасна инспекциска контрола за сите форми на загадување. На ниво на федерацијата, републиките и автономните покраини и општините треба да се воведат катастрофи на загадувачите, евиденција на трошоците од штетите настанати со загадување на

средината и мерки за заштита и санација. При одлучувањето за инвестиционите вложувања, ќе се тргнува од критериумите утврдени со овој план, кои вклучуваат и обезбедување на рационално користење на просторот и заштита на животната и работната средина. Притоа, ќе се изнаоѓаат современи технолошки решенија, како и мерки со кои ќе се спречува штетното влијание врз земјиштето, водата, воздухот, храната и здравјето на луѓето.

3. Ќе се поттикнува воведувањето на чиста, рециклажна, флексибилна и заштитна технологија заради зачувување, заштита и унапредување на квалитетот на работната и животната средина. Ќе се воведат систем на постојана контрола и одржување на допуштено ниво на испрпеноста на природните ресурси и задушеноста на просторот, со систем за спречување на биолошка, радијациона, хемиска и механичка загаденост на почвата, водата и воздухот и деградација на животната и работната средина. Ќе се организира собирање на секундарни сировини и ќе се овозможи тие позначително, со разни технолошки постапки, одново да се користат во производството.

4. Ќе се утврдат единствени стандарди за производство и одржување на здрава храна и хранива, како и за други производи, и ќе се обезбеди нивна ефикасна контрола.

5. Треба да се заостри контролата на производството, складирањето, преносот и користењето на хемиски, а посебно на штетни и опасни материи, како и мерки за безопасно депонирање на хемиски и други отпадоци воопшто. Исто така ќе се унифицира и ќе се подобри контролата на прометот со тие материи и нивното користење во земјоделството.

6. Ќе се обезбедат мерки на развојната и економската политика во областа на водостопанството заради оптимално господарее со водите, на планот на заштита од штетно дејствување на водите заштита и користење на водите. Користењето на водите како ресурси, а посебно за потребите на водостопанството, заштитата на површинските и подземните води, како и на пошироките подрачја на извориштата на водите, уредувањето на водотеците и друго, ќе биде во овој период во средиштето на мерките и активностите на ниво на федерацијата, републиките и автономните покраини, општините и здружениот труд. Во тие рамки, посебно внимание ќе им се посвети на мерките за постепено елиминирање на испуштањето на отпадни комунални и индустриски води во реципиенти, без претходно пречистување. За да се запази квалитетот на водите на Јадранското Море, ќе се преземат обемни мерки за заштита на крајбрежјето и ќе се засили контролата на загадувањето на морето од бродови. Особено ќе му се посвети внимание на јакнењето на системот за одбрана од поплави и на зголемувањето на наводнуваните површини.

7. Посебно внимание ќе им се посвети на последните од сè поголемото користење на домашните енергетски ресурси, посебно на лигнитот, со оглед на зголемената загазованост предизвикана со отворени копови, жаловина, пепел, димни гасови, сулфур и испуштена топлина, па затоа е неопходно вградување на уреди за спречување и отстранување на штетните дејства. Во согласност со преземениите обврски од Конвенцијата за прекугранично загадување на воздухот, ќе се преземат мерки за намалување на нивото на загаденоста на воздухот со сулфур и ќе се донесат мерки за ефикасна заштита на шумите. Освен мерките за заштита на воздухот во термоелектраните и топланите, за гасификација, ликвификација, брикетирање и отсулфуривање на јаглени и соодветните мерки во металургијата, ќе се преземаат и покомплексни мерки за топлификација и гасификација на градовите, како и за користење на сончевата енергија и биомасата и за намалување на емисијата на штетни гасови од моторните возила и котли за чија работа се користат нафтени деривати.

8. Со оглед на очекуваната поголема примена на нуклеарната енергија во иднина, како и поради побрзиот технолошки развој, треба навремено да се решаваат проблемите за заштита од јонизирачко зрачење и за безопасно депонирање на радиоактивните отпадни материјали и исполуженото нуклеарно гориво, за кое ќе се применуваат современи техники на депонирање, согласно со соодветните прописи. Исто така треба да и се посвети соодветно внимание на заштитата од нејонизирачки зрачења, како и од бучава, вибрации и друго. Во рамките на политиката за општествено-економскиот развој, посебно ќе се преземаат

мерки и активности за заштита на природното и градителското наследство, на историските и културните вредности, како и мерки за реституција на просторите деградирани со експлоатација на енергетски и минерални сировини.

9. Заради заштита на целината на просторот во Југославија и осигурување на координирано санирање и унапредување на состојбата и условите на животната и работната средина, до крајот на 1986 година ќе се донесат сите прописи што недостигаат во таа област и ќе се склучи општествен договор за елементите на заедничката политика и за критериумите за заштита на животната средина и за уредување на просторот. Начинот на уредувањето, користењето и заштитата на водите на речните сливови и постојката за отстранување на причините и за санирање на состојбата во подрачјата на засилено и прекумерно загадување на воздухот, како и на сите други видови загрозување на животната средина, ќе се утврдат со посебни договори на републиките и автономните покраини, како и со договори на општините на кои се однесуваат конкретните проблеми за заштита на одделни сливови и водотечи.

10. Организациите на здружен труд, општествено-политичките заедници и други субјекти на планирањето ќе обезбедат материјални, кадровски и други услови за спроведување на преземените меѓународни обврски на нашата земја во примената на мерките за заштита на Јадранот, како дел на Средоземното море, за уредување, користење и заштита на водите на Дунав, за спречување на прекугранично загадување на воздухот и др.

11. Со договор на републиките и автономните покраини ќе се утврдат заедничките основи на просторното планирање и уредување во Југославија, со кои ќе се утврдат заедничките елементи на долгорочната основа на просторната организација, посебно оние што се однесуваат на обезбедување единствен третман на југословенските и меѓународните просторни системи (сообраќајни, енергетски, водени и др.), врзани за процесите на урбанизацијата, како и за воспоставување на определени заеднички критериуми, норми и стандарди на уредување и планирање на стопанските и општествените функции во просторот.

12. Ќе се пристапи кон изработка на нови и, по потреба, новелирање на постојните просторни и урбанистички планови на сите нивоа во рамките на републиките и автономните покраини, заради планирање на развојот на населбите во согласност со зголемените потреби за унапредување на уредувањето на просторот, полицентричен развој на населбите и усогласен распоред на стопанските и други општествени функции во просторот, вклучувајќи ја и рационализацијата на мрежата на инфраструктурата и заштитата на земјиштето од ненаменско користење.

XVII. РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ И РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА САП КОСОВО

1. Цели и задачи на регионалниот развој

1.1 Ќе се води активна политика на регионален развој и ќе се обезбедат услови за поцелосно и порационално користење на работните, изградените и природните потенцијали и на квалитативните фактори на економскиот и социјалниот развој, и, врз тие основи, ќе се создаваат услови за порамномерен регионален развој. Политиката на регионалниот развој, како составен дел на политиката на вкупниот развој на Југославија, треба да овозможи поголема специјализација и натамошна поделба на трудот меѓу организациите на здружен труд во земјата и економски порационално вклучување во меѓународната поделба на трудот, што ќе придонесе кон поцелосно активирање и користење на расположливите ресурси и, на тој начин, ќе овозможи постигање на економски рационален развој на земјата. Поради тоа, со соодветни мерки и акции ќе се обезбеди поинтензивно и поуспешно самоуправно поврзување на организациите на здружен труд од сите делови на земјата и здружување на трудот и средствата врз доходни основи и во заеднички интерес, за да стане здружувањето на трудот и средствата основен метод во остварувањето на политиката на регионален развој на земјата.

1.2. Во согласност со определбите од Долгорочната програма за економска стабилизација, запирањето на ре-

лативното заостанување во стопанскиот развој на територијата на СР Србија надвор од териториите на автономните покраини во однос на просекот на земјата ќе се врши потпирајќи се врз сопствените сили, со здружување на труд и средства и со преземање мерки на економската и развојната политика.

2. Цели и задачи на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и најбрз развој на САП Косово

2.1. Во периодот од 1986 до 1990 година, ќе се создаваат услови за побрз развој на производствените сили на секоја стопански недоволно развиена република и најбрз развој на САП Косово за да се намали нивното релативно заостанување во степенот на развиеноста и во условите за живот и работа на работните луѓе во однос на просечната развиеност на земјата. Со поттикнувањето на мерките, при максимално користење и ангажирање на сопствените потенцијали, ќе се овозможи остварување на соодветна динамика на развој, на потребните структурни промени во стопанството и ублажување на проблемите на невработеноста, како и на другите социјално-економски проблеми.

2.2. Со соодветен обем и квалитет на средствата од Фондот на федерацијата и со посебни поттикнувачки мерки ќе се создаваат услови за најбрз развој на САП Косово како изразито стопански неразвиено подрачје во земјата.

2.3. Социјалистичките републики Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија и Социјалистичка Автономна Покраина Косово во периодот од 1986 до 1990 година имаат статус на стопански недоволно развиени, со тоа што Социјалистичка Автономна Покраина Косово има третман на стопански изразито недоволно развиено подрачје.

2.4. Со потпирање врз сопствените сили, со поцелосно и рационално користење и активирање на расположливите потенцијали и фактори на развојот, со здружување на труд и средства врз доходни основи и заеднички интерес и со преземање поттикнувачки мерки ќе се оствари побрзот развој на производствените сили од просечниот развој на земјата во секоја стопански недоволно развиена република и најбрз развој на САП Косово.

Втор дел

НАСОКИ И РАМКИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ МЕРКИ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА И ДРУГИ МЕРКИ

Тргувајќи од Долгорочната програма за економска стабилизација и од утврдените тежишни цели и заеднички интереси, како и од производствената ориентација и од основните пропорции на развојот за периодот од 1986 до 1990 година, неопходниот квалитативен пресврт кон интензивниот развој и неопходните динамични и структурни промени можно е да се реализираат со зголемени напори на сите субјекти на општеството и со приспособување на стопански-системските решенија и мерки на економската политика кон барањата на економската стабилизација.

I. ФИНАНСИСКА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД, НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ СИСТЕМ

1. Кон почетокот на 1986 година ќе се донесат соодветни прописи и по утврдена динамика ќе се изврши финансиска консолидација односно санирање и нормализација на финансиската состојба на организациите на здружен труд, на банките и на други корисници на општествени средства и ќе се унапреди финансискиот систем заради зголемување на ефикасноста на неговото антиинфлационно функционирање, вклучувајќи ги промените во банкарскиот, кредитниот и пресметковниот систем, согласно со определбите од Долгорочната програма за економска стабилизација.

Со спроведувањето на финансиската консолидација на организациите на здружен труд, на банките и на други корисници на општествени средства ќе се обезбедат економски пообјективни и стопански системски постабилни

услови за стопанисување со поттикнувачка улога на функционирањето на стопанскиот систем и на единствениот југословенски пазар како најважни фактори за полна афирмација на работата и творештвото, ефикасно пазарно стопанисување и натамошен развој на материјалната основа на самоуправувањето.

Со остварувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација нужно е да се совлада инфлациониот начин на стопанисување и да се афирмираат факторите на реална економија во процесот на нормализирањето на стоквно-паричните односи на општествената репродукција кое треба да придонесе за постигнување на складен, динамичен и урамнотежен развој, а особено за остварување на офанзивна извозна ориентација, забрзување на технолошкиот прогрес, поголем пораст на продуктивноста на трудот и ефикасноста на стопанисувањето.

Со остварувањето на мерките на финансиската консолидација ќе се оствари постапно елиминирање на сите фактори на финалната потрошувачка без реално покритие во остварениот доход, ќе се санира финансискиот дефицит и нерегуларните финансирања, ќе се елиминираат фиктивните вредности во финансиските биланси на сите корисници на општествени средства, ќе се зацврсти финансиската дисциплина и ќе се оневозможи настанување на нови финансиски дефицити. Со јакнењето на факторите на реалната економија треба осетно да се подобри реалното искажување на средствата, резултатите во билансите на организациите на здружен труд, на банките и на други корисници на општествени средства. Остварувањето на финансиската консолидација, со оглед на нејзината тежина, ќе се спроведе во текот на планскиот период.

Утврдувањето на реалните материјални услови за стопанисување претставува суштествена претпоставка на реалистичноста на планските задачи и неизоставен услов за поголем степен на селективност на постојното и развој на новото производство. Тоа е услов за зголемување на економската успешност, а особено за поголема афирмација на работните организации како успешни самостојни деловни субјекти и јакнење на материјалната основа на здружениот труд односно здружените работници поуспешно да овладеат со условите за стекнување и распоредување на доходот и мерките и активностите на економската политика да имаат поголема ефикасност. Притоа, се тргнува од доследно уважување на дејствувањето на објективните економски законитости и на пазарните критериуми како единствено можен пат за премин од екстензивно врз интензивно производство и економски реални услови за предвидените структурни и други промени односно од потребата за елиминирање на инфлаторниот начин на стопанисување.

По вложувањето на напорите надворешниот долг на земјата да се доведе под контролата, внатрешната неликвидност претставува најсложена и материјално најтешка задача. Во прашање е таков обем на дефицит и дубиозии така што мора да се отпочне со нивното санирање кое ќе трае повеќе години.

Предуслов за натамошна финансиска консолидација е зголемување на производството и динамизирање на вкупната стопанска активност врз основа на јакнењето на квалитативните фактори на стопанисувањето со зголемување на продуктивноста на трудот, економичноста и рентабилноста на производството, со зголемување на степенот на користењето на капацитетите и со побрзо реструктурирање на стопанството во согласност со барањата на домашниот и странскиот пазар. Тежиштето на активностите и натамошните мерки мора да биде во организациите на здружен труд и во нивните асоцијации, со соодветна поддршка на механизмот на стопанскиот систем и мерките на економската политика на сите нивоа, како и непосредно ангажирање на сите субјективни сили.

2. Заради остварување на Долгорочната програма за економска стабилизација, треба да се обезбеди афирмација на критериумите на пазарното стопанство со реални економски категории, така што заедно со доградбата на стопанскиот систем, да дејствуваат врз отстранувањето на причините на растечката инфлација. Поради тоа, ќе се преземат мерки и активности во следните правци:

2.1. За средување на паричните и финансиските текови, така што стопанството да се доведе до положба да може да ги прифати економските и пазарните критериуми

и, од општествено становиште, да се обезбеди финансиска дисциплина и зголемување на ефикасноста на стопанисувањето;

2.2. Во областа на економските односи со странство за поттикнување на извозната ориентација, водење политика на реален курс на динарот, соодветен царински режим и политика на заштита, како и поттикнување на заеднички вложувања со странски партнери и за поуспешно настапување на странските пазари;

2.3. За промена на односите на внатрешниот пазар и во потрошувачката насочена кон усогласување на односите на понудата и побарувачката на единствениот југословенски пазар;

2.4. За доградба на даночниот систем и политика во функција на јакнењето на единствениот југословенски пазар и остварувањето на социјалните и економските задачи на заедничката економска политика;

2.5. Во подготвувањето на предлозите за надоместување и разграничување на дел од курсните разлики во Народната банка на Југославија, во деловните банки и во организациите на здружен труд, посебно ќе се има предвид оптовареноста на организациите на здружен труд со курсните разлики.

2.6. За растоварување на стопанството со тежиште врз: намалување на општествената режија во стопанството и во вонстопанството; намалување на задолженоста на стопанството од домашни извори (посебно од емисијата); санација на загубите и другите дубиозии, вклучувајќи ги промените во пресметковниот систем, утврдувањето на реалната вредност на средствата и обврските; решавање на проблемите на должничко-доверителските односи и др.

3. Мерките и активностите за финансиска консолидација и санација на организациите на здружен труд во стопанството, на банките и на други корисници на општествени средства ќе се засноваат врз такви критериуми врз основа на кои е можно, врз објективна основа, да се проценува перспективност на програмите за производство и оправданоста на натамошните вложувања во нивниот развој. Основниот критериум на финансиската консолидација ќе биде рентабилноста на производството и услугите, покрај другите изведени елементи од економско развојно значење. Притоа ќе се тргнува од критериумите на развојната политика што се утврдени со овој план (оддел IV, Прв дел).

Врз основа на овие критериуми ќе се утврдат соодветните мерки и активности, а особено:

3.1. Организациите на здружен труд во стопанството, банките и други корисници на општествени средства во определен рок (што ќе се утврди со пропис), ќе состават збирни и консолидирани биланси на активата и пасивата на средствата (консолидарни биланси на состојбата и успехот) за секоја година, по основни организации на здружен труд, но на ниво на работната организација.

3.2. При изработката на консолидирани биланси ќе се применат критериумите и мерилата кои ќе ги изразуваат ефектите од реалната вредност на основните и обртните средства, обврските за покритие на соодветен дел од обртните средства што недостигаат од трајните и долгорочните извори, (според важечкиот пропис) и од средствата потребни за финансирање на започнатите инвестициони вложувања во програмите што ги задоволуваат критериумите на економската ефикасност и општествената оправданост (критериум на рентабилност).

3.3. Организациите на здружен труд и сите корисници на општествени средства ќе ги утврдат програмите на финансиската консолидација заедно со своите деловни партнери - доверители и со деловните банки. Финансиската консолидација на организациите на здружен труд чијашто дејност е од суштествено значење за условите на животот и работата на работните луѓе и граѓаните ќе се обезбедува со здружување на средства и со други активности во рамките на самоуправните интересовни заедници, како и од средствата на општествено-политичките заедници, во согласност со нивните одлуки.

3.4. Ќе се извршат соодветни измени во пресметковниот систем и во финансиската статистика, за да се овозможи постојано билансирање и следење на финансиската актива и пасива, како основа за преземање мерки на текуштата економска политика, со однапред согледаните ефекти од тие мерки.

4. За да се оневозможи репродуцирање на дефицити и дубиозни позиции во билансите на средствата на организациите на здружен труд, на банките и на други корисници на општествени средства, и да се зајакнат финансиските извори на општествената репродукција, ќе се преземат следните мерки и активности:

4.1. Формирањето на средствата за инвестиции ќе се врши од реалните извори, така што само инвестирањето ќе зависи од остварените средства за инвестиции.

4.2. Ќе се развработи системот на поттикнувачки мерки за поглемо ангажирање на средствата на граѓаните и на нашите работници на привремена работа во странство за вложување во малото стопанство, во туризмот, станбената изградба и друго. Ќе се утврди механизам за привремено ослободување од плаќање данок (една до две години) во почетниот период на производството.

4.3. Ќе се разработат поттикнувачките мерки за самоуправно здружување на средства од расположивата акумулација за реализација на заедничките планови и програми за развој и други програми што се во согласност со производствената ориентација утврдена во овој план. Истовремено, ќе се утврдат мерките со кои ќе се дестимулираат вложувањата во заеднички програми за развој што не придонесуваат за предвидената развојна ориентација.

4.4. Ќе се преземат соодветни мерки за зголемување на улогата на организациите на здружен труд од трговијата (проширување на дејности и др.), што ќе придонесе за поефикасно одвивање на процесот на репродукција и за намалување на вкупните трошоци.

5. Во текот на остварувањето на Општествениот план на Југославија, а особено во рамките на мерките и активностите за финансиска консолидација на основните организации на здружен труд, на банките и другите корисници на општествени средства, ќе се преземаат потребните мерки за развој и на економската политика за ублажување на тешката материјална положба на СР Црна Гора, СР Македонија и САП Косово, имајќи го притоа предвид најповолниот третман на САП Косово.

II. СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ

1. Активната развојна политика, со мерките на економската политика и со инструментите на стопанскиот систем ќе се обезбедуваат за сите субјекти изедначени услови за стекнување на доходот на единствениот југословенски пазар. Тие услови треба да се засноваат врз економските критериуми и да ја поттикнуваат економската мотивација и селекција на организациите на здружен труд во остварувањето на планските задачи.

2. Стекнувањето и распределбата на доходот мораат да се засноваат врз начелото за распределба спрема трудот, и резултатите од трудот и мораат да придонесуваат за јакнењето на мотивационите фактори на трудот и творештвото во сите организации на здружен труд, за зголемувањето на продуктивноста на трудот, за економичноста и рационалноста на стопанисувањето, за унапредување на рационализацијата и иновацијата и за поголемо вреднување на производствениот и креативниот труд. Заради создавање на поголем реален доход, ќе се воспостават објективизирани критериуми и мерила за деловниот успех, а со тоа и пореални односи во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход на средства за лични доходи и заедничка потрошувачка и акумулација, тргнувајќи од самоуправно и општествено договорените мерила со примена на показателите: доход по работник, доход спрема ангажираните средства, бруто-личен доход по работник и другите показатели. Вкупната развојна економска политика предвидена со планот и со системските решенија бара нужно и работниците во организациите на здружен труд да ја јакнат мотивацијата во распределбата спрема трудот, битно да се стимулираат сите ефекти од индивидуалниот и колективниот труд, од работењето, творештвото и др. Во располагањето со доходот мораат да се почитуваат објективните економски законитости кои произлегуваат од природата на општествената сопственост и на стокното производство и кои се пројавуваат во неопходноста за воспоставување на такви односи меѓу потрошувачката и акумулацијата кои обезбедуваат нормално обновување на општествената сопственост и постојано проширување

на материјалната основа на здружениот труд. Заради тоа, ќе се создадат услови за реално пресметување, искажување и планирање на доходот и рационално распоредување на доходот на потрошувачка акумулација (средства за јакнење на материјалната основа на здружениот труд и средства на резервите).

3. Согласно со одредбите од Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнување и распределба на доходот во СФРЈ, со соодветни пропорции и инструменти ќе се обезбеди остварување на меѓузависност на движењата на бруто-личните доходи по работник и акумулација спрема ангажираните средства и ќе се спречи групносопственичкото однесување спрема средствата и акумулацијата. Кон тоа посебно ќе придонесе примената на начелата дека, при остварување на поголем доход по работник и по ангажирани средства, се остварува и поголем бруто-личен доход по работник под услов истовремено да се остварува и поголема акумулација по ангажираните средства. Со општествените договори во републиките и во автономните покраини и со самоуправните спогодби во гранките и групациите, како и со мерките на економска политика, ќе се создадат услови за последно применување на системот на распределба на личните доходи спрема трудот и резултатите од трудот. Пореално ќе се вреднува производствениот, продуктивниот и креативниот труд и трудот што се врши под тешки услови. Со тоа ќе се елиминира појавата на урамниловка и на т.н. социјализација на негативните резултати од трудот. Согласно со Законот за здружениот труд, ќе се воведат годишна пресметка на личниот доход на работниците по сите основи на стекнување и намена на бруто-личните доходи. Ќе се поттикнува развивањето на стимулативните методи и системи на распределба на личните доходи.

4. Со мерките на даночната политика, со насочувањето на дел од доходот, по основа на исклучителни погодности во проширувањето на материјалната основа на трудот, со заедничката политика на личните доходи и со политиката на цените ќе се намалуваат и меѓугранските разлики односно разликите што произлегуваат по основ на поповолни услови за работа, а ќе се зголемуваат разликите внатре во гранките и групациите, како и разликите во рамките на организациите на здружен труд што произлегуваат од разликите во резултатите од трудот, особено од поефикасното користење на сите расположиви деловни средства и од продуктивноста на вкупниот труд. Со посебни мерки на даночната политика и на политиката за распределбата на доходот ќе се исклучи можноста за стекнување на парични средства надвор од реално остварениот доход и ќе се спречува дефицитарно финансирање на инвестиции и на сите други видови потрошувачка.

5. Ќе се води политика на реални и урамнотежени односи на вреднување на сите производствени фактори, заради реално утврдување на доходот и на сите негови елементи на формирањето и распределбата.

5.1. Ќе се изврши проценка и ќе се утврди реалната вредност на општествениот имот и ќе се усвојат системите на постојана ревалоризација на основните и други средства. Согласно со тоа, според единствените критериуми за целата земја, ќе се воведат автоматизам во ревалоризацијата на основните и обртните средства, а нивната реална вредност ќе се искажува и ќе се вклучува во пресметката на финансиските резултати.

5.2. Ќе се преиспита стапката на амортизација и ќе се зголеми до нивото кое овозможува функционално амортизирање на основните средства. Ревалоризацијата и зголемувањето на вредноста на залихите, поради растежот на цените, не можат да бидат основа за распределба за финалната потрошувачка.

5.3. Ќе се регулираат односите на употребата на општествените средства врз основа на пазарните критериуми и нивното вреднување како сите други пазарни категории.

6. Федерацијата, републиките и автономните покраини, во рамките на своите надлежности, ќе создаваат услови за трајно отстранување на растројствата во теконите на општествената репродукција предизвикани со нерамножеа меѓу сите видови потрошувачка и расположиви средства односно ќе преземаат мерки за усогласување на сите форми на потрошувачката со реалните материјални рамки, и тоа врз селективна основа. На тој начин со трошоци-

те на општествената надградба релативно помалку ќе се оптоварат приходите на трудот од стопанството, а релативно повеќе ќе се оптоварат приходите на населението и на стопанството на кои извор не им е работата, како и другите видови рента поради поповолни природни, пазарни и други услови.

7. Со решително спроведување на Договорот за усогласување на даночниот систем и Договорот за основите на даночната политика на републиките и автономните покраини и со неопходна доградба на постојните договори во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација, ќе се утврдат решенијата што ќе ги зајакнат економските, развојните, класните и социјалните функции на даночниот систем и на даночната политика. Со тоа ќе се обезбеди да се остварува начелото секој да придонесе за задоволување на општите општествени и заедничките потреби сразмерно на својата економска сила и дел од даночниот товар од стопанството да се пренесе врз населението, пред сè врз оние што остваруваат високи приходи од имот и рента. За таа цел ќе се обезбедат единствени критериуми за диференцирано оданочување: по основ на катастарски приход, приход од имот и промет на имот и други приходи на граѓани, со намалување на данокот и придонесот од доходот и личните доходи. Со ослободување од данок на соодветни приходи ќе се создадат поповолни услови за развој на иноваторството, рационализаторството, науката и другите видови творештво.

8. На организацијата на здружен труд која работи со загуба, а за која е прифатена санационата програма можат да и се намалат обврските по основ на данок и придонес.

III. ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. Ќе продолжи политиката на реален курс на динарот заради поттикнување на извозот, остварување на платнобилансна рамнотежа и, врз основа на спроведувањето на мерките на економската и развојната политика, заради заштита на вредноста на динарот заедно со другите мерки на економската политика и поттикнување со кои се обезбедува насочување на деловните одлуки и на развојната политика на економските субјекти и инструменти за одржување на нивната конкурентна способност, со цел најголем дел од стопанството да биде доходовно заинтересиран за извоз, при што и со другите мерки и инструменти ќе се поттикнува да има доходовна положба како на домашниот пазар. Зголемувањето на ценовната и вкупната конкурентност на домашното производство во однос на странското производство битно ќе придонесе за реализација на планираните пропорции на платниот биланс и ќе обезбедува подобрување на положбата на земјата во меѓународната поделба на трудот.

1.1. Од посебно значење со оние инструменти на стопанскиот систем, мерки и активности во областа на економските односи со странство што ќе создадат услови за постепено воспоставување на непречена циркулација на девизите со посредство на организираниот девизен пазар. Притоа динарот, како единствено законско средство за плаќање во земјата, со остварување на другите услови за стопанисување, одржување на реални каматни стапки, реален курс на динарот и др., ќе биде одраз и мерило на вредноста на остварените резултати во земјата и во односите со странство и постапно ќе зајакнува во правец на остварување на негова полна конвертибилност.

Притоа во согласност со Законот за девизното работење и Законот за прометот на стоки и услуги со странство ќе се обезбедува приоритет во правата на увоз на организациите на здружен труд што остваруваат поголем извоз и девизен прилив од увозот, што се поврзуваат и остваруваат заеднички развојни програми заради заеднички извоз и меѓусебни испораки, како и на организациите на здружен труд чиј извоз е забранет или ограничен во текот на годината.

Остварувањето на овие и на другите предвидени цели и задачи во областа на економските односи со странство ќе се заснова врз доследното спроведување на определбите од Долгорочната програма за економска стабилизација со примена на системските закони во оваа област: за девизното работење, за кредитните односи со странство и за прометот на стоки и услуги со странство.

1.2. Побрз и посестран развој на економските односи со странство и отвореност на домашното стопанство кон

поголемо влијание на критериумите на светскиот пазар ќе се обезбеди и со стоковниот режим. Либерализацијата на извозот и увозот во периодот од 1986 до 1990 година ќе се остварува зависно од: рамнотежноста на платниот биланс, усогласеноста на стоковната размена, покриеноста на увозот со извоз на југословенски производи и услуги, остварувањето на структурните промени во производството, зголемувањето на конкурентноста и извозната ориентација и намалувањето на степенот на задолженоста и ослободувањето на поголем дел од девизниот прилив на плаќање на увозот.

Правици на либерализацијата на извозот и увозот ќе бидат: либерализација на извозот и увозот на стоки и услуги (стоковен режим), стеснување на платнобилансните ограничувања и рационална заштита на политиките (царинска и вонцаринска, освен стоковните режими).

Либерализацијата на извозот и увозот на стоки и услуги ќе се одвива:

- со намалување на улогата на стоковниот режим како инструмент за платнобилансно ограничување, и тоа со зголемување на видот на стоките чиј увоз (и плаќање) е слободен. Со процесот на либерализација на увозот ќе се опфатат стоките за сите намени (репродукцијата, опремата, широката потрошувачка), со тоа што на слободен увоз првенствено ќе се распоредат стоките со чиј увоз се обезбедува поцелосно и поефикасно користење и модернизација на производството наменето за извоз, како и за производство со кое рационално се заменува и намалува увозот;

- со стеснување на квантитативните ограничувања за увоз на стоки – стоковниот режим да е во функција на заштитата, и тоа така што стоковниот режим да биде додатен инструмент за рационална заштита заради развој на домашното производство;

- со укинување на квантитативните ограничувања на извозот зависно од зголемувањето на производството и снабденоста на домашниот пазар;

- со развивање на повисоките форми за соработка на домашните организации на здружен труд со странство, пред сè, долгорочна производствена кооперација, заради унапредување и развивање на сопствената технологија и освојување на странските пазари.

2. Во рамките на мерките и активностите за остварување на предвидените цели во сè поострите услови и ограничувања на светскиот пазар, зависно од околностите, ќе се спроведува политиката на заштита и ќе се изградува и соодветен одбранбен механизам за поуспешно соочување со појавите на протекционистички и други бариери на странските пазари и за отстранување на нивните последици.

2.1. Основни цели на заштитата по пат на стоковниот режим се: унапредување на работата и поефикасно и поекономично работење на организациите на здружен труд, рационално зголемување на извозот, намалување на увозот, примена на сопствените технолошки решенија во производството, а сè заради поголемо вклучување во меѓународната поделба на трудот. Притоа во согласност со Законот, ќе се спроведува политиката на постепено намалување на нивото на заштитата и натамошната либерализација на стоковниот режим.

Во согласност со развојната политика додатна заштита ќе се врши особено за производи во областа на енергетиката, примарното производство и за основните-земјоделски и прехранбени производи. Во согласност со утврдената политика ќе се штитат производите што се значајни за домашното производство и за пазарот заради развој на тоа производство, подобрување на стопанската структура и зголемување на извозот.

Во годишните акти за остварување на развојната политика, во согласност со правците на заштитата утврдени со овој план, ќе се разработи политиката на заштита и начинот на нејзиното остварување.

2.2. Основните тежишта на мерките за јакнење на домашните извозни услуги ќе бидат зголемување на ефикасноста и економичноста на работењето на организациите на здружен труд што вршат стопански услуги, при поголемо користење на постојните капацитети и др., заради поголемо давање на стопански услуги на домашни и странски лица.

Регулирањето на извозот и увозот на стопански услуги треба да придонесе за модернизација и проширување

на капацитетите заради зголемување на девизниот прилив од конвертибилното подрачје, посебно во меѓународниот сообраќај и туризмот. Истовремено, ќе се преземаат мерки за зголемување на конкурентната способност на странскиот пазар, посебно при изведувачкото на комплетни инвестициони објекти во странство, кои вклучуваат извоз на домашна опрема, материјали и технологија.

При користењето на услуги на превоз во меѓународниот поморски, речен, воздушен, железнички и друмски сообраќај, предност ќе имаат домашните организации на здружен труд што ги даваат тие услуги, под услов тие услуги да можат да ги даваат под приближно исти услови (цена, рокови и др.) под кои ги даваат странски лица.

3. Со соодветни активности и мерки на економската и развојната политика ќе се поттикнува организирано настапување на трети пазари, особено во реализацијата на комплетни проекти, врз рамноправни основи на заемност на интересите и на искористување на компаративните предности.

4. Ќе се преземаат мерки и поконкретни акции за трансформација и квалитетна доградба на надворешно-трговската мрежа и нејзиното оспособување да стане уште позначаен фактор на нашите вкупни економски односи со странство. Ќе продолжи општествената акција за рационализација на надворешнотрговската мрежа во странство во согласност со утврдената политика.

5. Сите носители на работите во областа на економските односи со странство треба да преземаат постојани мерки и активности за непрекинато подобрување на квалитетот на кадрите што работат на надворешно-економските работи. Посебно внимание треба да им се посветува на стручноста и одговорноста на кадрите во вршењето на извозните зделки и во воведувањето на повисоки форми за економска соработка.

6. Стопанската комора на Југославија и другите субјекти, со поддршка на сојузните органи, ќе преземаат мерки за воспоставување и унапредување на системот за информирање со кој на организациите на здружен труд и на другите носители на економската соработка со странство им се даваат проверени и навремени деловни информации, што би служеле за поуспешно работење со странство и соодветно приспособување на југословенското стопанство и на политиката на економските односи со странство кон движењата на светскиот пазар.

IV. МОНЕТАРНА И КРЕДИТНА ПОЛИТИКА

1. Монетарната и кредитната политика првенствено ќе се користат како инструмент за остварување на целите на економската политика во поглед на стопанскиот растеж, зголемувањето на производството, движењето на цените и платниот биланс. Во тие рамки, со монетарната и кредитната политика посебно ќе се влијае: врз остварувањето на планираните текови на потрошувачката; врз зголемувањето на штедењето; врз остварувањето на планираниот обем и структурата на производството и инвестициите; врз остварувањето на планираниот извоз, увоз и другите тековни трансакции на платниот биланс, особено во конвертибилни валути; врз поголемото уважување на економските критериуми, особено во областа на инвестициите и елиминирањето на нерегулираните стопански текови и однесувања. Со мерките и активностите за финансиска консолидација на организациите на здружен труд, банките и на другите корисници на општествени средства, треба да се обезбедат и услови за јакнење на позицијата на домашната валута и за приближување кон положба на најзрпа конвертибилност.

2. За остварување на тие цели, со монетарната и кредитната политика ќе се обезбеди соодветно движење на количината на парите, пласманите на банките, примарната емисија и каматните стапки.

3. Заради обезбедување поголема флексибилност и ефикасност на монетарната и кредитната политика во функција на обезбедување потребна количина на пари, во комбинација со ограничувањето на пласманите на банките, во поголема мера ќе се користат и други инструменти за насочување на кредитниот потенцијал на банките.

4. Во согласност со целите на антиинфлационата политика ќе се обезбеди потребно усогласување на порастот на количината на парите, што поблиску ќе се утврди со го-

дишните акти. При утврдувањето на потребното зголемување на количината на парите ќе се води сметка за факторите што влијаат врз измените во брзината на оптекот на парите, особено во условите на преземање мерки за зголемување на финансиската дисциплина и мерки што влијаат врз елиминирањето на користење нерегуларни инструменти за стоковен промет. Заради поефикасно дејствување на монетарната и кредитната политика, ќе се обезбеди потребна еластичност во поглед на приспособувањето на задачите на монетарната и кредитната политика кон поставените цели на економската политика. Со промените во кредитно-монетарниот систем ќе се елиминира креирањето на кредитни средства без реално покритење. Ќе се елиминираат сите канали на нерегуларна емисија на пари и финансирањето на дефицитот и загубите.

Ќе се преземаат мерки за ликвидација на меѓусебните побарувања помеѓу субјектите на платниот промет, вклучувајќи го репрограмирањето на долговите и другите мерки за финансиска санација. Истовремено, ќе се унапреди платниот промет заради поголема мобилност на финансиските средства и ефикасност на нивното користење.

5. Со монетарната и кредитната политика ќе се обезбеди селективно насочување на пласманите на банките и примарната емисија во согласност со приоритетните задачи на развојната и економската политика и утврдените намени на селективното кредитирање, посебно на извозот и земјоделското производство, при што ќе се уважува нејзиниот сезонски карактер, производството на енергија и сировини и другите приоритетни намени што се утврдуваат со овој план.

5.1. Во утврдените монетарни мерки, примарна емисија ќе се користи и за поддршка на остварувањето на селективните цели на кредитната политика, и тоа: за извоз на стоки и услуги; за производство и подготвување на стоки и вршење на услуги за извоз; за производство, залихи и резерви на основни земјоделски прехранбени производи и тоа на: пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер, маслодајни култури, (вклучувајќи и соја) сирово масло, оризова арпа и ориз, за организирање гоеење на добиток (говеда, свињи, овци и живина), риби, месо во ладилници, млеко и млечни преработки од домашно производство и тутун, грозје и вино во вински визби во општествениот сектор, јаболка во ладилници; за производство и залихи на минерални гуврива; за залихи на јаглен; за продажба односно купување на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во земјата и за увоз на најважни сировини од земјите во развој и други земји на определени валутни подрачја. Со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година ќе се обезбеди постепено стеснување на опфатот на производите што ќе се поддржуваат со примарна емисија во рамките на селективните намени.

5.2. Пресметка на вредноста на производството, залихите и резервите на земјоделски и прехранбени производи, што ќе служи како основна за кредитирање, вклучително и кредити и од примарна емисија, ќе се врши на следниот начин: за производи за кои се пропишуваат заштитни цени пресметка на вредноста на производството ќе се врши по заштитните цени зголемени за 10%, а за производи за кои не се пропишуваат заштитни цени, пресметка ќе се врши по пазарните цени (цени на производителот, според податоците од Сојузниот завод за статистика).

5.3. Во остварувањето на селективна кредитна политика постепено во согласност со јакнењето на репродуктивната способност ќе се зголеми партиципацијата на банките и организациите на здружен труд, што ќе се утврдува со годишните акти за остварувањето на Општествениот план на Југославија.

5.4. Со мерките на монетарната и кредитната политика што ги спроведуваат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, како и со кредитната политика на банките, ќе се обезбедат најповолни услови за кредитирање на производството и подготовка на стоки и услуги за извоз и на извозот, посебно на конвертибилното подрачје, како и на производството на залихи и резерви на основни земјоделски и прехранбени производи и на производството на минерални гуврива во однос на другите селективни намени. Притоа стриктно ќе се води сметка за рамките на монетарниот растеж, утврдени во согласност со целите на економската стабилизација.

5.5. Примарна емисија нема да се користи за финансирање на инвестициона, општа и заедничка потрошувачка. По исклучок, примарна емисија, врз основа на посебен сојузен закон, може да се користи во случај на поголеми елементарни непогоди, и тоа само краткорочно, заради временско премостување на притекнувањето на средства што, во согласност со системот, се користат за отстранување на штетите од елементарни непогоди.

6. Ке се подобрува методологијата на монетарното планирање и ке се обезбеди нејзина доследна примена. Ке се обезбеди навремено усогласување на задачите на монетарната и кредитната политика во случаите на значително отстапување на остварените движења од претпоставките на почетокот на годината. Исто така, ке се обезбеди усогласеност на мерките и прописите во немонетарните области со поставените цели и задачи на монетарната и кредитната политика.

7. За поефикасно спроведување на задачите на монетарната и кредитната политика ке се обезбеди банките доследно да ги спроведуваат мерките на монетарната и кредитната политика, со поголема ефикасност на контролната функција на Народната банка на Југославија и народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини и со доследна примена на санкции и постапка во случаи на отстапување од прописите и мерките на целата територија на земјата. Со поефикасна контрола и доследна примена на санкции ке се обезбеди уредно извршување на обврските во земјата и во странство, уредно плаќање на купените девизи, елиминирање на негативните салда на жиро-сметките на банките, придржување кон критериумите на ликвидноста од страна на банките и нивната кредитна способност. За спроведување на мерките на монетарната и кредитната политика ке придонесе подоследната примена на законските и економските санкции за нередовно однесување, пред се со адекватна примена на затезни камати, но и со други мерки.

8. Со мерките насочени кон отстранување на територијалните ограничувања во работењето на банките и со обезбедување услови за полна слобода на одлучување на организациите на здружен труд за деловната политика на банките ке се подобрува на функционирањето на банкарскиот систем, пред се со прецизно дефинирање на односите на банките со општествено-политичките заедници. Истовремено, ке се обезбеди подоследна примена на санкции за полно поднесување на последиците за неадекватно работење на банките.

9. Во рамките на монетарната и кредитната политика ке се води политика на реална каматна стапка и со тоа ке се поттикнува насочувањето на општествените средства заради остварување на целите и задачите утврдени со овој план. Ке се води политика на селективни и диференцирани каматни стапки, при што, при бенифицирани каматни стапки, предност ке се дава на извозот, на оспособувањето на заедничките програми за извоз и на земјоделското производство.

Начинот на остварување на политиката на каматни стапки ке се утврдува со годишните документи за политиката на остварувањето на планот.

10. Со мерките на кредитната и монетарната политика ке се поттикнува порастот на вкупното штедење на населението и ке се обезбедат услови за негово поголемо насочување и вложување во производствени намени и станбена изградба според економските критериуми.

V. ПОЛИТИКА НА ЦЕНИТЕ

1. Во ситуацијата на длабоки растројства во општествената репродукција и на пазарот, решителното намалување на инфлацијата и усогласувањето на реалните односи на цените е првокласна задача. Политиката на цените ке биде во функција на економската стабилизација и промените во материјалните односи и структурните промени предвидени со Долгорочната програма за економска стабилизација, вклучувајќи ги и промените во ценовните односи на производствените фактори, поаѓајќи од потребата за обезбедување приближно еднакви услови за стопанисување за сите субјекти.

Согласно со закон цените во што поголема мера самостојно ке ги формираат производителите според условите и односите на пазарот. Еден од основните механизми за формирање на цените на сировини и репродукциони ма-

теријали во областа на производството ке биде самоуправното спогодување на меѓусебно доходовно поврзаните и зависните производители и потрошувачи на тие производи односно услуги. Цените на инвестиционите блага и на градежните работи ке се утврдуваат со механизмот на јавно наддавање. При утврдување на цените на финалните производи, значајна улога треба да имаат организираниите потрошувачи. Доследно ке се обезбедуваат услови за поефикасна општествена контрола на цените.

1.1. Цените на производите и услугите во производството на енергија и енергетски сировини и на вршењето на услуги на железничкиот и ПТТ сообраќај ке се формираат во согласност со заедничките елементи за формирање на цените.

Заеднички елементи за формирање на цените се: просечните потрошоци и користењето на факторите на производството врз база на единствени стандарди и нормативи, односите и нивоата на светските цени односите на цените на енергентите и услугите, при што влијанието на одделни заеднички елементи врз нивото на цените на овие производи и услуги треба да биде во согласност со определбите содржани во Долгорочната програма за економска стабилизација тргнувајќи од долгорочните економски интереси на производителите и потрошувачите за континуирано и стабилно обезбедување на овие производи и услуги.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на овие производи и услуги до 31 март 1986 година, ке ги разработат заедничките елементи, и ке утврдат кои производи и услуги се сметаат како основни и тоа: во Заедницата на југословенските електростопанство, во Заедницата на југословенските железници, во Заедницата на југословенските пошти, телефони и телеграфи и во рамките на соодветните форми на организирање во Стопанската комора на Југославија за јаглен, нафта, земен гас и нафтни деривати, и врз основа на така утврдените заеднички елементи ке ги формираат цените.

Цените на електричната енергија за потрошувачите ке ги утврдуваат електростопанските заедници врз основа на заедничките елементи за формирање на цените.

1.2. Сојузниот извршен совет, во првата половина на тековната година за која се пропишани заштитни цени, ке изврши нивно преиспитување и по потреба ке ги усогласи со тековните трошоци на земјоделското производство и со другите цени.

При пропишувањето на заштитни цени на основните земјоделски производи ке се поаѓа од:

- просечните потрошоци и користењето на факторите на производството врз база на единствените стандарди и нормативи и просечните приноси во производството на пченица, вклучувајќи ја и најмалку просечната акумулација во земјоделството со која се обезбедува долгорочниот економски интерес на производителите на земјоделски производи за зголемување на земјоделското производство;

- меѓусебните односи на цените (паритетот) на основните земјоделски производи според цената на пченицата.

Во Стопанската комора на Југославија ке се утврдат единствени стандарди и нормативи на потрошоците и користењето на факторите на производството на пченица.

Заштитните цени за другите земјоделски производи ке се пропишуваат во зависност од односот на цените (паритетот) на овие производи според цената на пченицата.

2. Ке се води политика на усогласени односи на цените според критериумите од Долгорочната програма за економска стабилизација. Усогласувањето на цените на производите и услугите на домашниот пазар ке се поттикнува, пред се со економските мерки, како што се: системот и политиката на заштита на домашното производство; политиката на курсот на динарот; политиката на каматните стапки и другите мерки на монетарната и кредитната политика; политиката на распределба и употреба на општествениот производ и доход; даночната политика; насочувањето на доходот стекнат под исклучително поволни услови на пазарот и под други поповолни услови во проширувањето на материјалната основа на трудот, како и прописите со кои се уредува спречувањето на создавање монополска положба на единствениот југословенски пазар. Меѓутоа, усогласувањето на цените на производите и услугите на единствениот југословенски пазар според критериумите утврдени во Долгорочната програма за економска стабилизација ке се врши, по потреба, и со приме-

нување на мерки за непосредна контрола на цените. Со мерките на економската политика ќе се создаваат услови за отстранување на диспаритетите во односите на цените, така што системски да се поттикнува мотивација на субјектите на стопанисувањето за здружување на труд и средства и побрз пораст на реалните квалитативни фактори на стопанисувањето.

VI. ЗАЕДНИЧКА ПОЛИТИКА НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

1. Општествено-политичките заедници и организациите на здружен труд, во склад со обврските и одговорностите, треба да создаваат услови за формирање на резерви до нивото што овозможува нормално функционирање на пазарот, го спречува нарушувањето на цените и овозможува нормален ритам на производството, со цел успешно да се спречуваат и отстрануваат недостигањата на одделни видови стоки и монополските појави на пазарот.

2. Ќе се обезбеди воспоставување и функционирање на единствениот систем на стоконите резерви во земјата, почнувајќи од организациите на здружен труд до федерацијата и врз таа основа ќе се подготват и реализираат програми за формирање на стоконите резерви и ќе се решаваат другите прашања, вклучувајќи го и утврдувањето на условите кога и како, по обем, динамика и редослед се вршат интервенции на пазарот. Заради обезбедување на континуитет во системот на стоконите резерви ќе се преземат мерки во републиките и автономните покраини да се обезбеди доследно спроведување на Законот за основите на системот на стоконите резерви и за сојузните стоконите резерви, како и на Општествениот договор за утврдување на изворите на средства за финансирање на стоконите резерви.

3. Заради обезбедување на усогласено формирање, обновување, користење, сместување и чување на стоконите резерви, во периодот од 1986 до 1990 година ќе се обезбеди договорно: утврдување на редоследот во спроведувањето на мерките и интервенциите на пазарот од стоконите резерви; меѓусебно известување за состојбата на стоконите резерви; размена на искуствата во врска со изворите на финансирање на стоконите резерви; единствен настап во откупот на земјоделски производи; пополнување на стоконите резерви со обединети набавки од домашното производство и увоз и изградба и заедничко користење на складовниот простор.

4. Со соодветен акт на организациите на здружен труд и со законите и другите прописи на општествено-политичките заедници ќе се обезбедат трајни извори на финансирање на стоконите резерви наменети за интервенции на пазарот. Ќе се оневозможи кредитирање на прекумерни залихи. Надлежните органи ќе ги пропишат критериумите за утврдување на прекумерните залихи, водејќи сметка за сезонскиот карактер на производството на одделни видови производи, посебно на земјоделско-прехранбените производи.

5. Програмата за резерви на месо во жив добиток на ридско-планинското подрачје ќе обезбеди зголемувањето на учеството на територијата на СР Србија без териториите на автономните покраини во 1986 година да биде 20%, а со рамномерниот годишен растеж тоа учество во 1990 година да достигне 30% од годишната програма за резерви месо во жив добиток.

VII. ЗАЕДНИЧКА ДАНОЧНА ПОЛИТИКА

1. Во согласност со определбите од Долгорочната програма за економска стабилизација, во целост ќе се спроведе реформата на даночниот систем и ќе се обезбеди стабилност и ефикасност на даночната политика. Во системот и политиката на даноци и придонеси ќе се извршат промени кои, наместо досегашните фискални функции, во практиката треба да ги афирмираат нивните економски и социјални функции. Тие промени треба да придонесат за остварување на начелото секој да придонесува за задоволување на општите општествени и заедничките потреби сразмерно на својата економска моќ. Со инструментите на даночната политика ќе се намалуваат социјалните разлики. Заради тоа ќе се обезбеди соодветно диференцирање на обврските на организациите на здружен труд и на другите даночни обврзници.

2. Доследно ќе се применува и натаму усовршува Договорот за основите на даночната политика заради уедначување на единствените елементи на заедничката даночна политика. Активната даночна политика ќе се води врз договорените заеднички основи. Заедничките основи на даночниот систем и на даночната политика ќе се применуваат договорно единствено во целата земја, а ќе се разработи и применува и целосна концепција на даночната политика во функција на економската и социјалната политика. Постепено ќе се намалува уделот на данокот на промет и другите посредни даноци, а ќе се зголеми улогата на непосредните даноци. Политиката на посебните даноци на промет треба да биде во склад со економските и социјалните функции на основниот данок на промет. Ќе се обезбеди стапката на растежот на приходите по основ на посебен данок на промет да биде пониска од стапката на растежот на приходите остварени од непосредни даноци, со што ќе се зголеми учеството на приходите од непосредни даноци во вкупните приходи за покрите на општите општествени потреби, со тоа што ќе се води политика на намалување на растежот на даноците од општествениот сектор, при побрз растеж на даноците од индивидуалниот сектор.

3. Со диференцираната политика на даночните стапки и со даночните олесненија ќе се придонесе за побрз развој на определени дејности и на другите развојни задачи и цели (поголемо вработување, мало стопанство, извоз, станбена изградба, наука, пронаоѓаштво и сл.), како и за подобро остварување на целите на социјалната политика.

VIII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ФУНКЦИЈЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Средствата за финансирање на функциите на федерацијата (без извозните и другите поттикнувања) ќе учествуваат со околу 7,5% во општествениот производ на сето стопанство, а ќе се обезбедуваат во буџетот на федерацијата според следните критериуми:

1.1. Средствата за финансирање на Југослоенската народна армија ќе се утврдуваат за секоја година во периодот од 1986 до 1990 година во висина на стапката од 5,20% од националниот доход на Југославија остварен по тековните цени;

1.2. Средствата за финансирање на правата од областа на борчката и инвалидската заштита и за дополнително финансирање на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници и на нивните семејства ќе се обезбедуваат согласно со прописите со кои се регулирани тие права;

1.3. Дополнителните средства на стопански недоволно развиените републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово ќе се обезбедуваат во буџетот на федерацијата во годишен износ од 0,53% од проценетиот општествен производ на сето стопанство на Југославија за секоја година во периодот од 1986 до 1990 година;

1.4. Средствата за другите корисници на буџетот на федерацијата (средства за работа на органите на федерацијата и др.) ќе се обезбедуваат во склад со растежот на средствата за општите општествени и заеднички потреби утврдени во Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за односната година.

IX. ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ

1. Средствата за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби, освен средствата за буџетот на федерацијата, за пензиско и инвалидско осигурување, за борчко-инвалидска заштита, за интервенции и инвестиции во стопанството, за науката, додатни средства за вработување и надомести што имаат карактер на лични примања, ќе имаат побавен растеж од динамиката на реалниот растеж на општествениот производ.

Со годишните резолуции за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година ќе се утврди секоја година процентот на побавниот растеж на средствата за општи општествени и за заеднички потреби во однос на номиналниот растеж на општествениот производ.

Во склад со утврдената политика, општествено-политичките заедници ќе ги утврдуваат средствата диференцирано за одредени намени. За спроведување на утврдената политика ќе се донесе Општествен договор за заедничките основи на финансирањето на општите општествени и на заедничките потреби во периодот од 1986 до 1990 година.

2. Средствата за финансирање на правата од областа на пензиското и инвалидското осигурување ќе се обезбедуваат во склад со прописите со кои се регулирани тие права. Одредбата на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/82 и 77/82) ќе се применува од 1 јануари 1987 година на тој начин што личните доходи од поранешните години на работење ќе се валоризираат според просекот на личните доходи во последната година од работењето, со тоа што просекот на личните доходи од годината што и претходи на последната година од работењето ќе се зголеми за 25% од порастот на просечните лични доходи. Динамиката на целосната примена на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување ќе се утврди со измени и дополненија на овој закон.

Во склад со чл. 30, 31 и 107 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување во републиките и автономните покраини ќе се преземат мерки и ќе се обезбедат средства заради поцелосно текотно усогласување на пензиите со движењето на личните доходи.

Расходите за пензиско и инвалидско осигурување ќе се искажуваат во склопот на личната потрошувачка и кон тоа ќе се приспособи општествената евиденција.

3. Во текот на првиот квартал на 1986 година Сојузниот извршен совет ќе предложи измени и дополненија на Договорот за обезбедување средства на солидарноста за отстранување на последиците од земјотресот на Копаоник поради скратувањето на роковите за уплата на средствата и ќе го зголеми износот на вкупните уплати на републиките и на автономните покраини по основа на растезот на цените и ќе ја разгледа можноста за користење на средствата од примарната емисија заради премостување на приливот на средствата за санација на ова подрачје.

X. ПОЛИТИКА НА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И САП КОСОВО

1. Остварувањето на заедничките интереси и цели на политиката на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово ќе се поттикнува:

1.1. Со здружување на трудот и средствата врз доходни основи и заеднички интереси на организациите на здружен труд од сите републики и автономни покраини, во рамките и надвор од рамките на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

1.2. Со средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

1.3. Со дополнителни средства од буџетот на федерацијата;

1.4. Со странски средства;

1.5. Со други поттикнувачки мерки.

2. Најбрзиот развој на САП Косово, како изразито стопански неразвиено подрачје во земјата, ќе се поттикнува:

2.1. Со обезбедување на поголем обем и поголемо учество во средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и со дополнителни средства од буџетот на федерацијата за финансирање на општествените дејности и другите служби;

2.2. Со преземање и на посебни мерки што ќе се утврдат со договорот на федерацијата, републиките и автономните покраини со посебни мерки за остварување на најбрз развој на САП Косово во периодот од 1986 до 1990 година.

3. Здружувањето на трудот и средствата на организациите на здружен труд од сите републики и автономни покраини ќе се заснова врз економски мотиви во создавањето на што поголем заеднички доход и поефикасно корис-

тење на човечките и материјалните потенцијали во стопански недоволно развиените републики и САП Косово.

3.1. Остварувањето на процесот на здружување на трудот и средствата ќе се поттикнува: со мерките на економската политика, со поповолни кредитни услови на банките и другите финансиски организации во реализацијата на програмите врз основа на здружување на труд и средства и со посебни мерки на општествено-политичките заедници, со кои се создаваат услови за поуспешна реализација на заедничките развојни програми.

3.2. Во републиките и автономните покраини ќе се разработат конкретни програми за здружување на трудот и средствата.

3.3. Организациите на здружен труд кои здружуваат труд и средства, со самоуправни спогодба ги утврдуваат начинот, условите и динамиката на здружувањето врз основа на заеднички приход и доход.

4. Средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година се формираат по стапка од 1,56% од општествениот производ на општественото стопанство, и тоа:

- 60% со здружување на трудот и средствата на организациите на здружен труд врз доходни основи и врз основа на заедничките интереси, а за Социјалистичка Автономна Покраина Косово 50%;

- 40% со задолжителен заем што го уплатуваат организациите на здружен труд што вршат стопанска дејност, а за Социјалистичка Автономна Покраина Косово 50%.

5. Заинтересираните републики и автономни покраини можат договорно да утврдат и поголемо учество на средствата по основ на здружување во вкупните средства на Фондот на федерацијата од учеството утврдено со законот.

6. Со посебни сојузни закони ќе се утврди: (а) распределбата на средствата на Фондот на федерацијата за одделни стопански недоволно развиени републики и САП Косово; (б) кредитните услови за пласирање на средствата на Фондот на федерацијата.

7. Средствата на Фондот на федерацијата што се формираат со здружување на труд и средства односно преку задолжителен заем, ќе се насочуваат за изградба на стопански објекти во стопански недоволно развиените социјалистички републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово, кои обезбедуваат остварување на заедничките интереси и цели во развојот утврдени во овој план, во општествените планови на републиките и општествените планови на автономните покраини во согласност со утврдените критериуми во овој план.

8. Дополнителните средства од буџетот на федерацијата за финансирање на општествените дејности и на другите служби во стопански недоволно развиените републики и во Социјалистичка Автономна Покраина Косово се утврдуваат во годишен износ од 0,53% од проценетиот општествен производ на вкупното стопанство на Југославија во периодот од 1986 до 1990 година, за секоја година.

9. Распределбата на дополнителните средства по одделни стопански недоволно развиени републики и САП Косово се утврдува со посебен сојузен закон. Поблиската намена на користењето на дополнителните средства ќе ја утврдат стопански недоволно развиените републики и САП Косово во своите општествени планови

10. Во согласност со основите на единствениот стопански систем, сите општествено-политички заедници ќе донесат соодветни мерки со кои ќе се поттикнува здружувањето на трудот и средствата (царински олесненија, поповолни услови за кредитирање соодветни стоковни режими и режим за увоз на опрема, даночни и други олесненија).

11. До крајот на март 1986 година Сојузниот извршен совет ќе предложи, а Собранието на СФРЈ до крајот на 1986 година ќе донесе одлука за критериумите, показателите и граничните вредности за определување на степенот на стопанската зависност на републиките и автономните покраини, врз основа на кои ќе се утврди кои републики и автономни покраини ќе се сметаат за стопански недоволно развиени во периодот по 1990 година.

Трет дел

968.

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ И ЗАДАЧИ ВО ОСТАРУВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ИЗВОЗОТ

1. Заедничките планови и заедничките програми за развој значајни за складен стопански развој на земјата ќе се остваруваат преку здружување на трудот и средствата на заинтересираните организации на здружен труд и ќе имаат поддршка во мерките на заедничката развојна и економска политика, чии рамки се утврдени со овој план и со законските прописи.

Заедничките планови и програми за развој на производството и извозот значајни за складен стопански развој на земјата ќе се поттикнуваат и со мерки на заедничката кредитна политика, особено во поглед на висината на каматните стапки, роковите за отплата и периодот на одлагање на плаќањето, со царински олесненија и царинска заштита, со соодветни стоковни режими и режими за увоз на опрема, вршење на услуги и др.

2. Заедничките планови и програми за развој на производството и извозот од значење за складен стопански развој на земјата и другите планови и програми за развој на производството и извозот, што ги исполнуваат критериумите и условите утврдени со овој план ќе се поттикнуваат и со мерки на општините, републиките и автономните покраини, согласно со нивните општествени планови.

3. Во рамките на Стопанската комора на Југославија ќе се иницираат и организираат активности: врз подготовката на заедничките програми за развој на производството и извозот што се од суштествено значење за складниот стопански развој на земјата а што ги утврдуваат заинтересираните организации на здружен труд поаѓајќи од основните правци и развојните критериуми утврдени со овој план и со Општествениот договор за давање мислење за општествената и економската оправданост на намеруваните инвестиции, како и на склучувањето на самоуправниите спогодби со кои организациите на здружен труд меѓусебно преземаат обврски за остварувањето на заедничките програми на развојот.

Во рамките на стопанските комори и другите општи здруженија, организациите на здружен труд ќе ја организираат работата и активностите со кои во постапката на планирање ќе вршат усогласување на посебните, заедничките и општите општествени интереси и за таа цел: ќе даваат иницијативи и ќе организираат меѓусебно поврзување во подготвувањето на заедничките програми на развој, заедничките планови и другите планови на самоуправниите организации и заедници и на општествените планови; ќе даваат иницијативи за склучување на самоуправни спогодби и општествени договори, а особено за остварување на заедничките програми за развој; ќе вршат поврзување заради усогласување на интересите за унапредување и развој на производството, технологијата и економските односи со странство; ќе ги оценуваат условите и можностите за развој и ќе преземаат мерки и активности за остварување на плановите.

Во рамките на своите права и должности, општествено-политичките заедници навреме ќе преземаат активности и мерки за поттикнување на донесувањето на заедничките планови и програми за развој на производството и извозот, тргнувајќи од критериумите на заедничката развојна и економска политика и ќе ги утврдуваат мерките за остварување на донесените заеднички планови и програми за развој на производството и извозот.

4. Согласно со Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, заедничкиот план на организациите на здружен труд здружени во Заедницата на југословенските железници, заедничкиот план на организациите на здружен труд здружени во Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони и заедничкиот план на организациите на здружен труд здружени во Заедницата на југословенското електростопанство ќе ги донесат соодветните организации на здружен труд најдоцна до 30 јуни 1986 година.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точ. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, а во врска со член 62 од Законот за основите на системот на планирањето и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/85), Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1985 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА**ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТАРУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА ВО 1986 ГОДИНА**

Со оваа резолуција се утврдуваат задачите во остварувањето на политиката на општествено-економскиот развој и мерките на економската политика врз основа на усогласеноста на целите и задачите од Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година со можностите и условите за развој во 1986 година.

I. УСЛОВИ И МОЖНОСТИ НА РАЗВОЈОТ

1. Сложеноста и тежината на економската ситуација и целите за забрзување на развојот, што треба да се остварат во 1986 година, ја определуваат потребата од подлабоки потфати што треба да се спроведат со извршување на основните задачи и мерки на антиинфлационата економска политика утврдени со оваа резолуција. Несовладаната стопанска стагнација, при неповолните надворешно економски околности, ги отежнува условите за економско закрепнување и за забрзување на развојот.

2. Засновувајќи ја политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 во 1986 година врз достигнатиот степен на материјалната и самоуправната општествена развиеност, а пред сè врз оцената на условите и можностите за стопански растек и развој, посебно имајќи ги предвид расположивите работни, изградени, природни и други потенцијали и погодности за здружување на трудот и средствата, нужно е основните задачи и мерки на развојната и економската политика да се утврдат во функција на стратегијата со која опаѓањето ќе се претвори во растек на економската активност и ќе се зголеми вклучувањето во меѓународната размена со зголемување на продуктивноста на трудот, забрзување на технолошкиот прогрес и со јакнење на другите фактори заради зголемување на ефикасноста на стопанисувањето како основен извор на економскиот растек и на успешниот развој на самоуправната општествена репродукција. Со спроведувањето на стопанско-системските закони и општествените планови ќе се јакне пазарниот начин на стопанисување и самоуправната економска интеграција на единствениот југословенски пазар. Во такви услови е нужно најшироко работно ангажирање на сите работни луѓе, деловна иницијатива и унапредување на постоејното и освојување на ново производство и технологија. Согласно со тоа, нужно е да се активираат сите расположиви извори, вклучувајќи го и заборзаното активирање на потенцијалите на земјоделството, на малото стопанство, на туризмот, станбената изградба и на другите производствени и услужни дејности од општествениот и индивидуалниот сектор, посебно со активирање на работните, материјалните и паричните извори на населението (и на работниците на привремена работа во странство).

Таквиот пресврт на економската ситуација налага неодољна потреба од целосно ангажирање на сите сили во општеството за да се остварат навремено позитивни промени во процесот на репродукцијата, во условите и начинот на стопанисување, на линијата на натамошно јакнење на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи. Согласно со тоа, во 1986 година, со зголемена мобилизација на сите сили и средства мора да се обезбеди реализација на соодветниот дел од целите и задачите утврдени за среднорочниот период, за да се обезбеди нагорна линија на развојот и повисок степен на економска стабилност. Со тоа треба постепено да се создаваат материјални и други услови за подинамичен развој на производ-

ните сили со решително остварување на Долгорочната програма за економска стабилизација и на Долгорочниот општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 2000 година.

Тргувајќи од дадените услови и можности и од општествените потреби за забрзување на развојот, тежиштето на развојната ориентација во 1986 и во наредните години треба да биде врз остварувањето на позитивен пресврт на стагнантните и инфлаторните движења врз основа на активирањето на квалитативните фактори на растежот и развојот и нужните структурни промени. Со активна развојна и економска политика и со поефикасно дејство на стопанско-системските решенија ќе се создаваат услови стопанството да изврши, што е можно поскоро, неизоставно приспособување за поефикасно пазарно стопанисување и да остварува стабилен растеж на производството, извозот и доходот со зголемување на продуктивноста на трудот, забрзување на технолошкиот прогрес и на другите фактори за ефикасно стопанисување. Врз таа основа ќе се создаваат услови за пораст на реалните лични доходи на работниците, за зголемување на продуктивното вработување и за подигање на животниот стандард. На таквата развојна ориентација и е подреден изборот на основните задачи, на општествените активности и на мерките на економската политика, утврдени во оваа резолуција.

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ

3. Тргувајќи од целите и задачите на развојот утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и од дадените услови и можности на развојот, основни, меѓусебно поврзани задачи на сите носители на стопанските и општествените активности и на економската политика во 1986 година ќе бидат:

1) Суштествено намалување на инфлацијата врз основа на отстранувањето на причините за инфлаторно стопанисување, спроведување на финансиска консолидација, подигање на ефикасноста на стопанисувањето и јакнење на материјалната основа на здружениот труд.

Приспособувањето на стопанството кон заострените пазарни барања во поглед на подигањето на ефикасноста на стопанисувањето и забрзување на квалитативните и структурните промени ќе биде поддржано со сите расположиви мерки на економската политика, за да може, почнувајќи од 1986 година, да се обезбеди постојан и стабилен растеж на продуктивноста на трудот, како најзначаен услов за остварување на сите други задачи на општествено-економскиот развој, вклучувајќи го и неопходното јакнење на материјалната основа на стопанството.

Во 1986 година мораат енергично да се отстрануваат жариштата и причините на инфлаторниот начин на стопанисување, пред сè со оневозможување на дефицитарното финансирање на производството, инвестициите и потрошувачката. Кон тоа ќе се приспособат пресметковниот систем и инструментите за распределба на личните доходи, на чистиот доходот и на доходот. Политиката на реалните камати ќе се усогласува со политиката на намалување на стапката на инфлацијата. Политиката на реалниот девизен курс на динарот ќе се остварува согласно со критериумите утврдени со Законот за девизното работење. Значајна задача во таа смисла е отстранувањето на причините за работење со загуби, санацијата на загубите и на другите дефицити, како и заострувањето на одговорноста на работодавните органи во организациите на здружен труд што работат со загуби, нормализацијата на финансиските текови и воспоставувањето на финансиска дисциплина заради зголемување на рентабилноста на производството и на неговите позитивни техно-економски резултати. Заради тоа, ќе се преземат следните потфати: изработка и доследна реализација на санационите програми на организациите на здружен труд, банките и другите корисници на општествени средства; сведување на имотот на реална вредност; репрограмирање и конверзија на кредитните обврски врз селективна основа и регулирање на финансиските дефицити (курсните разлики и др.) врз база на утврдените критериуми; затворање на изворите на нерегуларната емисија на пари и кредити; санирање на инвестиционите пречекорувања и намалување на зафаќањата од

стопанството по основ на даноците, придонесите и другите обврски. Со извршените промени во паричниот, девизниот, кредитниот и банкарскиот систем, како и со промена на улогата на трговијата, подоследно ќе се применуваат економските критериуми и мерилата за реално вреднување на факторите и резултатите на производството и инвестициите. Во целна, ќе се создаваат поттикнувачки услови за забрзување на процесот на здружување на трудот и средствата на југословенското стопанско подрачје и ќе се оспособуваат работните организации за успешно стопанисување и проширена репродукција.

Со јакнењето на економската принуда и со усогласувањето на односите на пазарот, како и со дејството на стопанскиот систем и на мерките на антиинфлационата економска политика, субјектите на стопанисувањето ќе бидат сè повеќе во ситуација зголемувањето на доходот да го остваруваат со попродуктивен труд, што ќе доведува и до значително понасочен растеж на трошоците и цените. Таквото соборување на инфлацијата е услов за остварување на сите други цели и задачи на самоуправниот општествено-економски развој. Притоа, во зависност од движењето на инфлацијата, ќе биде зајакната вкупната општествена контрола на цените во самоуправните организации и заедници и во општествено-политичките заедници. Со решително остварување на сите овие економски услови нужно е да се обезбеди просечниот текушт месечен растеж на цените во 1986 година да биде сведен на околу 3%.

2) Забрзување на растежот на производството и извозот и обезбедување на надворешната ликвидност.

Со првата година од среднорочниот план е нужно да се зацврсти стабилната нагорна линија на економската активност во која извозот на стоки и услуги мора да биде двигател на стопанскиот растеж и развојот и да има сè позначајна улога, заедно со другите фактори, во зголемувањето на ефикасноста и на другите квалитети на стопанисувањето.

Реални материјални рамки на стопанскиот растеж со кој се изразува нужното стопанско закрепнување, треба да бидат: растежот на општествениот производ од најмалку 3%, со растеж на индустриското производство од околу 3% и на земјоделското производство од околу 8%. Нужно е, во реалните стапки на растежот да се оствари извоз на стоки и услуги од околу 5%. Притоа е потребно да се оствари растеж на продуктивноста на трудот од околу 1%, на инвестициите 2% и на вработеноста околу 2%, така што реалниот просечен личен доход по работник би растел во согласност со растежот на продуктивноста на трудот, и да се создадат услови за растеж на животниот стандард од околу 2%. Треба да се оствари суфицит во платниот биланс од најмалку 880 мил. долари, да се обезбеди надворешна ликвидност и да се задржат девизните резерви на истото ниво.

- Номиналниот девизен приход од извозот на стоки и услуги треба да достигне ниво од 15,2 млрд долари (стапка од 9%), во што извозот на стоки 11,4 млрд долари (9%), туризмот 1,3 млрд долари (околу 11%), сообраќајот 1,6 млрд долари (6%), инвестиционите работи и другите нестоховни приходи 985 мил. долари (6%), додека дознаките од странство би изнесувале 3,3 млрд долари. Притоа, номиналниот увоз на стоки и услуги би достигнал 14,1 млрд долари (8%), а во тоа увозот на стоки околу 12,7 млрд долари (7%), во што репродукционите материјали околу 10,3 млрд долари (7%), опремата 1,8 млрд долари (10%) и стоките за широка потрошувачка околу 550 мил. долари (10%).

- Во индустријата и во другите производствени дејности и услуги нужно е да се интензивира започнатиот процес на пазарно приспособување, на квалитативни и структурни промени насочени кон: технолошка модернизација и подобро користење на капацитетите; подигање на квалитетот и намалување на трошоците на производството по единица производ (енергија, увозни материјали, сировини, непроеизводствени трошоци и др.); приспособување кон извозните барања и кон поголем извоз; репродуктивно поврзување заради остварување на заеднички приход во извозот и намалување на неусогласеноста меѓу базниот и преработувачкиот сектор и внатре во нив; организациони и техничко-технолошки унапредувања; санирање, пренасочување или ликвидирање на нерентабилното производство и на неуспешните инвестиции и др. Притоа, со мерки треба да се поттикнува најшироката примена на информатиката како нова инфраструктура на стопанството

и општеството, а посебно користењето на расположивите средства, производството и соодветниот увоз на нови средства, оспособувањето на кадрите и создавањето на други услови за забрзан развој на информатиката. Заедно со тоа треба да се развиваат нови видови на стопански активности – интермедијарно, агрегатно и производство на парче, различни доработувачки и атестни операции, истражувачко-развојни, образовни и деловни центри, проектоводни, консултантски и опитни организации, бројни видови на агрокултурни, станбено-комунални, туристички, сообраќајни и други производствени и услужни дејности, вклучувајќи го занаетчиството, домашната ракотворба и целата област на малото стопанство.

– Енергетска снабденост на производството и на населението треба да се обезбеди со зголемување на производството од постојните и со завршување на градбата на енергетските капацитети чие пуштање во погон е предвидено за 1986 година, така што да се произведат околу 81 млрдa kWh електрична енергија, 75 мил. тони јаглен, 4,2 мил. тони нафта и 3,1 млрд Nm³ природен гас и да се увезат 3,8 мил. тони јаглен за коксирање, 10,8 мил. тони нафта и 4,5 млрд Nm³ природен гас, при што ќе се преземат мерки за проширување на капацитетите за транспорт и складирање на гас. Со Енергетскиот биланс на Југославија за 1986 година се утврдуваат и мерките за неговото остварување. За ублажување на дефицитот во билансите на енергијата (поради заостанувањето на изградбата на нови енергетски објекти и платнобилансните тешкотии, увозот на нафта и др.) нужно е до крајот на првото полугодие 1986 година да се донесе Заеднички план на организациите на здружен труд здружени во Заедницата на југословенското електростопанство, со мерки за неговото остварување, и Општествен договор за развојот на енергетиката до 2000 година и да се надолжни Програмата на мерки за рационализација на производството и потрошувачката на енергија (штедење). Ќе се продолжи остварувањето на политиката на цените утврдена со Долгорочната програма за економска стабилизација.

– Неопходно е да се забрза растежот на земјоделското производство и извозот, да се зголеми стабилизацијата на пазарот, и да се обезбеди поповолна економска положба на производителите на земјоделски и прехранбени производи и подигање на конкурентската способност. Треба да се оствари производство на пченица од околу 4,8 милиони тони, на пченка од околу 11,5 милиони тони и на месо 1,3 милиони тони, а откуп на пченица околу 3 милиони тони, откуп на пченка 4,5 милиони тони од што за пазарните резерви 400 илјади тони, додека пазарните резерви на месо би изнесувале 50 илјади тони. Нужно е да се зголеми извозот на земјоделски и прехранбени производи за 6%. Ќе се преземат мерки и активности заради зголемување на отвореноста на шумите и на обемот на шумско-одгледувачките работи, при поадекватна и поорганизирана заштита на шумите од шумски пожари, болести и штетници.

– Треба да продолжи поддршката на натамошниот растеж и развој на туристичката активност и да се преземат додатни мерки за поуспешна и побогата туристичка понуда, така што странскиот туристички промет да се зголеми најмалку за 6%, а домашниот – за околу 2% и да се зголеми девизниот приход за околу 11%.

– Во областа на сообраќајот и врските тежишни задачи се: подигање на квалитетот на стопанисувањето и на услугите; модернизација на капацитетите; унапредување на самоуправната и технолошката организираност; намалување на потрошокот на енергија и на другите транспортни трошоци; изградба на стоковно-транспортни центри на магистралните правци, поефикасно вклучувања во меѓународниот сообраќај и зголемување на девизниот приход. Притоа, развојот треба да се насочи кон: остварување на задачите утврдени со заедничките планови на организациите на здружен труд здружени во Заедницата на југословенските железници и во Заедницата на ЈПТТ, а првенствено кон: отстранување на тесните грла и модернизација на пругата Јесенице /Сежана-Гевгелија/ Димитровград и подготовка на изградбата на заедничката гранична станица ЈЖ – МАВ кај Суботица, продолжување на изградбата на автопатот на братството и единството, завршување на изградбата на коаксијално-кабловскиот систем „Централ“ и набавка на неопходните современи транспортни средства.

– Треба да се зголеми ангажирањето на расположивите градежни капацитети во изградбата на објекти од значење за реализација на развојните цели во областа на станбената изградба, енергетиката, индустријата, земјоделството, сообраќајот и водостопанството, со што ќе се забрза економското закрепнување на оваа дејност. Посебно треба да се забрза вклучувањето на градежните капацитети во изведувањето на инвестициони работи во странство и, врз таа основа, да се обезбедат услови за остварување на поголеми девизни приходи. Ќе се поддржи заедничкиот настап на градежните организации и на производителите на опрема од целата земја во изведувањето на инвестиционите работи во странство.

– Мерките и активностите на економската политика ќе бидат насочени кон зголемување на производството за извоз, продуктивноста на трудот и доходот. Заради тоа, нужна е поголема селективност во политиката на насочување на расположивите средства, пред сè кон модернизирање, отстранување на тесните грла и довршување на инвестиционите објекти што се во завршна фаза, а се наоѓаат на основните правци на развојот утврдени со Среднорочниот план, вклучувајќи ја реализацијата на заедничките планови и програми за развој на производството и извозот и тоа, пред сè на оние што даваат најбрзи економски резултати. Во инвестиционата политика неопходно е да се обезбеди усогласување на обемот на инвестициите со реално расположивите средства на акумулацијата и да се оневозможи дефицитарното финансирање. Со кредитно-монетарната политика ќе се дејствува врз остварувањето на планираниот обем и структура на производството и на економската размена со странство, заради што посебно ќе се обезбедуваат најповолни услови за кредитирање од селективните намени. Во таа смисла е неопходно да се дејствува со суштествено изменета даночна политика во смисла на поголема поддршка на рентабилното производство и на зголемувањето на извозот, како и зголемена улога на даночите во остварувањето на целите на политиката на економскиот и социјалниот развој.

– Заедничките планови и програми за развој на производството и извозот од значење за хармоничен стопански развој на земјата ќе се остваруваат по пат на здружување на трудот и средствата на заинтересираните организации на здружен труд и ќе имаат поддршка, врз основа на плански утврдените економски и развојни критериуми, во мерките на заедничката развојна и економска политика чиешто рамки се утврдени со Општествениот план на Југославија и со посебни законски прописи. Овие планови и програми ќе се поттикнуваат и со соодветни мерки на општините, републиките и автономните покраини, согласно со нивните општествени планови.

3) Зголемување на продуктивноста на трудот и на животниот стандард

По долгогодишната стагнација и опаѓање на продуктивноста на трудот, нужно е да се оствари позитивен пресврт, уважувајќи ја цврстата меѓузависност на растежот на продуктивноста, вработеноста, општествениот производ, доходот и на другите фактори на стопанската активност. Во 1986 година е неопходен просечен растеж на продуктивноста на трудот од најмалку 1%, со ориентација кон постепен растеж во наредните години, со тоа што е потребно вработеноста да се зголеми особено во малото стопанство, туризмот и во другите услужни дејности, како и да се создаваат услови за пошироко работно ангажирање на населението на село.

– Во рамките на вкупниот растеж на општествениот производ и неговата распределба, како и на растежот на продуктивноста на трудот и позначаителното намалување на нивото на инфлацијата, треба да се создаваат материјални услови за зголемување на животниот стандард. Пред сè, мора да се обезбеди реалните лични доходи во просек да не паѓаат под достигнуто ниво од претходната година и да растат во согласност со растежот на продуктивноста на трудот. Тоа подразбира дека личните доходи, со стриктно врзување за растежот на продуктивноста на трудот, можат да растат кај сите субјекти на стопанисување кај кои се зголемува продуктивноста на трудот, а мораат да опаѓаат таму каде што доаѓа до опаѓање на продуктивноста на трудот. Во согласност со тоа, треба да се приспособат основите и мерилата за распределба на

личните доходи. Во текот на првиот квартал на 1986 година ќе се иницира донесување на единствена методологија за мерење на продуктивноста на трудот во организациите на здружен труд.

- Нужно е да се запре продлабочувањето на социјалните проблеми и на социјалната диференцијација на населението, за кое мора да придонесе и предвидениот растеж на продуктивната вработеност, продуктивноста на трудот и посебно даночната политика. Со активна економска и социјална политика треба да се запрат недоволните движења во општествените дејности и станбената изградба, и да се обезбеди поцелосна материјална заштита на најзагрозените категории население.

4. Со реализација на основните задачи, мерки и активности на економската и развојната политика утврдени со оваа резолуција, ќе се создаваат материјални и други услови за поусpesно остварување на целите на Општествениот план на Југославија. Во таа рамка, ќе се создаваат услови за поусpesно остварување и на политиката на забрзан развој на стопански недоволно развиените републики и најбрз развој на САП Косово. Ќе се преземаат мерки и активности за запирање на релативното заостанување во стопанскиот развој на територијата на СР Србија надвор од териториите на САП. Ќе се продолжи со политиката на јакнење на општонародната одбрана и општествена самозаштита.

III. ОСНОВНИ АКТИВНОСТИ И МЕРКИ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА

A. Пазарот, цените, финансиската консолидација и др.

5. Во областа на пазарот неопходно е да се преземаат поефикасни мерки за усогласување на односите меѓу понудата и побарувачката, и тоа во следните правци:

5.1. Во општествено-политичките заедници е неопходно да се создаваат услови за формирање на стоковни резерви со кои ќе се дејствува на пазарот. Истовремено, мора да се обезбеди единствен начин на функционирање на системот на сојузните, републичките, покраинските и општинските резерви и резервите на организациите на здружен труд, вклучувајќи го и постепено обезбедување на пазарни резерви на основните земјоделски и прехранбени производи, како и обезбедување на средства за изградба на складовен и разладувачки простор за кое ќе се донесе соодветен акт во првото тримесечје на 1986 година. Притоа, ќе се оспособува трговијата во функција на јакнење и подобро функционирање на системот на стоковните резерви.

5.2. Заради подобра снабденост на пазарот со стоки за широка потрошувачка, ќе се продолжи со политиката на обезбедување на увоз на производите од суштествено значење за снабдувањето на населението, како и на суровините за нивното производство. За да се спречува порастот на цените, како израз на стопанскиот и конјунктурниот несклад во односите помеѓу понудата и побарувачката, ќе се интервенира од стоковните резерви, а кога тоа не е доволно - и со стоки од увоз.

5.3. Ќе се создадат услови трговијата порационално и поефикасно да ја врши прометната функција на единствениот југословенски пазар. Организациите во трговијата со јакнење на својата економска положба, ќе обезбедат континуирано снабдување на стопанството и населението, при повеќекратно помал обем на залихите од обемот што се формира кога секој учесник поединечно ги формира тие залихи.

5.4. Со мерките на економската политика ќе се дејствува врз остварувањето и на другите услови за подобра организација на прометот на единствениот југословенски пазар.

5.5. Со програмата за резерви на месо во жив добиток на ридско-планинското подрачје, ќе се обезбеди учеството на СР Србија, надвор од териториите на автономните покраини, да биде 20% од програмата за резерви на месо во жив добиток во 1986 година.

6. Цените на производите и услугите на единствениот југословенски пазар организациите на здружен труд, во односите на меѓусебна зависност, поврзаност и одговорност, ќе ги формираат самостојно според условите на пазарот, во согласност со законот. Со дејствувањето на стопанскиот систем, на економската и развојната политика ќе

се создадат услови за пазарно формирање на цените и за нивниот значително побавен растеж во 1986 година. Во 1986 година ќе се оствари политиката на цените во согласност со определбите на Долгорочната програма за економска стабилизација и на Општествениот план на Југославија за период од 1986 до 1990 година.

6.1. Цените на суровините и на репродукциониот материјал ќе се формираат во репродукционата поврзаност, пред се, во рамките на заедничките развојни програми.

6.2. Во 1986 година ќе се намалат разликите во односите на цените на електричната енергија, јагленот и природниот гас, во согласност со определбата во Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и заедничките елементи за формирање на цените на овие производи, утврдени во тој план, во износ од 33% од постојните диспаритети на цените кон крајот на 1985 година.

6.3. Цените на стоките за широка потрошувачка ќе се формираат според условите на пазарот, со тоа што мерките на економската политика а, пред се, со интервенции од стоковните резерви и од увоз, ќе се влијае врз поумерен растеж на тие цени.

6.4. Согласно со чл. 6 и 7 од Законот, цените на производите и услугите ќе се формираат во согласност со заедничките елементи утврдени во Среднорочниот план (енергетика, сообраќај и врски и заштитни цени во земјоделството).

6.5. Цените во прометот треба да се формираат во основа според условите на пазарот, во согласност со начинот на формирање на цените на истите производи во производството, со тоа што Сојузниот извршен совет во 1986 година да го пропише начинот на формирање на цените во прометот на големо, односно на мало, за производите и услугите за кои ќе бидат пропишани мерки за непосредна контрола на цените на производителите на индустриски производи. Сојузниот извршен совет за 1986 година ќе го пропише начинот на формирање на цените на производите од увоз.

6.6. За отстранување на растројствата на пазарот ќе се преземат и посебни мерки на економската политика, а посебно:

- интервенции на пазарот од стоковните резерви и од увоз; запирање на кредитирањето кај производите со инфлаторен растеж на цените; одземање на стечената корист од сите организации на здружен труд кај кои ќе се утврди монополско и друго незаконито формирање на цените; воведување на данок на промет на определени производи кога ќе се оцени дека треба да се апсорбира дел од побарувачката; менување на стоковниот режим и на нивото на заштитата кај определени производи и друго, согласно со законот.

6.7. Сојузниот извршен совет, во согласност со законот, ќе преземе и неопходни мерки за непосредна контрола на цените, ако тоа ситуацијата го побара. Сојузниот завод за цени, врз основа на ориентационите параметри, како аналитичко-документациона основа, ќе го следи движењето на цените и, врз основа на состојбата во производството и на пазарот, ќе предлага мерки на економската политика со кои би се влијаело врз побавен растеж на цените, пред се, таму каде што се пројавува користење на монополската положба во формирањето на цените.

7. Согласно со Општествениот план на Југославија, во рамките на програмата за финансиска консолидација на стопанството, на банките и на другите корисници на општествени средства, уважувајќи ги притоа проблемите на недоволно развиените републики и на САП Косово, како и заостанувањето во развојот на територијата на СР Србија надвор од териториите на САП, ќе се преземат и следните мерки и активности:

7.1. До крајот на март 1986 година, организациите на здружен труд, банките и другите корисници на општествени средства ќе ги регулираат во согласност со законот своите втасани обврски при целосна контрола од Службата на општественото книговодство, Народната банка на Југославија и банките.

Врз основа на однапред утврдени критериуми и услови, со посебен сојузен закон што ќе се предложи до крајот на март 1986 година, ќе се изврши претворање на дел од краткорочните кредити од примарната емисија во кредити за трајни обртни средства на производителските организации на здружен труд.

Конверзијата на кредитите ќе се спроведува селективно по намени, односно по корисници, посебно имајќи ја предвид положбата на организациите на здружен труд во стопански недоволно развиените републики, на територијата на СР Србија надвор од териториите на САП, имајќи го предвид нејзиното релативно заостанување во развојот, а особено во САП Косово. Притоа, ќе се тргнува од економската положба на организациите на здружен труд и од намените на користењето на кредитите.

Организациите на здружен труд што имаат непокриени загуби ќе учествуваат во конверзијата на краткорочните кредити од примарната емисија тргнувајќи од истите утврдени критериуми, а врз основа на поднесените и одобрените санациони програми. Кај организациите чии санациони програми се прифатени, спроведувањето на конверзијата подразбира и обврски за банките што учествуваат во санирањето, да репрограмираат дел од обврските на тие организации.

Паралелно со конверзијата на краткорочните кредити од примарната емисија, Здружението на банките на Југославија ќе сочини програма за репрограмирање на обврските на стопанството спрема банките врз селективна основа, водејќи притоа сметка со репрограмата да се опфатат, согласно со билансните можности на банките, во прв ред организациите на здружен труд што се наоѓаат на основните правци на развојот и организациите на здружен труд чии санациони програми се прифатени.

7.2. До крајот на април 1986 година ќе се донесе закон и мерки да се регулира врз трајна основа прашањето на курсните разлики во Народната банка на Југославија, во деловните банки и во организациите на здружен труд и притоа да се покрие делот од курсните разлики што настапил по основ на стоковните кредити за производство на вештачки губрива, производство на бакар и за црната металургија.

7.3. Ќе се оневозможи користењето на нерегуларните инструменти на стоковниот промет, посебно на инструменти за плаќање кои служат за формирање на вкупниот приход, така што вкупниот приход по овој основ да го сочинуваат само хартиите од вредност авалирани од страна на банките и на организациите на здружен труд од областа на стопанството под поостри услови.

7.4. Понатаму треба да се обезбеди доследно спроведување на прописите за намирување на меѓусебните обврски и побарувања на организациите на здружен труд, банките и другите корисници на општествени средства и да се обезбеди уредност на извршувањето на меѓусебните обврски.

7.5. Ќе се унапреди и ќе се направи поефикасен платниот промет, според посебна програма за модернизација на СОК.

7.6. Постапно ќе се намалува учеството на приходите по основ на посебниот данок на промет (републички, покраински и општински) во буџетите на (овие) општествено-политички заедници.

7.7. Ќе се подготват и спроведат и други мерки од програмите за санација и нормализација на финансиската состојба на организациите на здружен труд, банките и другите корисници на општествени средства, а особено:

- промени во системот на пресметувањето и билансирањето заради пореално искажување на билансот на состојбата и билансот на успехот (доходот) и така подоследно да се реализира принципот на наплатена реализација;
- промени во структурата на изворите на финансирање на основните и обртните средства заради отстранување на нерегуларноста и неусогласеноста во изворите на средствата, како и мерки за побрза циркулација на обртните средства;
- определени промени во структурата на изворите за финансирање на општата и заедничката потрошувачка.

Заедно со спроведувањето на Законот за кредитниот и банкарскиот систем, ќе се спроведе неопходна санација и консолидација на банките и на другите финансиски организации.

Во организациите на здружен труд ќе се изготват консолидирани биланси и ќе се спроведе сведување на имотот на реалната вредност, вклучувајќи го и отпишувањето на дел од имотот, во согласност со законот. Притоа, ќе се спроведе санирање на фиктивната актива со соодветна ликвидација на меѓусебните побарувања и долговите. Ќе се изврши репрограмирање на определени кредити и ќе се

утврдат временски разграничувања во билансите на стопанските организации и банките и обврските што треба да се ликвидираат во текот на наредните години, согласно со соодветните прописи.

8. Мерките на монетарната и кредитната политика ќе бидат во функција на антиинфлационата политика и на јакнењето на економските услови за пазарно стопанисување. Неопходно е да се обезбеди потребното забавување на растежот на монетарните агрегати (паричната маса) во однос на номиналниот растеж на општествениот производ. Притоа, обемот на примарната емисија и порастот на пласманите на банките ќе биде во согласност со порастот на паричната маса. Заради поефикасна реализација на основните задачи на економската политика нужно е, со политика на Народната банка на Југославија и на деловното банкарство, да се обезбедат соодветни мерки за остварување на селективна монетарна и кредитна политика.

8.1. Ќе се обезбедат најповолни услови за кредитирање на:

- производството и подготовката на стоки и услуги за извоз и на извозот посебно на конвертибилното подрачје,
- производството, откупот, залихите и резервите на основни земјоделски и прехранбени производи,
- производството и залихите на минерални губрива,
- заедничките програми за производство и извоз од значење за целата земја.

Со монетарно-кредитната политика ќе се поттикнува реализацијата и на другите приоритети на развојот утврдени во Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

8.2. Каматните стапки ќе се усогласуваат со очекуваната стапка на инфлацијата. Во текот на годината ќе се врши усогласување со реалните движења во стопанството.

Во јануари 1986 година ќе се подготви решение за водење на политиката на каматите во однос на очекуваната инфлација, тргнувајќи од определбите за политиката на реалните камати. Истовремено ќе се предложат натамошни мерки за финансиска консолидација и спречување на инфлацијата.

8.3. Банките ќе го запрат давањето на нови кредити за обртни средства на производствените организации на здружен труд кои по кој и да било основ држат залихи на готови производи, освен залихи од производство за извоз и сезонските залихи во чие кредитирање учествува примарната емисија.

8.4. Ќе се предложи закон за претворање на краткорочните кредити на народните банки на републиките и на Народната банка на Војводина дадени на Југословенската банка за меѓународна економска соработка - во долгорочни кредити за намените за дополнително кредитирање на извозот на опрема, бродови и изведување на инвестициони работи во странство.

8.5 На Југословенската банка за меѓународна економска соработка ќе и се обезбеди, од средствата на поттикнување на работите за извоз, регрес на дел од каматата на кредитите што таа банка им ги дава на банките за дополнително кредитирање на извозот на опрема, бродови и изведување инвестициони работи во странство на кредит.

Во првото тримесечје на 1986 година ќе се предложи нов закон за Југословенската банка за меѓународна економска соработка врз основа на кој ќе се приспособи статусот на оваа банка и ќе се засилат нејзините банкарски функции во економската соработка со странство.

8.6. Со самоуправни спогодба на банките, која ќе се склучи до крајот на февруари 1986 година, ќе се насочат средствата на деловното банкарство (62 млрд. динари) заради обезбедување кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведувањето инвестициони работи на кредит, кои се насочуваат преку Југословенската банка за меѓународна економска соработка. Ако самоуправниот спогодба не се склучи во предвидениот рок, со прописите на републиките и на автономните покраини ќе се насочат предвидените средства за овие намени. Истовремено, врз основа на соодветниот договор на републиките и на автономните покраини, кој би бил потпишан до крајот на март 1986 година, ќе се обезбеди долгорочно насочување на средствата за овие намени.

8.7. Под контрола на монетарно-кредитната политика ќе се стават сите парични текови и ќе се спречат сите не

регуларни текови на емисијата на пари, при полна контрола над спроведувањето на законските прописи и на финансиската дисциплина.

8.8. Во 1986 година нема да се стеснуваат селективните намени, со тоа што ќе се зголеми учеството на банките и на организациите на здружен труд во финансирањето на селективните намени од примарната емисија во согласност со јакнењето на репродуктивната способност, при истовремено давање поголема поддршка на остварувањето на општа монетизација на хартиите од вредност.

9. Ќе се извршат промени во системот и политиката на даноците и придонесите и ќе се прошири примената на прогресивното и диференцираното оданочување заради јакнење на економската, развојната и социјалната функција на даноците.

Во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација и со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, во 1986 година ќе се пристапи кон потемелни измени на системот и политиката на даноците и придонесите.

9.1. Со даночната политика (диференцирани стапки, разни даночни олесненија и даночни ослободувања) ќе се поддржува побрзиот развој на определени дејности и други задачи на развојот во 1986 година, а посебно производството за извоз и производството кое постојано ја рационализира потрошувачката на сировини и енергија, намалувањето на другите трошоци, подобро користење на капацитетите и подигањето на техничко-технолошкото ниво, реализацијата на заедничките програми за производство и извоз од значење за целата земја, програмите во областа на малото стопанство и туризмот и трговијата со прехранбени производи.

9.2. Ќе се испитаат можностите за укинување или намалување на општинскиот или републичкиот данок на промет. Истовремено, треба да се прошири и зголеми оданочувањето на приходите од имот, од стопанска дејност и од други извори на приходи на населението врз основа на прогресивни стапки на данокот, во зависност од економската моќ на населението.

9.3. Во првиот квартал на 1986 година ќе се донесе договор за заедничките основи за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби за периодот од 1986 до 1990 година.

9.4. Ќе се оспособат стручните служби и ќе се засили контролата на надлежните органи задолжени за спроведување на даночната политика и примената на санкции за утврдените прекршоци.

10. Во рамките на политиката на стекнување и распредување на доходот и на чистиот доход и на распределба на средствата за лични доходи, со организирање на здружениот труд, како и со синхронизирани економски мерки и активности односно со содејство на сите фактори за зголемување продуктивноста на трудот, производството и ефикасноста на стопанисувањето, треба да се создаваат материјални и други услови за пораст на реалните лични доходи и за подигање на општото ниво на животниот стандард на работните луѓе и граѓаните, при истовремено остварување поголем обем на средствата за акумулација.

10.1. Согласно со растежот на производството, вработеноста и продуктивноста на трудот на општествениот сектор, масата на реалните лични доходи на стопанството ќе се зголеми за околу 2,5%, а по вработен за околу 0,5%, што е во согласност со растежот на продуктивноста на трудот. Личните доходи на работниците надвор од материјалното производство ќе го следат движењето на личните доходи на стопанството по стапка што ќе ја овозможуваат расположивите материјални средства, земајќи ја предвид и ефикасноста од спроведувањето на договорените програми за работа. Пензиите и другите примања по основ на здравственото и социјалното осигурување и социјалната заштита ќе го следат движењето на личните доходи, со што се обезбедува зачувување на нивната реална вредност и извесно зголемување на реалниот стандард.

10.2. Со доследна примена на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распредувањето на доходот и чистиот доход и во распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците на СФРЈ и со примена на соодветни општествени договори на републиките и на автономните покраини и

самоуправни спогодби на организациите на здружен труд за стекнување и распределба на доходот според резултатите од трудот, ќе се воспостави поголема меѓузависност на личните доходи и остварените резултати на трудот изразено во доходот, на личните доходи и продуктивноста на трудот, како и на личните доходи и акумулацијата спрема просечно користените деловни средства ќе дејствува врз мотивираноста на работниците за поефикасно користење на општествените средства, поголемо производство и доход.

Со разработка на соодветните основи и мерила за распределба на личните доходи во организациите на здружен труд треба да се обезбеди личните доходи на вработените работници во производството да растат сразмерно со растежот на производството и извозот односно на продуктивноста на трудот и доходот.

10.3. Со политиката на распределба ќе се обезбеди поголемо вреднување на производствениот и креативниот труд и на работата во потешки услови и ќе се создадат услови реалните лични доходи во организациите на здружен труд што постигнуваат позитивни резултати да растат во согласност со продуктивноста на трудот и ефикасноста на работењето, изразено во доходот.

11. Во сите организации на здружен труд и други организации, како и во општествено-политичките заедници, ќе се обезбедат потребните услови за водење на поактивна социјална политика.

11.1. Самоуправните интересовни заедници и општествено-политичките заедници, посебно општините, со редовни и дополнителни средства, во согласност со начелото на солидарност и заемност, ќе водат политика на заштита на животниот стандард на категориите население со најниски примања.

11.2. Со зголемување на производството, на продуктивноста на трудот и на реалниот доход, како и со поголема ефикасност на трудот и подобро користење на расположивите материјални и човечки ресурси, со непрекинато зголемување вработувањето, при поголема одговорност на сите носители на стопанска активност, ќе се создаваат реални можности работниците својата социјална сигурност и сигурноста на своите семејства да је обезбедуваат со работа, а со мерките на социјалната политика да се обезбедува социјалната сигурност само на оние кои од објективни причини не можат тоа да го сторат со својот труд.

11.3. Со мерки на економската и социјалната политика, а посебно со усовршување на даночната политика и со поголема одговорност на извршителите на даночната политика ќе се отстрануваат и оневозможуваат причините за социјални разлики што не се засноваат врз резултати од трудот.

11.4. Средствата на фондовите за заеднички резерви, средствата на самоуправните интересовни заедници за вработување и средствата на заинтересираните организации ќе се насочат пред сè кон: развивање на новите програми за производство, како и за остварување на мерките за економска и социјална сигурност на невработените работници, за вработување и преквалификација на работниците, посебно од организациите што се во постапка на санација и ликвидација.

12. Во областа на финансирањето на општите општествени и на заедничките потреби ќе се преземат мерки за рационализација на сите видови потрошувачка и ќе се усогласат со расположивите средства за потрошувачка.

12.1. Вкупните средства за општи општествени и заеднички потреби, освен приходите на буџетот на федерацијата и приходите за пензиско-инвалидско осигурување, боречка заштита и примања на воените инвалиди, средствата што се издвојуваат за наука, додатните средства за школување, законските обврски што имаат карактер на лични примања, регресот за вештачки губрива, средствата за заштита на растенијата, за инетервенции и инвестиции во стопанството и приходите од населението, ќе растат побавно за 5% од номиналниот растеж на доходот на општественото стопанство. Во рамките на вкупните средства за тие потреби, приходите од стопанството ќе растат побавно од другите приходи (нестопанство, население и др.).

Средствата за отстранување на последиците од елементарни непогоди, за премостување на разликите на

станати поради различните рокови за уплати и уплатите на средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на придонесите на Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите на развој и за други обврски врз основа на договори на републиките и на автономните покраини и општествени договори или сојузен закон, ќе растат согласно со прописите односно со договорите со кои се регулирани.

12.2. Во републиките и во автономните покраини со селективна политика ќе се обезбеди диференциран растек на средствата за општи општествени и за заеднички потреби во рамките на вкупниот растеж предвиден во точка 11.1.

12.3. Средствата за општи општествени и за заеднички потреби во републиките и во автономните покраини ќе се усогласат со движењето на доходот на општественото стопанство според периодичните пресметки за три, шест и девет месеци. Ако во текот на годината тие средства се остварат над нивото предвидено со Резолуцијата, во републиките и во автономните покраини ќе се преземат мерки сразмерно да се намалат стапките на даноците и придонесите од доходот на организациите на здружен труд и од личните доходи на работниците.

12.4. Републиките и автономните покраини на подрачјето на општествените дејности ќе преземат мерки за измена на соодветните закони и прописи во врска со самоуправното интересовно организирање. Тие промени би требало да опфатат рационализација на мрежата на системот на интересовно организирање, унапредување на работата и одлучувањето во тие заедници.

Сите општествено-политички заедници ќе ги утврдат програмите за реализација на оваа задача најдоцна до крајот на март 1986 година заради намалување на непродуцентната потрошувачка (општествена режија).

12.5. Во републиките и во автономните покраини до крајот на I квартал на 1986 година ќе се донесе договор за заедничките основи на финансирање на општите општествени и на заедничките потреби за периодот од 1986 до 1990 година, со кој ќе се обезбеди усогласеност на начинот на финансирање на општата и заедничката потрошувачка во земјата, единствено следење на потрошувачката и ефикасност во спроведувањето на мерките на економската политика.

12.6. Во областа на образованието треба да се преземаат ефикасни мерки за рационализација и модернизација на образовниот систем и за подобрување на материјалната положба на образовните институции и на вработените во нив.

12.7. Во областа на здравствената заштита активност мора да се насочи особено кон: побрзо намалување на смртноста на доенчињата, посфикасно сузбивање на заразните и паразитските болести; спречување и сузбивање на масовни незаразни болести, причини за инвалидност и работна неспособност. Приоритет во развојот нужно е да ѝ се даде на примарната здравствена заштита и на создавањето услови за што подоследна здравствена заштита во работните организации од материјалното производство, во месните заедници, како и на осовременувањето на работата во стационарните здравствени организации. Ќе се обезбеди уредно снабдување со лекови и санитарски средства, со поголемо потпирање врз сопствените сили.

13. Со буџетот на федерацијата за 1986 година, кој ќе биде искажан во два посебни дела:

- дел за финансирање на Југословенската народна армија и

- дел за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата,

- ќе се обезбеди финансирање на корисниците на буџетот на федерацијата и враќање на дел од обврските на федерацијата.

Во распоредот на средствата на буџетот на федерацијата приоритет ќе му се даде на финансирањето на Југословенската народна армија, за што ќе бидат обезбедени 5,2% од остварениот национален доход на вкупното стопанство во 1986 година.

За финансирање на инвалидско-боречката заштита и воени пензии ќе се обезбедат средства за текушто извршување на обврските според законските прописи.

Во согласност со законските прописи ќе се обезбедат дополнителни средства за недоволно развиените републики и за Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

За финансирање на материјалните резерви ќе се обезбедат средства во височина од 2% од вкупните изворни приходи на Буџетот на федерацијата за 1986 година, како и 20% од данокот на промет на кафе од делот што му припаѓа на буџетот на федерацијата.

Средства за другите корисници на буџетот на федерацијата ќе се обезбедат во согласност со точка 11.1. од Резолуцијата.

Б. Производство и извоз

14. За остварување на политиката на јакнење на економските односи со странство ќе се преземат следните мерки и активности:

14.1. Ќе се продолжи со спроведувањето на политиката на реален курс на динарот заради одржување на глобалната ценовна конкурентност на домашните производи и услуги на нивото достигнато на крајот на 1985 година. Сојузниот извршен совет на предлог од Народната банка на Југославија ќе ги утврдува рамките на потребното приспособување на курсот на динарот, во согласност со сојузниот закон.

14.2. Извозот динарски ќе се поттикнува преку враќање на царините и другите увозни давачки, регрес на делот од трошоците за транспорт на странските релации, субвенции и стимулации, при што нивното релативно ниво ќе се намали и селективно ќе се насочува така што да ги поттикнува промените во структурата на извозот со кои се остваруваат поголеми економски ефекти. Посебен поттик ќе се дава за извоз на земјоделски и прехранбени производи.

Поголема доходовна мотивираност на организациите на здружен труд што имаат склучени договори за долгорочна индустриска кооперација со партнери од земјите од конвертибилното подрачје и од земјите со кои е договорен клириншки начин на плаќање ќе се постигнува и со ослободување од плаќањето царина и увозни давачки во согласност со одредбите на член 50 од Царинскиот закон.

14.3. Организациите на здружен труд, нивните асоцијации, банките и научните институции ќе ги интензивираат сопствените мерки и активности за успешна реализација на програмите за извоз на стоки и услуги, посебно на конвертибилното подрачје.

14.4. Организациите на здружен труд, кои со своите и со заедничките програми за развој, производство и извоз подолгорочно остваруваат значаен извоз, ќе бидат поддржани со соодветни мерки на развојната и економската политика, првенствено ако се извезува на конвертибилното подрачје и ако со тие работи се остварува позитивен девизен ефект.

14.5. Стопанската комора на Југославија, стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини ќе предлагаат критериуми за порационална организација и унапредување на работата на трговската мрежа во земјата и во странство.

14.6. Со вкупната активна економска политика ќе се осигури најголем дел од стопанството да биде доходовно заинтересиран за извоз, така што во извозот да може да остварува доход најмалку на нивото што се остварува на домашниот пазар. Притоа, ќе се поддржува планираната валутна и регионална структура на извозот.

14.7. Политиката на увозот ќе биде во функција на зголемување на предвиденото производство и извозот, а во согласност со платнобилансните можности на земјата. Приоритет ќе има увозот на сировини и други репродукциони материјали наменети за производството за извоз на конвертибилното подрачје. Со предвидениот увоз на опрема ќе се поддржува, пред сè, модернизацијата и проширувањето на капацитетите за извоз и во таа функција натамошниот техничко-технолошки развој. Со увозот на стоки за широка потрошувачка ќе се обезбеди подобра снабденост на домашниот пазар, а во тие рамки на туристичката побарувачка, како и позитивно влијание врз квалитетот, асортиманот и цените на домашното производство.

14.8. Организациите на здружен труд во 1986 година можат да склучуваат договори за увоз на опрема од конвертибилното подрачје во височина од 31% од пресметана

та амортизација за опремата за 1985 година и во височина од 7% од остварениот извоз на конвертибилното подрачје во 1985 година.

14.9. Ќе се овозможи вршењето на компензациони и други специфични работи со странство, увоз заради извоз, работи на извоз со наплата во стоки, како и развивање на повисоки форми на долгорочна производствена соработка и кооперација со земјите во развој и со други земји, во функција на остварувањето поурамнотежена размена на стоки и услуги. Ќе се поттикнува основањето и работата на царинските зони.

Во рамките на компензационите работи ќе се овозможи првенствено извозот на производи чиј пласман е отежнат на странските пазари. Притоа, предност ќе им се даде на оние производи со чиј извоз, по пат на компензација, се овозможува увоз на производите што се значајни за снабдување на домашната репродукција и пазарот.

Стоковната размена со соседните земји која се врши во согласност со склучените меѓудржавни аранжмани може да достигне 20% од вредноста на стоковната размена со одделната земја (размената според бесцаринските листи не е вклучена во оваа рамка).

Извозот и увозот на стоки според меѓународните самески компензациони работи ќе се врши според утврдените стоковни листи во рамките на спогодбите помеѓу Стопанската комора на Југославија и соодветните странски органи.

Во рамките на Секциите на Стопанската комора на Југославија ќе се формираат извозно-увозни пулови и конзорциуми на организациите на здружен труд и банките заинтересирани за соработка со партнери од земјите во развој. Ќе се продолжи со стимулацијата на извозот во овие земји, меѓусебното кредитирање на стоковната размена, трансферот на технологија, заедничкото производство и заедничкото настапување на трети пазари по работи на извозот, увозот и изведувањето инвестициони работи и, во тие рамки, ќе се користат можностите што ги даваат различните видови компензациони, паралелни, бартер и слични работи, доколку се од заеднички интерес.

14.10. Ќе се овозможи набавка на бровони и авиони на хипотекарен кредит, со обврска со нивното користење да се остварува девизен прилив најмалку во вредноста на отплатата на кредитот. Ќе се овозможи и набавка на авиони на кредит, преку врзани работи на извоз на југословенски стоки. Кај увозот на опрема од поголема вредност по правило треба да се обезбеди соодветен извоз на домашни стоки.

14.11. Со мерките за царинска и вонцаринска заштита ќе се создаваат услови за поповолен увоз на стоки наменети за производството на стоки и услуги за извоз на конвертибилното подрачје.

14.12. Со мерките на текуштата економска политика ќе се поддржува и ќе се стимулира економски оправданата и рационална супституција на увозот.

14.13. Ќе се поттикнува девизниот прилив од работниците на привремена работа во странство и поинтензивно ќе се насочува во малото стопанство, земјоделството и за станбена изградба.

14.14. Од странските кредити првенствено ќе се користат нови кредити кај Меѓународната банка за обновување и развој, меѓународните финансиски корпорации, Европската инвестициона банка, ЕУРОФИМА, Европскиот фонд за реинтеграција, кај владите и владините агенции. Овие средства ќе ги користат организациите на здружен труд кои треба да придонесат за побрзо остварување на развојните цели (модернизација на ЈЗ, изградба на автопат, изградба на енергетски објекти, за истражување на енергетски сировини), со структурно приспособување и поголема извозна експанзија на стопанството, за зголемување на вработеноста во стопански недоволно развиените и изразито миграционите подрачја, како и за побрзо вработување на повратниците од странство.

14.15. Средствата на Меѓународната банка за обновување и развој, врз основа на критериумите што се утврдени со сојузен закон, ќе се користат и за модернизација и изградба на објекти на инфраструктурата и како една од формите на поддршка за побрзо развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово.

14.16. Финансиски кредити во 1986 година ќе се земаат во странство само заради ликвидност на земјата во пла-

ќањата спрема странство и за финансирање на определени програми, сето врз основа на посебни сојузни закони.

14.17. По исклучок, заради навремено извршување на фиксните и гарантираните обврски спрема странство и одржување на потребното ниво на девизните резерви можат во странство да се користат краткорочни кредити.

Нивото на краткорочниот долг на овластените банки, утврдено со Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1986 година и со Одлуката на Сојузниот извршен совет, овластените банки ќе го распоредат меѓусебно, сразмерно со нивното учество во вкупните плаќања во конвертибилни валути во 1985 година. Височината на краткорочниот долг на овластените банки на 31 декември 1985 година овластените банки ќе ја распоредат меѓусебно на одделните банки во текот на првото тримесечје од 1986 година според овој критериум.

14.18. Ќе се продолжат активностите заради среднорочно репрограмирање на обврските спрема странство, во согласност со политиката за нормализирање на екстерната ликвидност.

14.19. Во согласност со сојузниот закон ќе се поддржуваат заедничките вложувања на странски лица во домашни организации на здружен труд од значење за производството, извозот и за забрзување на технолошкиот развој, согласно со заедничката политика на развојот утврдена со Општествениот план на Југославија.

14.20. Политиката на девизните резерви ќе се води така што да ја осигурава ликвидноста во меѓународните плаќања, со тоа што нивото на девизните резерви кај овластените банки и кај Народната банка на Југославија да се одржува на ниво на двомесечните плаќања во конвертибилни девизи.

Народната банка на Југославија ќе им поднесува на Сојузниот извршен совет и на Собранието на СФРЈ месечно информација, а тримесечно извештај за користењето на текуштите и на постојаните девизни резерви со кои ракува Народната банка на Југославија.

Сојузниот извршен совет ќе го утврди кварталното ниво на девизните резерви и за тоа ќе го извести Собранието на СФРЈ.

14.21. Со измени и дополненија на соодветните акти ќе се ослободат односно ќе се намалат царинските и вонцаринските давачки на увозот на опрема за нерезидентите општини на СР Србија надвор од териториите на САП, на начин како што е регулирано тоа за стопански недоволно развиените републики и за САП Косово. Со измени и дополненија на соодветните акти ќе се ослободи од плаќањето царина и други увозни давачки увозот на опрема што не се произведува во земјата за организации на здружен труд во општините погодени од земјотресот на Копаоник.

15. Во индустријата, енергетиката и другите дејности на производството, организациите на здружен труд ќе донесат програми за подигање на квалитетот на производството и услугите, посебно за намалување на материјалните трошоци по единица на производ, користење на капацитетите, како и за поуспешно приспособување кон поострепите извозни барања. Со мерки на економската политика ќе се олесни и ќе се поттикнува таквото приспособување и ќе се создаваат услови за стабилно и континуирано снабдување на текуштата репродукција со сировини, репроматеријали, резервни делови, енергија и енергетски горива, за да се обезбеди остварување на предвидената стапка на растеж на индустриското производство.

15.1. Со Енергетскиот биланс на Југославија за 1986 година треба да се утврди, во функција на поставените цели на развојот, обемот и структурата на производството, потрошувачката и обемот на увозот на основни енергетски производи, како и потребните мерки за реализација на Енергетскиот биланс. Ќе се обезбеди рамномерно и под еднакви услови снабдување на југословенскиот пазар со нафтени деривати, петрохемиски производи и кокс.

На девизниот пазар, во согласност со законот, ќе се обезбедуваат девизни средства за увоз на предвидените количини на нафта, нафтени деривати, јаглен за коксирање и кокс, за транзит и складирање на гас, увоз на нуклеарно гориво, електрична енергија која недостига, како и на резервни делови и репродукционен материјал неопходни за работа на енергетските капацитети и за истражување и експлоатација на енергетските сировини. Заради обезбедување на девизните средства што недостигаат ќе се извезува-

ат само сезонските вишоци на енергија и енергетски суровини.

Ке се преземат соодветни мерки за натамошно подобрување на економската положба на електростопанството и за обезбедување рамноправен третман на сите видови енергија.

15.2. Со остварување на политиката на платниот биланс и со мерките на економската политика ќе се поттикнува реализацијата на заедничките програми за зголемување на производството и извозот, посебно на конвертибилното подрачје, заради што ќе се дава приоритет во обезбедувањето на потребните девизни средства за предвидениот увоз на суровини, репроматеријал и опрема што не се произведуваат во земјата.

15.3. Со кредитно-монетарните, девизните и царинските поттикнувања и олесненија ќе се поддржува поефикасното вклучување на домашната машиноградба и бродоградба во производството на шински возила и бродови и во производството на опрема за енергетските и суровинските капацитети (во прв ред опрема за рудниците за јаглен), како и опрема за заштита на човековата средина, и ќе се стимулира развојот на современите технологии насочени кон валоризација на јагленот како најзначаен домашен енергетски ресурс (облагородување, сушење, гасификација, и др.).

15.4. Отворањето на нови и модернизацијата на постојните рудници за јаглен и експлоатациони полиња на нафта и гас ќе се поттикнува на начинот утврден во Општествениот договор за мерките за поттикнување на отворањето на нови и модернизацијата на постојните рудници за јаглен и на експлоатационите полиња на нафта и гас, со тоа што ќе се елиминира обезвреднувањето на издвојувањата за овие намени.

16. Во областа на земјоделството со соодветни мерки на развојната и економската политика треба да се обезбеди подобрување на економската положба на производителите на земјоделски производи, а посебно:

16.1. Во спроведувањето на политиката на селективни и диференцирани каматни стапки предност ќе му се дава на земјоделското производство, имајќи ја предвид особеноста на неговиот производствен процес. Ќе се предложат начин и извори на средства за бенефицирање на каматите во земјоделството.

16.2. Ќе се зајакне политиката на поттикнување на извозот на земјоделски и прехранбени производи, а особено долгорочните извозни аранжмани и ќе се овозможи послободен извоз и увоз на овие производи.

16.3. Во првиот квартал ќе се донесе општествен договор за развој, изградба и поефикасно користење на системите за одводнување и наводнување и за обезбедување финансиски услови за таа намена. Ќе се утврдат заеднички програми за развој на производството и извозот на храна во рамките на системот Дунав-Тиса-Дунав и други системи, што ќе се поддржи со мерките на кредитната политика.

16.4. До крајот на јануари ќе се донесе закон со кој ќе се основа фонд и ќе се обезбедат постојани и стабилни извори на средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе. Ќе продолжи регресирањето на вештачки губрива најмалку на досегашното ниво, а ќе се воведат регреси за средства за заштита на растенијата и за сортно семе.

16.5. Ќе се унапреди општествено организираното производство и развојот на општествено-економските односи со стопанствата на земјоделците по пат на заедничко планирање, обезбедување потребен репродуктивен материјал и средства и сигурност на пласманот на договореното стоковно производство. Ќе се поддржува развојот на задругарството и кадровското оспособување на стручните служби од областа на земјоделството, ветеринарството, агроекономијата и др.

Во заедничките програми за производство и извоз на храна ќе се вклучат и организациите на здружен труд што произведуваат репродукциони материјали, големите потрошувачи на храна (туристичките организации и др.).

16.6. Во општествено-политичките заедници треба да се осигураат пазарни стоковни резерви на пченица, пченка, шеќер, масло за јадење и протеинска добиточна храна, како и месо, така што да се оствари што побргу нивото на минималните резерви предвидени во општествениот план. Со Програмата на сојузните стоковни резерви ќе се у-

врди формирањето и единственото функционирање на пазарните резерви на земјоделски и прехранбени производи, со предлог на изворите на средства за финансирањето на тие резерви.

16.7. Во првото тримесечје ќе се склучи Договорот за развој на агроиндустриското производство на ридско-планинското подрачје, со кој ќе се утврдат посебни мерки на економската политика за поттикнување на побрзиот развој на агроиндустриското производство на ова подрачје. Ќе продолжи реализацијата на програмите на резерви на месо во жив добиток.

16.8. До крајот на март ќе се донесе договор за основите на заедничката земјишна политика. Ќе се преземат активности и ќе се обезбедат мерки за уредување на земјишните површини, за ограничување на измената на намените на земјоделското земјиште, за спречување на парцелизацијата и узурпацијата, за ширење на површините во општествено организираното производство и др.

16.9. Во првото полугодие ќе се донесе закон за основите на режимот на водите и ќе се усвои единствена програма на мерки за спречување на загадувањето на водотечите во земјата, со посебни мерки за спречување на загадувањето на реката Сава.

17. Во областа на сообраќајот ќе се преземат посебно следните мерки:

17.1. Со посебен договор на републиките и на автономните покраини и на другите субјекти, што треба да се склучи паралелно со донесувањето на заедничкиот план на организациите на здружен труд здружени во Заедницата на југословенските железници, а најдоцна до крајот на март 1986 година, ќе се утврдат критериумите, начинот и обврските на учесниците во финансирањето на изградбата и модернизацијата на објекти на инфраструктурата во железничкиот сообраќај.

17.2. Со монетарно-кредитната политика, со политиката на цените, со намалување на царините и другите увозни давачки на увозот на опрема што не се произведува во земјата и со здружување на труд и средства ќе се создадат услови за изградба, набавка и модернизација на капацитетите од заеднички интерес во железничкиот и ПТТ сообраќај.

17.3. Ќе се поттикнува учеството на домашни превозници во транспортот на стоки од нашата надворешнотрговска размена.

17.4. Ќе се издвојува надоместот за патишта во малопродажната цена на нафтените деривати и ќе се обезбедат други извори за потребите на одржувањето и изградбата на патиштата и повлекување на средства од меѓународните кредити за изградба на патишта.

17.5. Ќе се овозможи привремен увоз и закуп на транспортни средства за превоз во меѓународниот сообраќај.

17.6. Со мерките на економската политика и со други активности ќе се поттикнува модернизацијата и развојот на капацитети за поголем обем на услуги во меѓународниот сообраќај и врските заради зголемување на девизниот прилив од сообраќајот и туризмот.

17.7. Ќе се преземат мерки и активности за подобро самоуправна организираност на железницата и ПТТ и за навремено донесување заеднички планови на организациите на здружен труд здружени во Заедницата на југословенските железници и заеднички план на организациите на здружен труд здружени во Заедницата на југословенскиот ПТТ и, врз таа основа, ќе се спроведат сите потребни можни мерки за реализација на овие планови.

17.8. Ќе се заострат мерките на контрола и ќе се осигури поголема безбедност на луѓето и заштита на имото во сите видови сообраќај.

18. Со соодветни мерки на економската политика, посебно на даночната и царинската, ќе се придонесе за создавање на поповолни материјални услови за развој на средствата за јавно информирање, првенствено на информативно-политичките гласила.

19. Во областа на туризмот, заради суштествено зголемување на девизниот приход и на странската туристичка потрошувачка, треба да се преземат следните мерки активности:

19.1. Ќе се предложи поттикнувањето на туристичките услуги, при определени даночни ослободувања. Навремено ќе се издвојат и средства за општа туристичка и формативно-пропагандна дејност спрема странство

што соодветен дел на средства да се издвои за покритие на трошоците на таа дејност во странство. Треба да продолжи продажбата на гориво за бензински бонови на странски туристи.

19.2. Заради остварување на што поголем промет на производи и услуги во туризмот, како и за поголемо насочување на девизите во општествените текови и сузбивање на незаконитиот промет на девизи, во туризмот треба и понатаму да се поттикнува плаќањето на туристички услуги и стоки преку динарски чек на Народната банка на Југославија. Ќе се создаваат услови за зголемен интерес на странските туристи со динарски чек на Народната банка на Југославија да купуваат стоки во Југославија и да се зајакнува вклучувањето на трговијата во туристичката понуда.

19.3. Неопходно е да се поттикнува развојот на туризмот преку разни форми на поврзување и деловна соработка на самостојните угостителски и другите услужни сервиси и домаќинствата со организациите на здружен труд од туристичкото стопанство.

Со економските мерки треба да се поттикнува поврзувањето на туристичкото стопанство и другите дејности, а посебно на земјоделско-прехранбениот комплекс заради обезбедување снабденост и поголема понуда на производи и стоки на туристичкиот пазар.

Со приспособување на производството, со проширување и подобар квалитет на производите и со нивно насочување на туристичките пазари, ќе се создаваат услови за зголемување на вкупната туристичка потрошувачка.

19.4. Продолжување на туристичката сезона е нужно да се обезбедува со применување на пониски стапки на основниот данок на промет на масло за горење за загревање на хотели и други угостителски објекти, со користење на школските распусти, со поактивна обработка на специфичната туристичка побарувачка која не е ограничена на определени годишни времиња и временски услови (конгресен туризам, бањско-рекреативен туризам и др.). Ќе се донесат и прописи за утврдување и следење на девизната реализација на организациите од туристичкото стопанство и на девизниот прилив на туризмот од аспекти на платниот биланс.

19.5. Ќе се преземат и други економски мерки и активности за реализација на стратегијата на забрзан развој на странскиот туризам, а посебно мерки на кредитната политика, поттикнување на поголемо ангажирање на средства на населението и заеднички вложувања со странски партнери.

20. Во областа на малото стопанство ќе се преземаат мерки на економската политика и други активности за негов побрз и посестран развој, како дејност од значење за вкупниот развој на стопанството, за порационално работење и поголемо вработување.

20.1. Ќе се создадат законски услови за насочување на средства на граѓаните во стопанските текови. Организациите на здружен труд врз основа на законот ќе ги утврдат условите за ангажирање на лични средства на граѓаните заради проширување на материјалната основа на трудот и вработувањето.

20.2. Со даночната и кредитната политика, како и со други мерки, општествено-политичките заедници и банките ќе поттикнуваат: (1) активирање на неискористените општествени основни средства за отворање нови капацитети на малото стопанство и (2) поврзување на самостојниот личен труд со здружениот труд, преку разни форми на кооперација и деловна соработка. Ќе се засилат активностите за сузбивање на отпорите спрема развојот на малото стопанство во сите средини. Ќе се создаваат постабилни и поповолни услови за набавка и увоз на опрема на носителите на личен труд со средства во сопственост на граѓани.

Со политиката и условите за кредитирање на развојот на малото стопанство банките приоритетно ќе го поттикнуваат финансирањето на програмите што се засноваат врз здружување на труд и средства во рамките на организациите на здружен труд и меѓу организациите, на здружен труд и носителите на личен труд, како и програмите на производственото и услужното занаетчиство.

20.3. Во општините и во другите општествено-политички заедници ќе се унапредат прописите со кои се уредуваат условите и критериумите за основање и работа на организациите, самостојните дуќани и договорните органи-

зации на здружен труд од дејностите на малото стопанство, вклучувајќи го и личниот труд со средства во сопственост на граѓани.

Заради развој на самоуправните општествено-економски односи, со мерките на економската политика ќе се поттикнува развојот на задругарството во малото стопанство и во услужните дејности.

21. Заради оживување на станбената изградба и побрзо решавање на станбените прашања, нужно е да се обезбеди спроведување на Општествениот договор за утврдување на заедничките елементи на станбената и комуналната политика. Ќе продолжи постепено зголемување на станарините, со кој ќе се обезбедуваат средства за амортизација и одржување на станбените објекти, при субвенционирање на трошоците за домување на домаќинствата со понизок доход.

21.1. Поголемото ангажирање на лични средства на работните луѓе и на граѓаните во решавањето на станбените потреби и долгорочното штедење за стан ќе се поттикнуваат со мерките на економската политика, со земјишната и даночната политика на општините, како и со поголемо насочување на средствата за заедничка потрошувачка на организациите на здружен труд и развој на станбеното задругарство. Притоа, општините ќе ја рационализираат организацијата и функционирањето на самоуправните интересовни заедници за домување и на комуналните организации. Истовремено, мора да се обезбеди побрзо и поефикасно трошење на наменските средства за станбена изградба.

21.2. Ќе се поттикнува изградбата на станови за пазар, покрај другото по пат на доделување локации на градежните организации.

21.3. До крајот на март 1986 година неопходно е да се усогласат републичките и покраинските прописи за евидентирање на вложувањата во станбена изградба преку Службата на општественото книговодство, за да се обезбеди следење на тие вложувања.

22. Согласно со правците и критериумите на развојната политика утврдени во Општествениот план на Југославија од 1986 до 1990 година во областа на инвестициите неопходно е со зголемување на ефикасноста на инвестициите да се забрза завршувањето на инвестициите во тек, вклучувајќи и запирање и ликвидација на инвестициите што немаат перспектива и врз селективна основа да се поттикнува вложувањето во заедничките програми за производство и извоз, во модернизацијата и отстранувањето на тесните грла во производството.

22.1. Неопходно е да се изврши остра селекција на инвестициите и нивно пренасочување во вложувања што обезбедуваат побрзо приспособување кон барањата на извозот и структурни промени со последна примена на основните развојни критериуми утврдени во Општествениот план на Југославија. Врз таа основа треба да се запира натамошното опаѓање на инвестиционата активност и да се преземаат мерки и активности за нејзин раст, согласно со развојната политика утврдена во општествениот план на Југославија, како и со мерките и активностите за финансиска консолидација на стопанството, банките и другите корисници на општествени средства.

22.2. Со селективно насочување на кредитниот потенцијал и со поповолни услови за кредитирање, а при доследна примена на економските критериуми при оценувањето на инвестиционите проекти од страна на банките, ќе се поддржува реализацијата на инвестиционите програми врз основните правци на развојот утврдени со среднорочниот план.

22.3. Врз основа на зголемување на штедењето на граѓаните, посебно на средствата на работниците на привремена работа во странство, треба да се обезбеди насочување на тие средства за производство и за услужни намени во општествениот и индивидуалниот сектор.

22.4. Потребно е да се обезбеди ефикасна постапка за давање мислења за економската и општествената оправданост на намеруваните инвестиции, како и функционирањето на единствениот систем на информирање за инвестициите за целата земја.

22.5. Во 1986 година ќе се ограничуваат нестопанските инвестиции, освен во станбената изградба.

22.6. Општествено-политичките заедници ќе обезбедат нивните функции во областа на инвестициите да се

сведат во уставни рамки, заради што ќе се изменат соодветните прописи. Истовремено, ќе се поттикнува јакнењето на процесот на здружување на труд и средства, посебно за реализација на заедничките програми за производство и извоз, како и на програмите за самоуправно здружување на труд и средства меѓу организациите на здружен труд од стопански развиените со организациите на здружен труд од стопански недоволно развиените републики и од САП Косово.

В. Вработеност и продуктивност на трудот

23. Доследно мораат да се спроведуваат програмите за продуктивно вработување на сите нивоа на одлучување и општествено организирање во согласност со Општествениот договор за основите на заедничката политика во областа на вработувањето и нивното остварување во СФРЈ. Ќе се подготват нови проекти за продуктивно вработување врз долгорочна основа и во нив ќе се ангажираат средствата од самопридонесите, заем и од другите видови собирање средства.

23.1. Селективно треба да им се намалуваат обврските по основ на даноците и придонесите на доходот и на личните доходи на оние организации на здружен труд кои со своите производствени програми обезбедуваат продуктивно ново вработување на работници и воведуваат повеќесменска работа при поефикасно користење на општествените средства.

23.2. Со кредитната политика на банките и на другите финансиски институции треба да се обезбедат обртни средства, под поповолни услови на кредитирање, за развојните програми на оние организации на здружен труд во кои се зголемува производството, продуктивноста и извозот и се создава простор за ново поголемо продуктивно вработување, за примена на нова технологија и воведување на работа во повеќе смени.

23.3. Најдоцна до половината на годината треба да се донесат соодветни договори и измени во прописите, со кои ќе се уредат: критериумите за рационално, селективно и општествено-економски оправдано скратување на работното време на работниците во отежнати услови и на работите штетни за здравјето заради подобро користење на општествените средства и воведување на повеќесменска работа; единствениот систем на информации од ова подрачје заради пореално усогласување на кадровските потреби и можностите за реализација на развојните програми во целата земја и мерките за преквалификација и повторно вработување на работниците од организациите на здружен труд што го стеснуваат обемот на вработеноста и што се ликвидираат. Републиките и автономните покраини ќе преземаат мерки и ќе создаваат услови за поголема подвижност и организираност во вработувањето во целата земја.

Во организациите на здружен труд треба да се утврди состојбата и да се обезбеди меѓусебна информираност за производствените средства, по вид и функција, што не се користат и врз основа на тоа да се преземаат соодветни активности за нивно ефикасно користење и за подготовка на нови производствени програми заради зголемување на вработеноста.

24. Со мерките на економската политика решително треба да се поддржуваат организациите на здружен труд кои ја зголемуваат продуктивноста на трудот тргнувајќи од: утврдените програми за рационализација на потрошувачката на сировини и енергија; новите програми проектирани врз растежот на продуктивноста на трудот и воведувањето современи техничко-технолошки постапки; реализацијата на програмите за зголемување на користењето на капацитетите; реализацијата на заедничките програми за производство и извоз врз основа на специјализација и поделба на трудот и други релевантни критериуми. Стопанската комора на Југославија, стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини ќе ги интензивираат активностите во оваа област, а особено врз развојот на основите и мерилата (стандардите) на трошоците и потрошувачката.

24.1. Во сите организации на здружен труд е неопходно да се разработат стимулативни услови заради подигање на индивидуалната продуктивност на трудот, економичноста, иновационата дејност и др. и оваа основа да се вклучи во пресметката на личниот доход на работниците.

24.2. Најдоцна до крајот на март 1986 година треба да се разработат, во согласност со соодветните договори, основите и мерилата за продуктивноста на трудот во организациите на здружен труд, за да се врзе растежот на личните доходи на адекватен начин за продуктивноста на трудот и да се вградуваат мотивационите фактори во политиката на распределбата.

24.3. Согласно со заедничката стратегија и со политиката на научен и техничко-технолошки развој на Југославија, нужно е да се обезбедат стимулативни услови за реализација на научноистражувачките проекти, посебно на заедничките потфати од значење за целата земја. Потребно е да се прошири, во однос на 1985 година, одобрувањето на даночни и други олесненија за оваа дејност, како и додатните вложувања во организациите на здружен труд кои за тоа имаат материјални услови.

Посебно ќе се преземаат мерки и ќе се поттикнува координацијата и насочувањето на научниот и технолошкиот развој во СФРЈ и ќе се иницираат заеднички проекти во истражувањето и технолошкиот развој.

25. До крајот на 1986 година треба да се склучи општествен договор за елементите на заедничката политика и за критериумите за заштита на животната средина и уредување на просторот и да се пристапи кон изработка на заеднички стандарди и нормативи за одделни елементи на животната средина.

Ќе започне реализацијата на Програмата за санирање на квалитетот на водите на реката Сава и ќе се преземаат други мерки и активности согласно со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

IV. ПОБРЗ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА САП КОСОВО

26. Ќе се продолжи остварувањето на политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и најбрз развој на САП Косово. Тој развој ќе се оствари, пред сè, со потпирање врз сопствените сили, со поефикасно стопанисување и со јакнење на процесот на здружување на труд и средства заснован врз заедничките интереси и цели и врз политиката на развојот утврдена со среднорочниот план.

26.1. Ќе се продолжи поттикнувањето на развојот на стопански недоволно развиените подрачја со здружување на труд и средства врз доходни основи и врз заедничките интереси на организациите на здружен труд од сите републики и автономни покраини, со средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, со дополнителни средства од буџетот на федерацијата за финансирање на општествените и други служби, со странски средства и со други поттикнувачки мерки.

26.2. Забрзувањето на процесот на самоуправно здружување на труд и средства ќе се поттикнува со соодветни мерки на општествено-политичките заедници кои ќе обезбедат примена на тие мерки и следење на ефектите од нивното спроведување и со одобрување кредити од банките под најповолни услови.

Републиките и автономните покраини, до крајот на мај 1986 година, ќе донесат договор за здружување на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година, во кој ќе се утврдат економските и други мерки за забрзување на самоуправното здружување на труд и средства и отстранување на административните и други пречки што го отежнуваат процесот на здружување.

26.3. Ќе се овозможи неопходен увоз на резервни делови и специфична опрема што не се произведуваат во земјата, за објектите што се реализираат со здружување на труд и средства, како и соодветни царински и други олесненија при увозот.

26.4. Во рамките на финансиската консолидација на стопанството и на банките во републиките и автономните покраини и во земјата како целина, зависно од степенот на неликвидноста на стопанството и на банките во стопански недоволно развиените републики и во САП Косово и од материјалните можности до крајот на април 1986 година

ке се предложат соодветни мерки на економската политика.

26.5. До крајот на јануари 1986 година, Сојузниот извршен совет ќе ја разгледа можноста за одлагање на отплатите на ануитетите на СР Македонија и СР Црна Гора по кредитите на Фондот на федерацијата што втасуваат во периодот од 1986 до 1990 година.

26.6. За поттикнување на најбрзиот развој на САП Косово ќе се преземат и следните мерки:

- ќе се одложи враќањето на ануитетите на САП Косово по кредитите од Фондот на федерацијата што втасуваат во 1986 година и ќе се предложи одлагање на втасаните ануитети на Фондот на федерацијата од 1982, 1983, 1984 и 1985 година;

- ќе се извршат договорените мерки организациите на здружен труд во САП Косово да ги намираат фиксните и гарантираните обврски по странските кредити;

- ќе се овозможи увоз на кредит на определени делови на опрема и резервни делови за инвестиционо одржување, сировини и репроматеријали заради завршување на реконструкцијата и целосно активирање на крупните инвестициони објекти значајни за развојот на земјата и на САП Косово;

- ќе се обезбедат царински и други увозни олесненија за увозот на опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, за објекти во енергетиката, обоената металургија и земјоделството.

26.7 До крајот на март 1986 година Сојузниот извршен совет ќе предложи, а Собранието на СФРЈ до крајот на 1986 година ќе донесе одлука за критериумите, показателите и граничните вредности за определување на степенот на стопанската развиеност на републиките и автономните покраини врз основа на која ќе се утврди кои републики и автономни покраини ќе се сметаат како стопански недоволно развиени во периодот по 1990 година.

26.8. До крајот на април 1986 година ќе се донесе Договор за посебните мерки за остварување на политиката на најбрз развој на САП Косово во периодот од 1986 до 1990 година.

V. ЗАБРЗУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР СРБИЈА НАДВОР ОД ТЕРИТОРИИТЕ НА САП

27. Во согласност со среднорочниот план ќе се преземат соодветни активности и мерки на развој на економската политика за запирање на релативното заостанување во стопанскиот развој на територијата на СР Србија надвор од териториите на САП. Сојузниот извршен совет, во роковите утврдени со планот и со оваа резолуција ќе предложи, а Собранието на СФРЈ ќе ги донесе предвидените мерки и ќе го обезбеди нивното извршување.

VI. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

28. Тежиштето на активноста за јакнење и развивање на општонародната одбрана и општествената самозаштита ќе биде во реализацијата на приоритетните задачи утврдени со среднорочниот план за развој. Заради тоа, ќе продолжи јакнењето и борбеното оспособување на вооружените сили, како и натамошниот развој на другите компоненти на системот на општонародната одбрана и општествената самозаштита. Ќе се забрза техниката и вкупната модернизација на Југословенската народна армија. Ќе се обезбедат стабилни извори за финансирање на ЈНА и на целиот систем на општонародната одбрана и општествената самозаштита во утврдените рамки.

28. 1. Ќе се преземат мерки заради јакнење на одбранбената способност на југословенското стопанство и намалување на неговата техничко-технолошка и друга зависност од странство.

28. 2. Ќе се засилат мерките и активностите за самозаштита на сите субјекти на системот на општествената самозаштита против непријателското дејствување, појавите на криминалитет и отуѓување на општествен имот. Во 1986 година ќе се применуваат коефикасни мерки за заштита од пожари, од загадување на водите и од други непогоди.

29. Во наменското производство тежишни задачи се рационалното извршување на обврските во согласност со потребите на развојот и опремувањето на вооружените сили на СФРЈ и на општонародната одбрана.

За остварувањето на овие задачи:

- со економски мерки ќе се поттикнува развојот и производството на сировини и репродукциони материјали, специфични технологии и опрема. Ќе се обезбеди приоритетно снабдување со сировини и репродукциони материјали;

- со мерки на кредитната политика ќе се создаваат поволни услови за кредитирање на наменското производство;

- со мерки и активности на развојната и економската политика ќе се поттикнува остварувањето на програмите за преориентација и заработување на наменското производство.

Републиките и автономните покраини со годишните плански документи ќе предвидат и свои мерки за остварување на програмите за развој на наменското производство.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 650

28 декември 1985 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Методи Антов, с. р.

969.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 54 од Законот за основите на системот на стоковните резерви и за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/84), Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1986 ГОДИНА

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната дирекција за стоковни резерви за 1986 година бр. 03-500/1, што го донесе Советот на Сојузната дирекција на 4 декември 1985 година.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

Собрание на СФРЈ,

АС бр. 670

27 декември 1985 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Илијаз Куртеши, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Миодраг Трифуновиќ, с. р.

970.

Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 315 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 21 декември 1985 година и на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

За член на Советот на федерацијата се избира Драги Стаменковиќ, од СР Србија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 683
27 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с.р.

971.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 13 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1986 година, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ИТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА

1. Средствата за нестопански инвестиции, утврдени во Буџетот на федерацијата за 1986 година во износ од 8.000.000.000 динари, се распоредуваат на следниве корисници:

Реден број	Корисник и намена	Динари
1	2	3
1.	Собрание на СФРЈ	
	– набавка на опрема неопходна за работа на стручните служби	170,000.000
2.	Сојузен извршен совет	
	– учество на федерацијата во изградбата на свечениот салон на аеродромот „Београд“	45,000.000
	– работи врз приклучувањето на Музејот на тоplotен извор и работи врз Стариот музеј (Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“)	30,000.000
	Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки	
	– довршување на објектите предвидени со закон	85,000.000
3.	Сојузен секретаријат за надворешни работи	

1	2	3
	– неопходна поправка на зградите на нашите дипломатско-конзуларни претставништва во странство	600,000.000
4.	Сојузен секретаријат за внатрешни работи	
	– модернизација на службата	600,000.000
	Институт за безбедност	
	– модернизација на службата	250,000.000
5.	Сојузен секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа	
	Завод за информатика на сојузните органи	
	– модернизација на службата	50,000.000
6.	Сојузен секретаријат за информации	
	– изградба и модернизација на техничката база на Радио Југославија	700,000.000
7.	Сојузен секретаријат за сообраќај и врски	
	– инвестициони работи и набавка на опрема и технички средства за регулација на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница	200,000.000
	– модернизација на Установата за одржување на внатрешните пловни патишта	100,000.000
	– модернизација на Установата за одржување на поморските пловни патишта	250,000.000
	Сојузна управа за контрола на летањето	
	– модернизација на службата	1.500,000.000
	Сојузна управа за радиоврски	
	– модернизација на службата	100,000.000
8.	Сојузен комитет за труд, здравство и социјална заштита	
	– за привремено безбедно сместување на радиоактивни отпадни материи	146,000.000
9.	Сојузна управа на царини	
	– модернизација на службата	800,000.000
	– учество во изградбата на граничниот премин Градина	200,000.000
	– учество во изградбата на граничниот премин Дојран	140,000.000
10.	Сојузен завод за меѓнародна научна, просветно-културна и техничка соработка	
	– модернизација на службата	20,000.000
11.	Сојузен хидрометеоролошки завод	
	– модернизација на службата	150,000.000
12.	Сојузен завод за стандардизација	
	– модернизација на службата	20,000.000
13.	Сојузен завод за патенти	
	– модернизација на службата	10,000.000
14.	Сојузен завод за мери и скапоцени метали	
	– модернизација на службата	54,000.000
15.	Архив на Југославија	
	– поправка на зградата	20,000.000

1	2	3
16.	Сервис за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи	
-	отплата на анuitети за две дизел-локомотиви и набавка на опрема	50,000.000
17.	Авиосервис на сојузните органи	
-	за продолжение на работите врз адаптацијата на хангарот и за набавка на опрема	100,000.000
18.	Управа на деловните згради на сојузните органи	
-	поправка и адаптација на деловните згради	300,000.000
19.	Автосервис на сојузните органи	
-	за изградба на натстрешник и други инвестициони потреби	50,000.000
20.	Служба за работи на преведувањето	
-	модернизација на службата	40,000.000
21.	Црвен крст на Југославија	
-	санација на деловната зграда	220,000.000
22.	Станбена изградба на сојузните органи и сојузните организации	1.000,000.000

2. Средствата утврдени под реден број 22 точка 1 на оваа одлука ќе се користат за извршување на Програмата за прибавување на станови за потребите на сојузните органи во периодот од 1986 до 1990 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 700
27 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртешки, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Миодраг Трифуновиќ, с. р.

972.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5. и на член 286 став 2 точка 2. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 61/82), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1986 ГОДИНА

1. Со заедничката емисиона и парична политика и со заедничките основи на кредитната политика во 1986 година ќе се поттикнува остварувањето на основните цели на економската политика утврдени со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 година (во натамошниот текст: Резолуцијата за 1986 година), а во согласност со Долгорочната програма за економска

стабилизација. Заедно со соодветните други мерки на економската политика, со монетарно-кредитната политика ќе се обезбеди потребното забавување на растежот на монетарните агрегати заради остварување на предвиденото движење на домашната побарувачка и намалување на стапката на инфлацијата. Во тие рамки ќе се влијае врз остварувањето на зголемен растеж на производството, пред сè врз побрзот растеж на производството и подготвувањето на стоки и услуги за извоз и на извозот, врз зголемувањето на производството, залихите и резервите на основни земјоделски и прехранбени производи и на заедничките програми за производство и извоз од значење за целата земја. Ќе се поттикнува реализацијата и на другите приоритети на развојот утврдени во Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

2. Заради остварување на целите и задачите од точка 1 на оваа одлука, со мерките на монетарно-кредитната политика ќе се обезбеди паричната маса да може да се зголеми до 43,0%, а нето домашната актива на сите банки, без ефектот од промените на курсот на динарот, до 16,5%, во што порастот на вкупните динарски пласмани на банките до 38,0%, во однос на нивната состојба на ден 31 декември 1985 година.

Ако остварениот пораст на номиналниот општествен производ во текот на годината отстапува за повеќе од 5 процентни поени од порастот планиран на почетокот од годината, Сојузниот извршен совет, по истекот на секој квартал, најдоцна до крајот на наредниот месец по истекот на кварталот, ќе му предложи на Собранието на СФРЈ усогласување на стапките на растежот од став 1 на оваа точка, така што тие стапки на растежот на монетарно-кредитните агрегати да бидат и понатаму во функција на остварувањето на предвидениот растеж на производството и на политиката за економска стабилизација.

Со мерките на монетарно-кредитната политика што ги спроведуваат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, како и со деловната политика на банките, ќе се обезбеди усогласување на обемот и динамиката на порастот на паричната маса, на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во текот на годината, во согласност со рамките од став 1 на оваа точка, водејќи притоа сметка за сезонските потреби на организациите на здружен труд.

3. Заради обезбедување средства потребни за финансирање на тековната репродукција, а во рамките на тоа посебно за приоритетните намени, со прописите и мерките на монетарно-кредитната политика, како и со деловната политика на банките во 1986 година, ќе се обезбеди:

1) во деловната политика на банките да имаат приоритет пласманите на банките за финансирање на тековната репродукција, а пред сè: за извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје, посебно за извоз што се остварува во рамките на заедничките програми за производство и извоз, за извоз во рамките на долгорочната производствена кооперација, како и за извоз на стоки и услуги на клириншкото подрачје што се остварува според меѓудржавните аранжмани, за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз, за производство, залихи и резерви на основни земјоделски и прехранбени производи, за производство на енергија, на енергетски сировини, на други сировини и репродукциони материјали со кои се супституира увозот, како и за продажба, односно купување на домашна опрема, бродови, шински возила и за производство и залихи на вештачки губрива;

2) побрз пораст на инвестиционите кредити на банките во основни средства, за приоритетите утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година;

3) пласманите на банките за станбена изградба да можат да се зголемат до височината на порастот на собраниите средства наменети за таа изградба, со тоа што банките кај кои порастот на тие пласмани е поголем од собраниите средства наменети за таа изградба да можат тие пласмани да ги зголемат најмногу до височината на порастот на инвестиционите пласмани на банките во основни средства за приоритетите, во смисла на одредбата под 2 од овој став;

4) инвестиционите пласмани на банките за изградба на објекти за водоснабдување што се неопходни заради

спречување на растројствата во снабдувањето на градовите со вода и пласманите на банките за комунална изградба што непосредно се врзани за изградбата на станови, како и пласманите на банките за инвестиции од средствата собрани заради остварување на политиката за вработување да можат да се зголемуваат до височината на порастот на инвестиционите пласмани на банките за приоритетите, во смисла на одредбата под 2 од овој став.

При утврдувањето на приоритетите на пласманите на банките, во смисла на став 1 одредба под 1 од оваа точка, ќе се уважува сезонскиот карактер на вложувањата во тие приоритети, а посебно во производството, залихите и резервите на земјоделски и прехранбени производи.

4. Во согласност со политиката од точка 3 на оваа одлука, Народната банка на Југославија ќе пропише ограничување на обемот и динамиката на порастот на него домашната актива и на пласманите на банките во 1986 година во рамките утврдени со оваа одлука. Во спроведувањето на оваа одлука нема да се изземаат од обврската за ограничување пласманите на банките за одделни намени, со тоа што, во согласност со политиката на приоритетите од точка 3 став 1 одредба под 1 од оваа одлука, ќе се утврдат различни стапки на порастот за одделни видови пласмани, ако се оцени дека е тоа неопходно заради поефикасно остварување на задачите на монетарно-кредитната политика. Притоа, со мерките на монетарно-кредитната политика, како и со деловната политика на банките, ќе се обезбеди политиката за ограничување на инвестиционите кредити во основни средства да се утврди во согласност со политиката предвидена во точка 3 став 1 одредба под 2 од оваа одлука.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, обврската за ограничување на порастот на пласманите нема да се применува врз:

1) пласманите на банките од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата настрадани од земјотреси, пласманите од дополнителните и посредните средства што се користат за побрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а најмногу до височината на остварениот прилив за тие намени, во согласност со законот и со другите прописи, врз пласманите за кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведување на инвестициони работи во странство на кредит – до височината на средствата примени во 1986 година за таа намена од Југословенската банка за меѓународна економска соработка и врз кредитите што се даваат од средствата што меѓународните или националните финансиски институции или одделни земји ги одобруваат заради поттикнување на побрзиот развој на вработеноста и вработувањето на повратниците од работа во странство;

2) инвестиционите кредити на банките што ги придружуваат пласманите од постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини – во делот што се формира со здружување на трудот и средствата на организациите на здружен труд и врз инвестиционите кредити на кои учествуваат кредитите од Меѓународната банка за обнова и развој и нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и ЕУРОФИМА, како и врз пласманите на банките за финансирање на објектите за одржување на Универзијадата во 1987 година во Загреб и врз кредитите на банките за увоз на слабови и старо железо наменето за преработка за извоз, со тоа што порастот и на тие пласмани може да се ограничи ако порастот на вкупните пласмани биде остваруван над рамките од точка 2 став 1 на оваа одлука.

Покрај пласманите од став 2 на оваа точка, врз кои по исклучок не се применува обврската за ограничување од став 1 на оваа точка, ограничувањето на порастот на него домашната актива нема да се применува и врз девизните кредити што банките ги даваат од средствата на кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и на нејзините афилијации, на Европската инвестициона банка и ЕУРОФИМА.

5. Примарната емисија ќе се користи за регулирање на потребниот растеж на пласманите на банките и на паричната маса во рамките од точка 2 став 1 на оваа одлука и за поврзување на тековите на емисијата со репродукционите текови на стопанството.

Во рамките од став 1 на оваа точка, примарната емисија ќе се користи за купување на краткорочни преносливи хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд во областа на стопанството или нивните интерни банки по работите за купопродажба на стоки и вршење на услуги во Југославија, за давање кредити на банките врз основа на тие хартии, за поддршка на остварувањето на селективните цели и задачи на монетарно-кредитната политика и за давање кредити на банките за посебни намени утврдени со закон.

Во согласност со вкупните рамки на примарната емисија, ќе се подобрат условите за користење на примарната емисија за купување на краткорочни преносливи хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд во областа на стопанството и нивните интерни банки по работите за купопродажба на стоки и вршење услуги во Југославија и за давање кредити на банките врз основа на тие хартии.

Поддршка на остварувањето на селективните цели и задачи на монетарно-кредитната политика со примарна емисија ќе се врши со монетизација на хартиите од вредност и по пат на кредити врз основа на исправи што ги издаваат односно прибавуваат организациите на здружен труд во стопанството или нивните интерни банки врз основа на стоковно-паричните работи на тие организации на здружен труд за намените што се утврдени во точка 6 од оваа одлука, во согласност со критериумите на селективноста од таа точка.

Примарната емисија ќе се користи и за давање кредити на банките врз подлога на кредитите што банките им ги даваат на граѓаните за станбена изградба, за купување станови и за изградба и опрема на занаетчиски работилници, на земјоделски деловни објекти и на други деловни објекти за вршење на редовните дејности на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи од нивните девизни сметки и девизни штетни влогови, и тоа под услов банките тие кредити да ги даде врз основа на документација за извршување на овие работи и исплатите во готово да не се поголеми од 10% од износот на дадениот кредит.

Примарната емисија ќе се користи во 1986 година и за давање кредити на банките врз основа на депонирани девизи на граѓаните и организациите на здружен труд кај Народната банка на Југославија, во согласност со прописите со кои се регулира тоа депонирање на девизи, како и со прописите со кои се регулира прашањето за покрите и разграничување на негативните курсни разлики по така депонирани девизи, односно во согласност со решенијата што по тие работи се утврдени со Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85).

6. Насочувањето на средствата на организациите на здружен труд, на банките и на примарната емисија за потребите на побрзиот развој на приоритетните сектори и намени, во смисла на оваа одлука ќе се заснова врз следните критериуми на селективноста:

1) да се поттикнува потрајно поврзување на производствените, преработувачките и прометните организации на здружен труд и да се стимулира здружувањето на труд и средства врз доходовни односи, како и здружувањето на средства на учесниците во стоковно-паричните работи на единствениот југословенски пазар;

2) со производството и со подготвувањето на стоки и услуги за извоз да се обезбедува континуиран извоз на стоки и услуги, пред се за готово, односно извршување на договорените обврски за извоз на стоки и услуги, посебно не готови производи од повисоки фази на обработка, под услов организациите на здружен труд да докажат дека произведените стоки се извезени;

3) посебно да се дава поддршка на реализацијата на заедничките програми за производство и извоз на определени производи, односно групи производи што Сојузниот извршен совет ги утврдува на предлог од Стопанската комора на Југославија;

4) со извозот на стоки и услуги да се поддржува пласманот на производите од домашно производство, односно конкурентноста на нашите организации на здружен труд и странскиот пазар, да се обезбедува внесувањето на девизите во што пократки рокови, пред се од конвертибилниот подрачје, и да се остварува реализација на договорите и долгорочна производствена кооперација;

5) со извозот на стоки и услуги на клириншкото подрачје да се обезбедува реализација на меѓудржавните надворешнотрговски аранжмани;

6) со извозот на стоки и услуги во земјите во развој да се остварува политиката за унапредување на пошироките економски односи и соработка со земјите во развој;

7) при производството на земјоделски производи приоритет да му се дава на производството на земјоделско-прехранбени производи од општо значење за исхраната и индустриската преработка, утврдени со Резолуцијата за 1986 година;

8) кај залихите и резервите на земјоделско-прехранбени производи да се обезбедува континуиран процес на производството во согласност со динамиката на преработката и потрошувачката, со тоа што да се оневозможи создавањето на прекумерни залихи и вештачки недостиг на тие производи на пазарот, односно неосновано зголемување на цените.

9) да се обезбедува континуирана снабденост на стопанството со најосновните енергетски сировини, посебно со нафта, природен гас, јаглен за коксирање и јаглен за потребите на термоелектраните;

10) да се обезбедува континуитет на производството и пласманите производи на домашна опрема, бродови и шински возила со поддршка на продажбата односно купувањето на тие производи на кредит во земјата, а особено на производите од повисоки фази на обработка, кои се произведуваат по порачка во големи парчиња или во посебни серии, за чие производство е потребен подолг период, а со чија преработка во земјата се супституира увозот.

Во согласност со критериумите од став 1 на оваа точка, во 1986 година примарната емисија ќе се користи, и тоа: за извоз на стоки и услуги, за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз; за производство, залихи и резерви на пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер и маслодајни култури (вклучувајќи ја и сојата), сурово масло, озирова арпа и ориз; за организирано гоеење на добиток (говеда, свињи, овци и живина); риби, месо во ладилници, млеко и млечни производи од домашно производство, тутун, грозје и вино во винарски визби во општествениот сектор и јаболка во ладилници; за производство и залихи на минерални ѓубрива; за залихи на јаглен; за продажба односно купување на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во земјата и за увоз на најважните производи (сировини) од земјите во развој и од други земји на определени валутни подрачја.

Со мерките на монетарно-кредитната политика во 1986 година ќе се обезбедат поповолни услови за користење на примарната емисија за извоз на стоки и услуги, посебно на конвертибилното подрачје, за производство, залихи и резерви на основни земјоделски и прехранбени производи и за увоз на слабови и старо железо наменети за преработка за извоз.

Здружените средства на организациите на здружен труд што се обезбедуваат со самоуправни спогодба или со други соодветни акти во текот на производството, во согласност со став 1 на одредбата под 1 од оваа точка, можат да претставуваат основа за користење на примарната емисија за производство за кое е извршено здружување на средствата.

Пресметка на вредноста на производството и залихите на земјоделски и прехранбени производи од став 2 на оваа точка, заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во пласманите на банките, ќе се врши во согласност со определувањата во Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

7. Средствата на општествено-политичките заедници депонирани кај народните банки на републиките и кај народните банки на автономните покраини ќе се насочуваат во согласност со кредитната политика на републиките и на автономните покраини која се утврдува во согласност со заедничките основи на кредитната политика од оваа одлука и со прописите за спроведувањето на таа политика, со тоа што да се обезбеди тие пласмани да се движат во границите на расположливи средства.

Со кредитната политика на републиките и на автономните покраини ќе се преземаат и соодветни мерки и активности за поттикнување на здружувањето на трудот и средствата врз доходовни односи на единствениот југословенски пазар.

8. Заради поттикнување на здружувањето на трудот и средствата и намалување на кредитните односи во стопанството, организациите на здружен труд, како основачи на банките, со самоуправните општи акти и со деловната политика на банките, во согласност со целите и задачите на политиката на развојот утврдена со Резолуцијата за 1986 година, ќе ги утврдат условите за поефикасно остварување на здружувањето на трудот и средствата врз доходовни основи на единствениот југословенски пазар.

9. За да се остварат целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика утврдени со оваа одлука, банките се должни, согласно со законот, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да спроведат постапка за самоуправно спогодување заради:

1) обезбедување средства за дополнително кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведување на инвестициони работи во странство на кредит преку Југословенската банка за меѓународна економска соработка;

2) обезбедување средства за кредитирање на продажбата, односно купувањето на домашна опрема, бродови и шински возила во земјата на кредит.

Заради остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика, како и заради остварување на кредитната политика на републиките и автономните покраини, банките ќе поведуваат иницијатива и за склучување на други договори и самоуправни спогодби.

10. Во согласност со политиката на каматните стапки утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и со Резолуцијата за 1986 година, каматните стапки ќе се усогласуваат со очекуваната стапка на инфлацијата. Во текот на годината усогласувањето на каматните стапки ќе се врши според остварените движења на цените.

Каматните стапки на банките, во смисла на став 1 од оваа точка, ќе се усогласуваат на динарските ненаменски орочени депозити на граѓаните и на стопанството.

Есконтната стапка на Народната банка на Југославија ќе се усогласува, во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, со тоа што каматните стапки на пласманите од примарната емисија за определени приоритетни намени ќе се утврдуваат диференцирано на пониско ниво во однос на есконтната стапка.

На девизните депозити на граѓаните и на девизните штедни влогови банките ќе плаќаат камата по каматните стапки во земјата на домицилната валута, зголемена за соодветната стимулација.

Заради усогласување на каматните стапки, во смисла на оваа точка, банките ќе поведат постапка за склучување на самоуправни спогодба на банките за политиката на каматните стапки.

11. Заради јакнење на финансиската дисциплина и обезбедување на својата ликвидност, банките се должни, со својата деловна политика, да обезбедат првенство во намиравањето на обврските спрема странство, да обезбедат уредно плаќање на обврските во земјата и да преземаат ефикасни мерки за наплата на сите овои побарувања во рокот на нивното втасување. Заради тоа банките во спроведувањето на својата деловна политика, ќе обезбедат пласмани да им даваат само на корисниците на општествени средства што ги исполнуваат сите услови за кредитна способност и финансиска дисциплина и уредно да ги намираваат своите обврски во земјата и спрема странство, што настанатите стоковно-парични работи ги обезбедуваат со инструменти за обезбедување на плаќањата во смисла на Законот за обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на општествени средства и кои инструментите за обезбедување на плаќањата ги издаваат исклучително врз основа на вистински настанатите стоковно-парични работи.

Во согласност со став 1 на оваа точка, банките не можат:

1) да примаат орочени депозити ниту да им даваат кредити на корисниците на општествени средства и на граѓаните кои не ги намирале втасаните обврски по порано дадените кредити и други пласмани;

2) да примаат орочени депозити и да им даваат кредити за основни средства на организациите на здружен труд кои обртните средства не ќе ги обезбедат во согласност со Законот за обезбедување на обртни средства;

3) да им даваат кредити за обртни средства, по која и да било основа, на организациите на здружен труд кои кредитите за трајни обртни средства за примарната емисија ги користат за основни средства, односно спротивно на законот;

4) да им даваат кредити на организациите на здружен труд за покривање на загуби, ако тие организации не утврдиле и не прифатиле санациона програма во согласност со Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд;

5) да им даваат кредити за обртни средства на организациите на здружен труд кои не го наплатуваат извршениот извоз на стоки и услуги во согласност со Законот за девизното работење и кои држат девизи на сметките во странство спротивно на тој закон и на прописите донесени врз основа на тој закон.

12. Со мерките на монетарно-кредитната политика и со деловната политика на банките ќе се влијае врз остварувањето на општествената контрола на цените.

Банките не можат да им даваат кредити на организациите на здружен труд и на други корисници на општествени средства за кои надлежниот орган на пазарната инспекција или надлежниот орган за работи на општествена контрола на цените ќе утврди:

1) дека при формирањето на цените или при утврдувањето на елементите за формирање на цените во самоуправната спогодба или договор користат монополска положба или на друг противзаконит начин доведуваат во неправна положба друга организација на здружен труд, друга самоуправна организација или заедница;

2) дека држат залихи на стоки заради создавање вештачки недостиг на единствениот југославенски пазар;

3) дека при формирањето на цените на своите производи и услуги не се придржуваат кон прописите за мерките на непосредна контрола на цените;

4) дека откупот на основни земјоделски и прехранбени производи го вршат спротивно на условите утврдени во склучените договори за мерките за организиран откуп на тие производи;

5) дека не доставуваат известувања за цените, во смисла на член 15 од Законот за системот на општествена контрола на цените.

Сојузниот извршен совет поблиску ќе ја пропише примената на мерките од став 2 на оваа точка.

Како забрана на кредитирањето, во смисла на точка 7 став 3 од Резолуцијата за 1986 година, се смета запирањето на давањето нови кредити за обртни средства, вклучувајќи го и обновувањето на втасаните кредити, односно продолжувањето на нивниот рок за враќање, како и преземањето на мерки за наплата на веќе искористените кредити за тие намени.

13. Банките не можат да им даваат кредити на граѓаните по основа на продажбата на девизи на граѓаните, освен кредити за станбена изградба, купување на станови и изградба, купување и опремање на занаетчиски работилници, земјоделски и деловни објекти и други деловни објекти за вршење на редовна дејност на граѓаните, и тоа како документациони кредити со готовински исплати најмногу до 10% од износот на дадениот кредит.

14. Народната банка на Југославија ќе им го ускрати користењето на кредити и други пласмани од примарната емисија на банките кои:

1) не ги исполнуваат пропишаните услови за кредитна способност;

2) во својата деловна политика постапуваат спротивно на одредбите на точ. 3, 11, 12 и 13 од оваа одлука;

3) средствата од наплатениот извоз на стоки и услуги на организациите на здружен труд им ги одобруваат спротивно на одредбите на Законот за девизното работење и на прописите донесени врз основа на тој закон;

4) не ги извршуваат обврските по самоуправните спогодби склучени на ниво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

5) не обезбедуваат контрола на наменската употреба на средствата;

6) во пропишаните рокови, своето работење и деловна политика не ги усогласиле со Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем.

15. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 652

28 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините
Методи Анто, с.р.

СОДРЖИНА:

	Страна
946. Буџет на федерацијата за 1986 година — — —	2205
947. Измени на Буџетот на федерацијата за 1985 година — — — — —	2233
948. Закон за извршување на Буџетот на федерацијата за 1986 година — — — — —	2233
949. Закон за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1986 година — — — — —	2236
950. Закон за измени на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1985 година — — — — —	2237
951. Закон за измена и дополнување на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување — — — — —	2237
952. Закон за измени и дополненија на Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци — — — — —	2238
953. Закон за измени и дополненија на Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ — — — — —	2242
954. Закон за измени и дополненија на Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој — — — — —	2243
955. Закон за измени и дополненија на Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година — — — — —	2244
956. Закон за измени и дополненија на Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилик — — — — —	2245
957. Закон за измени и дополненија на Законот за борецкиот додаток — — — — —	2246
958. Закон за управувањето со предметите во општествена сопственост што се врзани за животот и работата на Јосип Броз Тито — — — — —	2247
959. Закон за измени и дополненија на Законот за амортизација на општествените средства — — — — —	2247
960. Закон за утврдување на приходите на федерацијата што во 1986 година се користат за унапредување на надворешнотрговските односи со странство — — — — —	2248
961. Закон за ослободување од плаќање царина и други увозни давачки на увозот на опрема и репродукциони материјали за потребите на одржувањето на XIV светски универзитетски летни игри во 1987 година во Загреб — — — — —	2248
962. Закон за дополненија на Законот за покритие на курсните разлики настанати кај банките до 31 декември 1984 година по основа на промената на курсот на динарот и по основа на текуштото девизно работење на банките — — — — —	2258
963. Закон за измени на Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од терито-	

Страна	Страна
ријата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — — 2258	тономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година — — — — — 2261
964. Закон за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини што втасуваат на 1 јануари 1986 година — 2269	967. Општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година — — — — — 2264
965. Закон за дополнителните средства на републиките и на автономните покраини во периодот од 1986 до 1990 година — — — — — 2260	968. Резолуција за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 година — — 2290
966. Закон за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година — — — — — 2301	969. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Сојузната дирекција за стоковни резерви за 1986 година — — — — — 2302
	970. Одлука за избор на член на Советот на федерацијата — — — — — 2302
	971. Одлука за распоредување на средствата за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот на федерацијата за 1986 година — — — — — 2302
	972. Одлука за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година — — — — — 2303

